

СТОПАНСКА БАНКА АД, СКОПЈЕ

**Финансиски извештаи и
Извештај на независните ревизори
за годината што завршува
на 31 декември 2012**

СОДРЖИНА

	Страна
Одговорност за финансиските извештаи	1
Извештај на независниот ревизор	2
Биланс на успех	3
Извештај за сеопфатна добивка	4
Биланс на состојба	5 - 6
Извештај за промени во капиталот и резервите	7 - 8
Извештај за паричниот тек	9 - 10
Белешки кон финансиските извештаи	11 - 128

ОДГОВОРНОСТ ЗА ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

Раководството на Стопанска Банка АД, Скопје (во понатамошниот текст “Банката”) е одговорно за подготвување на финансиските извештаи за секоја финансиска година во согласност со Методологијата за евидентирање и вреднување на сметководствените ставки и за подготовка на финансиските извештаи пропишана од страна на Народна банка на Република Македонија и сметководствените стандарди кои се применуваат во Република Македонија, кои даваат реална и објективна слика на финансиската состојба и резултатите од работењето на Банката за годината.

По извршените испитувања, раководството на Банката има разумни очекувања дека Банката има адекватни ресурси да продолжи во своето оперативно делување во блиска иднина. Поради таа причина, раководството на Банката продолжува да го применува принципот на континуитет во подготовката на финансиските извештаи. Во подготовката на овие финансиски извештаи, одговорноста на раководството на Банката вклучува обезбедување на:

- Избор и конзистентна примена на соодветни сметководствени политики;
- Проценки и расудувања кои се разумни и издржани;
- Сметководствените стандарди кои се во примена се следат, а нивното материјално неприменување е обелоденето и објаснето во финансиските извештаи; и
- Финансиските извештаи се подготвени врз основа на принципот на континуитет освен ако не е соодветно да се претпостави дека Банката нема да продолжи во дејноста.

Раководството на Банката е одговорно за чување на исправна сметководствена документација, која со разумна сигурност во било кое време ја обелоденува финансиската состојба на Банката и мора исто така да обезбеди финансиските извештаи да се во согласност со сметководствената регулатива која се применува во Република Македонија. Раководството на Банката е исто тако одговорно за чување на средствата на Банката и во таа насока да превзема разумни мерки на превенција и откривање на измами и други нерегуларности.

Потпишано во име на Стопанска банка АД, Скопје:

Д-р Глигор Бишев
Генерален извршен директор,
Претседател на Управен Одбор

Диомидис Николетопулос
Заменик генерален директор за банкарство на
мало, финансиски и оперативни активности, Член
на Управен одбор

М-р Тони Стојановски
Заменик генерален директор за ризици,
Член на Управен одбор

Теодолус Скордис
Заменик генерален директор за
корпоративно работење,
Член на Управен одбор

ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР

ДО СОПСТВЕНИЦИТЕ И РАКОВОДСТВОТО НА СТОПАНСКА БАНКА АД, СКОПЈЕ

Извршивме ревизија на приложените финансиски извештаи (стр. 3 до 128) на Стопанска банка АД, Скопје (во понатамошниот текст "Банката"), кои се состојат од билансот на состојба на ден 31 декември 2012 година, како и билансот на успех, извештајот за сеопфатна добивка, извештајот за промени во капиталот и резервите и извештајот за паричниот тек за годината што тогаш завршува и прегледот на значајните сметководствени политики и други објаснувачки белешки.

Одговорност на раководството за финансиските извештаи

Раководството е одговорно за подготвувањето и објективното презентирање на финансиските извештаи во согласност со сметководствената регулатива што се применува во Република Македонија и регулативата на Народна Банка на Република Македонија, како и за интерните контроли кои се релевантни за подготвувањето и објективното презентирање на финансиските извештаи кои што се ослободени од материјално погрешно прикажување, без разлика дали е резултат на измама или грешка.

Одговорност на ревизорот

Наша одговорност е да изразиме мислење за овие финансиски извештаи врз основа на нашата ревизија. Ние ја извршивме нашата ревизија во согласност со Меѓународните стандарди за ревизија и Законот за ревизија на Република Македонија. Овие стандарди бараат да ги почитуваме етичките барања, да ја планираме и извршиме ревизијата на начин кој ќе ни овозможи да добиеме разумно уверување дека финансиските извештаи се ослободени од материјално погрешно прикажување.

Ревизијата вклучува спроведување на постапки за собирање на ревизорски докази за износите и обелоденувањата во финансиските извештаи. Избраните постапки зависат од расудувањето на ревизорот, вклучувајќи ја и проценката на ризиците од материјално погрешно прикажување во финансиските извештаи, без разлика дали е резултат на измама или грешка. При проценувањето на овие ризици, ревизорот ја разгледува интерната контрола релевантна за подготвувањето и објективното презентирање на финансиските извештаи на ентитетот со цел дизајнирање на ревизорски постапки коишто се соодветни на околностите, но не за цел на изразување на мислење за ефективност на интерната контрола на ентитетот. Ревизијата исто така вклучува и оценка за соодветноста на користените сметководствени политики и на разумноста на сметководствените проценки направени од страна на раководството, како и оценка на севкупното презентирање на финансиските извештаи.

Веруваме дека ревизорските докази коишто ги имаме собрано се доволни и соодветни за да обезбедат основа за нашето ревизорско мислење.

Мислење

Според наше мислење, финансиските извештаи на Стопанска банка АД, Скопје за годината која завршува на 31 декември 2012, се подготвени, во сите материјални аспекти, во согласност со сметководствената регулатива која се применува во Република Македонија.

Дилоит ДОО

Скопје, 3 април 2013 година

Лидија Нануш
Директор
Овластен ревизор

Александар Аризанов
Овластен ревизор

БИЛАНС НА УСПЕХ

за периодот од 1 јануари 2012 година до 31 декември 2012 година

(Во илјади денари)

	<u>Белешка</u>	<u>2012</u>	<u>2011</u>
Приходи од камата		4.634.327	4.494.952
Расходи за камата		(2.066.489)	(2.302.664)
Нето-приходи/(расходи) од камата	6	2.567.838	2.192.288
Приходи од провизии и надомести		1.025.772	945.138
Расходи за провизии и надомести		(84.388)	(91.136)
Нето-приходи/(расходи) од провизии и надомести	7	941.384	854.002
Нето-приходи од тргување	8	51.477	30.720
Нето-приходи од други финансиски инструменти евидентирани по објективна вредност	9	-	-
Нето-приходи/(расходи) од курсни разлики	10	106.507	133.796
Останати приходи од дејноста	11	219.219	213.413
Удел во добивката на придружените друштва	24	-	-
Исправка на вредноста на финансиските средства, на нето-основа	12	(1.039.086)	(743.531)
Загуба поради оштетување на нефинансиските средства, на нето-основа	13	(74.051)	(6.100)
Трошоци за вработените	14	(714.768)	(731.202)
Амортизација	15	(168.399)	(187.862)
Останати расходи од дејноста	16	(1.090.320)	(1.108.210)
Удел во загубата на придружените друштва	24	-	-
Добивка пред оданочување		799.801	647.314
Данок на добивка	17	(4.322)	(17.569)
Добивка за финансиската година		795.479	629.745
Заработка по акција	41		
Основна заработка по акција (во денари)		45,56	36,07
Разводната заработка по акција (во денари)		45,56	36,07

Белешките кон финансиските извештаи од страна 11 до 128
претставуваат интегрален дел на овие финансиски извештаи.

Финансиски извештаи се одобрени од страна на раководството на Банката на 28 јануари 2013
и се усвоени од страна на Надзорниот одбор на Банката.

Потпишано во име на Стопанска Банка АД, Скопје:

Д-р Глигор Бишев
Генерален извршен директор,
Претседател на Управен Одбор

Диомидис Николетопулос
Заменик генерален директор за банкарство на
мало, финансиски и оперативни активности, Член
на Управен одбор

М-р Тони Стојановски
Заменик генерален директор за ризици,
Член на Управен одбор

Теодолус Скордис
Заменик генерален директор за
корпоративно работење,
Член на Управен одбор

ИЗВЕШТАЈ ЗА СЕОПФАТНА ДОБИВКА

за периодот од 1 јануари 2012 година до 31 декември 2012 година

(Во илјади денари)

	<u>Белешка</u>	<u>2012</u>	<u>2011</u>
Добивка/(загуба) за финансиската година		795.479	629.745
Останати добивки/(загуби) во периодот кои не се прикажуваат во Билансот на успех (пред оданочување)			
Ревалоризациска резерва за средства расположиви за продажба			
- нереализирани нето-промени во објективната вредност на средствата расположиви за продажба		(2.502)	594
- реализирани нето-добивки/(загуби) од средствата расположиви за продажба, рекласификувани во Билансот на успех		-	-
Резерви за инструменти за заштита од ризикот од паричните токови		-	-
- нереализирани нето-промени во објективната вредност на инструментите за заштита од ризикот од паричните текови		-	-
- реализирани нето-добивки/(загуби) од инструментите за заштита на ризикот од паричните текови, рекласификувани во Билансот на успех		-	-
Резерва за инструменти за заштита од ризикот од нето-вложување во странско работење		-	-
Резерва од курсни разлики од вложување во странско работење		-	-
Удел во останатите добивки/(загуби) од придружените друштва кои не се прикажуваат во Билансот на успех	24	-	-
Останати добивки/(загуби) кои не се прикажуваат во Билансот на успех		-	-
Данок на добивка од останатите добивки/(загуби) кои не се прикажуваат во Билансот на успех	17	-	-
Вкупно останати добивки/(загуби) во периодот кои не се прикажуваат во Билансот на успех		(2.502)	594
Сеопфатна добивка /(загуба) за финансиската година		<u>792.977</u>	<u>630.339</u>

Белешките кон финансиски извештаи од страна 11 до 128 претставуваат интегрален дел на овие финансиски извештаи.

Финансиски извештаи се одобрени од страна на раководството на Банката на 28 јануари 2013 година и се усвоени од страна на Надзорниот одбор на Банката.

Потпишано во име на Стопанска Банка АД, Скопје:

Д-р Глигор Бишев
Генерален извршен директор,
Претседател на Управен Одбор

Диомидис Николетопулос
Заменик генерален директор за банкарство на мало, финансиски и оперативни активности, Член на Управен одбор

М-р Тони Стојановски
Заменик генерален директор за ризици,
Член на Управен одбор

Теодолус Скордис
Заменик генерален директор за корпоративно работење,
Член на Управен одбор

БИЛАНС НА СОСТОЈБА

На ден 31 декември 2012

(Во илјади денари)

	Белешка	2012	2011
СРЕДСТВА			
Парични средства и парични еквиваленти	18	23.937.430	21.669.816
Средства за тргување	19	181.051	141.828
Финансиски средства по објективна вредност преку билансот на успех определени како такви при почетното признавање	20	-	-
Дериватни средства чувани за управување со ризик	21	-	-
Кредити на и побарувања од банки	22.1	296.295	123.280
Кредити на и побарувања од други комитенти	22.2	45.597.846	44.225.670
Вложувања во хартии од вредност	23	3.394.746	1.835.680
Вложувања во придружени друштва	24	-	-
Побарувања за данок на добивка (тековен)	30.1	4.884	7.536
Останати побарувања	25	214.365	223.731
Заложени средства	26	-	-
Преземени средства врз основа на ненаплатени побарувања	27	686.216	802.975
Нематеријални средства	28	85.053	106.650
Недвижности и опрема	29	952.629	1.018.988
Одложени даночни средства	30.2	-	-
Нетековни средства кои се чуваат за продажба и група за отуѓување	31	-	-
Вкупно средства		75.350.515	70.156.154
ОБВРСКИ			
Обврски за тргување	32	-	-
Финансиски обврски по објективна вредност преку билансот на успех определени како такви при почетното признавање	33	-	-
Дериватни обврски чувани за управување со ризик	21	-	-
Депозити на банките	34.1	264.962	146.172
Депозити на други комитенти	34.2	59.255.539	56.701.616
Издадени должнички хартии од вредност	35	-	-
Обврски по кредити	36	2.518.847	832.501
Субординирани обврски	37	2.777.163	2.780.212
Посебна резерва и резервирања	38	139.386	152.823
Обврски за данок на добивка (тековен)	30.1	-	-
Одложени даночни обврски	30.2	-	-
Останати обврски	39	672.806	613.995
Обврски директно поврзани со група на средства за отуѓување	31	-	-
Вкупно обврски		65.628.703	61.227.319

БИЛАНС НА СОСТОЈБА (продолжение)
На ден 31 декември 2012
(Во илјади денари)

	<u>Белешка</u>	<u>2012</u>	<u>2011</u>
КАПИТАЛ И РЕЗЕРВИ			
Запишан капитал	40	3.511.242	3.511.242
Премии од акции		-	-
Сопствени акции		-	-
Други сопственички инструменти		-	-
Ревалоризациски резерви	40	(2.560)	(58)
Останати резерви	40	831.373	831.373
Задржана добивка		5.381.757	4.586.278
Вкупно капитал и резерви		9.721.812	8.928.835
Вкупно обврски и капитал и резерви		75.350.515	70.156.154
Потенцијални обврски	42	10.666.889	11.347.905
Потенцијални средства	42	-	-

Белешките кон финансиски извештаи од страна 11 до 128
 претставуваат интегрален дел на овие финансиски извештаи.

Потпишано во име на Стопанска банка АД, Скопје:

Д-р Глигор Бишев
 Генерален извршен директор,
 Претседател на Управен Одбор

Диомидис Николетопулос
 Заменик генерален директор за банкарство на
 мало, финансиски и оперативни активности,
 Член на Управен одбор

М-р Тони Стојановски
 Заменик генерален директор за ризици,
 Член на Управен одбор

Теодолус Скордис
 Заменик генерален директор за
 корпоративно работење,
 Член на Управен одбор

СТОПАНСКА БАНКА АД, СКОПЈЕ

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИ ВО КАПИТАЛОТ И РЕЗЕРВИТЕ за периодот од 1 јануари 2012 година до 31 декември 2012 година (Во илјади денари)

	Капитал				Останати резерви			Ревалоризациони резерви				Задржана добивка			
	Запишан капитал	Премии од акции	(Сопстве-ни акции)	Други сопстве-нички инстру-менти	Законска резерва	капитал на компоне нта на хибридни и финанси ски инструм енти	Останати резерви	Ревалори-зациски резерви за средства располож-ливи за продажба	Резерви за заштита од ризикот	Резерва од курсни разлики од вложување во странско работење	Останати ревалори-зациски резерви	Располож-лива за распре-делба на акционе-рите	Ограни-чена за распре-делба на акционерите	(Акумулирани загуби)	Вкупно капитал и резерви
На 31 декември 2010 / 1 јануари 2011	3.511.242	-	-	-	709.889	-	1.083	(652)	-	-	-	802.676	3.274.258	-	8.298.496
Сеопфатна добивка/(загуба) за финансиската година	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Добивка/(загуба) за финансиската година	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	629.745	-	-	629.745
Останати добивки/(загуби) во периодот кои не се прикажуваат во Билансот на успех	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Промени во објективната вредност на средствата расположиви за продажба	-	-	-	-	-	-	-	594	-	-	-	-	-	-	594
Промени во објективната вредност на заштита од ризикот на парични текови	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Промени во објективната вредност на заштита од ризикот не нето-вложување во странско работење	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Курсни разлики од вложување во странско работење	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Одложени даночни средства/(обврски) признаени во капиталот	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Останати добивки/(загуби) кои не се прикажуваат во Билансот на успех	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вкупно нерелизирани добивки/(загуби) признаени во капиталот	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вкупно сеопфатна добивка/(загуба) за финансиаката година	-	-	-	-	-	-	-	594	-	-	-	629.745	-	-	630.339
Трансакции со акционерите, признаени во капиталот и резервите	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Издадени акции во текот на периодот	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Издвојување за законска резерва	-	-	-	-	120.401	-	-	-	-	-	-	(120.401)	-	-	-
Издвојување за останати резерви	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дивиденди	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Откуп на сопствени акции	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Продадени сопствени акции	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Други промени во капиталот и резервите	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(246.021)	246.021	-	-
Трансакции со акционерите, признаени во капиталот и резервите	-	-	-	-	120.401	-	-	-	-	-	-	(366.422)	246.021	-	-
На 31 декември 2011 година	3.511.242	-	-	-	830.290	-	1.083	(58)	-	-	-	1.065.999	3.520.279	-	8.928.835

СТОПАНСКА БАНКА АД, СКОПЈЕ

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИ ВО КАПИТАЛОТ И РЕЗЕРВИТЕ (продолжение) за периодот од 1 јануари 2012 година до 31 декември 2012 година (Во илјади денари)

	Капитал				Останати резерви			Ревалоризациони резерви				Задржана добивка			
	Запншан капитал	Премии од акции	(Сопстве-ни акции)	Други сопстве-нички инстру-менти	Законска резерва	капитал на хибридни и финанси ски инструм енти	Останати резерви	Ревалори-зациски резерви за средства располож-ливи за продажба	Резерви за заштита од ризикот	Резерва од курсни разлики од вложување во странско работење	Останати ревалори-зациски резерви	Располож-лива за распре-делба на акционе-рите	Ограни-чена за распре-делба на акционерите	(Акумулирани загуби)	Вкупно капитал и резерви
На 31 декември 2011 / 1 јануари 2012	3.511.242	-	-	-	830.290	-	1.083	(58)	-	-	-	1.065.999	3.520.279	-	8.928.835
Сеопфатна добивка/(загуба) за финансиската година	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Добивка/(загуба) за финансиската година	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	795.479	-	-	795.479
Останати добивки/(загуби) во периодот кои не се прикажуваат во Билансот на успех	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Промени во објективната вредност на средствата расположливи за продажба	-	-	-	-	-	-	-	(2.502)	-	-	-	-	-	-	(2.502)
Промени во објективната вредност на заштита од ризикот на парични текови	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Промени во објективната вредност на заштита од ризикот не нето-вложување во странско работење	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Курсни разлики од вложување во странско работење	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Одложени даночни средства/(обврски) признаени во капиталот	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Останати добивки/(загуби) кои не се прикажуваат во Билансот на успех	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вкупно нерализирани добивки/(загуби) признаени во капиталот	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вкупно сеопфатна добивка/(загуба) за финансиаката година	-	-	-	-	-	-	-	(2.502)	-	-	-	795.479	-	-	792.977
Трансакции со акционерите, признаени во капиталот и резервите	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Издадени акции во текот на периодот	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Издвојување за законска резерва	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Издвојување за останати резерви	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дивиденди	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Откуп на сопствени акции	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Продадени сопствени акции	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Други промени во капиталот и резервите	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(246.020)	246.020	-	-
Трансакции со акционерите, признаени во капиталот и резервите	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(246.020)	246.020	-	-
На 31 декември 2012 година	3.511.242	-	-	-	830.290	-	1.083	(2.560)	-	-	-	1.615.458	3.766.299	-	9.721.812

Белешките кон финансиски извештаи од страна 11 до 128 претставуваат интегрален дел на овие финансиски извештаи.

Потпишано во име на Стопанска банка АД, Скопје:

Д-р Глигор Бишев
Генерален извршен директор,
Претседател на Управен Одбор

Диомидис Николетопулос
Заменик генерален директор за банкарство на
мало, финансиски и оперативни активности,
Член на Управен одбор

М-р Тони Стојановски
Заменик генерален директор за ризици,
Член на Управен одбор

Теодолус Скордис
Заменик генерален директор за корпоративно
работење, Член на Управен одбор

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧНИОТ ТЕК

за периодот од 1 јануари 2012 година до 31 декември 2012 година

(Во илјади денари)

	Белешка	2012	2011
Паричен тек од основната дејност			
Добивка пред оданочување		799.801	647.314
<i>Коригиран за:</i>			
Амортизација на:			
нематеријални средства	15/28	40.435	38.661
недвижности и опрема	15/29	127.964	149.201
Капитална добивка од:			
продажба на нематеријални средства		-	-
продажба на недвижности и опрема	11	(2.495)	(2.619)
продажба на преземени средства врз основа на ненапл. побарувања	11	-	(17.461)
Капитална загуба од:			
продажба на нематеријални средства		-	-
продажба на недвижности и опрема		-	-
продажба на преземени средства врз основа на ненапл. побарувања	16	-	4.717
Приходи од камата	6	(4.634.327)	(4.494.952)
Расходи за камата	6	2.066.489	2.302.664
Нето-приходи од тргување	8	(51.477)	(30.720)
Исправка на вредноста на финансиските средства, на нето-основа:			
дополнителна исправка на вредноста	12	1.396.643	1.265.911
ослободена исправка на вредноста	12	(357.557)	(522.380)
Загуба поради оштетување на нефинансиските средства, на нето-основа:			
дополнителни загуби поради оштетување	13	74.051	6.100
ослободени загуби поради оштетување		-	-
Посебна резерва:			
дополнителни резервирања	38	26.708	67.606
ослободени резервирања	38	(40.145)	(76.548)
Приходи од дивиденди		(4.520)	(3.070)
Удел во добивката/(загубата) на придружените друштва		-	-
Останати корекции – добивка од продажба на средства расположливи за продажба	11	(5.000)	-
Наплатени камати		4.635.192	4.480.057
Платени камати		(2.083.487)	(2.306.758)
Добивка од дејноста пред промените на деловната актива:		1.988.275	1.507.723
<i>(Зголемување)/намалување на деловната актива:</i>			
Средства за тргување		(39.223)	(20.966)
Дериватни средства чувани за управување со ризик		-	-
Кредити на и побарувања од банки		(173.208)	(2.931)
Кредити на и побарувања од други коминтенти		(2.389.378)	(2.706.853)
Заложени средства		-	-
Преземени средства врз основа на ненаплатени побарувања		116.759	35.014
Задолжителна резерва во странска валута		199.566	(61.069)
Задолжителен депозит кај НБРМ според посебни прописи		(24.369)	-
Останати побарувања		(11.094)	(40.108)
Одложени даночни средства		-	15.504
Нетековни средства кои се чуваат за продажба и група за отуѓување		-	-
<i>Зголемување/(намалување) на деловните обврски:</i>			
Обврски за тргување		-	-
Дериватни обврски чувани за управување со ризик		-	-
Депозити на банки		118.790	(2.174.041)
Депозити на други коминтенти		2.553.923	3.194.448
Останати обврски		58.811	111.006
Обврски директно поврзани со група на средства за отуѓување		-	-
Нето паричен тек од основната дејност пред оданочување		2.398.852	(142.273)
(Платен)/ поврат на данок на добивка		(1.670)	(4.800)
Нето паричен тек од основната дејност		2.397.182	(147.073)

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧНИОТ ТЕК (продолжение)**за периодот од 1 јануари 2012 година до 31 декември 2012 година****(Во илјади денари)**

	Белешка	2012	2011
Паричен тек од инвестициска дејност			
(Вложувања во хартии од вредност)		(2.891.449)	(677.060)
Приливи од продажбата на вложувањата во хартии од вредност		1.336.957	1.817.874
(Одливи за вложувањата во подружници и придружени друштва)		-	-
Приливи од продажбата на вложувањата во подружници и придружени друштва		-	-
(Набавка на нематеријални средства)		(18.838)	(20.369)
Приливи од продажбата на нематеријални средства		-	-
(Набавка на недвижности и опрема)		(36.138)	(52.895)
Приливи од продажбата на недвижности и опрема		2.599	2.619
(Одливи за нетековните средства кои се чуваат за продажба)		-	-
Приливи од нетековните средства кои се чуваат за продажба		-	-
(Останати одливи од инвестициска дејност)		-	-
Останати приливи од инвестициска дејност		1.802	3.765
Нето паричен тек од инвестициска дејност		(1.605.067)	1.073.934
Паричен тек од финансирањето			
(Отплата на издадени должнички хартии од вредност)		-	-
Приливи од издадени должнички хартии од вредност		-	-
(Отплата на обврските по кредити)		(192.275)	(71.829)
Зголемување на обврските по кредити		1.875.572	425.748
(Отплата на издадените субординирани обврски)		-	-
Приливи од издадените субординирани обврски		-	-
Приливи од издадените акции/сопственички инструменти во текот на периодот		-	-
(Откуп на сопствени акции)		-	-
Продадени сопствени акции		-	-
(Платени дивиденди)		(6,555)	(8.139)
(Останати одливи од финансирањето)		-	-
Останати приливи од финансирањето		-	-
Нето паричен тек од финансирањето		1.676.742	345.780
Ефект од исправката на вредноста на паричните средства и паричните еквиваленти		(26.046)	-
Ефект од курсните разлики на паричните средства и паричните еквиваленти		-	-
Нето-зголемување/(намалување) на паричните средства и паричните еквиваленти		2.442.811	1.272.641
Парични средства и парични еквиваленти на 1 јануари		18.786.841	17.514.200
Парични средства и парични еквиваленти на 31 декември		21.229.652	18.786.841

Белешките кон финансиските извештаи од страна 11 до 128 претставуваат интегрален дел на овие финансиски извештаи.

Д-р Глигор Бишев
Генерален извршен директор,
Претседател на Управен Одбор

Диомидис Николетопулос
Заменик генерален директор за банкарство на
мало, финансиски и оперативни активности,
Член на Управен одбор

М-р Тони Стојановски
Заменик генерален директор за ризици,
Член на Управен одбор

Теодолус Скордис
Заменик генерален директор за корпоративно
работење, Член на Управен одбор

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

31 декември 2012

1. ВОВЕД

а) Општи информации

Стопанска Банка АД, Скопје е трансформирана во акционерско друштво на 29 декември 1989 година. Главните активности се обавуваат и нејзиното седиште се наоѓа на ул. 11 октомври бр.7, 1000 Скопје. Банката своите активности во Република Македонија ги извршува преку мрежа на 64 филијали (2011: 64 филијали).

Банката е регистрирана како универзален тип на комерцијална банка, во согласност со македонските закони. Основните активности на Банката се следните:

- Прибирање на депозити и други повратни извори на средства;
- Кредитирање во земјата и странство, вклучувајќи и факторинг и финансирање на комерцијални трансакции;
- Издавање и администрирање на платежни средства (парични картички, чекови, меници);
- Платен промет во земјата и во странство, вклучувајќи купопродажба на девизи;
- Брз трансфер на пари;
- Тргување со инструменти на пазарот на пари (меници, сертификати за депозити);
- Тргување со девизни средства, хартии од вредност и финансиски деривативи;
- Финансиски лизинг;
- Менувачки работи;
- Купопродажба гарантирање и пласман на емисија на хартии од вредност;
- Економско-финансиски консалтинг;
- Обезбедување на услуги во наплата на фактури, водење евиденција;
- Издавање на платежни гаранции, авали и други форми на обезбедување;
- Управување со средства и портфолио на хартии од вредност по налог и за сметка на клиенти;
- Давање на услуги на банка-чувар на имот;
- Посредување при склучување договори за кредити и заеми и при продажба на полиси за осигурување;
- Обезбедување услуги на изнајмување на сефови, остава и депо;
- Други финансиски услуги утврдени со закон што може да ги врши само банка.

Банката е контролирана од страна на Национална Банка на Грција, со седиште во Грција, која поседува 94,64% (2011: 94,64%) од капиталот на Банката и претставува нејзина крајна матична компанија.

Акциите на Банката котираат на редовниот пазар на Македонската берза на хартии од вредност на пазарот на акционерски друштва со посебни обврски за известување, а кодот под кој котираат е следниот:

Шифра на хартија од вредностИСИН број

СТБ (обична акција)

MKSTBS101014

СТБП (приоритетна акција)

MKSTBS120014

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ**31 декември 2012****1. ВОВЕД (продолжение)****а) Општи информации (продолжение)**

Финансиски извештаи на Банката за годината што заврши на 31 декември 2012 година беа одобрени од страна на раководството на Банката на 28 јануари 2013 година и се усвоени од страна на Надзорниот одбор на Банката.

б) Основи за изготвување на финансиските извештаи**Стандарди врз основа на кои се подготвени финансиските извештаи**

Податоците во приложените финансиски извештаи на Банката се изготвени во согласност со Законот за трговски друштва, Законот за банки, подзаконската регулатива пропишана од страна на Народна банка на Република Македонија (во понатамошниот текст “НБРМ”), како и во согласност со Одлуката за Методологијата за евидентирање и вреднување на сметководствените ставки и за подготовка на финансиските извештаи (во понатамошниот текст “Методологија”) („Службен весник на РМ“ бр. 196/10) и Одлуката за видовите и содржината на финансиските извештаи на банките („Службен весник на РМ“ бр. 169/10, 152/11 и 54/12), пропишани од страна на НБРМ и кои се во примена од 31 декември 2011 година.

На 20 декември 2012 година е објавена Одлука за изменување на Одлуката за Методологијата за евидентирање и вреднување на сметководствените ставки и за подготовка на финансиските извештаи („Службен весник на РМ“ бр.165/2012), којашто ќе почне да се применува од 1 јануари 2013 година.

Презентација на финансиските извештаи

Придружните финансиски извештаи на Банката се прикажани во согласност со формата и содржината на билансните шеми објавени во Одлуката за видовите и содржината на финансиските извештаи на банките (“Службен весник на РМ” бр.169/2010, 152/2011 и 54/2012), (во понатамошниот текст “Одлуката”), кои во поединечни делови отстапуваат од начинот на презентација на одредени позиции во финансиските извештаи во согласност на барањата на Меѓународниот сметководствен стандард (МСС) 1 - Презентација на финансиските извештаи. Имено, извршени се одредени рекласификации на поединечните позиции со цел прикажување на финансиските извештаи во формат кој се бара согласно Одлуката, и кои потенцијално значајно се разликуваат во однос на МСС 1 во следното:

- Презентацијата на “Вложувањата во недвижности” согласно МСС 40 во износ од нето сегашна вредност на 31 декември 2012 година од 114.421 илјади денари (2011: 62.947 илјади денари) не е направена и истата е вклучена во Недвижности и опрема и Преземени средства врз основа на ненаплатени побарувања во износ од 37.591 илјади денари и 76.830 илјади денари, соодветно (2011: 40.479 илјади денари и 22.468 илјади денари, соодветно).

Раководството на Банката го проценува влијанието на промените на МСС, новите МСФИ и нивните толкувања врз финансиските извештаи како и барањата за форматот и содржината на одредени билансни шеми во согласност со Одлуката и вреднувањата на средствата, обврските, приходите и расходите во согласност со барањата на Методологијата. Како резултат на тоа, раководството на Банката не изразува експлицитна и безрезервна изјава за усогласеноста на финансиските извештаи во однос на МСС и МСФИ, кои се применуваат во периодот прикажан во приложените финансиски извештаи.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ**31 декември 2012****1. ВОВЕД (продолжение)****б) Основи за изготвување на финансиските извештаи (продолжение)****Презентација на финансиските извештаи (продолжение)**

Приложените финансиски извештаи се подготвени во согласност со принципот на историска набавна вредност, освен за вреднувањето на вложувањата во финансиските средства расположливи за продажба кои се вреднуваат по објективна вредност, како и други финансиски средства и финансиски обврски кои се вреднуваат по објективна вредност преку билансот на успех врз основа на претпоставката на принципот на континуитет.

Презентацијата на финансиските извештаи во согласност со сметководствените стандарди кои се применуваат во Република Македонија, бара користење на најдобро можни проценки и разумни претпоставки од страна на раководството на Банката, кои имаат ефекти на презентираните вредности на средствата и обврските, како и на приходите и расходите настанати во периодот на известување. Овие процени и претпоставки се засновани на искуство од минатото и други фактори за кои се верува дека се разумни во околностите и чии резултати претставуваат основа за проценка на сметководствената вредност на средствата и обврските за кои не се достапни податоци од други извори. Реалните резултати можат да се разликуваат од проценетите износи.

Презентираните финансиски извештаи се искажани во илјади македонски денари. Денарот претставува функционална и известувачка валута на Банката за целите на известувањето до НБРМ.

Проценките и претпоставките се разгледуваат на континуирана основа. Ревидираните сметководствени проценки се признаваат во периодот во кој проценката е ревидирана ако истата има влијание само на тој период или пак во периодот на проценка и идните периоди ако ревидираната проценка има влијание на двата периоди - тековниот и идниот период.

Информации во однос на значајните области за кои постои неизвесност врз основа на проценка и критичните проценки во примената на сметководствените политики кои имаат најзначаен ефект на износите обелоденети во финансиските извештаи се наведени во Белешка 1.г).

Финансиските извештаи на Банката се подготвени во согласност со сметководствените политики образложени во Белешката 1.в) кон финансиските извештаи.

Придружните финансиски извештаи претставуваат поединечни финансиски извештаи на Банката.

в) Значајни сметководствени политики**Приходи и расходи по основ на камати**

Приходите и расходите по основ на камати се признаваат во билансот на успех за сите каматоносни инструменти на пресметковна основа, според амортизирана набавна вредност со користење на ефективна каматна стапка.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

31 декември 2012

1. ВОВЕД (продолжение)**в) Значајни сметководствени политики (продолжение)**

Методот на ефективна каматна стапка е метод за пресметка на амортизирана набавна вредност на финансиските средства или финансиските обврски преку алокација на приходите од камата и расходите за камата во соодветниот релевантен период. Ефективната каматна стапка е стапка со која се дисконтираат проценетите идни парични приливи или одливи во текот на очекуваниот век на финансискиот инструмент или, каде што е соодветно, за пократок период до нето сметководствената вредност на финансиското средство или финансиската обврска. При пресметката на ефективната каматна стапка, Банката врши проценка на паричните текови имајќи ги во предвид договорените услови за финансиските инструменти (на пример, опциите за предвремена отплата) но, не ги зема во предвид идните загуби поради оштетување. Интегрален дел на пресметката на ефективната каматна стапка се и сите платени и наплатени провизии и надоместоци помеѓу договорните страни, како и трансакционите трошоци и сите други премии или дисконти при одобрување на кредитите.

Приходи од надоместоци и провизии

Провизиите и надоместоците, со исклучок на надоместоците за одобрување на кредити, генерално се признаваат на пресметковна основа во периодот кога се врши услугата. Останатите надоместоци за одобрување на кредити се разграничуваат и амортизираат за времетраењето на кредитот со примена на методата на ефективна каматна стапка.

Приходи од дивиденди

Приходите од дивиденди се признаваат кога правото за да се добие дивиденда е востановено за сите акционери кои учествуваат во распределбата.

Износи искажани во странска валута

Трансакциите настанати во странска валута се искажани во денари со примена на официјалните девизни курсеви на НБРМ, кои важат на денот на трансакцијата. Средствата и обврските кои гласат на странска валута се искажуваат во денари со примена на официјалните курсеви кои важат на денот на составувањето на билансот на состојба. Позитивните и негативните курсни разлики кои произлегуваат од претворањето на износите во странска валута, како и во однос на вреднувањето на средствата и обврските во странска валута се вклучени во билансот на успех во периодот кога тие настануваат.

Превземените и потенцијалните обврски деноминирани во странска валута се преведуваат во денари со примена на официјалните девизни курсеви кои важат на датумот на билансот на состојба.

Финансиски средства

Финансиските средства се класифицирани во следните категории: хартии од вредност за тргување, финансиски средства расположливи за продажба, финансиски средства кои се чуваат до доспевање и побарувања по основа на кредити. Класификацијата зависи од природата и намената на финансиските средства и се одредува во време на нивното почетно признавање. Финансиските средства се признаваат и депризнаваат на датумот на тргување кога купувањето или продавањето на вложувањето е според договор чии што одредби бараат испорака на вложувањето во договорените временски рамки.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ**31 декември 2012****1. ВОВЕД (продолжение)****в) Значајни сметководствени политики (продолжение)****Финансиски средства кои се чуваат за тргување**

Хартиите од вредност за тргување, кои се состојат од обврзници издадени од државата и сопственички инструменти издадени од банки, се хартии од вредност вклучени во портфолио за кое постои намера за остварување на профит на краток рок. Хартиите од вредност за тргување иницијално се признаваат по набавната вредност и последователно се признаваат според нивната објективна вредност врз основа на нивната пазарна цена.

Сите поврзани реализирани и нереализирани добивки и загуби се вклучени во нето приходи од тргување. Каматата, ако е остварена за време на располагањето со хартиите од вредност за тргување, се евидентира како приход од камата. Купопродажбата на хартиите од вредност за тргување се признава на датумот на тргувањето, што го претставува датумот кога Банката се обврзува да го купи или продаде средството.

Финансиски средства расположиви за продажба

Финансиски средства расположиви за продажба се оние финансиски средства коишто се чуваат на неопределено време, и истите можат да бидат продадени доколку постои потреба за решавање на проблеми поврзани со ликвидноста или промена на каматните стапки, девизните курсеви или пак цената на акциите. Прикажаното портфолио е составено од сопственички хартии од вредност во банки, финансиски институции и претпријатија, врз кои Банката нема контрола.

Финансиските средства расположиви за продажба почетно се признаваат по набавната вредност и потоа последователно се вреднувани според објективната вредност, а врз основа на пазарната вредност или врз основа на износите добиени со примена на методи на парични текови за вложувањата во друштва кои не котираат на берза.

Нереализираните добивки и загуби кои произлегуваат од промена на објективната вредност на финансиските средства расположиви за продажба се признаваат директно во главнината, се додека не се продаде сопственичката хартија од вредност или додека не се оцени дека истата е обезвреднета, во кој момент кумулативната нереализирана добивка или загуба претходно признаена во главнината се вклучува во нето добивката или загубата за периодот. Пресметаната камата со примена на методот на ефективна каматна стапка како и евентуалните загуби поради оштетување и позитивните и негативните курсни разлики се признаваат во билансот на успех.

Финансиски средства кои се чуваат до доспевање

Вложувања во хартии од вредност кои се чуваат до доспевање претставуваат финансиски средства со фиксни или определени плаќања и фиксно доспевање, за кои Банката има намера и можност да ги чува до доспевање. Ако Банката продаде било каков дел од вложувањата кои се чуваат до доспевање кој не би бил нематеријален, во таков случај целата категорија би се рекласифицирала во финансиски средства расположиви за продажба. Овие хартии од вредност се прикажани според амортизираната набавна вредност со примена на методот на ефективната каматна стапка.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

31 декември 2012

1. **ВОВЕД (продолжение)**в) **Значајни сметководствени политики (продолжение)****Кредити одобрени од Банката**

Кредитите одобрени од Банката ги вклучуваат кредитите кога средствата се одобрени на комитентите. Кредитите иницијално се признаваат по објективна вредност, вклучувајќи ги сите трансакциски трошоци, а последователно се вреднуваат според амортизираната набавна вредност со користење на методот на ефективна каматна стапка. Каматите врз основа на кредити одобрени од Банката се вклучени во приходи од камати и истите се признаваат на пресметковна основа. Кредитите одобрени на комитентите и финансиските институции се прикажани во нето износ намалени за загубата поради оштетување.

Загуби поради оштетување на финансиски средства

Банката проценува на датумот на секој биланс на состојба дали постои објективен доказ дека финансиското средство или група на финансиски средства има загуба поради оштетување. Во случај на вложувања класифицирани како расположливи за продажба, ако има значајно или пак пролонгирано намалување на нивната објективната вредност под нивната набавна вредност, во таков случај истите се разгледуваат при утврдувањето дали средствата имаат загуба поради оштетување.

Доколку постои таков доказ за вложувањата расположливи за продажба, во таков случај, кумулативната загуба – мерена како разлика помеѓу набавната вредност на вложувањето и неговата тековна објективна вредност, намалена за било какви загуби поради оштетување претходно признаени во билансот на успех – се елиминира од главнината и се признава во билансот на успех. Загубите поради оштетување признаени во билансот на успех на вложувањата кои се вреднуваат преку главнината, не се сторнираат преку билансот на успех. Ако, во подоцнежниот период, објективната вредност на вложувањата класифицирани како расположливи за продажба се зголеми и таквото зголемување може објективно да се врзе со настан кој се случил по признавањето на загубите поради оштетување во билансот на успех, во таков случај загубите поради оштетување се сторнираат преку билансот на успех.

Износот на загубите поради оштетување за финансиските средства кои се вреднуваат според амортизирана вредност се пресметува како разлика помеѓу сметководствената вредност на средството и сегашната вредност на очекуваните парични приливи дисконтирани според оригиналната ефективна каматна стапка на таквиот финансиски инструмент.

Резервации за загуби поради оштетување на кредити и побарувања

Резервациите за загуби поради оштетување на кредитите и побарувањата се утврдуваат доколку постојат објективни докази дека Банката нема да може да ги наплати сите достасани износи по побарувањата според оригиналните договорни услови. Всушност поимот “побарувања” има значење на кредити, договорени обврски како што се акредитиви, гаранции или договорени обврски за зголемување на кредитниот лимит. Резервацијата за загуби поради оштетување по кредити се искажува како намалување на сметководствената вредност на кредитот, додека за вонбилансните ставки, резервацијата се искажува во рамките на ставката резервации. Зголемувањата на резервациите се вршат преку искажаните загуби поради оштетување признати во билансот на успех.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2012

1. ВОВЕД (продолжение)

в) Значајни сметководствени политики (продолжение)

Резервации за загуби поради оштетување на кредити и побарувања (продолжение)

Резервациите за загуби поради оштетување на кредитите и на останатите активни билансни и вонбилансни позиции се врши во согласност со регулативата пропишана од страна на НБРМ со важност на секој датум на билансот на состојба, според која Банката е должна да ги класифицира активните билансни и вонбилансни позиции во групи според степенот на нивната ризичност и да изврши проценка на износот на потенцијалните загуби поради оштетување кои се пресметуваат со примена на објективни и субјективни мерила на 31 декември 2012 година и 31 декември 2011 година со примена на следните проценти:

<u>Ризична категорија</u>	<u>Процент</u>
А	од 0% до 10%
Б	над 10% до 25%
В	над 25% до 50%
Г	над 50% до 75%
Д	над 75% до 100%

Резервациите за загуби поради оштетување на кредитите се утврдуваат врз основа на степенот (големината) на ризикот од ненаплативост или специфичниот ризик на ниво на земја, врз основа на следните принципи:

- Поединечните кредитни изложености (ризици) се оценуваат врз основа на видот на кредитобарателот, неговата целокупна финансиска позиција, изворите и евиденцијата за плаќање и надоместивата вредност на обезбедувањето. Резервациите за загуби поради оштетување се мерат и утврдуваат за разликата помеѓу сметководствената вредност на кредитот и неговиот проценет надоместив износ, што всушност ја претставува сегашната вредност на очекуваните готовински текови, вклучувајќи ги и надоместивите износи од гаранции и залог, дисконтирани со ефективна каматна стапка на кредитот.
- Ако постојат објективни докази за ненаплативост на кредити во кредитното портфолио кои не може специфично да се идентификуваат, резервациите за загуби поради оштетување се утврдуваат на ниво на ризикот за целокупното кредитно портфолио. Овие загуби се утврдуваат врз основа на историски податоци за кредитните рангирања на кредитокорисниците, и ја одразуваат тековната економска клима во која функционираат кредитокорисниците.
- Загубата по кредит претставува престанок на пресметка на приход од камата согласно договорените услови, а кредитот се класификува како нефункционален заради тоа што договорните обврски за плаќање на главницата и/или каматата се во задоцнување, односно ненаплатени во период подолг од 90 дена. Сите резервации за загуби по кредити се разгледуваат и тестираат најмалку еднаш квартално, и секакви понатамошни промени на износите и времето на очекуваните идни парични приливи во споредба со претходните проценки, резултираат во промена на резервацијата за загуби поради оштетување, која се евидентира како задолжување или одобрување на загубите поради оштетување евидентирани во билансот на успех.
- Кредитот за кој се верува дека е невозможно да се наплати, се отпишува наспроти соодветната резервација за загуби поради оштетување. Натомошните наплати се евидентираат како намалување на загубите поради оштетување во билансот на успех.
- Во случај на одобрени кредити на кредитокорисници во земји со зголемен ризик на потешкотии за сервисирање на надворешен долг, се проценува политичката и економската ситуација, и се воспоставуваат дополнителни резервации за ризичност на земја.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2012**1. ВОВЕД (продолжение)****в) Значајни сметководствени политики (продолжение)****Депризнавање на финансиски средства**

Банката ги депризнава финансиските средства кога договорните права за стекнување готовина од финансиското средство истекуваат или се пренесуваат на друг ентитет, а со тоа се пренесуваат и значајно сите права и ризици кои произлегуваат од сопственоста.

Финансиски обврски

Финансиските обврски се класифицираат во согласност со содржината на договорениот аранжман. Финансиските обврски се класифицирани како депозити на банки, финансиски институции и комитенти, обврски по основ на кредити, останати обврски и дериватни финансиски инструменти.

Депозити од банки и други финансиски институции и комитенти

Овие финансиски обврски се евидентираат по објективната вредност при иницијалното признавање намалена за трансакциските трошоци, и последователно се вреднуваат по амортизираната набавна вредност.

Обврски по основ на кредити

Обврските по основ на кредити се евидентираат по објективната вредност при иницијалното признавање намалена за трансакциските трошоци. Последователно мерење е според амортизираната набавна вредност, а разликата помеѓу нето приливите и вредноста која се задржува се признава во билансот на успех за времетраењето на кредитот користејќи го методот на ефективна каматна стапка. Ефективната каматна стапка е стапката која точно го дисконтира очекуваниот тек на идните парични плаќања во текот на очекуваниот век на финансиската обврска.

Останати обврски

Останатите обврски се прикажани во нивните номинални износи.

Дериватни финансиски инструменти

Дериватните финансиски инструменти вклучуваат договори зависни од промената на курсот и иницијално и последователно се вреднуваат по фер вредност. Овие договори не се квалификуваат за сметководство на хеџинг согласно специфичните критериуми на МСС 39 - “Финансиски инструменти: признавање и мерење” и следствено се третираат како дериватни инструменти чувани за тргување, односно добивките и загубите се препознаени во нето-приходи од тргување.

Депризнавање на финансиските обврски

Банката ги депризнава финансиските обврски единствено кога нејзините обврски се извршени, откажани или застарени.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2012

1. ВОВЕД (продолжение)

в) Значајни сметководствени политики (продолжение)

Недвижности и опрема

Недвижностите и опремата се евидентираат според набавната вредност, намалена за акумулираната амортизација и акумулираната загуба поради оштетување. Издатоците направени за замена на дел од недвижностите и опремата што се евидентира одделно, се капитализираат. Останати последователни издатоци се капитализираат само кога ја зголемуваат идната економска корисност на ставката вклучена во дел од недвижностите и опремата. Сите останати издатоци се признаваат како трошоци во билансот на успех кога настануваат. Амортизацијата на недвижностите и опремата се пресметува по пропорционална метода на начин да се отпише набавната вредност на средствата во текот на нивниот пропишан корисен век на траење. На инвестициите во тек не се пресметува амортизација се до нивното ставање во употреба. Годишните стапки на амортизација се како што следи:

Градежни објекти	2.5% -5%
Мебел и опрема	10% - 25%

Добивките или загубите остварени со отуѓување или ставање надвор од употреба на недвижностите и опремата се определуваат како разлика меѓу приливите од продажба и сметководствената вредност на средството и истите се признаваат во билансот на успех.

Недвижностите и опремата се предмет на годишна анализа за можноста од нивно оштетување. Кога сметководствената вредност на средството е повисока од проценетата надоместувачка вредност, вредноста на средството веднаш се намалува до висината на неговата надоместувачка вредност.

Нематеријални средства

Нематеријалните средства се посебно набавени средства и истите се евидентираат по набавна вредност намалена за акумулираната амортизација, како и акумулираната загуба поради оштетување, доколку постои. Нематеријалните средства вклучуваат компјутерски софтвер кој е набавен одделно од хардверот. Трошокот за софтверот се амортизира со употреба на праволиниска метода на проценетиот век на траење кој изнесува 5 години. На крајот на секоја година Банката врши анализа на сметководствените вредности на нематеријалните средства и проценува дали постојат индикации кои укажуваат дека средствата се оштетени. Доколку постојат било какви навестувања, се утврдува проценетата надоместувачка вредност на средството и доколку истата е помала од сметководствената вредност, сметководствената вредност на средството се намалува до неговата надоместувачка вредност.

Раководството на Банката редовно ги разгледува сметководствените вредности на материјалните и нематеријалните средства. Доколку постојат било какви навестувања дека овие средства се оштетени, се проценува надоместувачката вредност на средството со цел да се одреди степенот на загуба поради оштетување. Доколку проценетата надоместувачка вредност на средството е помала од сметководствената вредност, сметководствената вредност на средството се намалува до неговата надоместувачка вредност. Загубата поради оштетување се признава како трошок во тековниот период. Анулирањето на загубата поради оштетување се признава веднаш како приход.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2012**1. ВОВЕД (продолжение)****в) Значајни сметководствени политики (продолжение)****Преземени средства врз основа на ненаплатени побарувања**

Преземените средства вклучуваат недвижности и опрема кои се стекнати преку постапка на преземање како би се исполниле обврските, целосно или делумно, за соодветниот кредит и истите се прикажани во ставката преземени средства врз основа на ненаплатени побарувања. Овие средства почетно се признаваат по пониската вредност од набавната вредност на кредитот, вклучувајќи ги трансакциските трошоци (обично набавната вредност на кредитот е вредноста наведена во актот донесен од страна на надлежен орган од кој произлегува правниот основ за стекнување на сопственост) и објективната вредност намалена за проценетите трошоци за продажба одредена од страна на овластен проценител на датумот на преземањето на средството.

По почетното признавање, најмалку еднаш годишно преземените средства се анализираат за загуби поради оштетувања и истите се мерат по пониската вредност од сметководствена вредност намалена за проценетите трошоци за продажба и акумулираниот износ на оштетувањата.

Пари и парични еквиваленти

Парите и паричните еквиваленти вклучуваат готовина и ностро сметки кои претставуваат депозити по видување и пласмани кај други банки и финансиски институции, износи кај НБРМ и други финансиски средства како што се благајнички и други записи, како високо ликвидни средства кои доспеваат во рок од 3 месеци и имаат незначителни промени на објективната вредност.

Средства од комисионо работење

Банката управува со средства во име и за сметка на правни лица и граѓани и ги чува и пласира во различни финансиски инструменти врз основа на насоките на комингентите. Банката добива надомест за овие услуги. Средствата од комисионото работење не претставуваат средства на Банката и истите не се препознаени во финансиските извештаи. Банката не е изложена на било каков ризик за ваквите средства, со оглед на тоа дека не ги гарантира истите.

Резервации

Резервациите се признаваат во случај кога Банката има тековни обврски (законски или конструктивни) како резултат на минати настани и притоа е веројатно дека Банката ќе биде обврзана истите да ги плати и износот на обврската може веродостојно да се процени. Износот признаен како резервација ја претставува најдобрата проценка на потребниот износ за подмирување на тековната обврска на датумот на билансот на состојба, земајќи ги во предвид ризиците и неизвесностите кои ја опкружуваат обврската.

Онаму каде што резервацијата се мери со користење на проценетите парични текови за подмирување на тековната обврска, нејзината сметководствената вредност претставува сегашна вредност на тие парични текови.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2012

1. ВОВЕД (продолжение)

в) Значајни сметководствени политики (продолжение)

Користи за вработените

Придонесите за здравствено, пензиско и социјално осигурување од бруто плати и нето платите се плаќаат од страна на Банката во текот на годината според законските прописи. Ваквите придонеси претставуваат дефинирани планови за бенефиции и се признаваат како трошок кога вработените извршуваат услуги. Не постојат дополнителни обврски според овие планови.

Во согласност со законските барања, колективниот договор и интерните правилници Банката има обврска на своите вработени да им исплати отпремнина при пензионирање во висина на две просечни месечни плати. Отпремнините на вработените се третираат како дефинирани пензиски планови. Обврските за отпремнини се признаени во билансот на состојба врз основа на актуарска проценка и претставуваат сегашна вредност на дефинираните обврски спрема вработените намалени за објективната вредност на планираните средства (тековно нема такви признато средства) коригирана за сите непризнаени актуарски добивки и загуби намалени за трошокот за минати услуги кој сеуште не е признаен. Дефинираните обврски за користи на вработените се пресметуваат на годишно ниво од страна на независен актуар со примена на кредитната метода на проектирана единица.

Оданочување

Обврската на Банката за тековен данок е пресметана врз основа на важечката даночна регулатива и со употреба на пропишаните даночни стапки кои важат или се значајно во примена на датумот на билансот на состојба.

Поради измените во македонската даночна регулатива, која стапи во сила од 1 јануари 2009 година, и дополнителните измени во текот на 2010 и 2011 година, даночната стапка за нераспределена добивка беше ефективно сведена на нула, бидејќи данок се плаќа само кога добивката се распределува. Според МСС 12.52А, одложените даночни средства и обврски треба да бидат мерени користејќи ја даночната стапка применлива за нераспределената добивка.

Промените на македонската даночна регулатива резултираа со укинување на сите одложени даночни средства и обврски на 31 декември 2011.

Наеми

Банката дава и зема недвижности под закуп по основ на оперативни наеми. Приходите и расходите по основ на наемнини се признаваат во билансот на успех на праволиниска основа во рамките на времетраењето на наемот.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

31 декември 2012

1. **ВОВЕД (продолжение)**г) **Употреба на оценки и проценки**

Најзначајните области за кои се потребни проценки и претпоставки се:

Објективна вредност на финансиските инструменти

Објективната вредност на финансиските инструменти кои не котираат на активните пазари се определува со користење на интерни техники за вреднување. Тие вклучуваат користење на методи на сегашна вредност, модели врз основа на параметри кои се достапни. Сите модели на вреднување најпрво се потврдуваат пред да бидат користени како основа за финансиско известување и периодично се разгледуваат од страна на квалификуван персонал кој што е независен во однос на областа за која е креиран моделот. Каде што е можно, Банката ги споредува вреднувањата добиени од различните модели со оние кои котираат на активни пазари на слични инструменти, и со стварните вредности кога истите се реализираат, со цел понатаму да ги потврди и стандардизира моделите. Голем број на различни фактори се вклучени во моделите, вклучувајќи стварни или проценети пазарни цени и стапки, како што се временска вредност и непостојаност, пазарни услови и ликвидност. Банката ги применува моделите конзистентно од еден до друг период, обезбедувајќи споредливост и континуитет на вреднувањата низ периодите, но оценката на објективната вредност инхерентно инволвира значаен степен на проценување.

Во Република Македонија не постои доволно пазарно искуство, стабилност и ликвидност за купување и продажба на побарувањата и другите финансиските средства и обврски, за кои не постојат официјално објавени пазарни цени.

Раководството врши проценка на вкупната изложеност на ризик така што кога е проценето дека постојат навестувања дека евидентираната сметководствена вредност нема да може да биде реализирана, во тој случај се признава резервација. Според мислењето на раководството, искажаните сметководствени вредности на средствата кои не котираат на активниот пазар всушност ги претставуваат највалидните и најкорисните вредности за известување кои важат под сегашните пазарни околности.

Исправка на вредноста на кредитите

Банката месечно врши анализа на кредитната изложеност со цел да се процени дали постојат индикации за оштетување на кредитите. Во одредувањето дали загубата поради оштетување треба да се евидентира во билансот на успех, Банката донесува оценка за тоа дали постојат некои видливи показатели кои укажуваат на намалување на идните парични текови од кредитното портфолио пред намалувањето да биде идентификувано на поединечниот кредит во тоа портфолио. Овој доказ може да вклучува видливи показатели кои укажуваат дека постојат негативни промени во способноста за плаќање на кредитот од страна на кредитокорисникот или неможноста за плаќање е резултат на неповолните економски состојби во земјата кои директно влијаат врз способноста на кредитокорисникот да ги подмири своите обврски во предвидениот рок. Банката користи проценки врз основа на историското искуство за загуби кои се однесуваат на средства кои имаат карактеристики на кредитен ризик и постоење на објективен доказ за оштетување кои се слични на оние во портфолиото кога ги планира идните парични текови. Методологијата и претпоставките користени за проценка на износот и времето на идните парични текови се анализира на редовна основа со цел да се намалат разликите меѓу проценетата загуба и искуството од стварните загуби.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ**31 декември 2012****1. ВОВЕД (продолжение)****г) Употреба на оценки и проценки (продолжение)****Корисен век на материјалните и нематеријалните средства**

Раководството на Банката го одредува проценетиот корисен век и соодветниот трошок за амортизација на материјалните и нематеријалните средства. Соодветноста на проценетиот корисен век се анализира на годишно ниво или секогаш кога постојат индикации за значајни промени во користените претпоставки, како што се предвидениот технолошкиот развој, факторите кои влијаат на економијата во поширокото опкружување и индустријата.

Актуарски претпоставки за дефинираните планови за користи на вработените

Евентуалните трошоци кои Банката би ги имала по основ на дефинираните планови зависат првенствено од вистински очекуваните идни искуства а особено од промената на дисконтната стапка и зголемувањето на платите. Други фактори исто така можат да ја променат вкупната обврска по оваа основа како што се бројот на вработените кои предвреме ја напуштаат Банката во однос на пензионирањето и бројот на нови вработени.

Финансиска криза

Ескалацијата на грчката економска криза резултираше со загуби во матичното друштво - Национална Банка на Грција поради намалување на вредноста на неколку класи на средства, како што се грчките државни обврзници и други кредити и должнички инструменти од Грција кои негативно влијаеа врз финансиската состојба, резултатите од оперативното работење, паричните текови и регулаторните показатели на Национална Банка на Грција во финансиските извештаи за 2011 и 2012 година. Понатаму, кризата го ограничи пристапот на Групацијата на Национална Банка на Грција до ликвидносни средства од други финансиски институции. Националната Банка на Грција се потпира на ликвидноста обезбедена од Европската Централна Банка (“ECB”) и Централната Банка на Грција (“BoG”) заедно наречени Европски фонд за ликвидност (“Eurosystem liquidity facilities”).

Способноста на Национална Банка на Грција да продолжи според принципот на континуитет зависи од подигнување доволно средства за да се рестартира нејзината финансиската состојба, која во моментот е негативна, како и да се одржи соодветно ниво на капитал и одржување на континуирана поддршка од Европскиот фонд за ликвидност (“Eurosystem liquidity facilities”).

Раководството на Групацијата на Национална Банка на Грција останува на ставот дека Национална Банка на Грција (и Групацијата) можат да продолжат да работат во блиска иднина имајќи ги предвид специфичните барања на грчкиот Закон за трговски друштва 2190/1920 кои беа инкорпорирани со планот за докапитализација на грчките банки, како и тоа дека планот за докапитализација на грчките банки претставува составен дел од финансиската помош во рамките на вториот дел за прилагодување на програмата за Грција, што беше ратификувана од страна на грчкиот парламент на 14 февруари 2012 година и усвоена од страна на Советот на Европската Унија (“Eurogroup”) на 21 февруари 2012 и 13 март 2012 (во понатамошниот текст “Програмата”).

Програмата која веќе е одобрена од страна на Европската комисија, Европската Централна Банка и Меѓународниот Монетарен Фонд, а која вклучува исплата на парични средства во неколку транши, обезбедува средства согласно планот за докапитализација, во износ од 50 милијарди евра, и истата сега е во фаза на имплементација под покровителство на Централната Банка на Грција.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ**31 декември 2012****1. ВОВЕД (продолжение)****г) Употреба на оценки и проценки (продолжение)****Финансиска криза (продолжение)**

Наспроти негативните глобални трендови во финансискиот сектор, Стопанска Банка АД, Скопје остана добро капитализирана, високо ликвидна и првенствено финансирана од страна на домашна депозитна база. Банката нема изложеност кон странски Европски должнички инструменти ниту значителни пласмани или значителни потенцијални финансиски обврски кон матичното друштво. Неодамнешниот стрес тест, изведен под строги критериуми, покажа дека Банката е соодветно капитализирана и доволно ликвидна и Раководството е уверено дека евентуално повлекување на депозитите од матичното друштво нема да влијае значително врз ликвидноста на Банката. Како што е обелоденето во Белешка 37 и Белешка 44, Банката користи два субординирани кредити од матичното друштво, во износ од 20 милиони евра и 25 милиони евра на 31 декември 2012 година (што претставува 4.23% од вкупните обврски на Банката). Субординираниот кредит се користи како дополнителен капитал, додека доспевањето на субординираниот кредит е декември 2016 година и ноември 2018 година и овие кредити не можат да бидат повлечени од страна на матичното друштво без претходна согласност на Народната Банка на Република Македонија. Силната капиталната позиција на Банката со стапка на адекватност на капиталот од 19.43%, како што е обелоденето во Белешка 3, и овозможува на Банката да се соочи со било кои разумно предвидливи неповолни околности во иднина. Раководството верува дека Банката е добро позиционирана за да може адекватно да го подржи својот бизнис план за тековната година.

д) Промена на сметководствените политики, сметководствените оценки и корекција на грешки

Освен како што е наведено во Белешката 16), не постојат други промени во сметководствените политики при составувањето на приложените финансиски извештаи. Согласно наведеното во Белешка 16) во делот на Презентација на финансиските извештаи, одредени Белешки во приложените финансиски извештаи се презентирани согласно начинот на презентација во Одлуката.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2012

1. ВОВЕД (продолжение)

ѓ) Усогласеност со законската регулатива

Банката ја води својата сметководствена евиденција и ги составува своите финансиски извештаи во согласност со законската регулатива пропишана од страна на НБРМ.

Приложените финансиски извештаи се усогласени со регулативата пропишана од страна на НБРМ која е на сила на секој датум на билансот на состојба.

Во текот на 2012 година, НБРМ изврши преглед на усогласеноста на Банката во делот на процесот на управување со кредитниот ризик како и контрола на статусот на преземените корективни мерки предвидени со контролата од претходната година, која го опфаќаше целокупниот процес на управување со ризиците.

За утврдените неусогласености Банката изготви соодветни корективни активности во форма на акционен план кој во целост е спроведен со исклучок на делот во кој е предвидена проверка од страна на интерната ревизија на Банката, а за кој крајниот рок е 31 март 2013 година.

е) Обелоденување за управување со ризици

Квалитативните и квантитативните информации за поделните видови на ризици одделно се дадени во белешките 2 и 3.

ж) Настани по датумот на билансот на состојба

После датумот на изготвување на билансот на состојба, последователно се немаат случено материјални настани коишто би барале објавување во финансиските извештаи.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ**31 декември 2012****2. УПРАВУВАЊЕ СО РИЗИЦИ**

Превземањето ризик е основа на финансиското работење, а оперативните ризици се неизбежна последица на вршењето на деловните активности. Затоа, целта на Банката е да постигне соодветна рамнотежа помеѓу ризикот и приносот како и да ги минимизира потенцијалните негативни ефекти врз финансиските перформанси на Банката.

Политиките за управување со ризиците на Банката се така дизајнирани да можат да ги идентификуваат и анализираат овие ризици, да постават соодветни лимити за ризиците и соодветни контроли, како и да ги следат ризиците и придржувањето кон лимитите со помош на сигурни и современи информациони системи. Банката редовно ги ревидира своите политики за управување со ризици и системите со цел да ги одрази промените на пазарите, производите и најдобрите практики.

Организациската структура на раководењето со ризици на Банката осигурува постоење на јасни линии на одговорност, ефикасна сегрегација на должности и превенција на судири на интереси на сите нивоа, вклучувајќи ги Надзорниот одбор, Управниот одбор, вишиот менаџмент, како и помеѓу Банката и НБГ Групацијата, нејзините клиенти и сите други поврзани субјекти. Во рамките на Банката, активностите за раководење со ризици главно се одвиваат на следниве нивоа:

- Стратешко ниво, кое опфаќа функции на раководење со ризици што ги извршува Надзорниот одбор. Тоа се однесува на одобрување на стратегија за ризици, дефинирање на ризиците, профилот и апетитот за ризици на Банката, како и профилот за преземање ризици заради остварување позитивен резултат и други политики и внатрешни инструкции на високо ниво поврзани со ризиците.
- Тактичко ниво, кое опфаќа функции на раководење со ризици што ги извршуваат членовите на Управниот одбор и вишиот менаџмент. Тоа се однесува на воспоставување на политики за ризици и процедури за управување со посебни ризици и воведување на соодветни системи и контроли за да се обезбеди дека севкупната релација помеѓу ризикот и приносот останува во рамките на прифатливо ниво. Општо земено, во оваа категорија спаѓаат активностите за управување со ризици што ги извршува Секторот за управување со ризици на Банката, како и други критични функции на поддршка.
- Оперативно ниво, кое опфаќа управување со ризици при непосредно извршување на активностите на Банката. Соодветните активности се извршуваат од поединци кои преземаат ризик во име на организацијата. Управувањето со ризици на ова ниво се спроведува преку соодветни контроли содржани во соодветните политики, процедури и инструкции дефинирани од страна на менаџментот.

Најважните видови на ризици се кредитниот ризик, ликвидносниот ризик, оперативниот ризик и пазарниот ризик.

2.1 Кредитен ризик

Доминантен ризик во работењето на Банката претставува кредитниот ризик дефиниран како тековен или иден ризик врз финансискиот резултат и капиталот кој произлегува од неможноста должникот да ги исполни условите од договорот со Банката или да не постапи според договореното. Изложеноста на овој ризик главно произлегува од активностите на кредитирањето на населението и правните лица како и активностите во делот на вонбилансните финансиски инструменти (одобрените лимити, гаранциите и акредитивите).

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ**31 декември 2012****2. УПРАВУВАЊЕ СО РИЗИЦИ (продолжение)****2.1 Кредитен ризик (продолжение)****2.1.1 Мерење на кредитен ризик, лимити и политики на намалување на ризиците**

Иницијално, при одобрување на кредит или друга кредитна изложеност, кредитоспособноста на клиентите се оценува од страна на соодветните Кредитни тела во зависност од видот и износот на изложеноста врз база на дефинирани критериуми. Управување со кредитниот ризик на Банката кое подразбира идентификување, мерење, следење и контрола се врши од страна на следниве тела: Одбор за управување со ризици и Комисија за класификација на актива и резервација за потенцијални обврски и загуби, врз основа на извештаи и анализи изготвени од страна на релевантните организациони делови на Банката. Информации и податоци во врска со кредитниот ризик се доставуваат на редовна основа до Одборот за управување со ризици, Управниот одбор и до Надзорниот одбор на Банката.

Банката има интерен систем на класификација на клиентите чија главна цел е одредување на нивната кредитна способност и оценка на прифатливото ниво на кредитен ризик при започнување на кредитирањето. Класификацијата на клиентите кон кои е изложена Банката се ревидира најмалку на годишна основа. Банката има имплементирано систем на следење на ранопредупредувачки сигнали со цел навремено да се идентификуваат евентуални влошувања на кредитоспособноста на клиентот и да се преземат соодветните активности за намалување на кредитниот ризик.

Банката имплементира различни практики за намалување на кредитниот ризик. Вообичаена пракса е прифаќање на соодветно обезбедување за дадените кредити. Поважните типови на обезбедување за кредити и други кредитни изложености се:

- Хипотеки врз станбени објекти,
- Залог на деловен имот како деловни објекти, залихи и побарувања,
- Залог на финансиски инструменти како што се должнички и сопственички хартии од вредност,
- Залог на подвижен имот како автомобили и опрема и друго.

Банката го следи исполнувањето на воспоставените интерни и законски лимити и ги контролира концентрациите на кредитниот ризик. Лимити за ограничување на кредитниот ризик се дефинирани во Стратегијата за ризиците, како и во Политиките и Процедурите кои го регулираат управувањето со кредитниот ризик, и се поставени на ниво на поединечен должник, меѓусебно поврзани субјекти, изложеност кон внатрешни лица на Банката, големи кредитни изложености, изложеност по сектори на делување како и други интерни лимити. Истовремено, Банката го контролира нивото на кредитен ризик кон домашни и странски банки преку воспоставување лимити на ризична изложеност кон нив кои се предмет на ревидирање најмалку еднаш годишно. Исто така, ризикот од концентрација на изложеност по сектори и дејности се следи на редовна основа врз основа на воспоставени лимити.

2.1.2 Политики за пресметка на загуба од оштетување/исправка на вредноста

Загубите поради оштетување претставуваат идентификувани загуби на кредитното портфолио на Банката коишто настанале до датумот на изготвување на билансот на состојба и за кои постојат објективни докази за оштетување. Банката ја врши пресметката на резервацијата за оштетување по извршената класификација на кредитната изложеност во соодветната категорија на ризик.

Класификацијата се врши врз основа на следните критериуми:

- кредитната способност на клиентот;
- уредност во измирување на обврските од страна на клиентот и
- квалитетот на обезбедувањето.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

31 декември 2012

2. УПРАВУВАЊЕ СО РИЗИЦИ (продолжение)

2.1 Кредитен ризик (продолжение)

2.1.2 Политики за пресметка на загуба од оштетување/исправка на вредноста (продолжение)

Согласно политиките на Банката, одредувањето на оштетувањата и резервациите се врши на поединечна и групна основа.

Поединечниот пристап ги опфаќа најмалку индивидуално значајните изложености кои се над праговите на материјалност кои ги одредува Банката. Прагот на материјалност изнесува 0.007% од вкупната изложеност на кредитен ризик на Банката. Резервите за оштетување на индивидуално оценетите ставки на поединечна основа се утврдуваат преку евалуација на генерирана загуба на датумот на изготвување на билансот на состојба, што претставува разлика меѓу сметководствената вредност и сегашната вредност на проценетите идни парични текови. При пресметка на сегашната вредност на проценетите идни парични текови се користи ефективната каматна стапка за дисконтирање на идните очекувани парични текови.

Сите нефункционални кредити се опфатени со исправката на вредноста на поединечна основа.

Пресметаните загуби за оштетување на групна основа се обезбедуваат на портфолија на хомогени средства што индивидуално се под праговите на материјалност и за кои има доволно долги серии на податоци за просечниот век на траење на портфолијата за пресметка на параметрите за исправка. Оштетувањето и резервацијата се пресметуваат преку користење на параметри кои се добиени од историски податоци за стапката на ненаплаќање на одредени портфолија. Следните параметри се користат при групната пресметка на оштетувањата и резервациите:

- EAD (Ризична изложеност) – Сметководствена вредност на определена група кредити;
- PD (Веројатност за неплаќање) – Просечна веројатност дека кредитот во групата ќе се оштети во текот на неговото времетраење;
- LGD (Загуба во случај на неплаќање) – Очекувана просечна загуба по кредит во групата (искажано како % од EAD);
- LIP (Период на идентификација на загуба) – Фактор кој го одразува периодот помеѓу настанот на загуба и откривањето на истата.

Индивидуално значајните изложености за кои не е одредена исправка на поединечна основа, а кои можат да се групираат во хомогени портфолија според сродност на кредитен ризик, истите се вклучуваат во групниот пристап на пресметка на исправката.

Пресметаната резервација за оштетување се движи во следниве рамки:

- Од 0% до 10% на изложеноста на кредитен ризик класифицирана во категорија на ризик А
- Над 10% до 25% на изложеноста на кредитен ризик класифицирана во категорија на ризик Б
- Над 25% до 50% на изложеноста на кредитен ризик класифицирана во категорија на ризик В
- Над 50% до 75% на изложеноста на кредитен ризик класифицирана во категорија на ризик Г
- Над 75% до 100% на изложеноста на кредитен ризик класифицирана во категорија на ризик Д

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2012

2. УПРАВУВАЊЕ СО РИЗИЦИ (продолжение)

2.1 Кредитен ризик (продолжение)

А. Анализа на вкупната изложеност на кредитен ризик

Во илјади денари

	Кредити на и побарувања од банки		Кредити на и побарувања од други коминтенти		Вложувања во финансиски средства расположливи за продажа		Вложувања во финансиски средства кои се чуваат до достасување		Парични средства и парични еквиваленти		Побарувања за провизии и надомести		Останати побарувања		Вонбилансни изложености		Вкупно	
	тековна година	претход. година	тековна година	претход. година	тековна година	претход. година	тековна година	претход. година	тековна година	претход. година	тековна година	претход. година	тековна година	претход. година	тековна година	претход. година	тековна година	претход. година
	2012	2011	2012	2011	2012	2011	2012	2011	2012	2011	2012	2011	2012	2011	2012	2011	2012	2011
I. Сметководствена вредност на изложености за кои е издвоена исправка на вредноста/посебна резерва																		
Сметководствена вредност на поединечно значајни изложености, пред исправката на вредноста и посебната резерва на поединечна основа																		
категорија на ризик А	296.295	123.280	11.890.529	2.864.206	144.453	94.789	1.201.478	1.741.696	17.506.246	13.217.114	2.152	12.100	19.151	80.028	1.007.061	2.047.492	32.067.365	20.180.705
категорија на ризик Б	-	-	1.859.418	2.519.962	-	-	-	-	-	-	916	411	-	2.617	37.745	89.552	1.898.079	2.612.542
категорија на ризик В	-	-	2.061.414	1.740.964	-	-	-	-	-	-	372	2.414	7.761	20.447	6.681	31.351	2.076.228	1.795.176
категорија на ризик Г	-	-	396.352	418.072	-	-	-	-	2.457	-	3.479	3.759	21	281	5.033	2.197	407.342	424.309
категорија на ризик Д	23.519	23.712	4.423.072	3.525.622	282.557	293.460	-	-	-	-	24.001	21.060	54.293	32.497	74.673	78.478	4.882.115	3.974.829
	319.814	146.992	20.630.785	11.068.826	427.010	388.249	1.201.478	1.741.696	17.508.703	13.217.114	30.920	39.744	81.226	135.870	1.131.193	2.249.070	41.331.129	28.987.561
(Исправка на вредност и посебна резерва на поединечна основа)	(23.519)	(23.712)	(4.913.786)	(4.129.755)	(283.361)	(294.265)	-	-	(1.231)	(26.046)	(23.885)	(22.466)	(53.203)	(37.769)	(84.001)	(97.411)	(5.382.986)	(4.631.424)
Сметководствена вредност на поединечно значајни изложености, намалена за исправката на вредноста и посебната резерва на поединечна основа	296.295	123.280	15.716.999	6.939.071	143.649	93.984	1.201.478	1.741.696	17.507.472	13.191.068	7.035	17.278	28.023	98.101	1.047.192	2.151.659	35.948.143	24.356.137

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

31 декември 2012

2. УПРАВУВАЊЕ СО РИЗИЦИ (продолжение)

2.1 Кредитен ризик (продолжение)

А. Анализа на вкупната изложеност на кредитен ризик (продолжение)

Во илјади денари

	Кредити на и побарувања од банки		Кредити на и побарувања од други коминтенти		Вложувања во финансиски средства расположливи за продажба		Вложувања во финансиски средства кои се чуваат до достасување		Парични средства и парични еквиваленти		Побарувања за провизии и надомести		Останати побарувања		Вонбилансни изложености		Вкупно	
	тековна година	претход. година	тековна година	претход. година	тековна година	претход. година	тековна година	претход. година	тековна година	претход. година	тековна година	претход. година	тековна година	претход. година	тековна година	претход. година	тековна година	претход. година
	2012	2011	2012	2011	2012	2011	2012	2011	2012	2011	2012	2011	2012	2011	2012	2011	2012	2011
Сметководствена вредност на изложености кои се оценуваат на групна основа, пред исправката на вредноста и посебната резерва на групна основа	-	-	16.452.830	15.464.463	-	-	-	-	-	-	106	686	-	-	6.085.332	5.576.464	22.538.268	21.041.613
поединечно незначајни изложености (портфолио на мали кредити)	-	-	13.530.177	21.958.531	-	-	-	-	-	-	2.220	5.806	2.636	6.728	2.915.387	2.787.052	16.450.420	24.758.117
поединечно значајни изложености кои не се оштетени на поединечна основа (Исправка на вредност и посебната резерва на групна основа)	-	-	(102.160)	(136.395)	-	-	-	-	-	-	(3)	-	-	-	(20.007)	(17.861)	(122.170)	(154.256)
Сметководствена вредност на изложености кои се оценуваат на групна основа, намалена за исправката на вредноста и посебната резерва на групна основа	-	-	29.880.847	37.286.599	-	-	-	-	-	-	2.323	6.492	2.636	6.728	8.980.712	8.345.655	38.866.518	45.645.474

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

31 декември 2012

2. УПРАВУВАЊЕ СО РИЗИЦИ (продолжение)

2.1 Кредитен ризик (продолжение)

А. Анализа на вкупната изложеност на кредитен ризик (продолжение)

Во илјади денари

	Кредити на и побарувања од банки		Кредити на и побарувања од други коминитенти		Вложувања во финансиски средства расположливи за продажба		Вложувања во финансиски средства кои се чуваат до достасување		Парични средства и парични еквиваленти		Побарувања за провизии и надомести		Останати побарувања		Вонбилансни изложености		Вкупно	
	тековна година	претход. година	тековна година	претход. година	тековна година	претход. година	тековна година	претход. година	тековна година	претход. година	тековна година	претход. година	тековна година	претход. година	тековна година	претход. година	тековна година	претход. година
	2012	2011	2012	2011	2012	2011	2012	2011	2012	2011	2012	2011	2012	2011	2012	2011	2012	2011
II. Сметководствена вредност на изложености за кои не е издвоена исправка на вредноста/посебна резерва	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
достасани побарувања	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Старосна структура на достасани побарувања за кои нема издвоено исправка на вредност	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
до 30 дена	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сметководствена вредност на достасани побарувања за кои нема издвоено исправка на вредност	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
недостасани побарувања	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
реструктур. побар. останати побар.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сметководствена вредност на недостасани побарувања за кои нема издвоено исправка на вредност	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

31 декември 2012

2. УПРАВУВАЊЕ СО РИЗИЦИ (продолжение)

2.1 Кредитен ризик (продолжение)

А. Анализа на вкупната изложеност на кредитен ризик (продолжение)

Во илјади денари

	Кредити на и побарувања од банки		Кредити на и побарувања од други коминтенти		Вложувања во финансиски средства расположливи за продажба		Вложувања во финансиски средства кои се чуваат до достасување		Парични средства и парични еквиваленти		Побарувања за провизии и надомести		Останати побарувања		Вонбилансни изложености		Вкупно	
	тековна година 2012	претход. година 2011	тековна година 2012	претход. година 2011	тековна година 2012	претход. година 2011	тековна година 2012	претход. година 2011	тековна година 2012	претход. година 2011	тековна година 2012	претход. година 2011	тековна година 2012	претход. година 2011	тековна година 2012	претход. година 2011	тековна година 2012	претход. година 2011
Вкупна сметководствена вредност на побарувања со кредитен ризик пред исправката на вредност и посебната резерва (Вкупна исправка на вредност и посебна резерва)	319.814	146.992	50.613.792	48.491.820	427.010	388.249	1.201.478	1.741.696	17.508.703	13.217.114	33.246	46.236	83.862	142.598	10.131.912	10.612.586	80.319.817	74.787.291
Вкупна сметководствена вредност на побарувања со кредитен ризик намалена за исправката на вредност и посебната резерва	(23.519)	(23.712)	(5.015.946)	(4.266.150)	(283.361)	(294.265)	-	-	(1.231)	(26.046)	(23.888)	(22.466)	(53.203)	(37.769)	(104.008)	(115.272)	(5.505.156)	(4.785.680)
	296.295	123.280	45.597.846	44.225.670	143.649	93.984	1.201.478	1.741.696	17.507.472	13.191.068	9.358	23.770	30.659	104.829	10.027.904	10.497.314	74.814.661	70.001.611

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

31 декември 2012

2. УПРАВУВАЊЕ СО РИЗИЦИ (продолжение)

2.1 Кредитен ризик (продолжение)

Б. Вредност на обезбедувањето (објективна вредност) земена за заштита на кредитниот ризик

Во илјади денари

	Кредити на и побарувања од банки		Кредити на и побарувања од други коминтенти		Вложувања во финансиски средства расположливи за продажба		Вложувања во финансиски средства кои се чуваат до достасување		Парични средства и парични еквиваленти		Останати побарувања		Вонбилансни изложености		Вкупно	
	тековна година	претход. година	тековна година	претход. година	тековна година	претход. година	тековна година	претход. година	тековна година	претход. година	тековна година	претход. година	тековна година	претход. година	тековна година	претход. година
	2012	2011	2012	2011	2012	2011	2012	2011	2012	2011	2012	2011	2012	2011	2012	2011
<i>Вредност на обезбедувањето на кредитна изложеност која се оценува за оштетување на поединечна основа</i>																
Првокласни инструменти за обезбедување парични депозити (во депои/или ограничени на сметки во банката	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
државни хартии од вредност	-	-	707.138	35.063	-	-	-	-	-	-	-	-	352	-	707.490	35.063
државни безусловни гаранции	-	-	-	1.845.150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.845.150
банкарски гаранции	-	-	186.775	100.561	-	-	-	-	-	-	-	-	28.256	1.257.330	215.031	1.357.891
Гаранции од друштва за осигурување и полиси за осигурување	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Корпоративни гаранции (освен банкарски и од друштва за осигурување)	-	-	1.220.652	1.482.270	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.220.652	1.482.270
Гаранции од физички лица	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Залог на недвижен имот	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
имот за сопствена употреба (станови, куќи)	-	-	9.174.525	771.161	-	-	-	-	-	-	-	-	8.101	1.074	9.182.626	772.235
имот за вршење дејност	-	-	18.125.213	6.032.112	-	-	-	-	-	-	-	-	18.427	443.321	18.143.640	6.475.433
Залог на подвижен имот	-	-	8.378.279	1.449.304	-	-	-	-	-	-	-	-	5.769	274.131	8.384.048	1.723.435
Останати видови на обезбедување	-	-	3.757.079	1.574.037	-	-	-	-	-	-	-	-	2.860	377	3.759.939	1.574.414
Вкупна вредност на обезбедувањето на кредитната изложеност која се оценува за оштетување на поединечна основа	-	-	41.561.458	13.289.658	-	-	-	-	-	-	-	-	63.765	1.976.233	41.625.223	15.265.891

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

31 декември 2012

2. УПРАВУВАЊЕ СО РИЗИЦИ (продолжение)

2.1 Кредитен ризик (продолжение)

Б. Вредност на обезбедувањето (објективна вредност) земена за заштита на кредитниот ризик (продолжение)

Во илјади денари

	Кредити на и побарувања од банки		Кредити на и побарувања од други коминтенти		Вложувања во финансиски средства расположливи за продажа		Вложувања во финансиски средства кои се чуваат до достасување		Парични средства и парични еквиваленти		Останати побарувања		Вонбилансни изложености		Вкупно	
	тековна година	претход. година	тековна година	претход. година	тековна година	претход. година	тековна година	претход. година	тековна година	претход. година	тековна година	претход. година	тековна година	претход. година	тековна година	претход. година
	2012	2011	2012	2011	2012	2011	2012	2011	2012	2011	2012	2011	2012	2011	2012	2011
<i>Вредност на обезбедувањето на кредитна изложеност која што се оценува за оштетување на групна основа</i>																
Првокласни инструменти за обезбедување парични депозити (во депои/или ограничени на сметки во банката	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
државни хартии од вредност	-	-	609.125	814.960	-	-	-	-	-	-	-	-	38.207	33.668	647.332	848.628
државни безусловни гаранции	-	-	1.749	11.798	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.749	11.798
банкарски гаранции	-	-	1.845.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.845.000	-
Гаранции од друштва за осигурување и полиси за осигурување	-	-	-	53.679	-	-	-	-	-	-	-	-	19.250	44.347	19.250	98.026
Корпоративни гаранции (освен банкарски и од друштва за осигурување)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Гаранции од физички лица	-	-	664.419	1.135.802	-	-	-	-	-	-	-	-	13.926	75.606	678.345	1.211.408
Залог на недвижен имот	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
имот за сопствена употреба (станови, куќи)	-	-	20.495.442	26.132.489	-	-	-	-	-	-	-	-	126.466	151.541	20.621.908	26.284.030
имот за вршење дејност	-	-	8.250.574	17.531.629	-	-	-	-	-	-	-	-	1.205.757	1.293.941	9.456.331	18.825.570
Залог на подвижен имот	-	-	2.892.974	10.610.126	-	-	-	-	-	-	-	-	281.101	1.150.104	3.174.075	11.760.230
Останати видови на обезбедување	-	-	1.239.868	3.587.577	-	-	-	-	-	-	-	-	516.566	357.877	1.756.434	3.945.454
Вкупна вредност на обезбедувањето на кредитната изложеност која што се оценува за оштетување на групна основа	-	-	35.999.151	59.878.060	-	-	-	-	-	-	-	-	2.201.273	3.107.084	38.200.424	62.985.144

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

31 декември 2012

2. УПРАВУВАЊЕ СО РИЗИЦИ (продолжение)

2.1 Кредитен ризик (продолжение)

В. Концентрација на кредитниот ризик по сектори и дејности

Во илјади денари

	Кредити на и побарувања од банки		Кредити на и побарувања од други коминтенти		Вложувања во финансиски средства расположливи за продажа		Вложувања во финансиски средства кои се чуваат до достасување		Парични средства и парични еквиваленти		Побарувања за провизии и надомести		Останати побарувања		Вонбилансни изложености		Вкупно	
	тековна година	претход. година	тековна година	претход. година	тековна година	претход. година	тековна година	претход. година	тековна година	претход. година	тековна година	претход. година	тековна година	претход. година	тековна година	претход. година	тековна година	претход. година
	2012	2011	2012	2011	2012	2011	2012	2011	2012	2011	2012	2011	2012	2011	2012	2011	2012	2011
Нерезиденти	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.150	-	16	-	9.993	-	12.159
Земјоделство, шумарство и риболов	-	-	735.042	764.127	-	-	-	-	-	-	268	9	47	10	11.206	-	746.563	764.146
Рударство и вадење на камен	-	-	142.211	168.420	-	-	-	-	-	-	9	37	11	142	21.961	83.362	164.192	251.961
Прехрамбена индустрија	-	-	1.509.883	1.324.462	-	-	-	-	-	-	85	73	278	1	44.326	60.786	1.554.572	1.385.322
Текстилна индустрија и производство на облека и обувки	-	-	595.115	652.326	-	-	-	-	-	-	19	22	1	43	29.573	629.760	624.708	1.282.151
Хемиска индустрија, производство на градежни материјали, производство и преработка на горива, фармацевтска индустрија	-	-	554.031	643.279	-	-	-	-	-	-	9	66	69	-	620.624	416.059	1.174.733	1.059.404
Производство на метали, машини, алати и опрема	-	-	3.063.152	2.671.212	-	-	-	-	-	-	413	1.108	25.091	31.460	282.443	53.104	3.371.099	2.756.884
Останата преработувачка индустрија	-	-	672.276	471.033	-	-	-	-	-	-	1.247	-	-	-	7.830	15.529	681.353	486.562
Снабдување со електрична енергија, гас, пареа и климатизација	-	-	1.975.314	1.698.080	-	-	-	-	-	-	11	1	-	2	75.347	482.830	2.050.672	2.180.913
Снабдување со вода, отстранување на отпадни води, управување со отпад и дејности за санација на околината	-	-	9.906	5.473	-	-	-	-	-	-	10	102	-	1	264	892.889	10.180	898.465
Градежништво	-	-	1.553.898	1.504.570	-	-	-	-	-	-	-	224	-	133	1.218.631	162.493	2.772.529	1.667.420
Трговија на големо и трговија на мало, поправка на моторни возила и моторцикли	-	-	4.752.358	4.988.377	1.137	890	-	-	-	-	94	132	1.520	60.608	318.132	178.400	5.073.241	5.228.407
Транспорт и складирање	-	-	653.033	754.852	-	-	-	-	-	-	540	619	125	3	168.717	702	822.415	756.176
Објекти за сметсување и сервисни дејности со храна	-	-	353.679	345.447	-	-	-	-	-	-	1.109	6	4	-	1.474	226	356.266	345.679
Информации и комуникации	-	-	35.861	52.467	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	289	1.259.787	36.150	1.312.254
Финансиски дејности и дејности на осигурување	296.295	123.280	81.733	56.826	91.205	93.094	-	-	11.133.875	11.341.185	78	1	-	-	32.721	55.281	11.635.907	11.669.667

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2012

2. УПРАВУВАЊЕ СО РИЗИЦИ (продолжение)

2.1 Кредитен ризик (продолжение)

В. Концентрација на кредитниот ризик по сектори и дејности (продолжение)

Во илјади денари

	Кредити на и побарувања од банки		Кредити на и побарувања од други коминтенти		Вложувања во финансиски средства расположливи за продажба		Вложувања во финансиски средства кои се чуваат до достасување		Парични средства и парични еквиваленти		Побарувања за провизии и надомести		Останати побарувања		Вонбилансни изложености		Вкупно	
	тековна година	претход. година	тековна година	претход. година	тековна година	претход. година	тековна година	претход. година	тековна година	претход. година	тековна година	претход. година	тековна година	претход. година	тековна година	претход. година	тековна година	претход. година
	2012	2011	2012	2011	2012	2011	2012	2011	2012	2011	2012	2011	2012	2011	2012	2011	2012	2011
Дејности во врска со недвижен имот	-	-	241.996	194.850	-	-	-	-	-	-	-	354	-	-	511.337	39.247	753.333	234.451
Стручни, научни и технички дејности	-	-	310.166	426.017	-	-	-	-	-	-	250	7	875	-	65.993	81.389	377.284	507.413
Административни и помошни услужни дејности	-	-	111.075	172.843	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	14.882	-	125.959	172.843
Јавна управа и одбрана, задолжително социјално осигурување	-	-	-	-	51.307	-	1.201.478	1.741.696	6.373.597	1.849.883	-	981	-	-	-	-	7.626.382	3.592.560
Образование	-	-	134.846	160.033	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.327	134.846	184.360
Дејности на здравствена и социјална заштита	-	-	26.562	144.004	-	-	-	-	-	-	-	27	-	-	-	-	26.562	144.031
Уметност, забава и рекреација	-	-	74.216	85.730	-	-	-	-	-	-	37	12	-	1	12.307	467	86.560	86.210
Други услужни дејности	-	-	24.808	21.295	-	-	-	-	-	-	21	-	2	-	599	-	25.430	21.295
Дејности на домаќинства како работодавачи; дејности на домаќинства кои произведуваат разнovidна стока и вршат различни услуги за сопствени потреби	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дејности на екстериторијални организации и тела	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Физички лица	-	-	27.986.685	26.919.947	-	-	-	-	-	-	5.156	12.024	2.636	12.409	6.589.248	6.050.683	34.583.725	32.995.063
Трговци поединци и физички лица кои не се сметаат за трговци	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.815	-	-	-	-	-	5.815
Вкупно	296.295	123.280	45.597.846	44.225.670	143.649	93.984	1.201.478	1.741.696	17.507.472	13.191.068	9.358	23.770	30.659	104.829	10.027.904	10.497.314	74.814.661	70.001.611

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2012

2. УПРАВУВАЊЕ СО РИЗИЦИ (продолжение)

2.1 Кредитен ризик (продолжение)

Г. Концентрација на кредитниот ризик по географска локација

Во илјади денари

	Кредити на и побарувања од банки		Кредити на и побарувања од други коминтенти		Вложувања во финансиски средства расположливи за продажба		Вложувања во финансиски средства кои се чуваат до достасување		Парични средства и парични еквиваленти		Побарувања за провизии и надомести		Останати побарувања		Вонбилансни изложености		Вкупно	
	тековна година	претход. година	тековна година	претход. година	тековна година	претход. година	тековна година	претход. година	тековна година	претход. година	тековна година	претход. година	тековна година	претход. година	тековна година	претход. година	тековна година	претход. година
	2012	2011	2012	2011	2012	2011	2012	2011	2012	2011	2012	2011	2012	2011	2012	2011	2012	2011
<i>Географска локација</i>																		
Република Македонија	-	-	45.597.846	44.225.670	143.618	93.953	1.201.478	1.741.696	14.481.167	8.795.853	9.358	23.770	30.659	104.829	9.995.185	9.251.838	71.459.311	64.237.609
Земји-членки на Европска Унија	237.236	64.184	-	-	31	31	-	-	2.820.404	3.297.794	-	-	-	-	13.654	-	3.071.325	3.362.009
Европа (останато)	-	-	-	-	-	-	-	-	88.971	745.440	-	-	-	-	15.375	1.245.476	104.346	1.990.916
Земји-членки на ОЕЦД (без европските земји-членки на ОЕЦД)	-	-	-	-	-	-	-	-	116.930	351.981	-	-	-	-	-	-	116.930	351.981
Останато (повеќе од 10% од вкупната кредитна изложеност)	59.059	59.096	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.690	-	62.749	59.096
Вкупно	296.295	123.280	45.597.846	44.225.670	143.649	93.984	1.201.478	1.741.696	17.507.472	13.191.068	9.358	23.770	30.659	104.829	10.027.904	10.497.314	74.814.661	70.001.611

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ**31 декември 2012****2. УПРАВУВАЊЕ СО РИЗИЦИ (продолжение)****2.2 Ликвидносен ризик**

Ликвидносниот ризик претставува ризик од неможност Банката да обезбеди доволно парични средства за измирување на своите краткорочни обврски во моментот на нивното достасување, односно ризик дека потребните ликвидни средства ќе се обезбедат со многу повисоки трошоци.

2.2.1 Процес на управување со ликвидносниот ризик

Процесот на управување со ликвидносниот ризик на Банката вклучува:

- Примена на оперативни стандарди поврзани со ликвидносниот ризик на Банката, вклучувајќи соодветни политики, процедури и средства за контролирање и лимитирање на ликвидносниот ризик.
- Поседување на соодветни ликвидни средства кои одговараат на профилот на готовински тек на Банката и кои би можеле веднаш да се конвертираат во готовина без да предизвикаат капитални загуби.
- Мерење, контрола и тестирање на сценарија за потребите од финансирање, како и пристапот до изворите на финансирање.
- Подготовка на планови за непредвидени настани за Банката за справување со нарушувањата на ликвидноста со кои се предвидува финансирање на некои или сите активностите навремено и по разумна цена.
- Следење на лимитите и коефициентите на ликвидносен ризик имајќи ги предвид ризичната толеранција и профилот на Банката, како и регулаторните барања за пропишаното минимално ниво на стапките на ликвидност.

Процесот на управување со ликвидноста и ликвидносниот ризик се спроведува преку воспоставување на адекватно дневно управување со ликвидноста, преку изготвување на планови за ликвидност. Плановите ја одразуваат ликвидноста обезбедена преку готовински приливи и ликвидноста потребна за финансирање на готовински одливи. При подготовка на плановите и проекциите на ликвидноста на дневна, неделна, месечна и подолгорочна основа се води сметка за почитување на поставените лимити, одржување на потребната валутна структура, рочната усогласеност на средствата и изворите на средства и други регулативни правила.

Следењето на ликвидноста на Банката се врши од страна на Секторот за средства и ликвидност. Секторот за средства и ликвидност ги ускладува сите приливи и/или одливи во сите валути кои произлегуваат од парични дознаки, чекови, банкарски трансфер и трансфери на сметки.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

31 декември 2012

2. УПРАВУВАЊЕ СО РИЗИЦИ (продолжение)

2.2 Ликвидносен ризик (продолжение)

2.2.1 Процес на управување со ликвидносниот ризик (продолжение)

Анализа според достасаноста на финансиските средства и обврски (преостаната рочност)

Во илјади денари

31 декември 2012

	до 1 месец	од 1 до 3 месеци	од 3 до 12 месеци	од 1 до 2 години	од 2 до 5 години	над 5 години	Вкупно
ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА							
Парични сред. и парични еквиваленти	20.563.394	3.375.267	-	-	-	-	23.938.661
Средства за тргување	165.177	-	5.703	5.420	4.751	-	181.051
Финансиски средства по објективна вредност преку билансот на успех определени како такви при почетното признавање	-	-	-	-	-	-	-
Дериватни средства чувани за управување со ризик	-	-	-	-	-	-	-
Кредити на и побарувања од банки	83.391	-	183.045	-	-	96.215	362.651
Кредити на и побарувања од други комитенти	3.374.514	3.836.641	15.140.377	11.510.854	9.047.892	9.408.301	52.318.581
Вложувања во хартии од вредност	136.876	131.955	2.738.897	532.837	50.000	92.341	3.682.906
Вложувања во придружени друштва	-	-	-	-	-	-	-
Побарувања за данок на добивка (тековен)	4.884	-	-	-	-	-	4.884
Останати побарувања	291.455	-	-	-	-	-	291.455
Заложени средства	-	-	-	-	-	-	-
Одложени даночни средства	-	-	-	-	-	-	-
Вкупно финансиски средства	24.619.691	7.343.863	18.068.022	12.049.111	9.102.643	9.596.857	80.780.187
ФИНАНСИСКИ ОБВРСКИ							
Обврски за тргување	-	-	-	-	-	-	-
Финансиски обврски по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање	-	-	-	-	-	-	-
Дериватни обврски чувани за управување со ризик	-	-	-	-	-	-	-
Депозити на банки	125.009	-	139.953	-	-	-	264.962
Депозити на други комитенти	21.410.706	7.600.370	24.188.659	4.222.453	1.707.574	125.777	59.255.539
Обврски по кредити	1.577.688	-	169.770	217.473	333.931	219.985	2.518.847
Субординирани обврски	-	9.663	-	-	2.767.500	-	2.777.163
Обврски за данок на добивка (тековен)	-	-	-	-	-	-	-
Одложени даночни обврски	-	-	-	-	-	-	-
Останати обврски	672.806	-	-	-	-	-	672.806
Вкупно финансиски обврски	23.786.209	7.610.033	24.498.382	4.439.926	4.809.005	345.762	65.489.317
Вонбилансни ставки							
Вонбилансна актива	-	-	-	-	-	-	-
Вонбилансна пасива	7.535.218	435.394	1.589.014	403.114	354.003	454.154	10.770.897
Рочна неусогласеност	(6.701.736)	(701.564)	(8.019.374)	7.206.071	3.939.635	8.796.941	4.519.973

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

31 декември 2012

2. УПРАВУВАЊЕ СО РИЗИЦИ (продолжение)

2.2 Ликвидносен ризик (продолжение)

2.2.1 Процес на управување со ликвидносниот ризик (продолжение)

Анализа според достасаноста на финансиските средства и обврски (преостаната рочност) (продолжение)

Во илјади денари

31 декември 2011

	до 1 месец	од 1 до 3 месеци	од 3 до 12 месеци	од 1 до 2 години	од 2 до 5 години	над 5 години	Вкупно
ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА							
Парични сред. и парични еквиваленти	20.638.638	1.079.997	-	-	-	-	21.718.635
Средства за тргување	110.356	-	8.812	8.429	15.868	-	143.465
Финансиски средства по објективна вредност преку билансот на успех определени како такви при почетното признавање	-	-	-	-	-	-	-
Дериватни средства чувани за управување со ризик	-	-	-	-	-	-	-
Кредити на и побарувања од банки	609	-	-	125.644	-	63.575	189.828
Кредити на и побар. од др. комитенти	3.070.538	3.902.368	14.230.567	10.860.811	9.213.659	9.124.373	50.402.316
Вложувања во хартии од вредност	143.387	131.965	402.432	533.396	533.397	391.801	2.136.378
Вложувања во придружени друштва	-	-	-	-	-	-	-
Побарувања за данок на добивка (тековен)	7.536	-	-	-	-	-	7.536
Останати побарувања	287.270	-	-	-	-	-	287.270
Заложени средства	-	-	-	-	-	-	-
Одложени даночни средства	-	-	-	-	-	-	-
Вкупно финансиски средства	24.258.334	5.114.330	14.641.811	11.528.280	9.762.924	9.579.749	74.885.428
ФИНАНСИСКИ ОБВРСКИ							
Обврски за тргување	-	-	-	-	-	-	-
Финансиски обврски по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање	-	-	-	-	-	-	-
Дериватни обврски чувани за управување со ризик	-	-	-	-	-	-	-
Депозити на банки	146.172	-	-	-	-	-	146.172
Депозити на други комитенти	21.185.584	7.789.031	22.276.863	4.341.152	934.867	174.119	56.701.616
Обврски по кредити	68.973	-	125.152	164.041	304.068	170.267	832.501
Субординирани обврски	-	12.487	-	-	-	2.767.725	2.780.212
Обврски за данок на добивка (тековен)	-	-	-	-	-	-	-
Одложени даночни обврски	-	-	-	-	-	-	-
Останати обврски	613.995	-	-	-	-	-	613.995
Вкупно финансиски обврски	22.014.724	7.801.518	22.402.015	4.505.193	1.238.935	3.112.111	61.074.496
Вонбилансни ставки							
Вонбилансна актива	721.170	2.070.834	7.836.035	206.971	66.389	561.778	11.463.177
Вонбилансна пасива	1.522.440	(4.758.022)	(15.596.239)	6.816.116	8.457.600	5.905.860	2.347.755
Рочна неусогласеност							

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ**31 декември 2012****2. УПРАВУВАЊЕ СО РИЗИЦИ (продолжение)****2.2 Ликвидносен ризик (продолжение)****2.2.1 Процес на управување со ликвидносниот ризик (продолжение)****Анализа според достасаноста на финансиските средства и обврски (преостаната рочност) (продолжение)**

Класифицирањето на структурата на средствата и обврските на Банката е направено според датумот на доспевање со состојба на 31 декември 2012 и 2011 година, со исклучок кај кредитите и побарувања од други комитенти и неискористените лимити-потенцијална кредитна изложеност каде што за кредитните производи кои немаат дефиниран датум на доспевање (кредитни картички, ОК кредит, дозволени пречекорувања итн.), распоредот по конкретните временски интервали се врши преку користење на историските податоци за износот на наплатата во однос на вкупните билансни побарувања по овие производи односно за износот на искористувањето на средствата од одобрените лимити. Иако првичната анализа покажува неусогласеност за периодот до една година, сепак Банката поседува значаен дел на стабилни депозити - депозитно јадро во износ од 45.940.684 илјади денари (2011: 43.605.326 илјади денари), кое што овозможува надминување на рочната неусогласеност.

2.3 Пазарен ризик

Пазарниот ризик претставува ризик дека објективната вредност или идните готовински текови на некој финансиски инструмент ќе флукутираат поради промени во пазарните цени. Пазарните ризици произлегуваат од отворени девизни, каматни и позиции од сопственички хартии од вредност кои се изложени на пазарни движења и промени во волатилноста на пазарните стапки или цените (како што се каматните стапки, кредитни маргини, девизен курс и цени на капитал).

Девизен ризик

Банката е изложена на ефектите од флукутации на важечките девизни курсеви кои имаат влијание врз нејзината финансиска позиција и готовинските текови. Банката определува лимити на изложеност по валута и агрегатно за сите валути, а кои се следат на дневна основа. Табелите подолу ја сумираат изложеноста на Банката кон ризикот од девизен курс на 31 декември 2012 и 2011 година.

Ризик од промена на каматните стапки

Банката е изложена на ефектите од движењата на нивото на каматните стапки на пазарот кои имаат влијание врз нејзината финансиска позиција и готовински текови. Со оглед на тоа што портфолиото за тргување на Банката е незначително и истото се однесува главно на државни хартии од вредност, изложеноста на каматниот ризик се оценува од аспект на портфолиото на банкарски активности. Ризикот од промена на каматните стапки во портфолиото на банкарските активности е тековниот или можниот ризик за добивката (нето приходи од камата) и/или капиталот што произлегува од негативните движења на каматните стапки што влијаат на позициите во портфолиото на банкарските активности. Превземањето на овој ризик е дел од банкарското работење и може да биде значителен извор на профитабилност и акционерска вредност. Сепак, прекумерен ризик од промена на каматните стапки може да претставува значајно загрозување за добивката и капиталната основа на Банката.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

31 декември 2012

2. УПРАВУВАЊЕ СО РИЗИЦИ (продолжение)

2.3 Пазарен ризик (продолжение)

Ризик од промена на каматните стапки (продолжение)

Банката има воспоставено рамка за управување со овој ризик со цел да се минимизираат ефектите од негативните промени во идните каматни стапки, и тоа преку воспоставување и следење на соодветни лимити и користење на техники за мерење на изложеноста од ризикот од промена на каматни стапки во банкарското портфолио.

Во табелата е прикажана Анализа на усогласеноста на каматните стапки на финансиските средства и обврски со состојба на 31 декември 2012 и 2011 година.

Оперативен ризик

Оперативниот ризик се дефинира како ризик од загуба што произлегува од несоодветни или неуспешни внатрешни процеси и системи, човечки фактор или надворешни настани. Банката има воспоставено рамка за управување со оперативен ризик која се базира на Стратегија и Политика и методологија за управување со овој ризик. Таа овозможува во рамки на различните процеси во Банката да се идентификуваат ризиците кои произлегуваат од овие процеси, нивно мерење и превземање на корективни акции со цел да се избегне потенцијалниот негативен ефект врз финансискиот резултат и капиталната позиција на Банката.

2.3.1 Анализа на чувствителноста на средствата и обврските на промени на пазарниот ризик

А. Анализа на чувствителноста на промените на пазарниот ризик на средствата и обврските

	Добивка/з агуба	Сопствени средства	Актива пондерирана спорд ризици	Стапка на адекватност на капиталот
31 декември 2012				
Износ пред анализи на чувствителност/стрес тестови (состојба на 31.12.2012)				
Ефекти од примена на сценарија	-	10.467.464	53.859.180	19,43%
Ризик од промена на девизен курс				
МКД депрецира за 10% во однос на сите други валути	245.735	10.713.199	54.106.826	19,80%
МКД апрецира за 10% во однос на сите други валути	(245.735)	10.221.729	53.611.534	19,07%
МКД депрецира за 20% во однос на сите други валути	491.470	10.958.934	54.354.472	20,16%
МКД апрецира за 20% во однос на сите други валути	(491.470)	9.975.994	53.363.888	18,69%
Ризик од промена на каматните стапки				
зголемување на кс за 200 б.п.	(18.463)	10.449.001	53.859.180	19,40%
намалување на кс за 200 б.п.	18.463	10.485.928	53.859.180	19,47%
зголемување на кс за 400 б.п.	(36.927)	10.430.538	53.859.180	19,37%
намалување на кс за 400 б.п.	36.927	10.504.391	53.859.180	19,50%
Збирно	-	-	-	-

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

31 декември 2012

2. УПРАВУВАЊЕ СО РИЗИЦИ (продолжение)

2.3 Пазарен ризик (продолжение)

2.3.1 Анализа на чувствителноста на средствата и обврските на промени на пазарниот ризик (продолжение)

А. Анализа на чувствителноста на промените на пазарниот ризик на средствата и обврските (продолжение)

	Добивка/з агуба	Сопствени средства	Актива пондерирана спорд ризици	Стапка на адекватност на капиталот
31 декември 2011				
Износ пред анализи на чувствителност/стрес тестови (состојба на 31.12.2011)	-	10.469.652	59.359.156	17,64%
Ефекти од примена на сценарија				
Ризик од промена на девизен курс				
МКД депрецира за 10% во однос на сите други валути	508.550	10.978.202	60.114.932	18,26%
МКД апрецира за 10% во однос на сите други валути	(508.550)	9.961.102	58.603.380	17,00%
МКД депрецира за 20% во однос на сите други валути	1.017.101	11.486.753	60.870.708	18,87%
МКД апрецира за 20% во однос на сите други валути	(1.017.101)	9.452.551	57.847.604	16,34%
Ризик од промена на каматните стапки				
зголемување на кс за 200 б.п.	(50.930)	10.418.722	59.359.156	17,55%
намалување на кс за 200 б.п.	50.930	10.520.582	59.359.156	17,72%
зголемување на кс за 400 б.п.	(101.860)	10.367.792	59.359.156	17,47%
намалување на кс за 400 б.п.	101.860	10.571.512	59.359.156	17,81%
Збирно	-	-	-	-

Банката има воспоставено рамка за вршење на стрес тестирање врз основа на која врши стрес тестирање најмалку еднаш годишно со цел анализирање на чувствителноста на Банката на сет од екстремни но веродостојни шокови, а таа опфаќа и анализа на чувствителноста на средствата и обврските при промена на девизниот курс и при промена на каматните стапки од аспект на портфолиото на банкарски активности. При тоа, сценаријата кои го земаат во предвид ризикот од промена на девизен курс го оценуваат влијанието на можната апрецијација и депрецијација на девизниот курс на денарот во однос на другите валути и при сите останати фактори непроменети, ефектот се гледа преку остварена добивка/загуба од курсни разлики. Од друга страна, целта на стрес тест анализата за ризикот од промена на каматните стапки во портфолиото на банкарските активности е да ја испита чувствителноста на билансите на Банката на промените на каматните стапки, преку испитување на влијанието на каматните шокови во претпоставените сценарија врз нето каматните приходи.

И во двете анализи на чувствителноста, промената во адекватноста на капиталот се оценува преку ефектот од сценаријата врз износот на сопствени средства (при што се претпоставува профитот дека е нула), а со тоа и на адекватноста на капиталот на банката.

Во табелата е прикажана анализа на чувствителноста на средствата и обврските на промени на пазарниот ризик со состојба на 31 декември 2012 година и 31 декември 2011 година.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2012

2. УПРАВУВАЊЕ СО РИЗИЦИ (продолжение)

2.3 Пазарен ризик (продолжение)

2.3.1 Анализа на чувствителноста на средствата и обврските на промени на пазарниот ризик (продолжение)

Б. Анализа на вредноста изложена на пазарен ризик за портфолиото за тргување

	2012				2011			
	Состојба на 31 декеври	Просечна вредност	Највисока вредност (максимум)	Најниска вредност (минимум)	Состојба на 31 декеври	Просечна вредност	Највисока вредност (максимум)	Најниска вредност (минимум)
Вредност изложена на ризик кај каматоносните инструменти	-	-	-	-	-	-	-	-
Вредност изложена на ризик кај инструментите во странска валута	-	-	-	-	-	-	-	-
Вредност изложена на ризик кај сопственичките инструменти	-	-	-	-	-	-	-	-
Варијанса (ефект на нетирање)	-	-	-	-	-	-	-	-
Вкупно	-	-	-	-	-	-	-	-

Банката не врши анализа на вредноста изложена на ризик според горенаведениот приказ во Табелата Б со оглед на тоа дека Банката не утврдува капитал потребен за покривање на пазарните ризици за портфолиото за тргување согласно „Одлуката за методологијата за утврдување на адекватноста на капиталот“, при што табелата од оваа белешка не се пополнува.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

31 декември 2012

2. УПРАВУВАЊЕ СО РИЗИЦИ (продолжение)

2.3 Пазарен ризик (продолжение)

2.3.2 Анализа на ризикот од промена на каматни стапки на финансиските средства и обврски (без средствата за тргување)

А. Анализа на чувствителноста на промени на каматни стапки

	Валута	2012	2011
Нето пондерирана позиција за валута ЕУР (ФКС+ВКС+ПКС)	ЕУР	(24.464)	25.171
Нето пондерирана позиција за валута МКД (ФКС+ВКС+ПКС)	МКД	38.237	(30.126)
Нето пондерирана позиција за валута МКДклЕУР (ФКС+ВКС+ПКС)	МКДклЕУР	60.658	87.621
Нето пондерирана позиција за валута -останато (ФКС+ВКС+ПКС)	Останато	<u>(12.938)</u>	<u>(7.974)</u>
Вкупна пондерирана вредност – Промена на економската вредност на портфолиото на банкарски активности		<u>61.493</u>	<u>74.692</u>
Сопствени средства		10.713.497	10.469.652
Вкупна пондерирана вредност/Сопствени средства		<u>0,57%</u>	<u>0,71%</u>

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

31 декември 2012

2. УПРАВУВАЊЕ СО РИЗИЦИ (продолжение)

2.3 Пазарен ризик (продолжение)

2.3.2 Анализа на ризикот од промена на каматни стапки на финансиските средства и обврски (без средствата за тргување) (продолжение)

Б. Анализа на усогласеноста на каматните стапки

	во илјади денари	до 1 месец	од 1 до 3 месеци	од 3 до 12 месеци	од 1 до 2 години	од 2 до 5 години	над 5 години	Вкупно каматоносни средства/ обврски
31 декември 2012								
ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА								
Парични средства и парични еквиваленти	18.728.846		3.375.045	-	-	-	-	22.103.891
Финансиски средства по објективна вредност преку билансот на успех определени како такви при почетното признавање	-		-	-	-	-	-	-
Кредити на и побарувања од банки	96.980		-	139.953	-	-	-	236.933
Кредити на и побарувања од други комитенти	1.025.469		16.761.800	21.973.340	1.768.225	2.663.248	893.132	45.085.214
Вложувања во хартии од вредност	-		1.187.590	2.054.178	5.017	50.000	-	3.296.785
Останата неспомената каматочувствителна актива	-		-	-	-	-	-	-
Вкупно каматочувствителни финансиски средства	19.851.295		21.324.435	24.167.471	1.773.242	2.713.248	893.132	70.722.823
ФИНАНСИСКИ ОБВРСКИ								
Финансиски обврски по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање	-		-	-	-	-	-	-
Депозити на банки	56.497		-	139.953	-	-	-	196.450
Депозити на други комитенти	22.891.980		5.121.523	27.102.812	3.383.503	455.781	47.055	59.002.654
Издадени должнички хартии од вредност	-		-	-	-	-	-	-
Обврски по кредити	1.574.167		-	169.664	217.473	333.931	70.586	2.365.821
Субординирани обврски и хибридни инструменти	-		2.767.500	-	-	-	-	2.767.500
Останати неспоменати каматочувствителни обврски	-		-	-	-	-	-	-
Вкупно каматочувствителни финансиски обврски	24.522.644		7.889.023	27.412.429	3.600.976	789.712	117.641	64.332.425
Нето – билансна позиција								
Вонбилансни каматочувствителни активни позиции	-		-	-	-	-	-	-
Вонбилансни каматочувствителни пасивни позиции	-		-	-	-	-	-	-
Нето – вонбилансна позиција	-		-	-	-	-	-	-
Вкупна нето - позиција	(4.671.349)		13.435.412	(3.244.958)	(1.827.734)	1.923.536	775.491	6.390.398

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

31 декември 2012

2. УПРАВУВАЊЕ СО РИЗИЦИ (продолжение)

2.3 Пазарен ризик (продолжение)

2.3.2 Анализа на ризикот од промена на каматни стапки на финансиските средства и обврски (без средствата за тргување) (продолжение)

Б. Анализа на усогласеноста на каматните стапки (продолжение)

	во илјади денари	до 1 месец	од 1 до 3 месеци	од 3 до 12 месеци	од 1 до 2 години	од 2 до 5 години	над 5 години	Вкупно каматоносни средства/обврски
31 декември 2011								
ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА								
Парични средства и парични еквиваленти	19.260.146	1.071.386	-	-	-	-	-	20.331.532
Финансиски средства по објективна вредност преку билансот на успех определени како такви при почетното признавање	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредити на и побарувања од банки	63.575	-	-	-	-	-	-	63.575
Кредити на и побарувања од други комитенти	905.553	16.674.002	20.371.359	1.516.513	2.714.495	915.389	43.097.311	
Вложувања во хартии од вредност	-	1.715.547	4.149	4.558	5.018	-	1.729.272	
Останата неспомената каматочувствителна актива	-	-	-	-	-	-	-	-
Вкупно каматочувствителни финансиски средства	20.229.274	19.460.935	20.375.508	1.521.071	2.719.513	915.389	65.221.690	
ФИНАНСИСКИ ОБВРСКИ								
Финансиски обврски по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање	-	-	-	-	-	-	-	-
Депозити на банки	51.612	-	-	-	-	-	-	51.612
Депозити на други комитенти	22.508.138	5.092.492	25.072.915	3.508.068	179.452	141.829	56.502.894	
Издадени должнички хартии од вредност	-	-	-	-	-	-	-	-
Обврски по кредити	86.638	-	119.959	153.963	299.029	20.868	680.457	
Субординирани обврски и хибридни инструменти	-	2.767.725	-	-	-	-	2.767.725	
Останати неспоменати каматочувствителни обврски	-	-	-	-	-	-	-	-
Вкупно каматочувствителни финансиски обврски	22.646.388	7.860.217	25.192.874	3.662.031	478.481	162.697	60.002.688	
Нето – билансна позиција								
Вонбилансни каматочувствителни активни позиции	-	-	-	-	-	-	-	-
Вонбилансни каматочувствителни пасивни позиции	-	-	-	-	-	-	-	-
Нето – вонбилансна позиција	-	-	-	-	-	-	-	-
Вкупна нето - позиција	(2.417.114)	11.600.718	(4.817.366)	(2.140.960)	2.241.032	752.692	5.219.002	

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

31 декември 2012

2. УПРАВУВАЊЕ СО РИЗИЦИ (продолжение)

2.3 Пазарен ризик (продолжение)

2.3.3 Валутен ризик

	Во илјади денари 31 декември 2012				
	МКД	ЕУР	УСД	Други валути	Вкупно
МОНЕТАРНИ СРЕДСТВА					
Парични средства и парични еквиваленти	17.733.998	4.571.835	285.688	1.345.909	23.937.430
Средства за тргување	-	29.589	151.462	-	181.051
Финансиски средства по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање	-	-	-	-	-
Дериватни средства чувани за управување со ризик	-	-	-	-	-
Кредити на и побарувања од банки	-	25.275	243.422	27.598	296.295
Кредити на и побарувања од други комитенти	20.140.187	24.068.490	1.364.337	24.832	45.597.846
Вложувања во хартии од вредност	2.193.237	1.201.509	-	-	3.394.746
Вложувања во придружени друштва	-	-	-	-	-
Побарувања за данок на добивка (тековен)	4.884	-	-	-	4.884
Останати побарувања	190.356	20.399	3.479	131	214.365
Заложени средства	-	-	-	-	-
Одложени даночни средства	-	-	-	-	-
Вкупно монетарни средства	40.262.662	29.917.097	2.048.388	1.398.470	73.626.617
МОНЕТАРНИ ОБВРСКИ					
Обврски за тргување	-	-	-	-	-
Финансиски обврски по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање	-	-	-	-	-
Дериватни обврски чувани за управување со ризик	-	-	-	-	-
Депозити на банки	-	38.310	145.050	81.602	264.962
Депозити на други комитенти	32.300.304	23.829.235	1.895.111	1.230.889	59.255.539
Издадени должнички хартии од вредност	-	-	-	-	-
Обврски по кредити	1.672.799	831.163	14.885	-	2.518.847
Субординирани обврски	-	2.777.163	-	-	2.777.163
Обврски за данок на добивка (тековен)	-	-	-	-	-
Одложени даночни обврски	-	-	-	-	-
Останати обврски	459.264	209.766	2.752	1.024	672.806
Вкупно монетарни обврски	34.432.367	27.685.637	2.057.798	1.313.515	65.489.317
Нето- позиција	5.830.295	2.231.460	(9.410)	84.955	8.137.300

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

31 декември 2012

2. УПРАВУВАЊЕ СО РИЗИЦИ (продолжение)

2.3 Пазарен ризик (продолжение)

2.3.3 Валутен ризик (продолжение)

	Во илјади денари 31 декември 2011				
	МКД	ЕУР	УСД	Други валути	Вкупно
МОНЕТАРНИ СРЕДСТВА					
Парични средства и парични еквиваленти	13.264.479	5.974.151	1.246.740	1.184.446	21.669.816
Средства за тргување	-	38.456	103.372	-	141.828
Финансиски средства по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање	-	-	-	-	-
Дериватни средства чувани за управување со ризик	-	-	-	-	-
Кредити на и побарувања од банки	-	23.867	70.914	28.499	123.280
Кредити на и побарувања од други комитенти	18.732.850	24.843.590	620.867	28.363	44.225.670
Вложувања во хартии од вредност	93.953	1.741.727	-	-	1.835.680
Вложувања во придружени друштва	-	-	-	-	-
Побарувања за данок на добивка (тековен)	7.536	-	-	-	7.536
Останати побарувања	194.614	24.950	3.990	177	223.731
Заложени средства	-	-	-	-	-
Одложени даночни средства	-	-	-	-	-
Вкупно монетарни средства	32.293.432	32.646.741	2.045.883	1.241.485	68.227.541
МОНЕТАРНИ ОБВРСКИ					
Обврски за тргување	-	-	-	-	-
Финансиски обврски по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање	-	-	-	-	-
Дериватни обврски чувани за управување со ризик	-	-	-	-	-
Депозити на банки	-	75.175	4.845	66.152	146.172
Депозити на други комитенти	29.339.686	24.256.660	1.998.828	1.106.442	56.701.616
Издадени должнички хартии од вредност	-	-	-	-	-
Обврски по кредити	183.175	624.084	25.242	-	832.501
Субординирани обврски	-	2.780.212	-	-	2.780.212
Обврски за данок на добивка (тековен)	-	-	-	-	-
Одложени даночни обврски	-	-	-	-	-
Останати обврски	437.640	176.355	-	-	613.995
Вкупно монетарни обврски	29.960.501	27.912.486	2.028.915	1.172.594	61.074.496
Нето- позиција	2.332.931	4.734.255	16.968	68.891	7.153.045

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

31 декември 2012

3. АДЕКВАТНОСТ НА КАПИТАЛОТ

Управување со капиталот

Целите на Банката при управување со капиталот, што е поширок концепт од акционерски капитал кој се прикажува во билансот на состојба, се:

- обезбедување капитална усогласеност на Банката со барањата на НБРМ;
- одржување на способноста на Банката да продолжи да функционира како успешна компанија и да продолжи да обезбедува позитивни финансиски резултати за акционерите и поволности за другите инволвирани субјекти; и
- одржување соодветно ниво на капитал кое ќе овозможи успешно натамошно работење.

Адекватноста на капиталот и употребата на регулаторниот капитал редовно се следат од менаџментот на Банката, при што се применуваат техники базирани на инструкциите дадени од регулаторот, за супервизорски цели. Потребните информации се доставуваат до НБРМ на квартална основа.

Регулаторниот капитал на Банката (Сопствени средства) е поделен на две нивоа:

- Основен капитал (Тиер 1): акционерски капитал, задржана добивка ограничена за распределба на акционерите и резерви создадени од задржаната добивка. Непокриената загуба на Банката од претходни години, тековната загуба, откупени сопствени акции, нематеријални средства, разлика меѓу висината на потребната и извршената исправка на вредноста/посебната резерва и нереализирана загуба од сопственички инструменти расположливи за продажба се одбиваат при утврдувањето на основниот капитал (Тиер 1); и
- Дополнителен капитал (Тиер 2): квалификуван субординиран кредит, кумулативни приоритетни акции и премии од продадени кумулативни приоритетни акции, ревалоризациони резерви и тоа 80% од нереализирана добивка од ревалоризација на сопствени и должнички инструменти расположливи за продажба, мерени по објективна вредност, хибридни капитални инструменти.

Инвестициите во банки, финансиските институции, друштвата за осигурување и реосигурување се одбиваат од Тиер 1 и Тиер 2 капиталот за да се дојде до регулаторниот капитал.

Во 2012 година Народната банка на Република Македонија усвои нова Одлука за методологијата за утврдување на адекватноста на капиталот, со која се пропишува начинот на пресметка на капиталот што им е потребен на банките за покривање на кредитниот ризик, оперативниот ризик, пазарните ризици и валутниот ризик.

Пресметката на капиталот потребен за покривање на кредитниот ризик се заснова врз т.н. стандардизиран пристап согласно со Базел II. Банката е должна да ги распореди билансните и вонбилансните побарувања во соодветни категории на изложеност и да им додели соодветен пондер на ризициност во зависност од степенот на кредитен квалитет на должникот или побарувањето. Во 2012 година Банката за прв пат е должна да издвои капитал за покривање на оперативниот ризик. Пресметката на капитал за валутен ризик е изменета и се врши на нето износот на агрегатната девизна позиција земајќи ја во предвид при пресметката исправката на вредност. Исто како и претходно согласно новата регулатива Банката не е должна да утврдува и располага со капитал потребен за покривање на пазарните ризици.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

31 декември 2012

3. АДЕКВАТНОСТ НА КАПИТАЛОТ (продолжение)

Согласно методологијата која беше на сила во 2011 година ризично пондерираните средства се класифицирани според природата на секое средство и договорна страна и се мерат со употреба на пет ризични пондери. Овие пондери го одразуваат кредитниот ризик и го земаат во предвид секое квалификувано обезбедување или гаранции. Сличен третман се користи за вонбилансна изложеност, со некои корекции за да се одрази понепредвидливата природа на можните загуби.

Сопствени средства

Во табелата подолу е даден преглед на Извештајот за сопствени средства (Образец СС) подготвен во согласност со Упатството за спроведување на Одлуката за методологијата за утврдување на адекватноста на капиталот, согласно важечката пропишана регулатива на НБРМ на 31 декември 2012 и 2011 година.

	Во илјади денари	
	тековна година 2012	претходна година 2011
Уплатени запишани обични и некумулативни приоритетни акции и премија по овие акции	3.511.242	3.511.242
Номинална вредност	3.511.242	3.511.242
Номинална вредност на обични акции	3.511.242	3.511.242
Номинална вредност на некумулативни приоритетни акции	-	-
Премија	-	-
Премија од обични акции	-	-
Премија од некумулативни приоритетни акции	-	-
Резерви и задржана добивка или загуба	4.596.589	4.350.569
Резервен фонд	830.291	830.291
Задржана добивка ограничена за распределба на акционерите	3.766.298	3.520.278
Акумулирана загуба од претходни периоди	-	-
Тековна добивка	-	-
Позиции како резултат на консолидација	-	-
Малцинско учество	-	-
Резерви од курсни разлики	-	-
Останати разлики	-	-
Одбитни ставки	(23.983)	(23.983)
Загуба на крајот на годината или тековна загуба	-	-
Откупени сопствени акции	-	-
Нематеријални средства	-	-
Разлика меѓу висината на потребната и извршената исправка на вредност/посебната резерва	(23.983)	(23.983)
Износ на издвоената исправка на вредноста и посебна резерва како резултат на сметководствено доцнење	-	-
Нереализирана загуба од сопственички инструменти расположливи за продажба	-	-
Други одбитни ставки	-	-
Основен капитал	8.083.848	7.837.828

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

31 декември 2012

3. АДЕКВАТНОСТ НА КАПИТАЛОТ (продолжение)

Сопствени средства (продолжение)

	Во илјади денари	
	тековна година 2012	претходна година 2011
Дополнителен капитал		
Уплатени и запишани кумулативни приоритетни акции и премијата по овие акции	90.978	90.978
Номинална вредност	90.978	90.978
Премија	-	-
Ревалоризациски резерви	17.138	19.141
Хибридни капитални инструменти	-	-
Субординирани инструменти	2.275.500	2.521.705
Износ на кумулативни приоритетни акции и субординирани инструменти кои можат да бидат дел од дополнителниот капитал	2.366.478	2.612.683
Дополнителен капитал	2.383.616	2.631.824
Одбитни ставки		
Вложувања во капитал на други банки или финансиски институции кои изнесуваат над 10% од капиталот на тие институции	-	-
Вложувања во субординирани и хибридни капитални инструменти и други инструменти на горенаведените институции	-	-
Збирен износ на вложувања во капиталот, субординираните и хибридниите и други инструменти кој надминува 10% од основен и дополнителен капитал	-	-
Вложувања во финансиски инструменти издадени од друштва за осигурување и реосигурување и друштва за управување со пензиски фондови	-	-
Износ за надминување на лимитите за вложувања во нефинансиски институции	-	-
Позиции како резултат на консолидација (негативни износи)	-	-
Одбитни ставки	-	-
Основен капитал по одбитни ставки	8.083.848	7.837.828
Дополнителен капитал по одбитни ставки	2.383.616	2.631.824
СОПСТВЕНИ СРЕДСТВА	10.467.464	10.469.652

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

31 декември 2012

3. АДЕКВАТНОСТ НА КАПИТАЛОТ (продолжение)

Сопствени средства (продолжение)

Стапка на адекватност на капиталот

Во табелата подолу е даден преглед на Извештајот за стапката на адекватност на капиталот (Образец АК) подготвен во согласност со Упатството за спроведување на Одлуката за методологијата за утврдување на адекватноста на капиталот, согласно важечката пропишана регулатива на НБРМ на 31 декември 2012 и 2011 година.

	Во илјади денари	
	тековна година 2012	претходна година 2011
Актива пондерирана според кредитниот ризик		
Актива пондерирана според кредитниот ризик со примена на стандардизиран пристап	45.085.849	51.801.398
Капитал потребен за покривање на кредитниот ризик	3.606.868	4.144.112
Актива пондерирана според валутниот ризик		
Агрегатна девизна позиција	2.476.462	7.557.758
Нето-позиција во злато	-	-
Капитал потребен за покривање на валутниот ризик	198.117	604.621
Актива пондерирана според валутниот ризик	2.476.462	7.557.758
Актива пондерирана според оперативниот ризик		
Капитал потребен за покривање на оперативниот ризик со примена на пристапот на базичен индикатор	-	-
Капитал потребен за покривање на оперативниот ризик со примена на стандардизираниот пристап	503.750	-
Актива пондерирана според оперативниот ризик	6.296.869	-
Актива пондерирана според други ризици		
Капитал потребен за покривање на ризикот од промена на цените на стоките	-	-
Капитал потребен за покривање на пазарните ризици	-	-
Капитал потребен за покривање на позициски ризик	-	-
Капитал потребен за покривање на специфичниот ризик од вложувања во должнички инструменти	-	-
Капитал потребен за покривање на генералниот ризик од вложувања во должнички инструменти	-	-
Капитал потребен за покривање на специфичниот ризик од вложувања во сопственички инструменти	-	-
Капитал потребен за покривање на генералниот ризик од вложувања во сопственички инструменти	-	-
Капитал потребен за покривање на ризикот од порамнување/испорака	-	-
Капитал потребен за покривање на ризикот од другата договорна страна	-	-
Капитал потребен за покривање на надминувањето на лимитите на изложеност	-	-
Капитал потребен за покривање на пазарните ризици од позиции во опции	-	-
Капитал потребен за покривање на другите ризици	-	-
Актива пондерирана според други ризици	-	-
Актива пондерирана според ризици	53.859.180	59.359.156
Капитал потребен за покривање на ризиците	4.308.734	4.748.732
Сопствени средства	10.467.464	10.469.652
Стапка на адекватност на капиталот	19,43%	17,64%

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2012

4. ИЗВЕСТУВАЊЕ СПОРЕД СЕГМЕНТИТЕ

A. Оперативни сегменти

	Во илјади денари 31 декември 2012					
	Работа со население	Корпоративно банкарство	Инвестициско банкарство	Сите останати незначајни оперативни сегменти	Неалоцирано	Вкупно
Нето-приходи/(расходи) од камата	1.044.367	987.385	536.086	-	-	2.567.838
Нето-приходи/(расходи) од провизии и надомести	403.821	528.785	2.347	6.431	-	941.384
Нето-приходи од тргување	-	-	51.477	-	-	51.477
Нето-приходи од други финансиски инструменти евидентирани по објективна вредност	-	-	-	-	-	-
Останати оперативни приходи	158.448	9.785	-	-	157.493	325.726
Приходи реализирани меѓу сегментите	-	-	-	-	-	-
Вкупно приходи по сегмент	1.606.636	1.525.955	589.910	6.431	157.493	3.886.425
Исправка на вредноста на финансиските средства, на нето-основа	(422.607)	(399.550)	(216.929)	-	-	(1.039.086)
Загуба поради оштетување на нефинансиските средства, на нето-основа	(30.117)	(28.474)	-	-	(15.460)	(74.051)
Амортизација	(68.489)	(64.753)	-	(15.791)	(19.366)	(168.399)
Трошоци за реструктурирање	-	-	-	-	-	-
Трошоци за вложување во недвижности и опрема	(14.698)	(13.896)	-	(3.388)	(4.156)	(36.138)
Останати расходи	(719.603)	(680.216)	(251.476)	-	(117.655)	(1.768.950)
Вкупно расходи по сегмент	(1.255.514)	(1.186.889)	(468.405)	(19.179)	(156.637)	(3.086.624)
Финансиски резултат по сегмент	351.122	339.066	121.505	(12.748)	856	799.801
Данок од одбивка	-	-	-	-	(4.322)	(4.322)
Добивка/Загуба за финансиска година	351.122	339.066	121.505	(12.748)	(3.466)	795.479
Вкупна актива по сегмент	28.079.744	45.927.406	1.340.842	-	-	75.347.992
Неалоцирана актива по сегмент	-	-	-	-	2.523	2.523
Вкупна актива						75.350.515
Вкупно обврски по сегмент	47.127.338	18.497.247	-	-	-	65.624.585
Неалоцирани обврски по сегмент	-	-	-	-	4.118	4.118
Вкупно обврски						65.628.703

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

31 декември 2012

4. ИЗВЕСТУВАЊЕ СПОРЕД СЕГМЕНТИТЕ (продолжение)

А. Оперативни сегменти (продолжение)

	Во илјади денари 31 декември 2011					
	Работа со население	Корпора- тивно банкар- ство	Инвести- циско банкар- ство	Сите останати незначайни оперативни сегменти	Неало- цирано	Вкупно
Нето-приходи/(расходи) од камата	853.248	1.345.803	(6.551)	(212)	-	2.192.288
Нето-приходи/(расходи) од провизии и надомести	347.628	369.978	114.782	21.614	-	854.002
Нето-приходи од тргување	-	-	30.720	-	-	30.720
Нето-приходи од други финансиски инструменти евидентирани по објективна вредност	-	-	-	-	-	-
Останати оперативни приходи	130.812	63.493	-	-	152.904	347.209
Приходи реализирани меѓу сегментите	-	-	-	-	-	-
Вкупно приходи по сегмент	1.331.688	1.779.274	138.951	21.402	152.904	3.424.219
Исправка на вредноста на финансиските средства, на нето-основа	(298.971)	(402.377)	(20.345)	(21.838)	-	(743.531)
Загуба поради оштетување на нефинансиските средства, на нето-основа	(4.543)	(1.503)	-	-	(54)	(6.100)
Амортизација	(74.395)	(98.205)	-	(6.047)	(9.215)	(187.862)
Трошоци за реструктурирање	-	-	-	-	-	-
Трошоци за вложување во недвижности и опрема	(18.449)	(29.929)	-	(1.875)	(2.012)	(52.265)
Останати расходи	(708.725)	(996.113)	(50.005)	-	(32.304)	(1.787.147)
Вкупно расходи по сегмент	(1.105.083)	(1.528.127)	(70.350)	(29.760)	(43.585)	(2.776.905)
Финансиски резултат по сегмент	226.605	251.147	68.601	(8.358)	109.319	647.314
Данок од одбивка	-	-	-	-	(17.569)	(17.569)
Добивка/Загуба за финансиска година	226.605	251.147	68.601	(8.358)	91.750	629.745
Вкупна актива по сегмент	26.958.187	39.109.790	1.977.508	-	-	68.045.485
Неалоцирана актива по сегмент	-	-	-	-	2.110.669	2.110.669
Вкупна актива						70.156.154
Вкупно обврски по сегмент	45.635.268	15.273.083	-	23.147	-	60.931.498
Неалоцирани обврски по сегмент	-	-	-	-	295.821	295.821
Вкупно обврски						61.227.319

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

31 декември 2012

4. ИЗВЕСТУВАЊЕ СПОРЕД СЕГМЕНТИТЕ (продолжение)

Б Концентрација на вкупните приходи и расходи по комитенти

	Во илјади денари					
	Работа со население	Корпоративно банкарство	Инвести- цико банкар- ство	Сите останати незначајни оперативни сегменти	Неало- цирано	Вкупно
Тековна 2012 година						
Клиент 1						
Приходи	5.592	123.293	-	-	-	128.885
(Расходи)	(11.870)	(80.411)	-	-	-	(92.281)
						-
Клиент 2						-
Приходи	2.140	90.348	-	-	-	92.488
(Расходи)	(11.571)	(43.312)	-	-	-	(54.883)
						-
Клиент 3						-
Приходи	1.762	79.758	-	-	-	81.520
(Расходи)	(10.304)	(41.338)	-	-	-	(51.642)
						-
Клиент 4						-
Приходи	1.656	77.919	-	-	-	79.575
(Расходи)	(9.181)	(39.708)	-	-	-	(48.889)
						-
Клиент 5						-
Приходи	1.597	53.309	-	-	-	54.906
(Расходи)	(8.668)	(32.464)	-	-	-	(41.132)
Вкупно по сегмент	(38.847)	187.394	-	-	-	148.547
Претходна 2011 година						
Клиент 1						
Приходи	5.479	118.824	-	-	-	124.303
(Расходи)	(11.676)	(79.122)	-	-	-	(90.798)
Клиент 2						
Приходи	2.060	87.073	-	-	-	89.133
(Расходи)	(11.382)	(42.617)	-	-	-	(53.999)
Клиент 3						
Приходи	1.696	76.867	-	-	-	78.563
(Расходи)	(10.136)	(40.675)	-	-	-	(50.811)
Клиент 4						
Приходи	9.031	75.095	-	-	-	84.126
(Расходи)	(12.125)	(39.072)	-	-	-	(51.197)
Клиент 5						
Приходи	1.537	51.377	-	-	-	52.914
(Расходи)	(8.526)	(31.944)	-	-	-	(40.470)
Вкупно по сегмент	(34.042)	175.806	-	-	-	141.764

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2012

4. ИЗВЕСТУВАЊЕ СПОРЕД СЕГМЕНТИТЕ (продолжение)

В Географски подрачја

Во илјади денари
31 декември 2012

	Републи-ка Македо- нија	Земји- членки на ЕУ	Европа - останато	Земји членки на ОЕЦД (без европски земји- членки на ОЕЦД)	Сите останати незначајни оперативни сегменти	Неалоци- рано	Вкупно
Тековна 2012 година							
Вкупни приходи	5.769.159	244.010	15.686	8.447	-	-	6.037.302
Вкупна актива	<u>72.003.674</u>	<u>3.045.573</u>	<u>175.859</u>	<u>125.409</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>75.350.515</u>
Претходна 2011 година							
Вкупни приходи	5.441.428	297.310	69.231	10.050	-	-	5.818.019
Вкупна актива	<u>65.617.229</u>	<u>3.582.916</u>	<u>834.818</u>	<u>121.191</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>70.156.154</u>

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

31 декември 2012

5. ОБЈЕКТИВНА ВРЕДНОСТ НА ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА И ФИНАНСИСКИ ОБВРСКИ

А. Објективна вредност на финансиски средства и обврски

	31 декември 2012		Во илјади денари 31 декември 2011	
	Сметковод. вредност	Објективна вредност	Сметковод. вредност	Објективна вредност
Финансиски средства				
Парични сред.и парични еквиваленти	23.937.430	23.937.430	21.669.816	21.669.816
Средства за тргување	181.051	181.051	141.828	141.828
Финансиски средства по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање	-	-	-	-
Дериватни средства чувани за управување на ризик	-	-	-	-
Кредити на и побарувања од банки	296.295	296.295	123.280	123.280
Кредити на и побарувања од други коминтенти	45.597.846	45.597.846	44.225.670	44.225.670
Вложувања во хартии од вредност	3.394.746	3.394.746	1.835.680	1.835.680
Вложувања во придружени друштва	-	-	-	-
Побарув. за данок на добивка (тековен)	4.884	4.884	7.536	7.536
Останати побарувања	214.365	214.365	223.731	223.731
Заложени средства	-	-	-	-
Одложени даночни средства	-	-	-	-
	73.626.617	73.626.617	68.227.541	68.227.541
Финансиски обврски				
Обврски за тргување	-	-	-	-
Финансиски обврски по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање	-	-	-	-
Дериватни обврски чувани за управување со ризик	-	-	-	-
Депозити на банки	264.962	264.962	146.172	146.172
Депозити на други коминтенти	59.255.539	59.255.539	56.701.616	56.701.616
Издадени должнички хартии од вредност	-	-	-	-
Обврски по кредити	2.518.847	2.518.847	832.501	832.501
Субординирани обврски	2.777.163	2.777.163	2.780.212	2.780.212
Обврски за данок на добивка (тековен)	-	-	-	-
Одложени даночни обврски	-	-	-	-
Останати обврски	672.806	672.806	613.995	613.995
	65.489.317	65.489.317	61.074.496	61.074.496

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

31 декември 2012

5. ОБЈЕКТИВНА ВРЕДНОСТ НА ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА И ФИНАНСИСКИ ОБВРСКИ (продолжение)

Б Нивоа на објективна вредност на финансиските средства и обврски, мерени по објективна вредност

Б.1 Нивоа на објективна вредност на финансиските средства и обврски, мерени по објективна вредност

Белешка	Во илјади денари			
	Ниво 1	Ниво 2	Ниво 3	Вкупно
Тековна 2012 година				
Финансиски средства мерени по објективна вредност				
Средства за тргување	19	181.051	-	181.051
Финансиски средства по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање	20	-	-	-
Дериватни средства чувани за управување на ризик	21	-	-	-
Вложувања во хартии од вредност, расположиви за продажба	23.1	67.934	24.407	92.341
Вкупно		248.985	24.407	273.392
Финансиски обврски				
Обврски за тргување	32	-	-	-
Финансиски обврски по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање	33	-	-	-
Дериватни обврски чувани за управување со ризик	21	-	-	-
Вкупно		-	-	-
Претходна 2011 година				
Финансиски средства мерени по објективна вредност				
Средства за тргување	19	141.828	-	141.828
Финансиски средства по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање	20	-	-	-
Дериватни средства чувани за управување на ризик	21	-	-	-
Вложувања во хартии од вредност, расположиви за продажба	23.1	57.973	36.011	93.984
Вкупно		199.801	36.011	235.812
Финансиски обврски				
Обврски за тргување	32	-	-	-
Финансиски обврски по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање	33	-	-	-
Дериватни обврски чувани за управување со ризик	21	-	-	-
Вкупно		-	-	-

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

31 декември 2012

5. ОБЈЕКТИВНА ВРЕДНОСТ НА ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА И ФИНАНСИСКИ ОБВРСКИ (продолжение)

Б Нивоа на објективна вредност на финансиските средства и обврски, мерени по објективна вредност (продолжение)

Б.2 Трансфери помеѓу нивоата 1 и 2 на објективна вредност

	Тековна година 2012		Претходна година 2011	
	Трансфери од Ниво 1 во Ниво 2	Трансфери од Ниво 2 во Ниво 1	Трансфери од Ниво 1 во Ниво 2	Трансфери од Ниво 2 во Ниво 1
Финансиски средства мерени по објективна вредност				
Средства за тргување	-	-	-	-
Финансиски средства по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање	-	-	-	-
Дериватни средства чувани за управување на ризик	-	-	-	-
Вложувања во хартии од вредност, расположиви за продажба	-	-	-	-
Вкупно	-	-	-	-
Финансиски обврски				
Обврски за тргување	-	-	-	-
Финансиски обврски по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање	-	-	-	-
Дериватни обврски чувани за управување со ризик	-	-	-	-
Вкупно	-	-	-	-

СТОПАНСКА БАНКА АД - СКОПЈЕ

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ 31 декември 2012

1. ОБЈЕКТИВНА ВРЕДНОСТ НА ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА И ФИНАНСИСКИ ОБВРСКИ (продолжение)

Б Нивоа на објективна вредност на финансиските средства и обврски, мерени по објективна вредност (продолжение)

Б.3 Усогласувања на движењата во текот на годината во објективните вредности мерени во Ниво 3

					Во илјади денари		
	Финансиски средства по објективна вредност преку Билансот на успех определени како такви при почетното признавање	Вложувања во хартии од вредност расположиви за продажба	Вкупно средства	Обврски за тргување	Финансиски средства по објективна вредност преку Билансот на успех определени како такви при почетното признавање	Вкупно обврски	
Средства за тргување							
Состојба на 1 јануари 2011							
Добивки/(загуби) признаени во:							
- Билансот на успех	-	-	-	-	-	-	
- Останати добивки/(загуби) во периодот кои не се прикажуваат во Билансот на успех	-	-	-	-	-	-	
Купени финансиски средства во периодот	-	-	-	-	-	-	
Продадени финансиски средства во периодот	-	-	-	-	-	-	
Издадени финансиски инструменти во периодот	-	-	-	-	-	-	
Платени финансиски инструменти во периодот	-	-	-	-	-	-	
Рекласифицирани финансиски инструменти во/од Ниво 3	-	-	-	-	-	-	
Рекласифицирани во Кредити и побарувања	-	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	
Состојба на 31декември 2011							
Вкупно добивки/(загуби) признаени во Билансот на успех за финансиските средства и обврски кои се чуваат на 31 декември 2011 година							
	-	-	-	-	-	-	
Состојба на 1 јануари 2012							
Добивки/(загуби) признаени во:							
- Билансот на успех	-	-	-	-	-	-	
- Останати добивки/(загуби) во периодот кои не се прикажуваат во Билансот на успех	-	-	-	-	-	-	
Купени финансиски средства во периодот	-	-	-	-	-	-	
Продадени финансиски средства во периодот	-	-	-	-	-	-	
Издадени финансиски инструменти во периодот	-	-	-	-	-	-	
Платени финансиски инструменти во периодот	-	-	-	-	-	-	
Рекласифицирани финансиски инструменти во/од Ниво 3	-	-	-	-	-	-	
Рекласифицирани во Кредити и побарувања	-	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	
Состојба на 31декември 2012							
Вкупно добивки/(загуби) признаени во Билансот на успех за финансиските средства и обврски кои се чуваат на 31 декември 2012 година							
	-	-	-	-	-	-	

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

31 декември 2012

5. ОБЈЕКТИВНА ВРЕДНОСТ НА ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА И ФИНАНСИСКИ ОБВРСКИ (продолжение)**Б Нивоа на објективна вредност на финансиските средства и обврски, мерени по објективна вредност (продолжение)***а) Парични средства и парични еквиваленти*

Сметководствената вредност на паричните средства и паричните еквиваленти е еднаква на нивната фер вредност со оглед дека истите вклучуваат готовина и ностро сметки кои претставуваат нерестриktivни побарувања по депозити и пласирања во НБРМ и достасуваат на краток рок.

б) Средства за тргување

Фер вредноста утврдена врз основа на пазарната вредноста е еднаква на нивната сметководствена вредност.

в) Депозити на и побарувања од банки

Најголемиот дел од времените депозити ги сочинуваат депозитите преку ноќ. Објективната вредност на депозитите преку ноќ како и на пласманите во банки по видување одговара на нивната сметководствена вредност. Помалиот дел од времените депозити се со фиксна каматна стапка, чија проценетата објективна вредност е утврдена врз база на дисконтиран паричен тек употребувајќи пазарни каматни стапки за слични пласмани.

г) Кредити на и побарувања од други комитенти

Кредитите се прикажани на нето основа, односно намалени за износот на оштетувањето. Најголем дел од кредитите одобрени на комитенти се со променлива каматна стапка (повеќе од 95%). Преостанатиот дел со фиксна каматна стапка се т.н. “teaser loans” за кои Банката изврши нивно сведување по пазарна вредност употребувајќи дисконтиран паричен тек.

д) Вложување во хартии од вредност

Фер вредност на вложувањата во финансиските средства кои се чуваат до доспевање е нивната сметководствена вредност со оглед на тоа што нивната сметководствена вредност е утврдена врз основа на дисконтирани парични текови. Фер вредноста на вложувањата во финансиските средства расположливи за продажба е утврдена врз основа на котиран пазарни цени или пак износите се утврдени врз основа на модели на парични текови. Како резултат на горенаведеното, нивната фер вредност претставува нивната сметководствена вредност.

ѓ) Останати побарувања

Останатите побарувања се приближни на нивната фер вредност со оглед на нивниот краток рок на доспевање.

е) Депозити на банките

Фер вредноста на депозитите по видување и орочените депозити е нивната сметководствена вредност.

ж) Депозити на други комитенти

Објективната вредност на депозитите по видување како и на орочените депозити со варијабилна каматна стапка одговара на нивната сметководствена вредност. Проценетата објективна вредност на депозитите со фиксна каматна стапка е утврдена врз основа на дисконтиран готовински тек употребувајќи каматна стапка на слични депозити со слично доспевање.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

31 декември 2012

5. ОБЈЕКТИВНА ВРЕДНОСТ НА ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА И ФИНАНСИСКИ ОБВРСКИ (продолжение)**Б Нивоа на објективна вредност на финансиските средства и обврски, мерени по објективна вредност (продолжение)**з) *Обврски по кредити (вклучувајќи субординирани обврски)*

Најголем дел од оваа позиција претставува субординираниот долг кој е со варијабилна каматна стапка. Останатиот дел се кредити кои се од специфични извори за кои не може да се утврди пазарна каматна стапка бидејќи не постојат такви слични кредити на пазарот.

с) *Останати обврски*

Останатите обврски се приближни на нивната фер вредност со оглед на нивниот краток рок на доспевање.

6. НЕТО-ПРИХОДИ/(РАСХОДИ) ОД КАМАТА**А. Структура на приходите и расходите од камата според видот на финансиските инструменти**

	Во илјади денари	
	тековна година 2012	претходна година 2011
Приходи од камата		
Парични средства и парични еквиваленти	413.881	353.427
Финансиски средства по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање	-	-
Дериватни средства чувани за управување со ризик	-	-
Кредити на и побарувања од банки	27.431	38.832
Кредити на и побарувања од други коминтенти	3.835.685	3.831.655
Вложувања во хартии од вредност	171.192	106.660
Останати побарувања	3.332	47.212
(Исправка на вредноста на приход од камата, на нето-основа)	(94.424)	(626.335)
Наплатени претходно отпишани камати	277.230	743.501
Вкупно приходи од камата	4.634.327	4.494.952
Расходи за камата		
Финансиски обврски по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање	-	-
Дериватни обврски чувани за управување со ризик	-	-
Депозити на банки	-	4.644
Депозити на други коминтенти	1.954.651	2.175.555
Издадени должнички хартии од вредност	-	-
Обврски по кредити	11.345	9.642
Субординирани обврски	89.653	106.161
Останати обврски	10.840	6.662
Вкупно расходи за камата	2.066.489	2.302.664
Нето-приходи/(расходи) од камата	2.567.838	2.192.288

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

31 декември 2012

6. НЕТО-ПРИХОДИ/(РАСХОДИ) ОД КАМАТА (продолжение)

Б. Секторска анализа на приходите и расходите од камата според секторот

	Во илјади денари	
	тековна година 2012	претходна година 2011
Приходи од камата		
Нефинансиски друштва	1.222.448	1.213.804
Држава	172.772	132.463
Непрофитни институции кои им служат на домаќинствата	1.288	1.388
Банки	27.446	46.183
Останати финансиски друштва (небанкарски)	414.549	368.952
Домаќинства	2.613.018	2.614.996
Нерезиденти	-	-
(Исправка на вредноста на приход од камата, на нето-основа)	(94.424)	(626.335)
Наплатени претходно отпишани камати	277.230	743.501
Вкупно приходи од камата	4.634.327	4.494.952
Расходи за камата		
Нефинансиски друштва	237.707	262.911
Држава	8.406	4.833
Непрофитни институции кои им служат на домаќинствата	11.240	14.549
Банки	13.030	9.921
Останати финансиски друштва (небанкарски)	44.308	51.252
Домаќинства	1.643.513	1.833.544
Нерезиденти	108.285	125.654
Вкупно расходи за камата	2.066.489	2.302.664
Нето-приходи/(расходи) од камата	2.567.838	2.192.288

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

31 декември 2012

7. НЕТО-ПРИХОДИ/(РАСХОДИ) ОД ПРОВИЗИИ И НАДОМЕСТИ

А. Структура на приходите и расходите од провизии и надомести според видот на финансиските активности

	Во илјади денари	
	тековна година 2012	претходна година 2011
Приходи од провизии и надомести		
Кредитирање	116.632	94.581
Платен промет		
во земјата	281.751	267.244
во странство	107.570	112.011
Акредитиви и гаранции	69.599	65.557
Брокерско работење	2.337	3.682
Управување со средства	488	673
Комисиски и доверителски активности	-	-
Издавање хартии од вредност	-	-
Картично работење	370.131	311.960
Работа со депозити	6.144	17.043
Издавање на сефови	6.391	6.650
Наплата на сметки за трети лица	6.979	8.435
Останато	57.750	57.302
Вкупно приходи од провизии и надомести	1.025.772	945.138
Расходи од провизии и надомести		
Кредитирање	-	-
Платен промет		
во земјата	68.726	78.177
во странство	10.990	10.124
Акредитиви и гаранции	-	-
Брокерско работење	-	-
Управување со средства	-	-
Комисиски и доверителски активности	-	-
Издавање на хартии од вредност	-	-
Останато	4.672	2.835
Вкупно расходи од провизии и надомести	84.388	91.136
Нето-приходи/(расходи) од провизии и надомести	941.384	854.002

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

31 декември 2012

7. НЕТО-ПРИХОДИ/(РАСХОДИ) ОД ПРОВИЗИИ И НАДОМЕСТИ

Б. Секторска анализа на приходите и расходите од провизии и надомести

	Во илјади денари	
	тековна година 2012	претходна година 2011
Приходи од провизии и надомести		
Нефинансиски друштва	568.171	549.177
Држава	5.316	1.047
Непрофитни институции кои им служат на домаќинствата	102	168
Банки	18.354	22.793
Останати финансиски друштва (небанкарски)	-	-
Домаќинства	406.707	340.085
Нерезиденти	27.122	31.868
Вкупно приходи од провизии и надомести	1.025.772	945.138
Расходи за провизии и надомести		
Нефинансиски друштва	4.120	1.680
Држава	-	-
Непрофитни институции кои им служат на домаќинствата	-	-
Банки	55.954	65.765
Останати финансиски друштва (небанкарски)	24.314	23.691
Нерезиденти	-	-
Вкупно расходи за провизии и надомести	84.388	91.136
Нето-приходи/(расходи) од провизии и надомести	941.384	854.002

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

31 декември 2012

8. НЕТО-ПРИХОДИ ОД ТРГУВАЊЕ

	Во илјади денари тековна година 2012	претходна година 2011
<i>Средства за тргување</i>		
Добивка/(загуба) од промените на објективната вредност на должничките хартии од вредност, на нето-основа:		
реализирана	62	(145)
нереализирана	(2.798)	(1.748)
Добивка/(загуба) од промените на објективната вредност на сопственичките инструменти, на нето-основа:		
реализирана	-	-
нереализирана	49.460	27.439
Приходи од дивиденда од средствата за тргување	1.185	1.064
Приходи од камата од средствата за тргување	3.568	4.110
<i>Обврски за тргување</i>		
Добивка/(загуба) од промените на објективната вредност на должничките хартии од вредност, на нето-основа:		
реализирана	-	-
нереализирана	-	-
Добивка/(загуба) од промените на објективната вредност на депозитите за тргување, на нето-основа:		
реализирана	-	-
нереализирана	-	-
Добивка/(загуба) од промените на објективната вредност на останатите финансиски обврски за тргување, на нето-основа:		
реализирана	-	-
нереализирана	-	-
Расходи за камата од финансиски обврски чувани за тргување	-	-
Добивка/(загуба) од промените на објективната вредност на дериватите чувани за тргување, на нето-основа:		
реализирана	-	-
нереализирана	-	-
Нето-приходи од тргување	51.477	30.720

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

31 декември 2012

9. НЕТО-ПРИХОДИ ОД ДРУГИ ФИНАНСИСКИ ИНСТРУМЕНТИ ЕВИДЕНТИРАНИ ПО ОБЈЕКТИВНА ВРЕДНОСТ

	Во илјади денари	
	тековна година 2012	претходна година 2011
<i>Финансиски средства по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање</i>		
Добивка/(загуба) од промените на објективната вредност на должничките хартии од вредност, на нето-основа:		
реализирана	-	-
нереализирана	-	-
Добивка/(загуба) од промените на објективната вредност на сопственичките инструменти, на нето-основа:		
реализирана	-	-
нереализирана	-	-
Приходи од дивиденда од финансиски средства по објективна вредност преку билансот на успех	-	-
Добивка/(загуба) од промените на објективната вредност на кредитите и побарувањата по објективна вредност преку билансот на успех, на нето-основа:		
реализирана	-	-
нереализирана	-	-
<i>Финансиски обврски по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање</i>		
Добивка/(загуба) од промените на објективната вредност на должничките хартии од вредност, на нето-основа:		
реализирана	-	-
нереализирана	-	-
Добивка/(загуба) од промените на објективната вредност на депозитите по објективна вредност преку билансот на успех, на нето-основа:		
реализирана	-	-
нереализирана	-	-
Добивка/(загуба) од промените на објективната вредност на обврските по кредити по објективна вредност преку билансот на успех, на нето-основа:		
реализирана	-	-
нереализирана	-	-
Добивка/(загуба) од промените на објективната вредност на останатите финансиски обврски по објективна вредност преку билансот на успех, на нето-основа:		
реализирана	-	-
нереализирана	-	-
<i>Добивка/(загуба) од промените на објективната вредност на дериватите чувани за управување со ризик по објективна вредност преку билансот на успех, на нето-основа:</i>		
реализирана	-	-
нереализирана	-	-
Нето-приходи од други финансиски инструменти евидентирани по објективна вредност	-	-

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

31 декември 2012

10. НЕТО-ПРИХОДИ/(РАСХОДИ) ОД КУРСНИ РАЗЛИКИ

	Во илјади денари тековна година 2012	претходна година 2011
Реализирани приходи/(расходи) од курсните разлики, на нето-основа	125.535	130.679
Нереализирани приходи/(расходи) од курсните разлики, на нето-основа		
курсни разлики на исправката на вредноста на финансиските средства, на нето-основа	(10.904)	2.521
курсни разлики на посебната резерва за вонбилансна изложеност, на нето-основа	-	-
останати курсни разлики, на нето-основа	(8.124)	596
Нето-приходи/(расходи) од курсните разлики	106.507	133.796

11. ОСТАНАТИ ПРИХОДИ ОД ДЕЈНОСТА

	Во илјади денари тековна година 2012	претходна година 2011
Добивка од продажба на средства расположливи за продажба	5.000	-
Дивиденда од сопственичките инструм. распол. за продажба	4.520	3.070
Нето-приходи од вложувањата во подружници и придружени друштва	-	-
Капитална добивка од продажба на:		
недвижности и опрема	2.495	2.619
нематеријални средства	-	-
преземени средства врз основа на ненаплатени побарувања	-	17.461
нетековни средства кои се чуваат за продажба и група за отуѓување	-	-
Приходи од кирии	3.126	2.704
Приходи од добиени судски спорови	10.238	3.908
Наплатени претходно отпишани побарувања	135.425	129.051
Ослободување на посебната резерва и резервирања за:		
вонбилансни кредитни изложености	11.264	-
потенцијални обврски врз основа на судски спорови	1.493	2.920
пензии и други користи на вработените	-	-
преструктурирања	-	-
неповолни договори	-	-
останати резервирања	-	-
Останато:		
управување на сметки за Министерство за Финансии	-	-
порано повлекување на депозити на нерезиденти	32.880	33.592
приходи од посредување при осигурување на хипотеки и залози на движности при одобрување кредити на физички лица	4.773	3.804
други приходи	8.005	14.284
Вкупно останати приходи од дејноста	219.219	213.413

СТОПАНСКА БАНКА АД - СКОПЈЕ

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

31 декември 2012

12. ИСПРАВКА НА ВРЕДНОСТА НА ФИНАНСИСКИТЕ СРЕДСТВА, НА НЕТО-ОСНОВА

Во илјади денари

	Кредити на и побарувања од банки	Кредити на и побарувања од други коминтенти	Вложувања во финансиски-те средства расположливи за продажба	Вложувања во финансиски-те средства кои се чуваат до достасување	Парични средства и парични еквиваленти	Побарувања за провизии и надомести	Останати побарувања	Вкупно
31 декември 2012								
<i>Исправка на вредноста на поединечна основа</i>								
Дополнителна исправка на вредноста	368	1.350.226	-	-	1.231	10.436	16.012	1.378.273
(Ослободување на исправката на вредноста)	(175)	(304.596)	-	-	-	(220)	(5.768)	(310.759)
	<u>193</u>	<u>1.045.630</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>1.231</u>	<u>10.216</u>	<u>10.244</u>	<u>1.067.514</u>
<i>Исправка на вредноста на групна основа</i>								
Дополнителна исправка на вредноста	-	18.370	-	-	-	-	-	18.370
(Ослободување на исправката на вредноста)	-	(46.798)	-	-	-	-	-	(46.798)
	<u>-</u>	<u>(28.428)</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>(28.428)</u>
Вкупна исправка на вредноста на финансиските средства, на нето-основа	<u>193</u>	<u>1.017.202</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>1.231</u>	<u>10.216</u>	<u>10.244</u>	<u>1.039.086</u>
31 декември 2011								
<i>Исправка на вредноста на поединечна основа</i>								
Дополнителна исправка на вредноста	-	1.176.988	2.186	-	26.046	26.720	10.891	1.242.831
(Ослободување на исправката на вредноста)	-	(462.350)	-	-	-	(17.754)	(7.170)	(487.274)
	<u>-</u>	<u>714.638</u>	<u>2.186</u>	<u>-</u>	<u>26.046</u>	<u>8.966</u>	<u>3.721</u>	<u>755.557</u>
<i>Исправка на вредноста на групна основа</i>								
Дополнителна исправка на вредноста	-	23.080	-	-	-	-	-	23.080
(Ослободување на исправката на вредноста)	-	(35.106)	-	-	-	-	-	(35.106)
	<u>-</u>	<u>(12.026)</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>(12.026)</u>
Вкупна исправка на вредноста на финансиските средства, на нето-основа	<u>-</u>	<u>702.612</u>	<u>2.186</u>	<u>-</u>	<u>26.046</u>	<u>8.966</u>	<u>3.721</u>	<u>743.531</u>

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

31 декември 2012

13. ЗАГУБА ПОРАДИ ОШТЕТУВАЊЕ НА НЕФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА, НА НЕТО-ОСНОВА

Во илјади денари						
	Недвижно-сти и опрема	Нематери-јални средства	Преземени средства врз основа на ненаплатени побарувања	Нетековни средства кои се чуваат за продажба и група за отуѓување	Останати нефинансиски средства	Вкупно
31 декември 2012						
Дополнителна загуба поради оштетување	-	-	74.051	-	-	74.051
(Ослободување на загубата поради оштетување)	-	-	-	-	-	-
Вкупно загуба поради оштетување на нефинансиските средства, на нето-основа	-	-	74.051	-	-	74.051
31 декември 2011						
Дополнителна загуба поради оштетување	-	-	6.100	-	-	6.100
(Ослободување на загубата поради оштетување)	-	-	-	-	-	-
Вкупно загуба поради оштетување на нефинансиските средства, на нето-основа	-	-	6.100	-	-	6.100

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

31 декември 2012

14. ТРОШОЦИ ЗА ВРАБОТЕНИТЕ

	Во илјади денари тековна година 2012	претходна година 2011
Краткорочни користи за вработените		
Плати	443.952	456.385
Задолжителни придонеси за социјално и здравствено осигурување	210.797	208.065
Краткорочни платени отсуства	-	-
Трошоци за привремено вработување	13.244	5.041
Удел во добивката и награди	-	-
Немонетарни користи	-	-
Останати користи на вработените	46.608	44.136
	<u>714.601</u>	<u>713.627</u>
Користи по престанокот на вработувањето		
Придонеси кон пензиските планови за дефинирани придонеси	-	-
Користи при пензионирањето	-	-
Зголемување на обврската за пензиски планови за дефинирани користи	-	-
Зголемување на обврската за други долгорочни користи	-	-
Други користи при престанок на вработувањето	-	-
	<u>-</u>	<u>-</u>
Користи поради престанок на вработувањето	167	17.575
Плаќања на вработените врз основа на акции, подмирани со сопственички инструменти	-	-
Плаќања на вработените врз основа на акции, подмирани со парични средства	-	-
Останато	-	-
	<u>-</u>	<u>17.575</u>
Вкупно трошоци за вработените	<u>714.768</u>	<u>731.202</u>

Резервирањата за пензиски и други користи за вработените, на нето основа во износ од 2.363 илјади денари (2011: 2.452 илјади денари) се прикажани во Белешка 38.

	тековна година 2012	претходна година 2011
Просечен број на вработени за периодот	1.021	1.048
Број на постојано вработени на крај на годината	1.024	1.021
Број на привремено вработени на крај на годината	-	7

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

31 декември 2012

15. АМОРТИЗАЦИЈА

	Во илјади денари	
	тековна година 2012	претходна година 2011
Амортизација на нематеријални средства		
Интерно развиен софтвер	-	-
Купен софтвер од надворешни добавувачи	40.435	38.661
Други интерно развиени нематеријални средства	-	-
Други нематеријални средства	-	-
Вложувања во нематеријални средства земени под закуп	-	-
	<u>40.435</u>	<u>38.661</u>
Амортизација на материјални средства		
Градежни објекти	29.502	27.968
Транспортни средства	1.245	1.376
Мебел и канцелариска опрема	75.373	97.403
Останата опрема	3.322	2.170
Други ставки на недвижностите и опремата	1.444	1.444
Вложувања во недвижностите и опремата земени под закуп	17.078	18.840
	<u>127.964</u>	<u>149.201</u>
Вкупно амортизација	<u>168.399</u>	<u>187.862</u>

16. ОСТАНАТИ РАСХОДИ ОД ДЕЈНОСТА

	Во илјади денари	
	тековна година 2012	претходна година 2011
Загуба од продажбата на сред. расположливи за продажба	-	-
Трошоци за лиценцирање на софтверот	-	-
Премии за осигурување на депозитите	324.922	305.320
Премии за осигурување на имотот и на вработените	16.680	16.913
Материјали и услуги	539.529	538.630
Административни и трошоци за маркетинг	103.472	96.595
Останати даноци и придонеси	3.196	3.142
Трошоци за кирии	61.913	62.161
Трошоци за судски спорови	10.224	12.872
Посебна резерва за вонбилансна изложеност, на нето-основа	-	6.578
Резервирања за пензиските и за другите користи за вработените, на нето-основа	2.363	2.452
Резервирања за потенцијалните обврски врз основа на судски спорови, на нето-основа	-	-
Други резервирања на нето-основа	-	-
Загуба од продажбата на:		
недвижности и опрема	-	4.717
нематеријални средства	-	-
преземени средства врз основа на ненаплатени побарувања	-	-
нетековни средства кои се чуваат за продажба и група за отуѓување	-	-
Останато:		
трошоци за службени патувања	7.378	6.414
останати трошоци	20.643	52.416
Вкупно останати расходи од дејноста	<u>1.090.320</u>	<u>1.108.210</u>

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

31 декември 2012

17. ДАНОК НА ДОБИВКА

А. Расходи/(приходи) за тековен и одложен данок

	Во илјади денари тековна година 2012	претходна година 2011
Тековен данок на добивка		
Расход/(приход) за тековниот данок на добивка за годината	4.322	2.065
Корекции за претходни години	-	-
Користи од претходно непризнаени даночни загуби, даночни кредити или привремени разлики од претходни години	-	-
Промени во сметководствени политики и грешки	-	-
Останато	-	-
	<u>4.322</u>	<u>2.065</u>
Одложен данок на добивка		
Одложен данок од добивка кој произлегува од привремени разлики за годината	-	-
Признавање на претходно непризнаени даночни загуби	-	-
Промени во даночната стапка	-	-
Воведување нови даноци	-	-
Користи од претходно непризнаени даночни загуби, даночни кредити или привремени разлики од претходни години	-	-
Останато	-	15.504
	<u>-</u>	<u>15.504</u>
Вкупно расходи/(поврат) на данокот на добивка	<u>4.322</u>	<u>17.569</u>

	Во илјади денари тековна година 2012	претходна година 2011
Тековен данок на добивка		
Признаен во билансот на успех	4.322	2.065
Признаен во капиталот и резервите	-	-
	<u>4.322</u>	<u>2.065</u>
Одложен данок на добивка		
Признаен во билансот на успех	-	15.504
Признаен во капиталот и резервите	-	-
	<u>-</u>	<u>15.504</u>
Вкупно расходи/(поврат) на данокот на добивка	<u>4.322</u>	<u>17.569</u>

Согласно измените на Законот за данокот на добивка кои се применуваат за фискалната 2012 година, остварената добивка, по оданочувањето на одредени трошоци кои не се даночно признати, не се оданочува во целост доколку истата не е наменета за исплата на дивиденди и други распределби од добивката, било да се во паричен или непаричен облик, кои се оданочуваат во моментот на нивната исплата.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

31 декември 2012

17. ДАНОК НА ДОБИВКА (продолжение)

А. Расходи/(приходи) за тековен и одложен данок (продолжение)

За фискалната 2012 и 2011 година, Банката го искористи правото на целосно ослободување од плаќање на данок на добивка по основ на нераспределената добивка остварена за тековната година.

Б. Усогласувањето помеѓу просечната ефективна даночна стапка и применливата даночна стапка

	во%	во илјади денари	во%	во илјади денари
	тековна година 2012	тековна година 2012	претходна година 2011	претходна година 2011
Добивка/(загуба) пред оданочувањето	100,00	799.801	100,00	647.314
Данок на добивка согласно со применливата даночна стапка	10,00	79.980	10,00	64.731
Ефект од различни даночни стапки во други земји	-	-	-	-
Корекции за претходни години и промени во даночната стапка	-	-	-	-
Оданочен приход во странство	-	-	-	-
Расходи непризнаени за даночни цели	0,65	5.211	1,11	7.167
Даночно ослободени приходи	-	-	-	-
Даночни ослободувања непризнаени во билансот на успех	-	-	-	-
Признавање на претходно непризнаени даночни загуби	-	-	-	-
Користи од претходно непризнаени даночни загуби, даночни кредити или привремени разлики од претходни години	-	-	(0,79)	(5.102)
Промени на одложениот данок	-	-	2,40	15.504
Останато	(10,11)	(80.869)	(10,00)	(64.731)
Вкупно расходи/(поврат) на данокот на добивка		4.322		17.569
Просечна ефективна даночна стапка	0,54		2,71	

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2012

17. ДАНОК НА ДОБИВКА (продолжение)

В Данок на добивка од останати добивки/(загуби) во периодот кои не се прикажуваат во Билансот на успех

	Во илјади денари					
	Тековна година 2012			Претходна година 2011		
	Пред оданочување	Расход/поврат на данок на добивка	Намалено за данок на добивка	Пред оданочување	Расход/поврат на данок на добивка	Намалено за данок на добивка
Ревалоризациска резерва за средства расположиви за продажба	-	-	-	-	-	-
Резерва за инструменти за заштита од ризикот од паричните текови	-	-	-	-	-	-
Резерва за инструменти за заштита од ризикот од нето вложувања во странско работење	-	-	-	-	-	-
Резерва од курсни разлики од вложување во странско работење	-	-	-	-	-	-
Удел во останатите добивки/(загуби) од придружените друштва кои не се прикажуваат во Билансот на успех	-	-	-	-	-	-
Останати добивки/(загуби) кои не се прикажуваат во Билансот на успех	-	-	-	-	-	-
Вкупно останати добивки/(загуби) во периодот кои не се прикажуваат во Билансот на успех	-	-	-	-	-	-

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

31 декември 2012

18. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ

	Во илјади денари	
	тековна година 2012	претходна година 2011
Парични средства во благајна	1.108.956	1.350.340
Сметки и депозити во НБРМ, освен задолжителни депозити во странска валута	4.691.236	4.247.173
Тековни сметки и трансакциски депозити кај странски банки	1.635.732	518.404
Тековни сметки и трансакциски депозити кај домашни банки	1.047	1.892
Благајнички записи со кои може да се тргува на секундарниот пазар	8.106.267	6.937.341
Државни записи со кои може да се тргува на секундарниот пазар	4.323.977	1.849.883
Орочени депозити со период на достасување до три месеци	1.361.048	3.900.472
Останати краткорочни високоликвидни средства	266	392
Побарувања врз основа на камати	2.354	6.990
(Исправка на вредноста)	(1.231)	(26.046)
Вклучено во паричните средства и паричните еквиваленти за потребите на Извештајот за паричниот тек	21.229.652	18.786.841
Задолжителни депозити во странска валута	2.676.801	2.876.367
Ограничени депозити	30.977	6.608
(Исправка на вредноста)	-	-
Вкупно	23.937.430	21.669.816

	Во илјади денари	
	тековна година 2012	претходна година 2011
Движење на исправката на вредноста		
Состојба на 1 јануари	26.046	-
Исправка на вредноста за годината		
дополнителна исправка на вредноста	1.231	26.046
(ослободување на исправката на вредноста)	-	-
Ефект од курсни разлики	-	-
(Отпишани побарувања)	(26.046)	-
Состојба на 31 декември	1.231	26.046

Нивото на задолжителните депозити во странска валута во износ од 2.676.801 илјади денари (2011: 2.876.367 илјади денари) го претставуваат пропишаниот износ на депозити кои се издвоени во согласност со Одлуката за задолжителни резерви кај НБРМ. Задолжителните резерви во странска валута се пресметуваат врз основа на просечниот износ на депозитите во странска валута во текот на еден календарски месец. На задолжителната резерва во странска валута се пресметува камата во висина од 0,1% на годишно ниво (2011: 0,1% на годишно ниво)

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

31 декември 2012

18. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ (продолжение)

Сметките и депозитите во НБРМ, освен задолжителни депозити во странска валута во износ од 4.691.236 илјади денари (2011: 4.247.173 илјади денари) претставуваат задолжителна резерва во денари. На задолжителната резерва во денари се пресметува камата во висина од 1% на годишно ниво (2011: 2% на годишно ниво).

Благајничките записи со кои може да се тргува на секундарниот пазар во износ од 8.106.267 илјади денари (2011: 6.937.341 илјади денари) се набавени од НБРМ и имаат период на доспевање до 28 дена. Каматните стапки за овие записи се 3,75 % (2011: 4,00%) годишно.

Државните записи со кои може да се тргува на секундарниот пазар во износ од 4.323.977 илјади денари (2011: 1.849.883 илјади денари) се набавени од Министерството за Финансии на Република Македонија и достасуваат во наредните три месеци. Во зависност од доспевањето, каматните стапки се движат од 4,00% до 4,20% (2011: од 4,20% до 4,30%) годишно.

19. СРЕДСТВА ЗА ТРГУВАЊЕ

А Структура на средствата за тргување според видот на финансискиот инструмент

	Во илјади денари	
	тековна година 2012	претходна година 2011
Хартии од вредност за тргување		
<i>Должнички хартии од вредност за тргување</i>		
Благајнички записи за тргување	-	-
Државни записи за тргување	-	-
Останати инструменти на пазарот на пари	-	-
Обврзници издадени од државата	23.161	31.473
Корпоративни обврзници	-	-
Останати должнички инструменти	-	-
	<u>23.161</u>	<u>31.473</u>
Котирани	23.161	31.473
Некотирани	-	-
<i>Сопственички инструменти за тргување</i>		
Сопственички инструменти издадени од банки	157.890	110.355
Останати сопственички инструменти	-	-
	<u>157.890</u>	<u>110.355</u>
Котирани	157.890	110.355
Некотирани	-	-
Деривати за тргување	-	-
Договори зависни од промената на каматната стапка	-	-
Договори зависни од промената на курсот	-	-
Договори зависни од промената на цената на хартиите од вредност	-	-
Други договори кои ги исполнуваат критериумите на МСС 39	-	-
	<u>-</u>	<u>-</u>
Вкупно средства за тргување	<u>181.051</u>	<u>141.828</u>

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2012

19. СРЕДСТВА ЗА ТРГУВАЊЕ (продолжение)

Б Прекласифицирани средства за тргување

Б.1 Состојба на прекласифицираните средства за тргување

	Во илјади денари				
	Прекласифициран износ (на датумот на прекласификација)	Тековна година 2012 Сметководс твена вредност на 31.12.2012	Објективна вредност на 31.12.2012	Претходна година 2011 Сметководс твена вредност на 31.12.2012	Објективна вредност на 31.12.2012
Средства за тргување прекласифицирани во 2012 (тековна година) во:					
- финансиски средства расположиви за продажба	-	-	-	-	-
- кредити и побарувања од банки	-	-	-	-	-
- кредити и побарувања од други комитенти	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-
Средства за тргување прекласифицирани во 2011 (претходна година) во:					
- финансиски средства расположиви за продажба	-	-	-	-	-
- кредити и побарувања од банки	-	-	-	-	-
- кредити и побарувања од други комитенти	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-

Банката тргува со средствата за тргување со цел генерирање на добивка од краткорочните флукуации на берзанската цена на овие средства. Банката нема значајно влијание врз банките во кои има сопственички инструменти за тргување со оглед на незначајниот процент на сопственост во основниот капитал на овие банки.

СТОПАНСКА БАНКА АД - СКОПЈЕ

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ 31 декември 2012

19. СРЕДСТВА ЗА ТРГУВАЊЕ (продолжение)

Б Прекласифицирани средства за тргување (продолжение)

Б.2 Добивки и загуби од прекласифицираните средства за тргување

	Прекласифицирани во текот на 2012 (тековна година)		Во илјади денари Прекласифицирани во текот на 2011 (претходна година)			
	Биланс на успех 2012 (тековна година)	Останати добивки/(загуби) 2012 (тековна година)	Биланс на успех 2012 (тековна година)	Останати добивки/(загуби) 2012 (тековна година)	Биланс на успех 2012 (тековна година)	Останати добивки/(загуби) 2012 (тековна година)
Период пред прекласификација						
Средства за тргување прекласифицирани во финансиски средства расположиви за продажба						
- нето приходи од тргување	-	-	-	-	-	-
Средства за тргување прекласифицирани во кредити и побарувања од банки	-	-	-	-	-	-
- нето приходи од тргување	-	-	-	-	-	-
Средства за тргување прекласифицирани во кредити и побарувања од други комитенти	-	-	-	-	-	-
- нето приходи од тргување	-	-	-	-	-	-
Период по прекласификација						
Средства за тргување прекласифицирани во финансиски средства расположиви за продажба						
- приходи од камата	-	-	-	-	-	-
- исправка на вредноста на финансиските средства на нето основа	-	-	-	-	-	-
- промени во објективната вредност на нето основа	-	-	-	-	-	-
Средства за тргување прекласифицирани во кредити и побарувања од банки						
- приходи од камата	-	-	-	-	-	-
- исправка на вредноста на финансиските средства на нето основа	-	-	-	-	-	-
Средства за тргување прекласифицирани во кредити и побарувања од други комитенти						
- приходи од камата	-	-	-	-	-	-
- исправка на вредноста на финансиските средства на нето основа	-	-	-	-	-	-

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

31 декември 2012

19. СРЕДСТВА ЗА ТРГУВАЊЕ (продолжение)

Б Прекласифицирани средства за тргување (продолжение)

Б.3 Добивки или загуби кои би биле признани во Билансот на успех доколку средствата не биле прекласифицирани

	Прекласифицирани во текот на 2012 (тековна година)	Во илјади денари	
		Прекласифицирани во текот на 2011 (претходна година)	
	Биланс на успех 2012 (тековна година)	Биланс на успех 2012 (тековна година)	Биланс на успех 2011 (претходна година)
Средства за тргување прекласифицирани во финансиски средства расположиви за продажба			
- нето приходи од тргување	-	-	-
Средства за тргување прекласифицирани во кредити и побарувања од банки			
- нето приходи од тргување	-	-	-
Средства за тргување прекласифицирани во кредити и побарувања од други комитенти			
- нето приходи од тргување	-	-	-

20. ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА ПО ОБЈЕКТИВНА ВРЕДНОСТ ПРЕКУ БИЛАНСОТ НА УСПЕХ ОПРЕДЕЛЕНИ КАКО ТАКВИ ПРИ ПОЧЕТНОТО ПРИЗНАВАЊЕ

	Во илјади денари	
	тековна година 2012	претходна година 2011
<i>Должнички хартии од вредност</i>		
Благајнички записи	-	-
Државни записи	-	-
Останати инструменти на пазарот на пари	-	-
Обврзници издадени од државата	-	-
Корпоративни обврзници	-	-
Останати должнички инструменти	-	-
	-	-
<i>Котирани</i>	-	-
<i>Некотирани</i>	-	-
<i>Сопственички инструменти</i>		
Сопственички инструменти издадени од банки	-	-
Останати сопственички инструменти	-	-
	-	-
<i>Котирани</i>	-	-
<i>Некотирани</i>	-	-
Кредити на и побарувања од банки	-	-
Кредити на и побарувања од други комитенти	-	-
Вкупно финансиски средства по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање	-	-

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

31 декември 2012

21. ДЕРИВАТНИ СРЕДСТВА И ОБВРСКИ ЧУВАНИ ЗА УПРАВУВАЊЕ СО РИЗИК

		во илјади денари	
		тековна година 2012	претходна година 2011
		дериватни средства	(дериватни обврски)
		дериватни средства	(дериватни обврски)
A.	Деривати за заштита од ризик/Деривати чувани за управување со ризик		
A.1	според видот на променливата		
	Деривати чувани за управување со ризик		
	Договори зависни од промената на каматната стапка	-	-
	Договори зависни од промената на курсот	-	-
	Договори зависни од промената на цената на хартиите од вредност	-	-
	Други договори кои ги исполнуваат критериумите на МСС 39	-	-
	Вкупно деривати чувани за управување со ризик	-	-
A.2	според видот на заштита од ризик		
	Заштита од ризикот од објективна вредност	-	-
	Заштита од ризикот од паричните текови	-	-
	Заштита од ризикот од нето-вложување во странско работење	-	-
	Вкупно деривати чувани за управување со ризик	-	-
B	Вградени деривати		
	Договори зависни од промената на каматната стапка	-	-
	Договори зависни од промената на курсот	-	-
	Договори зависни од промената на цената на хартиите од вредност	-	-
	Други договори кои ги исполнуваат критериумите на МСС 39	-	-
	Вкупно вградени деривати	-	-
	Вкупно деривати чувани за управување со ризик	-	-

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

31 декември 2012

22. КРЕДИТИ И ПОБАРУВАЊА

22.1 КРЕДИТИ НА И ПОБАРУВАЊА ОД БАНКИ

	тековна година 2012		Во илјади денари претходна година 2011	
	кратко- рочни	долго- рочни	кратко- рочни	долго- рочни
Кредити на банки				
домашни банки	205	-	205	-
странски банки	82.374	-	82.603	-
Орочени депозити, со период на достасување над три месеци				
домашни банки	-	-	-	-
странски банки	140.718	-	-	-
Репо				
домашни банки	-	-	-	-
странски банки	-	-	-	-
Останати побарувања				
домашни банки	-	-	-	-
странски банки	-	96.215	-	63.575
Побарувања врз основа на камати	302	-	609	-
Тековна достасаност	-	-	-	-
Вкупно кредити на и побарувања од банки пред исправката на вредност	223.599	96.215	83.417	63.575
(Исправка на вредноста)	(23.519)	-	(23.712)	-
Вкупно кредити на и побарувања од банки намалени за исправката на вредност	200.080	96.215	59.705	63.575

	Во илјади денари	
	тековна година 2012	претходна година 2011
Движење на исправката на вредноста		
Состојба на 1 јануари	23.712	23.805
Исправка на вредноста за годината		
дополнителна исправка на вредноста	368	-
(ослободување на исправката на вредноста)	(175)	-
Ефект од курсни разлики	-	-
(Отпишани побарувања)	(386)	(93)
Состојба на 31 декември	23.519	23.712

Дел од кредитите на странски банки во износ од 73.548 илјади денари (2011: 73.269 илјади денари) се ограничени и претставуваат средства во банки во Република Србија, за кои е отворена стечајна постапка во јануари 2002 година (Белешка 34.1).

Во останатите побарувања од странски банки се вклучени ограничени сметки во износ од 96.215 илјади денари (2011: 63.575 илјади денари), кои претставуваат депозити во Barclays' Bank, Лондон, Велика Британија, како обезбедување за трансакции со VISA кредитни картички. Овие средства не се на располагање во секојдневното работење на Банката.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

31 декември 2012

22. КРЕДИТИ И ПОБАРУВАЊА (продолжение)

22.2 КРЕДИТИ НА И ПОБАРУВАЊА ОД ДРУГИ КОМИНТЕНТИ

А. Структура на кредитите на и побарувањата од други комитенти според видот на должникот

	тековна година 2012		Во илјади денари претходна година 2011	
	кратко- рочни	долго- рочни	кратко- рочни	долго- рочни
Нефинансиски друштва				
побарувања по главница	10.374.158	10.364.640	9.049.266	10.901.365
побарувања врз основа на камати	86.689	-	95.227	-
Држава				
побарувања по главница	4.780	501	7.618	6.236
побарувања врз основа на камати	92	-	78	-
Непрофитни институции кои им служат на домаќинствата				
побарувања по главница	1.741	11.693	442	12.713
побарувања врз основа на камати	66	-	93	-
Финансиски друштва, освен банки				
побарувања по главница	-	-	-	-
побарувања врз основа на камати	-	-	-	-
Домаќинства				
побарувања по главница				
станбени кредити	215.345	7.470.474	175.722	7.075.181
потрошувачки кредити	828.449	9.694.814	692.835	8.635.401
автомобилски кредити	72.888	801.257	78.810	1.207.996
хипотекарни кредити	-	-	-	-
кредитни картички	836.563	8.137.334	821.971	8.175.053
други кредити	135.280	1.463.762	139.230	1.325.890
побарувања врз основа на камати	113.265	-	90.674	-
Нерезиденти, освен банки				
побарувања по главница	1	-	19	-
побарувања врз основа на камати	-	-	-	-
Тековна достасаност	5.329.411	(5.329.411)	5.147.501	(5.147.501)
Вкупно кредити на и побарувања од други коминтенти пред исправката на вредност	17.998.728	32.615.064	16.299.486	32.192.334
(Исправка на вредноста)	(136.909)	(4.879.037)	(133.400)	(4.132.750)
Вкупно кредити на и побарувања од други коминтенти намалени за исправката на вредност	17.861.819	27.736.027	16.166.086	28.059.584

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

31 декември 2012

22. КРЕДИТИ И ПОБАРУВАЊА (продолжение)

22.2 КРЕДИТИ НА И ПОБАРУВАЊА ОД ДРУГИ КОМИНТЕНТИ (продолжение)

А. Структура на кредитите на и побарувањата од други комитенти според видот на должникот (продолжение)

	Во илјади денари	
	тековна година 2012	претходна година 2011
Движење на исправката на вредноста на поединечна основа		
Состојба на 1 јануари	4.135.388	3.908.870
Исправка на вредноста за годината		
дополнителна исправка на вредноста	1.350.226	1.176.988
(ослободување на исправката на вредноста)	(304.596)	(462.350)
Ефект од курсни разлики	-	-
(Отпишани побарувања)	(267.406)	(488.120)
Состојба на 31 декември	4.913.612	4.135.388
Движење на исправката на вредноста на групна основа		
Состојба на 1 јануари	130.762	142.788
Исправка на вредноста за годината		
дополнителна исправка на вредноста	18.370	23.080
(ослободување на исправката на вредноста)	(46.798)	(35.106)
Ефект од курсни разлики	-	-
(Отпишани побарувања)	-	-
Состојба на 31 декември	102.334	130.762
Вкупно исправка на вредноста на кредитите на и побарувањата од други комитенти	5.015.946	4.266.150

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

31 декември 2012

22. КРЕДИТИ И ПОБАРУВАЊА (продолжение)

22.2 КРЕДИТИ НА И ПОБАРУВАЊА ОД ДРУГИ КОМИТЕНТИ (продолжение)

Б. Структура на кредитите на и побарувањата од други комитенти според видот на обезбедувањето

	Во илјади денари	
	тековна година 2012	претходна година 2011
<i>(сегашна сметководствена вредност на кредитите и побарувањата)</i>		
Првокласни инструменти на обезбедување		
парични депозити (во депо и/или ограничени на сметки во банката)	997.396	644.822
државни хартии од вредност	3.449	3.179
државни безусловни гаранции	1.784.650	1.362.359
банкарски гаранции	162.723	143.126
Гаранции од друштва за осигурување и полиси за осигурување	-	-
Корпоративни гаранции (освен банкарски и од друштвата за осигурување)	281.299	511.850
Гаранции од физички лица	-	-
Залог на недвижен имот		
имот за сопствена употреба (станови, куќи)	10.758.104	10.507.558
имот за вршење дејност	8.511.339	9.509.291
Залог на подвижен имот	2.367.198	2.349.684
Останати видови обезбедување	1.086.837	1.682.456
Необезбедени	19.644.851	17.511.345
Вкупно кредити на и побарувања од други комитенти намалени за исправката на вредноста	45.597.846	44.225.670

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ**31 декември 2012****22. КРЕДИТИ И ПОБАРУВАЊА (продолжение)****22.2 КРЕДИТИ НА И ПОБАРУВАЊА ОД ДРУГИ КОМИНТЕНТИ (продолжение)****Ризици и неизвесности**

Раководството на Банката евидентираше резервации за загуби поради оштетување за сите познати и предвидливи ризици на датумот на финансиските извештаи. Портфолиото на Банката содржи одреден број на должници чија можност за отплата на долговите беше под влијание на економските случувања во Република Македонија. Портфолиото исто така содржи одреден број на должници кои се вклучени во процесот на реструктурирање и за кои се очекува да резултираат во делумна или целосна наплата на побарувањата на Банката. Побарувањата од овие должници беа класифицирани врз основа на последните расположливи информации и очекувања за ефектите од процесот на реструктурирање.

Банката продолжува да ги обезбедува побарувањата првенствено со недвижен имот, индустриско земјиште, градежни објекти и опрема, а во случај на банкарски услуги на мало обезбедувањето на кредитите е во зависност од видот на производот. Во зависност од класификацијата на кредитите, раководството вложува максимални напори за навремена реализација на средствата за обезбедување. Во случај истото да се покаже како неуспешно, во иднина ќе биде неопходно да биде извршена дополнителна резервација за загуби поради оштетување.

Работењето на Банката може да биде под влијание на финансиските трендови во случај да дојде до влошување на вкупното глобално и локално економско опкружување. Во текот на 2012 и 2011 година, кога глобалната финансиска криза почна позасилено да се чувствува во домашната економија, Банката не се соочи со било какви проблеми на ликвидност, со оглед дека претходно превзеде мерки на зајакнување на нејзината капитална основа преку задржување на добивката.

Раководството на Банката реагира соодветно на било какви промени на пазарот и економијата во целина. Некои од превземените мерки се: ограничување на долгорочното кредитирање споредено со краткорочното кредитирање, развивање на нови кредитни производи со повисоки каматни маржи, зајакнување на процесот на мониторинг на големите коминтенти и индустриски гранки спрема кои Банката е најмногу изложена, обезбедување на соодветна рамнотежа помеѓу активните и пасивните каматни стапки, преоценување на односите со соодветните банки и други учесници на локалниот финансиски пазар, каде што е возможно зголемување на лимитите на обезбедување. Сето горенаведено е фокусирано со цел да ја заштити и развие тековната и идната база на коминтенти кредитокорисници/депоненти во правец на остварување на целите на Банката за 2012 и понатаму.

Тековно, влијанието на неповолните економски трендови на глобално ниво и во земјата има ограничено влијание на работењето на Банката; меѓутоа, идниот неповолен развој во извесни индустриски гранки може да има влијание на способноста на коминтентите за отплата на нивните долгови, кое пак може да има последователно влијание на нивото на исправката на вредноста на кредитите. Врз основа на горенаведеното, било каква дополнителна исправка, доколку постои, не може да се утврди во овој момент со разумна точност.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

31 декември 2012

23. ВЛОЖУВАЊА ВО ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ

23.1 ВЛОЖУВАЊА ВО ФИНАНСИСКИТЕ СРЕДСТВА РАСПОЛОЖЛИВИ ЗА ПРОДАЖБА

А. Структура на вложувањата во финансиски средства расположиви за продажба според видот на финансискиот инструмент

	Во илјади денари	
	тековна година 2012	претходна година 2011
<i>Должнички хартии од вредност</i>		
Благајнички записи	-	-
Државни записи	2.049.620	-
Останати инструменти на пазарот на пари	-	-
Обврзници издадени од страна на државата	51.307	-
Корпоративни обврзници	-	-
Останати должнички инструменти	-	-
	<u>2.100.927</u>	<u>-</u>
Котирани	-	-
Некотирани	2.100.927	-
<i>Сопственички инструменти</i>		
Сопственички инструменти издадени од банки	3.476	3.476
Останати сопственички инструменти	372.226	384.773
	<u>375.702</u>	<u>388.249</u>
Котирани	67.934	57.973
Некотирани	307.768	330.276
Вкупно вложувања во финансиските инструменти расположиви за продажба пред исправката на вредноста	2.476.629	388.249
(Исправка на вредноста)	<u>(283.361)</u>	<u>(294.265)</u>
Вкупно вложувања финансиските инструменти расположиви за продажба намалени за исправката на вредноста	<u>2.193.268</u>	<u>93.984</u>
	Во илјади денари	
	тековна година 2012	претходна година 2011
Движење на исправката на вредноста		
Состојба на 1 јануари	294.265	289.558
Исправка на вредноста за годината:		
дополнителна исправка на вредноста	-	2.186
(ослободување на исправката на вредноста)	-	-
Ефект од курсни разлики	(10.904)	2.521
(Отпишани побарувања)	-	-
	<u>-</u>	<u>-</u>
Состојба на 31 декември	<u>283.361</u>	<u>294.265</u>

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

31 декември 2012

23. ВЛОЖУВАЊА ВО ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ (продолжение)

23.1 ВЛОЖУВАЊА ВО ФИНАНСИСКИТЕ СРЕДСТВА РАСПОЛОЖЛИВИ ЗА ПРОДАЖБА (продолжение)

Б. Прекласифицирани финансиски средства расположиви за продажба

Б.1 Состојба на прекласифицираните средства расположиви за продажба

	Во илјади денари				
	Прекласифициран износ (на датумот на прекласификација)	Тековна година 2012 Сметководска вредност на 31.12.2012	Објективна вредност на 31.12.2012	Претходна година 2011 Сметководска вредност на 31.12.2012	Објективна вредност на 31.12.2012
Средства расположиви за продажба прекласифицирани во 2012 (тековна година) во:					
- кредити и побарувања од банки	-	-	-	-	-
- кредити и побарувања од други комитенти	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-
Средства расположиви за продажба прекласифицирани во 2011 (претходна година) во:					
- кредити и побарувања од банки	-	-	-	-	-
- кредити и побарувања од други комитенти	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-

Б.2 Добивки и загуби од прекласифицираните средства расположиви за продажба

	Во илјади денари			
	Биланс на успех 2012	Останати добивки/(зауби) 2012	Биланс на успех 2012	Останати добивки/(зауби) 2012
Период пред прекласификација				
Средства расположиви за продажба прекласифицирани во кредити и побарувања од банки				
- приходи од камата	-	-	-	-
- исправка на вредноста на финансиските средства на нето основа	-	-	-	-
- промена во објективната вредност на нето основа	-	-	-	-
Средства расположиви за продажба прекласифицирани во кредити и побарувања од други комитенти				
- приходи од камата	-	-	-	-
- исправка на вредноста на финансиските средства на нето основа	-	-	-	-
- промена во објективната вредност на нето основа	-	-	-	-
Период по прекласификација				
Средства расположиви за продажба прекласифицирани во кредити и побарувања од банки				
- приходи од камата	-	-	-	-
- исправка на вредноста на финансиските средства на нето основа	-	-	-	-
- износ раскнижен од Ревалоризациски резерви	-	-	-	-
Средства расположиви за продажба прекласифицирани во кредити и побарувања од други комитенти				
- приходи од камата	-	-	-	-
- исправка на вредноста на финансиските средства на нето основа	-	-	-	-
- износ раскнижен од Ревалоризациски резерви	-	-	-	-

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

31 декември 2012

23. ВЛОЖУВАЊА ВО ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ (продолжение)

23.1 ВЛОЖУВАЊА ВО ФИНАНСИСКИТЕ СРЕДСТВА РАСПОЛОЖЛИВИ ЗА ПРОДАЖБА (продолжение)

Б. Прекласифицирани финансиски средства расположиви за продажба (продолжение)

Б.3 Добивки или загуби кои би биле признаени доколку средствата не биле прекласифицирани

	Во илјади денари			
	Биланс на успех 2012 (тековна година)	Останати добивки/(за губи) 2012	Биланс на успех 2011 (претходна година)	Останати добивки/(за губи) 2011
Средства расположиви за продажба прекласифицирани во кредити и побарувања од банки				
- приходи од камата	-	-	-	-
- исправка на вредноста на финансиските средства на нето основа	-	-	-	-
- промена во објективната вредност на нето основа	-	-	-	-
Средства расположиви за продажба прекласифицирани во кредити и побарувања од други комитенти				
- приходи од камата	-	-	-	-
- исправка на вредноста на финансиските средства на нето основа	-	-	-	-
- промена во објективната вредност на нето основа	-	-	-	-

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

31 декември 2012

23. ВЛОЖУВАЊА ВО ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ (продолжение)

23.2 ВЛОЖУВАЊЕ ВО ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ КОИ СЕ ЧУВААТ ДО ДОСТАСУВАЊЕ

	Во илјади денари тековна година 2012	претходна година 2011
<i>Должнички хартии од вредност</i>		
Благајнички записи	-	-
Државни записи	-	-
Останати инструменти на пазарот на пари	-	-
Обврзници издадени од државата	1.201.478	1.741.696
Корпоративни обврзници	-	-
Останати должнички инструменти	-	-
	<u>1.201.478</u>	<u>1.741.696</u>
Котирани	1.201.478	1.741.696
Некотирани	-	-
	<u>1.201.478</u>	<u>1.741.696</u>
Вкупно вложувања во финансиските инструменти кои се чуваат до достасување пред исправката на вредноста	1.201.478	1.741.696
(Исправка на вредноста)	-	-
Вкупно вложувања во финансиските инструменти кои се чуваат до достасување намалени за исправката на вредноста	1.201.478	1.741.696

	Во илјади денари тековна година 2012	претходна година 2011
Движење на исправката на вредноста		
Состојба на 1 јануари	-	-
Исправка на вредноста за годината:		
дополнителна исправка на вредноста	-	-
(ослободување на исправката на вредноста)	-	-
Ефект од курсни разлики	-	-
Отпишани побарувања	-	-
	<u>-</u>	<u>-</u>
Состојба на 31 декември	-	-

Дел од обврзниците издадени од државата во износ од 1.191.204 илјади денари (2011: 1.726.969 илјади денари) претставуваат обврзници издадени од страна на Република Македонија за побарувањата на Банката од четири најголеми должници, во согласност со Законот за гарантирање на инвестицијата на стратешки инвеститори и за превземање на одделни побарувања од крајни корисници од страна на Република Македонија во Банката. Овие обврзниците носат каматна стапка од тримесечен ЕУРИБОР плус 1 процентен поен и се наплатуваат во 56 еднакви тромесечни рати почнувајќи од 2001 до 2014 год.

Остатокот од обврзниците во износ од 10.274 илјади денари (2011: 14.727 илјади денари) претставуваат обврзници за денационализација издадени од страна на Република Македонија во февруари 2004 година и март 2005. Овие обврзници се со фиксна каматна стапка од 2% годишно и се наплатливи во годишни износи почнувајќи од јуни 2006 година до јуни 2014 година, односно до јуни 2015 година.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

31 декември 2012

24. ВЛОЖУВАЊА ВО ПРИДРУЖЕНИ ДРУШТВА

А. Процент на учество на банката во подружници и во придружени друштва

Назив на подружниците и на придружените друштва	Земја	Процент на учество во сопственоста		Процент на право на глас	
		тековна	претход.	тековна	претход.
		година	година	година	година
		2012	2011	2012	2011
-	-	-	-	-	-

Б. Финансиски информации за придружените друштва - 100%

Назив на придружените друштва	Вкупна актива	Вкупни обврски	Вкупно капитал и резерви	Во илјади денари Добивка/ (загуба) за	
				Приходи	фин.год.
тековна година 2012	-	-	-	-	-
претходна година 2011	-	-	-	-	-

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

31 декември 2012

25. ОСТАНАТИ ПОБАРУВАЊА

	Во илјади денари тековна година 2012	претходна година 2011
Побарувања од купувачите	91.035	99.655
Однапред платени трошоци	30.732	49.239
Пресметани одложени приходи	-	-
Побарувања за провизии и надоместоци	46.458	46.235
Побарувања од вработени	128	-
Аванси за нематеријални средства	-	-
Аванси за недвижности и опрема	408	2.086
Останато:		
Залихи на материјали	13.751	12.175
Нумизматички збирки	9.738	9.361
Експозитура Арка (судски спор)	11.500	11.500
Побарувања по исплати по странски Виза картички	79.463	47.936
Останато	8.242	9.083
Вкупно останати побарувања пред исправката на вредноста	291.455	287.270
(Исправка на вредноста)	(77.090)	(63.539)
Вкупно останати побарувања намалени за исправката на вредноста	214.365	223.731

	Во илјади денари тековна година 2012	претходна година 2011
Движење на исправката на вредноста		
Состојба на 1 јануари	63.539	52.346
Исправка на вредноста за годината		
дополнителна исправка на вредноста	26.448	37.611
(ослободување на исправката на вредноста)	(5.988)	(24.924)
Ефект од курсни разлики	-	-
(Отпишани побарувања)	(6.909)	(1.494)
Состојба на 31 декември	77.090	63.539

26. ЗАЛОЖЕНИ СРЕДСТВА

	Во илјади денари тековна година 2012	претходна година 2011
Должнички хартии од вредност	-	-
Сопственички инструменти	-	-
Вкупно заложени средства	-	-

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

31 декември 2012

27. ПРЕЗЕМЕНИ СРЕДСТВА ВРЗ ОСНОВА НА НЕНАПЛАТЕНИ ПОБАРУВАЊА

	Во илјади денари					
	Земјиште	Градежни објекти	Опрема	Станбени објекти и станови	Други вредности	Вкупно
Набавна вредност						
Состојба на 1 јануари 2011	6.345	903.966	46.965	198.118	2.720	1.158.114
превземени во текот на год.	2.460	90.255	367	6.745	-	99.827
продадени во текот на год.	-	(88.059)	(12.412)	(27.108)	(1.162)	(128.741)
пренос во сопств.средства	-	-	-	-	-	-
Состојба на 31 декември 2011	8.805	906.162	34.920	177.755	1.558	1.129.200
Состојба на 1 јануари 2012	8.805	906.162	34.920	177.755	1.558	1.129.200
превземени во текот на год.	-	1.506	39	4.260	-	5.805
продадени во текот на год.	(2.460)	(16.710)	-	(4.512)	-	(23.682)
пренос во сопствени средства	-	(28.685)	-	-	-	(28.685)
Состојба на 31 декември 2012	6.345	862.273	34.959	177.503	1.558	1.082.638
Оштетување						
Состојба на 1 јануари 2011	3.390	211.895	32.528	71.091	1.221	320.125
загуба поради оштетување во текот на годината	110	4.568	440	982	-	6.100
пренос во сопств.средства	-	-	-	-	-	-
Состојба на 31 декември 2011	3.500	216.463	32.968	72.073	1.221	326.225
Состојба на 1 јануари 2012	3.500	216.463	32.968	72.073	1.221	326.225
загуба поради оштетување во текот на годината	525	56.139	387	16.933	67	74.051
пренос во сопствени средства	-	(3.854)	-	-	-	(3.854)
Состојба на 31 декември 2012	4.025	268.748	33.355	89.006	1.288	396.422
Сегашна сметководствена вредност						
На 1 јануари 2011	2.955	692.071	14.437	127.027	1.499	837.989
На 31 декември 2011	5.305	689.699	1.952	105.682	337	802.975
На 31 декември 2012	2.320	593.525	1.604	88.497	270	686.216

Превземените средства врз основа на ненаплатени побарувања се состојат од средства кои не се користат во редовното работење на Банката, освен во ретки случаи кога Банката ги користи за сопствени активности. Во текот на 2012 година, Банката евидентирала загуби поради оштетување на овие средства во вкупен износ од 74.051 илјади денари (2011: 6.100 илјади денари).

Во текот на 2012 година, Банката ангажираше две (2011: две) надворешни проценителски куќи кои извршија проценка на целокупните превземени средства со цел да се утврди нивната објективна вредност.

Во овој период, Банката продаде 14 средства (2011: 34 средства) со вкупна вредност од 23.682 илјади денари (2011: 128.741 илјади денари), а превзеде 2 објекти (2011: 5 објекти) со вкупна вредност од 5.766 илјади денари (2011: 97.000 илјади денари). Превземени се активности за подготовка на средствата превземени во текот на 2012 година за продажба бидејќи генералната политика на Банката е овие објекти да се продадат во период од 3 години.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

31 декември 2012

28. НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА

А. Усогласување на сегашната сметководствена вредност

	Интерно развиен софтвер	Купен софтвер од надвор. добавув.	Други интерно развиени нематери. средства	Други нематери- јални средства	Нематер. средства во подготовка	Во илјади денари Вложувања во немат. средства земени во закуп	Вкупно
Набавна вредност							
Состојба на 1 јануари 2011	-	516.136	-	-	12.863	-	528.999
зголемувања преку нови набавки	-	25.090	-	-	(4.772)	-	20.318
зголемувања преку интерен развој	-	-	-	-	-	-	-
зголемувања преку деловни комбинации	-	-	-	-	-	-	-
(отуѓување и расходување)	-	-	-	-	-	-	-
(отуѓување преку деловни комбинации)	-	-	-	-	-	-	-
(пренос во нетековни средства кои се чуваат за продажба)	-	-	-	-	-	-	-
пренос од нетековни средства кои се чуваат за продажба	-	-	-	-	-	-	-
Состојба на 31 декември 2011	-	541.226	-	-	8.091	-	549.317
Состојба на 1 јануари 2012	-	541.226	-	-	8.091	-	549.317
зголемувања преку нови набавки	-	17.085	-	-	1.753	-	18.838
зголемувања преку интерен развој	-	-	-	-	-	-	-
зголемувања преку деловни комбинации	-	-	-	-	-	-	-
(отуѓување и расходување)	-	(15)	-	-	-	-	(15)
(отуѓување преку деловни комбинации)	-	-	-	-	-	-	-
(пренос во нетековни средства кои се чуваат за продажба)	-	-	-	-	-	-	-
пренос од нетековни средства кои се чуваат за продажба	-	-	-	-	-	-	-
Состојба на 31 декември 2012	-	558.296	-	-	9.844	-	568.140
Амортизација и оштетување							
Состојба на 1 јануари 2011	-	404.006	-	-	-	-	404.006
амортизација за годината	-	38.661	-	-	-	-	38.661
загуба поради оштетување во текот на годината	-	-	-	-	-	-	-
(ослободување на загубата поради оштетување во текот на годината)	-	-	-	-	-	-	-
(отуѓување и расходување)	-	-	-	-	-	-	-
Состојба на 31 декември 2011	-	442.667	-	-	-	-	442.667
Состојба на 1 јануари 2012	-	442.667	-	-	-	-	442.667
амортизација за годината	-	40.435	-	-	-	-	40.435
загуба поради оштетување во текот на годината	-	-	-	-	-	-	-
(ослободување на загубата поради оштетување во текот на годината)	-	-	-	-	-	-	-
(отуѓување и расходување)	-	(15)	-	-	-	-	(15)
Состојба на 31 декември 2012	-	483.087	-	-	-	-	483.087
Сегашна сметководствена вредност							
На 1 јануари 2011	-	112.130	-	-	12.863	-	124.993
На 31 декември 2011	-	98.559	-	-	8.091	-	106.650
На 31 декември 2012	-	75.209	-	-	9.844	-	85.053

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

31 декември 2012

28. НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (продолжение)

Б. Сметководствена вредност на нематеријалните средства за кадешто постои ограничување на сопственоста и/или се заложени како обезбедување за обврските на банката

					Во илјади денари		
	Интерно развиен софтвер	Купен софтвер од надвор. добавув.	Други интерно развиен и нематер и.средст ва	Други нематер и-јални средства	Нематер. средства во подготовк а	Вложувањ а во немат. средства земени во закуп	Вкупно
Сегашна сметководствена вредност на							
31 декември 2011 година	-	-	-	-	-	-	-
31 декември 2012 година	-	-	-	-	-	-	-

На 31 декември 2012 и 2011 година, Банката нема нематеријални средства за кои што постои ограничување на сопственоста и/или се заложени како обезбедување за обврските на Банката.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

31 декември 2012

29. НЕДВИЖНОСТИ И ОПРЕМА

А. Усогласување на сегашната сметководствена вредност

Во илјади денари									
	Земјиште	Градежни објекти	Транс- портни сред- ства	Мебел и канце- ларис- ка опрема	Останата опрема	Други ставки на недвиж- ности и опрема	Недвиж- ности и опрема во подго- товка	Вложу- вања во недвиж- ности и опрема земени под закуп	Вкупно
Набавна вредност									
На 1 јануари 2011	-	1.160.722	23.934	1.214.176	77.073	57.759	28.458	120.944	2.683.066
зголемувања	-	10.507	6	35.235	-	-	634	6.513	52.895
зголемувања преку деловни комбинации (отуѓување и расходување)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(отуѓувања преку деловни комбинации)	-	(5.262)	-	(64.718)	(728)	-	-	-	(70.708)
пренос во нетековни средства кои се чуваат за продажба	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(пренос од нетековни средства кои се чуваат за продажба)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
останати преноси	-	(9.882)	-	10.129	-	-	(14.229)	4.169	(9.813)
На 31 декември 2011	-	1.156.085	23.940	1.194.822	76.345	57.759	14.863	131.626	2.655.440
На 1 јануари 2012	-	1.156.085	23.940	1.194.822	76.345	57.759	14.863	131.626	2.655.440
зголемувања	-	3.890	-	13.852	808	-	14.122	3.466	36.138
зголемувања преку деловни комбинации (отуѓување и расходување)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(отуѓувања преку деловни комбинации)	-	-	-	(81.986)	(8.360)	-	-	-	(90.346)
пренос во нетековни средства кои се чуваат за продажба	-	25.569	-	-	-	-	-	-	25.569
(пренос од нетековни средства кои се чуваат за продажба)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
останати преноси	-	-	-	-	-	-	-	-	-
На 31 декември 2012	-	1.185.544	23.940	1.126.688	68.793	57.759	28.985	135.092	2.626.801
Амортизација и оштетување									
На 1 јануари 2011	-	400.103	21.261	1.002.308	56.379	17.280	-	66.910	1.564.241
амортизација за годината	-	27.968	1.376	97.403	2.170	1.444	-	18.840	149.201
загуба поради оштет.во текот на год. (ослободување на загубата поради оштетување во текот на годината)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(отуѓување и расходување)	-	(1.731)	-	(65.380)	-	-	-	-	(67.111)
(пренос во нетековни средства кои се чуваат за продажба)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
пренос од нетековни средства кои се чуваат за продажба	-	-	-	-	-	-	-	-	-
останати преноси	-	(10.592)	3	710	-	-	-	-	(9.879)
На 31 декември 2011	-	415.748	22.640	1.035.041	58.549	18.724	-	85.750	1.636.452
На 1 јануари 2012	-	415.748	22.640	1.035.041	58.549	18.724	-	85.750	1.636.452
амортизација за годината	-	29.502	1.245	75.373	3.322	1.444	-	17.078	127.964
загуба поради оштет.во текот на год. (ослободување на загубата поради оштетување во текот на годината)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(отуѓување и расходување)	-	-	-	(80.439)	(8.360)	-	-	-	(88.799)
(пренос во нетековни средства кои се чуваат за продажба)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
пренос од нетековни средства кои се чуваат за продажба	-	-	-	-	-	-	-	-	-
останати преноси	-	(1.445)	-	-	-	-	-	-	(1.445)
На 31 декември 2012	-	443.805	23.885	1.029.975	53.511	20.168	-	102.828	1.674.172
Сегашна сметководствена вредност									
На 1 јануари 2011	-	760.619	2.673	211.868	20.694	40.479	28.458	54.034	1.118.825
На 31 декември 2011	-	740.337	1.300	159.781	17.796	39.035	14.863	45.876	1.018.988
На 31 декември 2012	-	741.739	55	96.713	15.282	37.591	28.985	32.264	952.629

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

31 декември 2012

29. НЕДВИЖНОСТИ И ОПРЕМА (продолжение)

Б. Сметководствена вредност на материјалните средства за кои што постои ограничување на сопственоста и/или се заложени како обезбедување за обврските на банката

								Во илјади денари	
	Земјиште	Градежни објекти	Транс- портни сред- ства	Мебел и канце- ларис- ка опрема	Останата опрема	Други ставки на недвиж- ности и опрема	Недвиж- ности и опрема во подго- товка	Вложу- вања во недвиж- ности и опрема земени под закуп	Вкупно
Сегашна сметководствена вредност на									
31 декември 2011 година	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31 декември 2012 година	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Градежните објекти на Банката на 31 декември 2012 година вклучува имот со нето сметководствена вредност од 128.061 илјади денари (2011: 107.485 илјади денари) за кој Банката не поседува соодветни документи за сопственост што се должи на некомплетна катастарска евиденција.

30. ТЕКОВНИ И ОДЛОЖЕНИ ДАНОЧНИ СРЕДСТВА И ОБВРСКИ

30.1 Тековни даночни средства и тековни даночни обврски

	Во илјади денари	
	тековна година 2012	претходна година 2011
Побарувања за данок на добивка (тековен)	4.884	7.536
Обврски за данок на добивка (тековен)	-	-

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

31 декември 2012

30. ТЕКОВНИ И ОДЛОЖЕНИ ДАНОЧНИ СРЕДСТВА И ОБВРСКИ (продолжение)

30.2 Одложени даночни средства и одложени даночни обврски

А. Признаени одложени даночни средства и одложени даночни обврски

	31 декември 2012			Во илјади денари 31 декември 2011		
	Одлож. даночни средства	Одлож. даночни обврски	На нето основа	Одлож. даночни средства	Одлож. даночни обврски	На нето основа
Дериватни с-ва чувани за управув. со ризик	-	-	-	-	-	-
Кредити на и побарувања од банки	-	-	-	-	-	-
Кредити на и побарувања од др. коминтенти	-	-	-	-	-	-
Вложувања во хартии од вредност	-	-	-	-	-	-
Нематеријални средства	-	-	-	-	-	-
Недвижности и опрема	-	-	-	-	-	-
Останати побарувања	-	-	-	-	-	-
Дериватни обвр. чувани за управув. со ризик	-	-	-	-	-	-
Останати обврски	-	-	-	-	-	-
Неискористени даночни загуби и неискористени даночни кредити	-	-	-	-	-	-
Останато	-	-	-	-	-	-
Одложени даночни средства/обврски признаени во билансот на успех	-	-	-	-	-	-
Вложувања во финансиските средства расположливи за продажба	-	-	-	-	-	-
Заштита од ризик од паричните текови	-	-	-	-	-	-
Одложени даночни средства/обврски признаени во капиталот	-	-	-	-	-	-
Вкупно признаени одложени даночни средства/обврски	-	-	-	-	-	-

Б. Непризнаени одложени даночни средства

	Во илјади денари	
	тековна година 2012	претходна година 2011
Даночни загуби	-	-
Даночни кредити	-	-
Вкупно непризнаени одложени даночни средства	-	-

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

31 декември 2012

30. ТЕКОВНИ И ОДЛОЖЕНИ ДАНОЧНИ СРЕДСТВА И ОБВРСКИ (продолжение)

30.2 Одложени даночни средства и одложени даночни обврски (продолжение)

В. Усогласување на движењата на одложените даночни средства и одложените даночни обврски во текот на годината

	Состојба на 1 јануари	Признаени во биланс на успех	Во илјади денари Признаени во капитал	Состојба на 31 декември
31 декември 2011				
Дериватни с-ва чувани за управување со ризик	-	-	-	-
Кредити на и побарувања од банки	-	-	-	-
Кредити на и побарувања од други коминтенти	-	-	-	-
Вложувања во хартии од вредност	-	-	-	-
Нематеријални средства	-	-	-	-
Недвижности и опрема	-	-	-	-
Останати побарувања	15.504	(15.504)	-	-
Дериватни обврски чувани за управув. со ризик	-	-	-	-
Останати обврски	-	-	-	-
Неискористени даночни загуби и неискористени даночни кредити	-	-	-	-
Останато	-	-	-	-
Вложувања во финансиските средства расположливи за продажба	-	-	-	-
Заштита од ризик од паричните текови	-	-	-	-
Вкупно признаени одложени даночни средства/(обврски)	15.504	(15.504)	-	-

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

31 декември 2012

30. ТЕКОВНИ И ОДЛОЖЕНИ ДАНОЧНИ СРЕДСТВА И ОБВРСКИ (продолжение)

30.2 Одложени даночни средства и одложени даночни обврски (продолжение)

В. Усогласување на движењата на одложените даночни средства и одложените даночни обврски во текот на годината (продолжение)

	Состојба на 1 јануари	Признаени во биланс на успех	Во илјади денари Признаени во капитал	Состојба на 31 декември
31 декември 2012				
Дериватни с-ва чувани за управување со ризик	-	-	-	-
Кредити на и побарувања од банки	-	-	-	-
Кредити на и побарувања од други коминтенти	-	-	-	-
Вложувања во хартии од вредност	-	-	-	-
Нематеријални средства	-	-	-	-
Недвижности и опрема	-	-	-	-
Останати побарувања	-	-	-	-
Дериватни обврски чувани за управув. со ризик	-	-	-	-
Останати обврски	-	-	-	-
Неискористени даночни загуби и неискористени даночни кредити	-	-	-	-
Останато	-	-	-	-
Вложувања во финансиските средства расположливи за продажба	-	-	-	-
Заштита од ризик од паричните текови	-	-	-	-
Вкупно признаени одложени даночни средства/(обврски)	-	-	-	-

31. НЕТЕКОВНИ СРЕДСТВА КОИ СЕ ЧУВААТ ЗА ПРОДАЖБА И ГРУПА ЗА ОТУГУВАЊЕ

А. Нетековни средства кои се чуваат за продажба

	Во илјади денари тековна година 2012	претходна година 2011
Нематеријални средства	-	-
Недвижности и опрема	-	-
Вкупно нетековни средства кои се чуваат за продажба	-	-

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

31 декември 2012

31. НЕТЕКОВНИ СРЕДСТВА КОИ СЕ ЧУВААТ ЗА ПРОДАЖБА И ГРУПА ЗА ОТУГУВАЊЕ (продолжение)

Б. Група за отуѓување

	Во илјади денари тековна година 2012	претходна година 2011
<i>Група на средства за отуѓување</i>		
Финансиски средства	-	-
Нематеријални средства	-	-
Недвижности и опрема	-	-
Вложувања во придружени друштва	-	-
Побарувања за данок на добивка	-	-
Останати средства	-	-
Вкупно група на средства за отуѓување	-	-
<i>Обврски директно поврзани со групата на средства за отуѓување</i>		
Финансиски обврски	-	-
Посебна резерва	-	-
Обврски за данок на добивка	-	-
Останати обврски	-	-
Вкупно обврски директно поврзани со групата на средства за отуѓување	-	-

В. Добивка/(загуба) признаена од продажбата на средствата кои се чуваат за продажба и група за отуѓување

	Во илјади денари тековна година 2012	претходна година 2011
Добивка/(загуба) признаена од продажбата на средствата кои се чуваат за продажба и група за отуѓување	-	-

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

31 декември 2012

32. ОБВРСКИ ЗА ТРГУВАЊЕ

	Во илјади денари тековна година 2012	претходна година 2011
<i>Депозити на банки</i>		
Тековни сметки, депозити по видување и депозити преку ноќ	-	-
Орочени депозити	-	-
Останати депозити	-	-
<i>Депозити на други коминтенти</i>		
Тековни сметки, депозити по видување и депозити преку ноќ	-	-
Орочени депозити	-	-
Останати депозити	-	-
<i>Издадени должнички хартии од вредност</i>		
Инструменти на пазарот на пари	-	-
Сертификати за депозит	-	-
Издадени обврзници	-	-
Останато	-	-
<i>Останати финансиски обврски</i>	-	-
<i>Деривати за тргување</i>		
Договори зависни од промената на каматната стапка	-	-
Договори зависни од промената на курсот	-	-
Договори зависни од промената на цената на хартии од вредност	-	-
Други договори кои ги исполнуваат критериумите на МСС 39	-	-
Вкупно обврски за тргување	-	-

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

31 декември 2012

33. ФИНАНСИСКИ ОБВРСКИ ПО ОБЈЕКТИВНА ВРЕДНОСТ ПРЕКУ БИЛАНСОТ НА УСПЕХ, ОПРЕДЕЛЕНИ КАКО ТАКВИ ПРИ ПОЧЕТНОТО ПРИЗНАВАЊЕ

	тековна година 2012		Во илјади денари претходна година 2011	
	сегашна сметковод- ствена вредност	договорна вредност, платлива на достасу- вање	сегашна сметковод- ствена вредност	договорна вредност, платлива на достасу- вање
<i>Депозити на банки</i>				
Тековни сметки, депозити по видување и депозити преку ноќ	-	-	-	-
Орочени депозити	-	-	-	-
Останати депозити	-	-	-	-
	-	-	-	-
<i>Депозити на други коминтенти</i>				
Тековни сметки, депозити по видување и депозити преку ноќ	-	-	-	-
Орочени депозити	-	-	-	-
Останати депозити	-	-	-	-
	-	-	-	-
<i>Издадени должнички хартии од вредност</i>				
Инструменти на пазарот на пари	-	-	-	-
Сертификати за депозит	-	-	-	-
Издадени обврзници	-	-	-	-
Останато	-	-	-	-
	-	-	-	-
<i>Субординирани обврски</i>	-	-	-	-
<i>Останати обврски</i>	-	-	-	-
Вкупно финансиски обврски по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање	-	-	-	-

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

31 декември 2012

34. ДЕПОЗИТИ

34.1 ДЕПОЗИТИ НА БАНКИ

	тековна година 2012		Во илјади денари претходна година 2011	
	кратко- рочни	долго- рочни	кратко- рочни	долго- рочни
Тековни сметки				
во домашни банки	7.437	-	22.478	-
во странски банки	43.977	-	50.214	-
Депозити по видување				
во домашни банки	-	-	-	-
во странски банки	-	-	-	-
Орочени депозити				
во домашни банки	-	-	-	-
во странски банки	139.953	-	-	-
Ограничени депозити				
во домашни банки	-	-	-	-
во странски банки	73.548	-	73.480	-
Останати депозити				
во домашни банки	-	-	-	-
во странски банки	-	-	-	-
Обврски врз основа на камати за депозити				
во домашни банки	-	-	-	-
во странски банки	47	-	-	-
Тековна достасаност	-	-	-	-
Вкупно депозити на банки	264.962	-	146.172	-

Ограничените депозити во странски банки во износ од 73.548 илјади денари (2011: 73.480 илјади денари) претставуваат депозити на банки од Србија за кои е отворена стечајна постапка во јануари 2002 година (Белешка 22.1).

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

31 декември 2012

34. ДЕПОЗИТИ (продолжение)

34.2 ДЕПОЗИТИ НА ДРУГИ КОМИНТЕНТИ

	тековна година 2012		Во илјади денари претходна година 2011	
	краткорочни	долгорочни	краткорочни	долгорочни
Нефинансиски друштва				
Тековни сметки	5.165.196	-	4.795.199	-
Депозити по видување	48.070	-	36.754	-
Орочени депозити	3.320.660	727.398	3.259.184	672.810
Ограничени депозити	171.300	485.142	202.200	365.181
Останати депозити	29.430	-	44.325	-
Обврски врз основа на камати за депозити	50.548	-	64.813	-
	8.785.204	1.212.540	8.402.475	1.037.991
Држава				
Тековни сметки	128.737	-	37.834	-
Депозити по видување	-	-	-	-
Орочени депозити	64.100	-	12.100	-
Ограничени депозити	652	-	748	-
Останати депозити	-	-	-	-
Обврски врз основа на камати за депозити	979	-	80	-
	194.468	-	50.762	-
Непрофитни институции кои им служат на домаќинствата				
Тековни сметки	371.097	-	373.502	-
Депозити по видување	14	-	13	-
Орочени депозити	387.186	12.711	220.065	21.430
Ограничени депозити	6.281	10.572	11.230	10.914
Останати депозити	-	-	-	-
Обврски врз основа на камати за депозити	3.870	-	4.541	-
	768.448	23.283	609.351	32.344
Финансиски друштва, освен банки				
Тековни сметки	49.210	-	80.558	-
Депозити по видување	-	-	-	-
Орочени депозити	616.680	316.734	681.943	271.737
Ограничени депозити	288	53	1	-
Останати депозити	-	-	-	-
Обврски врз основа на камати за депозити	8.828	-	9.003	-
	675.006	316.787	771.505	271.737
Домаќинства				
Тековни сметки	9.534.071	-	10.019.278	-
Депозити по видување	32.610	-	12.330	-
Орочени депозити	25.018.103	10.091.369	26.300.507	7.205.267
Ограничени депозити	606.961	1.108.558	710.440	537.677
Останати депозити	-	-	-	-
Обврски врз основа на камати за депозити	80.718	-	86.134	-
	35.272.463	11.199.927	37.128.689	7.742.944
Нерезиденти, освен банки				
Тековни сметки	232.802	-	280.098	-
Депозити по видување	2	-	-	-
Орочени депозити	359.195	137.475	235.619	62.978
Ограничени депозити	49.458	27.517	72.842	1.394
Останати депозити	-	-	-	-
Обврски врз основа на камати за депозити	964	-	887	-
	642.421	164.992	589.446	64.372
Тековна достасаност	6.494.371	(6.494.371)	3.779.350	(3.779.350)
Вкупно депозити на други коминтенти	52.832.381	6.423.158	51.331.578	5.370.038

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2012

35. ИЗДАДЕНИ ДОЛЖНИЧКИ ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ

	Во илјади денари	
	тековна	претходна
	година	година
	2012	2011
Инструменти на пазарот на пари	-	-
Сертификати за депозит	-	-
Издадени обврзници	-	-
Останато	-	-
Обврски врз основа на камати за издадени хартии од вредност	-	-
Вкупно издадено должнички хартии од вредност	-	-

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

31 декември 2012

36. ОБВРСКИ ПО КРЕДИТИ

А. Структура на обврските по кредити според видот на обврската и секторот на давателот

	тековна година 2012		Во илјади денари претходна година 2011	
	краткорочни	долгорочни	краткорочни	долгорочни
Банки				
резиденти				
Обврски по кредити	-	828.453	-	624.227
Репо-трансакции	-	-	-	-
Обврски врз основа на камати	1.717	-	1.311	-
нерезиденти				
Обврски по кредити	-	-	-	-
Репо-трансакции	-	-	-	-
Обврски врз основа на камати	-	-	-	-
Нефинансиски друштва				
Обврски по кредити	-	-	-	-
Репо-трансакции	-	-	-	-
Обврски врз основа на камати	-	-	-	-
Држава				
Обврски по кредити	15.689	165.121	26.690	172.984
Репо-трансакции	-	-	-	-
Обврски врз основа на камати	1.288	-	1.284	-
Непрофитни институции кои им служат на домаќинствата				
Обврски по кредити	-	-	-	-
Обврски врз основа на камати	-	-	-	-
Финансиски друштва, освен банки				
Обврски по кредити	-	-	-	-
Репо-трансакции	1.500.000	-	-	-
Обврски врз основа на камати	622	-	48	-
Нерезиденти, освен банки				
Нефинансиски друштва				
Обврски по кредити	-	5.957	-	5.957
Репо-трансакции	-	-	-	-
Обврски врз основа на камати	-	-	-	-
Држава				
Обврски по кредити	-	-	-	-
Репо-трансакции	-	-	-	-
Обврски врз основа на камати	-	-	-	-
Непрофитни институции кои им служат на домаќинствата				
Обврски по кредити	-	-	-	-
Репо-трансакции	-	-	-	-
Обврски врз основа на камати	-	-	-	-
Финансиски друштва, освен банки				
Обврски по кредити	-	-	-	-
Репо-трансакции	-	-	-	-
Обврски врз основа на камати	-	-	-	-
Домаќинства				
Обврски по кредити	-	-	-	-
Обврски врз основа на камати	-	-	-	-
Тековна достасаност	228.143	(228.143)	164.792	(164.792)
Вкупно обврски по кредити	1.747.459	771.388	194.125	638.376

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

31 декември 2012

36. ОБВРСКИ ПО КРЕДИТИ (продолжение)

Б. Обврски по кредити според кредитодавателот

	тековна година 2012		Во илјади денари претходна година 2011	
	краткорочни	долгорочни	краткорочни	долгорочни
<i>домашни извори:</i>				
Агенција за управување со средства – долгорочен кредити во износ од 149.399 илјади денари (2011: 149.399 илјади денари) достасува еднократно во јануари 2020 година. Соодветниот трошок за овој кредит изнесува 1,5% годишно	1.132	149.399	1.130	149.399
Агенција за недоволно развиени подрачја - со рок на достасување во 2011 година и каматна стапка од 3,9% на годишно ниво (2011: 3,9% год.)	15.689	-	26.690	-
Македонска банка за поддршка на развојот - со рок на достасување во 2019 година и каматна стапка од 1,0% на годишно ниво (2011: 1%.)	1.717	813.618	1.311	599.032
Народна Банка на РМ - со рок на достасување во 2013 година и каматна стапка од 3,73% на годишно ниво	1.500.622	-	-	-
	1.519.160	963.017	29.131	748.431
<i>странски извори:</i>				
Фонд за социјален развој при Советот на Европа - со рок на достасување во 2014 година и фиксна каматна стапка од 6,73% на годишно ниво	106	15.722	154	23.585
ИЦДФ Тајван - со отплата во 20 еднакви полугодишни рати до 2014 година и каматна стапка од шестмесечен ЛИБОР намален за 0,5% на годишно ниво	50	14.835	48	25.195
Други банки	-	5.957	-	5.957
	156	36.514	202	54.737
Тековна достасаност	228.143	(228.143)	164.792	(164.792)
Вкупно обврски по кредити	1.747.459	771.388	194.125	638.376

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

31 декември 2012

37. СУБОРДИНИРАНИ ОБВРСКИ

	<u>Достасува</u>	<u>Каматна стапка</u>	<u>Во илјади денари тековна година 2012</u>	<u>претходна година 2011</u>
<i>Обврски по субординирани депозити</i>				
Обврски за главница			-	-
Обврски врз основа на камати			-	-
<i>Обврски по субординирани кредити</i>				
NBG Атина, Грција (Обврски за главница од ЕУР 20 милиони)	27.12.2016	3 месечен EURIBOR +0,85% год.	1.230.000	1.230.100
NBG Атина, Грција (Обврски за главница од ЕУР 25 милиони)	05.11.2018	3 месечен EURIBOR +3,7% год.	1.537.500	1.537.625
Обврски врз основа на камати			9.663	12.487
			<u>2.777.163</u>	<u>2.780.212</u>
<i>Обврски по субординирани издадени должнички хартии од вредност</i>				
Обврски за главница			-	-
Обврски врз основа на камати			-	-
Откупливи приоритетни акции			-	-
Вкупно субординирани обврски			<u>2.777.163</u>	<u>2.780.212</u>

Средствата се добиени со цел зајакнување на гарантниот капитал на Банката, создавање на услови за реализација на проектираните цели од Деловниот план на Банката, зголемување на конкурентната позиција и пазарното учество на Банката, нејзината профитабилност како и зголемување на Тиер 2 коефициентот на адекватност на капиталот и другите квантитативни и квалитативни индикатори на Банката.

Каматата се плаќа квартално. Договорено е со кредиторот дека субординираниот долг треба да биде:

- Безусловно неотповиклив;
- Потполно и навремено достапен за покривање на ризиците на Банката и загубите во работењето;
- Да не е обезбеден со друг тип на обезбедување од страна на Банката или лице поврзано со Банката;
- Во случај на стечај или ликвидација на Банката, субординираниот долг ќе се исплати пред да се намират обврските спрема акционерите на Банката;
- Да не се користи за дополнителни обврски на Банката;
- Да нема третман на депозит.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

31 декември 2012

38. ПОСЕБНА РЕЗЕРВА И РЕЗЕРВИРАЊА

Во илјади денари

	Посебна резерва за вонби- лансни кредитни изложе- ности	Резерви- рања за потенци- јалните обврски врз основа на судски спорови	Резерви- рања за пензиите и за други користи за врабо- тените	Резерви- рања за преструк- турира- њето	Резерви- рања за неповол- ни договори	Останати резерви- рања	Вкупно
Состојба на 1 јануари 2011 год.	108.694	23.233	29.838	-	-	-	161.765
дополнителни резервирања во текот на годината	62.112	2.547	2.947	-	-	-	67.606
(искористени резервирања во текот на годината)	-	(1.052)	(14.000)	-	-	-	(15.052)
(ослободувања на резервирањата во текот на годината)	(55.534)	(5.467)	(495)	-	-	-	(61.496)
Состојба на 31 декември 2011 год.	115.272	19.261	18.290	-	-	-	152.823
Состојба на 1 јануари 2012 год.	115.272	19.261	18.290	-	-	-	152.823
дополнителни резервирања во текот на годината	23.931	414	2.363	-	-	-	26.708
(искористени резервирања во текот на годината)	-	(2.829)	(214)	-	-	-	(3.043)
(ослободувања на резервирањата во текот на годината)	(35.195)	(1.907)	-	-	-	-	(37.102)
Состојба на 31 декември 2012 год.	104.008	14.939	20.439	-	-	-	139.386

Сегашната вредност на резервирањата за пензии и други користи на вработените е утврдена со дисконтирање на проценетите идни парични одливи.

Основните користени актуарски претпоставки се следните:

	<u>2012</u>	<u>2011</u>
Каматна стапка	5,00%	4,00%
Просечен пораст на плати	5,00%	5,00%
Стапка на инфлација	2,50%	2,50%

Стапка на морталитет:

Од студијата на стапките на морталитет од минатите години, ја утврдивме илустративната очекувана стапка на морталитет во Република Македонија. Користена е таблицата за морталитет на Швајцарија, која претставува разумна апроксимација на долгорочната стапка на морталитет во земјата.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

31 декември 2012

39. ОСТАНАТИ ОБВРСКИ

	Во илјади денари тековна година 2012	претходна година 2011
Обврски кон добавувачите	11.475	3.000
Добиени аванси	-	-
Обврски за провизиите и надоместите	8	-
Пресметани трошоци	113.904	93.022
Разграничени приходи од претходна година	20.680	19.052
Краткорочни обврски кон вработените	-	-
Краткорочни обврски за користите на вработените	-	-
Останато:		
приоритетни кумулативни акции	90.978	90.978
обврски за дивиденда на приоритетни акции	6.232	7.561
оспорени трансакции со VISA картички	8.577	9.093
неалоцирани приливи по депозити и останати приливи	368.444	355.106
предвремени отплати по кредити и останати обврски	52.508	36.183
Вкупно останати обврски	672.806	613.995

Приоритетните неоткупливи кумулативни акции на Банката на 31 декември 2012 година изнесуваат 227.444 приоритетни акции со номинална вредност од 400 денари.

Приоритетните неоткупливи кумулативни акции даваат право на првенство во исплата на дивидендата и немаат право на глас. Приоритетните акции не учествуваат подеднакво во поделбата на остатокот од стечајната, односно ликвидационата маса на Банката.

На 31 декември 2012 година Банката издвои износ од 5.231 илјади денари како дивиденда за сопствениците на неоткупливите кумулативни приоритетни акции за 2012 година (2011: 6.596 илјади денари).

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

31 декември 2012

40. ЗАПИШАН КАПИТАЛ

А. Запишан капитал

	Во денари		Број на издадени акции				Во илјади денари	
	Номинална вредност по акција		Обични акции		Неоткупливи приоритетни акции		Вкупно запишан капитал	
	Обични акции	неоткупливи приоритетни акции	Тековна година 2012	Претходна година 2011	Тековна година 2012	Претходна година 2011	Тековна година 2012	Претходна година 2011
Состојба на 1 јануари-целосно платени	201.1	400	17.460.180	17.460.180	227.444	227.444	3.602,220	3.602,220
Запишани акции во текот на годината	-	-	-	-	-	-	-	-
Реализација на опциите на акции	-	-	-	-	-	-	-	-
Поделба/окрупнување на номиналната вредност на акција	-	-	-	-	-	-	-	-
Останати промени во текот на годината	-	-	-	-	-	-	-	-
Состојба на 31 декември – целосно платени			17.460.180	17.460.180	227.444	227.444	3.602.220	3.602.220

Б. Дивиденди

Б.1 Објавени дивиденди и платени дивиденди од страна на Банката

	Во илјади денари	
	тековна година 2012	претходна година 2011
Објавени дивиденди и платени дивиденди за годината	6.555	8.139

Објавените дивиденди и платени за тековната година во износ од 6.555 илјади денари се издвоени за имателите на приоритетни акции од остварената нето добивка за 2011 (2011: 8.139 илјади денари од нето добивката за 2010 год).

	тековна година 2012	Во денари претходна година 2011
Дивиденда по обична акција	-	-
Дивиденда по приоритетна акција	29,00	36,00

Б.1 Објавени дивиденди по денот на билансот на состојба (не се прикажани обврски за дивиденди во билансот на состојба)

	тековна година 2012	Во илјади денари претходна година 2011
Објавени дивиденди по 31 декември	-	-

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

31 декември 2012

40. ЗАПИШАН КАПИТАЛ (продолжение)

Б. Дивиденди (продолжение)

Б.1 Објавени дивиденди по денот на билансот на состојба (не се прикажани обврски за дивиденди во билансот на состојба) (продолжение)

	тековна година 2012	Во денари претходна година 2011
Дивиденда по обична акција	-	-
Дивиденда по приоритетна акција	-	-

В. Акционери чија сопственост надминува 5% од акциите со право на глас

Структурата на акционерите кои имаат сопственост која надминува 5% од издадените акции со право на глас на 31 декември 2012 и 2011 година официјално објавена и прифатена од Централниот депозитар за хартии од вредност на Република Македонија, е следната:

Име на акционерот	Во илјади денари		Во %	
	тековна година 2012	претходна година 2011	тековна година 2012	претходна година 2011
	Запишан капитал (номинална вредност)	Запишан капитал (номинална вредност)	Право на глас	Право на глас
Национална Банка на Грција	3.323.094	3.323.094	94,64%	94,64%
Останати	188.148	188.148	5,36%	5,36%
Вкупно	3.511.242	3.511.242	100,00%	100,00%

Запишаниот капитал на Банката на 31 декември 2012 година го сочинуваат 17.460.180 потполно платени обични акции со номинална вредност од 201.1 денари.

Имателите на обични акции имаат право на дивиденда кога ќе биде објавена и имаат право на еден глас на Собранието на Банката за еквивалент од една обична акција, како и право да учествуваат подеднакво во поделбата на остатокот од стечајната, односно ликвидационата маса на Банката.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

31 декември 2012

40. ЗАПИШАН КАПИТАЛ (продолжение)

Ревалоризациони резерви за средства расположливи за продажба

Овие ревалоризационите резерви се состојат од нереализирани добивки и загуби кои произлегуваат од промена на објективната вредност на вложувањата во хартии од вредност расположливи за продажба, се додека истите не се продадат или се оцени дека истите се обезвреднети, при што кумулативните нереализирани добивки или загуби претходно признати во рамките на ревалоризационите резерви се признаваат во нето добивката или загубата за периодот.

Законски резерви

Во согласност со локалната законска регулатива Банката треба да пресмета и издвои најмалку 15% од нето добивката за годината во законски резерви се додека нивото на законските резерви не достигне износ кој е еднаков на една петтина од основната главнина. Додека законската резерва не го надмине определениот најмал износ, може да се употребува само за покривање на загубите. Кога законската резерва ќе го надмине најмалиот износ и по покривање на сите загуби од годишните завршни сметки, со одлука на Собранието, вишокот може да се употреби за дополнување на дивидендата, доколку таа за деловната година не го достигнала најмалиот износ пропишан од Законот за трговски друштва или од Статутот на Банката.

Останати резерви

Останатите резерви претставуваат фонд кој е утврден врз основа на интерната политика на Банката и се користи за разни намени, класифицирани како рестриktivни.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

31 декември 2012

41. ЗАРАБОТКА ПО АКЦИЈА

А. Основна заработка по акција

	тековна година 2012	Во денари претходна година 2011
<i>Нето-добивка која им припаѓа на имателите на обични акции</i>		
Нето-добивка за годината	795.479	629.745
Дивиденда за неоткупливи приоритетни акции	-	-
Корекции на нето-добивката која им припаѓа на имателите на обични акции	795.479	629.745
	<u>795.479</u>	<u>629.745</u>
Нето-добивка која им припаѓа на имателите на обични акции	<u>795.479</u>	<u>629.745</u>
	тековна година 2012	Број на акции претходна година 2011
<i>Пондериран просечен број на обичните акции</i>		
Издадени обични акции на 1 јануари	17.460.180	17.460.180
Ефекти од промените на бројот на обичните акции во текот на годината	-	-
Пондериран просечен број на обичните акции на 31 декември	<u>17.460.180</u>	<u>17.460.180</u>
Основна заработка по акција (во МКД)	<u>45,56</u>	<u>36,07</u>

Б. Разводната заработка по акција

	тековна година 2012	Во денари претходна година 2011
<i>Нето-добивка која им припаѓа на имателите на обични акции(разводната)</i>		
Нето-добивка за годината која им припаѓа на имателите на обични акции	795.479	629.745
Корекции на нето-добивката која им припаѓа на имателите на обични акции за ефектите на сите издадени потенцијални обични акции	-	-
Нето-добивка која им припаѓа на имателите на обични акции (разводната)	<u>795.479</u>	<u>629.745</u>

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

31 декември 2012

41. ЗАРАБОТКА ПО АКЦИЈА (продолжение)

Б. Разводната заработка по акција (продолжение)

	тековна година 2012	Број на акции претходна година 2011
<i>Пондериран просечен број на обичните акции(разводнет)</i>		
Издадени обични акции на 1 јануари	17.460.180	17.460.180
Ефекти од издавањето на потенцијалните обични акции	-	-
Пондериран просечен број на обичните акции (разводнет) на 31 декември	17.460.180	17.460.180
Разводната заработка по акција (во МКД)	45,56	36,07

42. ПОТЕНЦИЈАЛНИ ОБВРСКИ И ПОТЕНЦИЈАЛНИ СРЕДСТВА

42.1 ПОТЕНЦИЈАЛНИ ОБВРСКИ

	Во илјади денари тековна година 2012	претходна година 2011
Платежни непокриени гаранции		
во денари	1.249.420	1.124.355
во странска валута	486.492	566.280
во денари со валутна клаузула	100.271	63.010
Чинидбени непокриени гаранции		
во денари	804.369	646.404
во странска валута	215.160	212.040
во денари со валутна клаузула	69.273	1.417.759
Непокриени акредитиви		
во денари	-	-
во странска валута	138.861	172.209
во денари со валутна клаузула	-	-
Неискористени пречекорувања по тековни сметки	1.278.211	1.245.769
Неискористени лимити по кредитни картички	5.332.149	4.823.525
Преземени обврски за кредитирање и неискористени кредитни лимити	777.290	793.026
Останати непокриени потенцијални обврски	773	-
Издадени покриени гаранции	301.040	382.597
Покриени акредитиви	17.588	16.203
Останати покриени потенцијални обврски	-	-
Вкупно потенцијални обврски пред посебната резерва	10.770.897	11.463.177
(Посебна резерва)	(104.008)	(115.272)
Вкупно потенцијални обврски намалени за посебната резерва	10.666.889	11.347.905

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

31 декември 2012

42. ПОТЕНЦИЈАЛНИ ОБВРСКИ И ПОТЕНЦИЈАЛНИ СРЕДСТВА (продолжение)

42.1 ПОТЕНЦИЈАЛНИ ОБВРСКИ (продолжение)

Потенцијалните обврски на Банката се состојат од обврски по основ на гаранции, акредитиви, неискористени пречекорувања по тековни сметки, неискористени лимити по кредитни картички и неискористени кредитни лимити одобрени на правни лица.

Од вкупните потенцијани обврски по основ на издадени покриени и непокриени гаранции со рок на достасување до една година се во износ од 2.081.216 илјади денари (2011: 3.608.850 илјади денари). Покриените и непокриените акредитиви се со рок на достасување до 1 година (2011: 1 година). Неискористените пречекорувања по тековни сметки се краткорочни.

Потенцијалните обврски по основ на неискористените пречекорувања по тековни сметки и неискористени лимити по кредитни картички се необезбедени и истите се отповикливи во случај на влошување на кредитната способност на должникот. Каматните стапки на тековни сметки во 2012 година се движат од 10,58% до 11,75%, а на кредитните картички од 9,40% до 11,75%.

Потенцијалните обврски на Банката спрема правни лица по основ на гаранции и акредитиви се неотповикливи, додека неискористени кредитни лимити одобрени на правни лица се подложни на годишно ревидирање. Освен покриените гаранции и акредитиви кои се обезбедени со депозит, останатите непокриени гаранции и акредитиви, како и неискористени кредитни лимити одобрени на правни лица се обезбедени со хипотека на недвижен имот, залог на подвижен имот, гаранции и сл.

Судски спорови

Банката е вклучена во судски постапки од своето редовно работење. Износот на судските спорови кои се водат против Банката на 31 декември 2012 година, за кои се направени соодветни анализи врз основа на кои раководството на Банката смета дека конечниот исход на овие спорови ќе биде решен на штета на Банката поради што можат да настанат материјално значајни загуби по основ на овие спорови, изнесува 14.939 илјади денари (2011: 19.261). Наведениот износ ги вклучува и затезните камати. Согласно наведеното, во 2012 година, Банката изврши резервирање за загуби поради оштетување врз основа на судски спорови во износ од 414 илјади денари (2011: 2.547).

42.2 ПОТЕНЦИЈАЛНИ СРЕДСТВА

	Во илјади денари тековна година 2012	претходна година 2011
	-	-
Вкупно потенцијални средства	-	-

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

31 декември 2012

43. РАБОТИ ВО ИМЕ И ЗА СМЕТКА НА ТРЕТИ ЛИЦА

	тековна година 2012			Во илјади денари претходна година 2011		
	Средства	Обврски	Нето позиција	Средства	Обврски	Нето позиција
<i>Администрирање на средства во име и за сметка на трети лица</i>						
Депозити во денари	-	-	-	-	-	-
Депозити во странска валута	-	-	-	-	-	-
Кредити во денари	266.078	266.078	-	266.067	266.067	-
Кредити во странска валута	223.436	223.436	-	221.786	221.786	-
Др.побарувања во денари	897.854	897.854	-	805.789	805.789	-
Др.побарувања во странска валута	185.584	185.584	-	655.781	655.781	-
<i>Управување на средства во име и за сметка на трети лица</i>						
Депозити во денари	-	-	-	-	-	-
Депозити во странска валута	-	-	-	-	-	-
Кредити во денари	-	-	-	-	-	-
Кредити во странска валута	-	-	-	-	-	-
Др.побарувања во денари	-	-	-	-	-	-
Др.побарувања во странска валута	-	-	-	-	-	-
Старателски сметки	17.646	17.648	(2)	6.409	19.578	(13.169)
Останато	-	-	-	-	-	-
Вкупно	1.590.598	1.590.600	(2)	1.955.832	1.969.001	(13.169)

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

31 декември 2012

44. ТРАНСАКЦИИ СО ПОВРЗАНИТЕ СТРАНИ

А. Биланс на состојба

	Во илјади денари					Вкупно
	Матично друштво	Подружници	Придружени друштва	Раководен кадар на банката	Останати поврзани страни	
31 декември 2012						
Средства						
Тековни сметки	2.457	-	-	-	3.918	6.375
Средства за тргување	-	-	-	-	-	-
Кредити и побарувања						
хипотекарни кредити	-	-	-	12.098	-	12.098
потрошувачки кредити	-	-	-	-	-	-
побарувања по финансиски лизинг	-	-	-	-	-	-
побарувања по факторинг и форфетирање	-	-	-	-	-	-
останати кредити и побарувања	-	-	-	-	942.036	942.036
Вложувања во хартии од вредност	-	-	-	-	-	-
(Исправка на вредноста)	-	-	-	-	-	-
Останати средства	-	-	-	-	-	-
Вкупно	2.457	-	-	12.098	945.954	960.509
Обврски						
Обврски за тргување						
Депозити	-	-	-	29.826	144.294	174.120
Издадени хартии од вредност	-	-	-	-	-	-
Обврски по кредити	-	-	-	-	-	-
Субординирани обврски	2.777.163	-	-	-	-	2.777.163
Останати обврски	621	-	-	-	-	621
Вкупно	2.777.784	-	-	29.826	144.294	2.951.904
Потенцијални обврски						
Издадени гаранции	-	-	-	-	-	-
Издадени акредитиви	-	-	-	-	-	-
Останати потенцијални обврски	-	-	-	-	-	-
(Посебна резерва)	-	-	-	-	-	-
Вкупно	-	-	-	-	-	-
Потенцијални средства						
Примени гаранции	-	-	-	-	-	-
Останати потенцијални средства	-	-	-	-	-	-
Вкупно	-	-	-	-	-	-

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

31 декември 2012

44. ТРАНСАКЦИИ СО ПОВРЗАНИТЕ СТРАНИ (продолжение)

А. Биланс на состојба (продолжение)

	Во илјади денари					
	Матично друштво	Подруж- ници	Придру- жени друштва	Раково- ден кадар на банката	Останати поврзани страни	Вкупно
31 декември 2011						
Средства						
Тековни сметки	7.617	-	-	-	6.740	14.357
Средства за тргување	-	-	-	-	-	-
Кредити и побарувања						
хипотекарни кредити	-	-	-	10.020	-	10.020
потрошувачки кредити	-	-	-	-	-	-
побарувања по финансиски лизинг	-	-	-	-	-	-
побарувања по факторинг и форфетирање	-	-	-	-	-	-
останати кредити и побарувања	1.053.772	-	-	-	-	1.053.772
Вложувања во хартии од вредност	-	-	-	-	-	-
(Исправка на вредноста)	-	-	-	-	-	-
Останати средства	-	-	-	-	-	-
Вкупно	1.061.389	-	-	10.020	6.740	1.078.149
Обврски						
Обврски за тргување						
Депозити	-	-	-	28.285	4.292	32.577
Издадени хартии од вредност	-	-	-	-	-	-
Обврски по кредити	-	-	-	-	-	-
Субординирани обврски	2.780.212	-	-	-	-	2.780.212
Останати обврски	561	-	-	-	-	561
Вкупно	2.780.773	-	-	28.285	4.292	2.813.350
Потенцијални обврски						
Издадени гаранции	-	-	-	-	-	-
Издадени акредитиви	-	-	-	-	-	-
Останати потенцијални обврски	-	-	-	-	-	-
(Посебна резерва)	-	-	-	-	-	-
Вкупно	-	-	-	-	-	-
Потенцијални средства						
Примени гаранции	-	-	-	-	-	-
Останати потенцијални средства	-	-	-	-	-	-
Вкупно	-	-	-	-	-	-

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

31 декември 2012

44. ТРАНСАКЦИИ СО ПОВРЗАНИТЕ СТРАНИ (продолжение)

Б. Приходи и расходи кои произлегуваат од трансакциите со поврзаните страни

	Во илјади денари					
	Матично друштво	Подруж- ници	Придру- жени друштва	Раково- ден кадар на банката	Останати поврзани страни	Вкупно
2012 тековна година						
Приходи						
Приходи од камата	12.363	-	-	224	213	12.800
Приходи од провизии и надомести	-	-	-	-	-	-
Нето-приходи од тргување	-	-	-	-	-	-
Приходи од дивиденда	-	-	-	-	-	-
Капитална добивка од продажба на нетековни средства	-	-	-	-	-	-
Останати приходи	-	-	-	-	-	-
Трансфери помеѓу субјектите	-	-	-	-	-	-
Вкупно	12.363	-	-	224	213	12.800
Расходи						
Расходи за камата	89.653	-	-	-	64	89.717
Расходи за провизии и надомести	-	-	-	-	-	-
Нето-загуби од тргување	-	-	-	-	-	-
Расходи за набавка на нетековни средства	-	-	-	-	-	-
Исправка на вредноста на финансиските средства, на нето-основа	-	-	-	-	-	-
Останати расходи	-	-	-	27.118	18	27.136
Трансфери помеѓу субјектите	-	-	-	-	-	-
Вкупно	89.653	-	-	27.118	82	116.853

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

31 декември 2012

44. ТРАНСАКЦИИ СО ПОВРЗАНИТЕ СТРАНИ (продолжение)

Б. Приходи и расходи кои произлегуваат од трансакциите со поврзаните страни (продолжение)

	Во илјади денари					Вкупно
	Матично друштво	Подружници	Придружени друштва	Раководен кадар на банката	Останати поврзани страни	
2011 претходна година						
Приходи						
Приходи од камата	7.222	-	-	132	6	7.360
Приходи од провизии и надомести	-	-	-	-	-	-
Нето-приходи од тргување	-	-	-	-	-	-
Приходи од дивиденда	-	-	-	-	-	-
Капитална добивка од продажба на нетековни средства	-	-	-	-	-	-
Останати приходи	-	-	-	-	-	-
Трансфери помеѓу субјектите	-	-	-	-	-	-
Вкупно	7.222	-	-	132	6	7.360
Расходи						
Расходи за камата	106.807	-	-	-	17	106.824
Расходи за провизии и надомести	-	-	-	-	-	-
Нето-загуби од тргување	-	-	-	-	-	-
Расходи за набавка на нетековни средства	-	-	-	-	-	-
Исправка на вредноста на финансиските средства, на нето-основа	-	-	-	-	-	-
Останати расходи	-	-	-	29.084	-	29.084
Трансфери помеѓу субјектите	-	-	-	-	-	-
Вкупно	106.807	-	-	29.084	17	135.908

В. Надомести на раководниот кадар на банката

	Во илјади денари	
	тековна година 2012	претходна година 2011
Краткорочни користи за вработените	25.273	23.535
Користи по престанок на вработувањето	-	-
Користи поради престанок на вработувањето	-	-
Плаќања на вработените врз основа на акции, подмирани со сопственички инструменти	-	-
Плаќања на вработените врз основа на акции, подмирани со парични средства	-	-
Останато	1.845	5.549
Вкупно	27.118	29.084

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

31 декември 2012

44. ТРАНСАКЦИИ СО ПОВРЗАНИТЕ СТРАНИ (продолжение)

Поврзаните субјекти ги вклучуваат најголемите акционери, афилијациите и претпријатија во заедничка сопственост, контрола/управување на Банката, или чии активности се контролирани од страна на Банката. Сите трансакции со поврзаните субјекти се случуваат во нормалниот тек на работењето на Банката и нивната вредност не се разликува материјално од условите под кои се одвиваат трансакциите со другите субјекти.

45. НАЕМИ

А. Наемодавател

А.1 Побарувања по финансиски наеми

	Вкупно побарувања по финансиски наем	Во илјади денари Период на достасување на побарувањата по финансиски наем		
		до 1 година	од 1 до 5 години	над 5 години
31 декември 2012 (тековна година)				
Сегашна вредност на минималните плаќања на наемот	-	-	-	-
31 декември 2011 (претходна година)				
Сегашна вредност на минималните плаќања на наемот	-	-	-	-

А.2 Побарувања по неотповикливи оперативни наеми

	Вкупно побарувања по оперативни наеми	Во илјади денари Период на достасување на побарувањата по оперативен наем		
		до 1 година	од 1 до 5 години	над 5 години
31 декември 2012 (тековна година)				
Сегашна вредност на минималните плаќања на наемот	3.127	3.127	-	-
31 декември 2011 (претходна година)				
Сегашна вредност на минималните плаќања на наемот	2.704	2.704	-	-

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

31 декември 2012

45. НАЕМИ (продолжение)

А. Наемодавател (продолжение)

А.2 Побарувања по неотповикливи оперативни наеми (продолжение)

	Во илјади денари					
	Земјиште	Градежни објекти	Транс- портни средства	Мебел и канцела- риска опрема	Останата опрема	Други ставки на недвиж- ности и опрема
Вредност на имотот даден под оперативен наем:						Вкупно
31 декември 2012 година	-	111.949	-	-	-	-
31 декември 2011 година	-	83.182	-	-	-	-
Вкупно	-	-	-	-	-	-

Договорените побарувања за наем се однесуваат на дел од имот преземен за наплата на ненаплатени побарувања и помал дел сопствен имот кој што Банката во изминатиот период го користела за свои потреби но повеќе не го користи и го издава под наем на трети страни. Договорите за наем содржат клаузула на ревидирање на договорената цена на наемот согласно пазарните услови, во случај ако наемателот го остварува своето право да го обнови договорот за наем. Идните приходи од наем се приближни на нивото на тековните приходи од наемнини.

Б. Наемател

Б.1 Обврски по финансиски наеми

	Во илјади денари			
	Период на достасување на обврските по финансиски наем			
	Вкупно обврски по финансиски наем	до 1 година	од 1 до 5 години	над 5 години
Состојба на 31 декември 2012 (тековна година)	-	-	-	-
Состојба на 31 декември 2011 (претходна година)	-	-	-	-

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

31 декември 2012

45. НАЕМИ (продолжение)

Б. Наемател (продолжение)

Б.1 Обврски по финансиски наеми (продолжение)

	Во илјади денари						
	Други ставки на недвижности и опрема						
	Земјиште	Градежни објекти	Транспортни средства	Мебел и канцелариска опрема	Останата опрема		Вкупно
Вредност на имотот земен под финансиски наем:							
Набавна вредност							
Состојба на 1 јануари 2011	-	-	-	-	-	-	-
зголемувања	-	-	-	-	-	-	-
(отуѓување и расходување)	-	-	-	-	-	-	-
останато	-	-	-	-	-	-	-
Состојба на 31 декември 2011	-	-	-	-	-	-	-
Состојба на 1 јануари 2012	-	-	-	-	-	-	-
зголемувања	-	-	-	-	-	-	-
(отуѓување и расходување)	-	-	-	-	-	-	-
останато	-	-	-	-	-	-	-
Состојба на 31 декември 2012	-	-	-	-	-	-	-
Акумулирана амортизација и оштетување							
Состојба на 1 јануари 2011	-	-	-	-	-	-	-
амортизација за годината	-	-	-	-	-	-	-
загуба поради оштетување во текот на годината	-	-	-	-	-	-	-
(ослободување на загуба поради оштетување во текот на годината)	-	-	-	-	-	-	-
(отуѓување и расходување)	-	-	-	-	-	-	-
останато	-	-	-	-	-	-	-
Состојба на 31 декември 2011	-	-	-	-	-	-	-
Состојба на 1 јануари 2012	-	-	-	-	-	-	-
амортизација за годината	-	-	-	-	-	-	-
загуба поради оштетување во текот на годината	-	-	-	-	-	-	-
(ослободување на загуба поради оштетување во текот на годината)	-	-	-	-	-	-	-
(отуѓување и расходување)	-	-	-	-	-	-	-
останато	-	-	-	-	-	-	-
Состојба на 31 декември 2012	-	-	-	-	-	-	-
Сегашна сметководствена вредност							
на 1 јануари 2011 година	-	-	-	-	-	-	-
на 31 декември 2011 година	-	-	-	-	-	-	-
на 31 декември 2012 година	-	-	-	-	-	-	-

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

31 декември 2012

45. НАЕМИ (продолжение)

Б. Наемател (продолжение)

Б.2 Обврски по неотповикливи оперативни наеми

	Вкупно обврски по оперативни наеми	Во илјади денари Период на достасување на обврските по оперативен наем		
		до 1 година	од 1 до 5 години	над 5 години
Состојба на 31 декември 2012 (тековна година)	-	-	-	-
Состојба на 31 декември 2011 (претходна година)	-	-	-	-

46. ПЛАЌАЊА ВРЗ ОСНОВА НА АКЦИИ

	Во илјади денари	
	тековна година 2012	претходна година 2011
Датум на давање на опцијата	-	-
Датум на истекување на опцијата	-	-
Цена на реализација на опцијата	-	-
Цена на акцијата на датумот на давање на опцијата	-	-
Варијанса	-	-
Очекуван принос на дивиденда	-	-
Каматна стапка	-	-
Објективна вредност на датумот на давање на опцијата	-	-

	тековна година 2012		претходна година 2011	
	број на опциите за акции	пондери- рана просечна цена за опциите за акции	број на опциите за акции	пондери- рана просечна цена за опциите за акции
Состојба на 1 јануари	-	-	-	-
Промени во текот на годината				
Опции дадени на членовите на Надзорниот одбор	-	-	-	-
Опции дадени на членовите на Управниот одбор	-	-	-	-
Останати дадени опции	-	-	-	-
Форфетирани опции	-	-	-	-
Опции со истечен краен рок	-	-	-	-

Состојба на 31 декември	-	-	-	-
-------------------------	---	---	---	---

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ**31 декември 2012****47. ДАНОЧНИ РИЗИЦИ**

Финансиските извештаи и сметководствената евиденција на Банката подлежат на даночна контрола од страна на даночните власти во период од 5 години по поднесувањето на даночниот извештај за финансиската година, и можат да предизвикаат дополнителни даночни обврски. Според проценките на раководството на Банката не постојат било какви дополнителни услови од кои можат да произлезат потенцијално материјално значајни обврски врз оваа основа.

48. НАСТАНИ ПО ДАТУМОТ НА БИЛАНСОТ НА СОСТОЈБА

Не постојат настани по датумот на билансот на состојба кои бараат корекција на финансиските извештаи или соодветно обелоденување.

49. ДЕВИЗНИ КУРСЕВИ

Официјалните девизни курсеви користени при искажувањето на најзначајните билансни позиции деноминирани во странска валута се следните:

	<u>2012</u>	Во денари <u>2011</u>
1 УСД	46,6510	47,5346
1 ЕУР	61,5000	61,5050

СТОПАНСКА БАНКА АД - СКОПЈЕ

**Финансиски извештаи и
Извештај на независните ревизори
за годината што завршува
на 31 декември 2012**

СОДРЖИНА

	Страна
Одговорност за Финансиските извештаи	1
Извештај на независните ревизори	2
Извештај за сеопфатна добивка	3
Извештај за финансиската состојба	4
Извештај за промените на акционерската главнина	5
Извештај за паричните текови	6 - 7
Белешки кон финансиските извештаи	8 - 89

ОДГОВОРНОСТ ЗА ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

Раководството на Стопанска банка АД – Скопје (во понатамошниот текст „Банка“) е одговорно да осигура дека финансиските извештаи се изготвени за секоја финансиска година во согласност со Меѓународните стандарди за финансиско известување („МСФИ“), коишто даваат вистинит и објективен преглед на состојбите и резултатите на Банката за годината.

По извршените испитувања, Раководството на Банката има разумно очекување дека Банката поседува соодветни ресурси за да го продолжи оперативното постоење во догледна иднина. Заради тоа, Раководството на Банката продолжува со усвојување на тековната грижа во изготвувањето на финансиските извештаи.

Во изготвувањето на тие финансиски извештаи, одговорноста на Раководството на Банката осигурува дека:

- се избрани соодветните сметководствени политики и истите конзистентно се применуваат,
- расудувањата и проценките се разумни и прудентни,
- се следат важечките сметководствени стандарди коишто се предмет на какви било материјални отстапувања обелоденети и објаснети во финансиските извештаи и
- финансиските извештаи се изготвени врз основа на тековната грижа и посветеност за успешност во работењето освен ако не е соодветно да се претпостави дека Банката нема да го продолжи нејзиното работење.

Раководството на Банката е одговорно за чување на соодветна сметководствена евиденција, којашто, со разумна точност, во секое време, ја открива финансиската позиција на Банката, и исто така мора да осигура дека финансиските извештаи се усогласени со МСФИ. Раководството на Банката исто така е одговорно за заштита на средствата на Банката, а со тоа и преземање на разумни чекори за спречување и откривање на измама и други неправилности.

Потпишано во име на Стопанска банка АД – Скопје:

Д-р Глигор Бишев
Генерален извршен директор,
Претседател на Управен Одбор

Диомидис Николетопулос
Заменик генерален директор за банкарство на
мало, финансиски и оперативни активности,
Член на Управен одбор

М-р Тони Стојановски
Заменик генерален директор за ризици,
Член на Управен одбор

Теодулос Скордис
Заменик генерален директор за
корпоративно работење,
Член на Управен одбор

ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИТЕ РЕВИЗОРИ

ДО АКЦИОНЕРИТЕ И РАКОВОДСТВОТО НА СТОПАНСКА БАНКА АД - СКОПЈЕ

Извршивме ревизија на приложените финансиски извештаи (стр. 3 до 89) на Стопанска банка АД Скопје (во понатамошниот текст “Банката”), кои се состојат од извештајот за финансиската состојба на ден 31 декември 2012 година и извештајот за сеопфатниот приход на периодот, извештајот за промени на акционерската главнина и извештајот за парични текови за годината што тогаш завршува и преглед на значајни сметководствени политики и останати белешки кон финансиските извештаи.

Одговорност на раководството за финансиските извештаи

Раководството е одговорно за подготвувањето и објективното презентирање на финансиските извештаи во согласност со Меѓународните стандарди за финансиско известување. Оваа одговорност вклучува: дизајнирање, имплементирање и одржување на интерна контрола која што е релевантна за подготвувањето и објективното презентирање на финансиските извештаи кои што се ослободени од материјално погрешно прикажување, без разлика дали истото е резултат на измама или грешка, избирање и примена на соодветни сметководствени политики, како и правење на сметководствени проценки кои што се разумни во дадените околности.

Одговорност на ревизорите

Наша одговорност е да изразиме мислење за овие финансиски извештаи врз основа на нашата ревизија. Ние ја извршивме нашата ревизија во согласност со Меѓународните стандарди за ревизија. Овие стандарди бараат да ги почитуваме етичките барања, да ја планираме и извршиме ревизијата на начин кој ќе ни овозможи да добиеме разумно уверување дека финансиските извештаи се ослободени од материјално погрешно прикажување.

Ревизијата вклучува спроведување на постапки за прибавување на ревизорски докази за износите и обелоденувањата во финансиските извештаи. Избраните постапки зависат од расудувањето на ревизорот, вклучувајќи ја и проценката на ризиците од значајно погрешно прикажување во финансиските извештаи, настанато како резултат на измама или грешка. При проценувањето на овие ризици, ревизорот ја разгледува интерната контрола релевантна за подготвувањето и објективното презентирање на финансиските извештаи на Банката со цел дизајнирање на ревизорски постапки коишто се соодветни на околностите, но не за цел на изразување на мислење за ефективност на интерната контрола на Банката. Ревизијата исто така вклучува и оценка за соодветноста на користените сметководствени политики и на разумноста на сметководствените проценки направени од страна на раководството, како и оценка на севкупното презентирање на финансиските извештаи.

Веруваме дека ревизорските докази кои што ги имаме прибавено се достатни и соодветни за да обезбедат основа за нашето ревизорско мислење.

Мислење

Според наше мислење, финансиските извештаи на Банката ја прикажуваат реално и објективно, во сите материјални аспекти, финансиската состојба на Стопанска банка АД - Скопје на ден 31 декември 2012 година, како и резултатите од работењето и паричните текови за годината која што тогаш завршува во согласност со Меѓународните стандарди за финансиско известување.

Дилоит ДОО

3 април 2013 година

Дилоит ДОО

Ул.Мит.Теодосиј Гологанов 28

Скопје, Македонија

ИЗВЕШТАЈ ЗА СЕОПФАТНА ДОБИВКА
На 31 декември 2012
(Во илјади денари)

	<u>Белешка</u>	<u>2012</u>	<u>2011</u>
Приходи по основ на камати		4,442,966	4,339,414
Расходи по основ на камати		(2,066,489)	(2,302,664)
Нето приходи од камата	6	2,376,477	2,036,750
Приходи од надомести и провизии		1,025,772	945,138
Расходи од надомести и провизии		(90,738)	(97,460)
Нето приходи од провизии и надомести	7	935,034	847,678
Нето приходи/(расходи) од тргување	8	51,477	30,717
Нето приходи од курсни разлики	9	106,507	133,796
Останати приходи од дејноста	10	70,786	80,357
Нето загуба поради оштетување	11	(562,573)	(348,967)
Трошоци за вработените	12	(717,073)	(733,364)
Депрецијација и амортизација	13	(169,551)	(186,077)
Останати расходи од дејноста	14	(1,079,583)	(1,075,189)
Добивка пред оданочување		1,011,501	785,701
Данок на добивка	15	(4,322)	(17,569)
Добивка за годината		1,007,179	768,132
Останата сеопфатна добивка (Загуба)/Добивка во нето вредност од финансиски средства расположиви за продажба	32	(1,884)	23,722
Останата сеопфатна добивка за годината, намалена за даноци		(1,884)	23,722
Вкупна сеопфатна добивка за годината		1,005,295	791,854
Добивка припишана на:			
Сопственици на Банката		1,007,179	768,132
Вкупна сеопфатна добивка припишана на:			
Сопственици на Банката		1,005,295	791,854
Добивка по акција	33		
Основна (во денари)		57.68	43.99
Разводната (во денари)		57.68	43.99

Белешките кон финансиските извештаи
 претставуваат интегрален дел на овие финансиски извештаи.

Финансиски извештаи се одобрени од страна на раководството на Банката на 28 јануари 2013 година и се усвоени од страна на Надзорниот одбор на Банката.

Потпишано во име на Стопанска Банка АД - Скопје:

Д-р Глигор Бишев
 Генерален извршен директор,
 Претседател на Управен Одбор

Диомидис Николетопулос
 Заменик генерален директор за банкарство на мало,
 финансиски и оперативни активности,
 Член на Управен одбор

М-р Тони Стојановски
 Заменик генерален директор за ризици,
 Член на Управен одбор

Теодулос Скордис
 Заменик генерален директор за
 корпоративно работење,
 Член на Управен одбор

ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКАТА СОСТОЈБА

На 31 декември 2012

(Во илјади денари)

	<u>Белешка</u>	<u>2012</u>	<u>2011</u>
СРЕДСТВА			
Парични средства и парични еквиваленти	16	23,938,661	21,695,862
Средства што се чуваат за тргување	17	181,051	141,828
Средства што се расположливи за продажба	18	2,193,268	93,984
Средства што се чуваат до достасување	19	1,201,478	1,741,696
Кредити на и побарувања од банки	20	295,532	123,289
Кредити на и побарувања од други комитенти	21	46,163,847	44,598,280
Останати побарувања	22	837,633	997,228
Побарувања по основ на данок на добивка		4,884	7,536
Недвижности дадени под закуп	23	112,232	58,286
Нематеријални средства	24	116,640	152,269
Недвижности и опрема	25	887,729	938,075
Вкупно средства		<u>75,932,955</u>	<u>70,548,333</u>
ОБВРСКИ И КАПИТАЛ			
ОБВРСКИ			
Депозити на банките	26	264,962	146,172
Депозити на други комитенти	27	59,255,539	56,701,616
Обврски по кредити	28	2,518,847	832,501
Субординирани обврски	29	2,777,163	2,780,212
Останати обврски	30	672,806	613,995
Резервации	31	138,403	173,897
Вкупно обврски		<u>65,627,720</u>	<u>61,248,393</u>
КАПИТАЛ			
Запишан капитал	32	3,511,242	3,511,242
Резерви	32	852,559	854,443
Задржана добивка		5,941,434	4,934,255
Вкупно капитал		<u>10,305,235</u>	<u>9,299,940</u>
Вкупно обврски и капитал		<u>75,932,955</u>	<u>70,548,333</u>
Потенцијални обврски	35	<u>10,667,871</u>	<u>11,326,830</u>

Белешките кон финансиските извештаи
претставуваат интегрален дел на овие финансиски извештаи.

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИ НА КАПИТАЛ И РЕЗЕРВИ

Година што завршува на 31 декември 2012

(Во илјади денари)

	Запишан капитал	Ревалориз. резерви	Законска резерва	Останати резерви	Задржана добивка	Вкупно
Состојба, 1 јануари 2011	3,511,242	(652)	709,889	1,083	4,286,524	8,508,086
Издвојување за законски резерви	-	-	120,401	-	(120,401)	-
Вкупна сеопфатна добивка за годината, намалена за даноци	-	23,722	-	-	-	23,722
Добивка за годината	-	-	-	-	768,132	768,132
Состојба, 31 декември 2011	<u>3,511,242</u>	<u>23,070</u>	<u>830,290</u>	<u>1,083</u>	<u>4,934,255</u>	<u>9,299,940</u>
Состојба, 1 јануари 2012	3,511,242	23,070	830,290	1,083	4,934,255	9,299,940
Вкупна сеопфатна добивка за годината, намалена за даноци	-	(1,884)	-	-	-	(1,884)
Добивка за годината	-	-	-	-	1,007,179	1,007,179
Состојба, 31 декември 2012	<u>3,511,242</u>	<u>21,186</u>	<u>830,290</u>	<u>1,083</u>	<u>5,941,434</u>	<u>10,305,235</u>

Белешките кон финансиските извештаи
претставуваат интегрален дел на овие финансиски извештаи

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧНИТЕ ТЕКОВИ
Година што завршува на 31 декември 2012
(Во илјади денари)

	2012	2011
Добивка пред оданочување	1,007,179	768,132
<i>Усогласувања за:</i>		
Амортизација на недвижности и опрема	108,433	124,671
Амортизација на недвижности дадени под закуп	3,185	3,648
Амортизација на нематеријални средства	57,933	57,758
Добивка од продажба на недвижности и опрема, нето	(2,495)	(2,619)
Добивка од продажба на преземени средства по основ на ненаплатени побарувања, нето	-	(17,461)
Приходи од камати	(4,442,966)	(4,339,414)
Расходи од камати	2,066,489	2,302,664
Нето приходи од тргување	(51,477)	(30,717)
Расходи од одложен данок	-	15,504
Загуби поради оштетување на финансиски средства, нето	513,793	342,867
Загуби поради оштетување на нефинансиски средства	48,780	6,100
Резервации за бенефиции за вработени, нето	2,150	(11,549)
Резервации за судски постапки, нето	(1,493)	(2,920)
Наплатени камати	4,635,192	4,480,057
Платени камати	(2,083,487)	(2,306,758)
Добивка од дејноста пред промените на деловната актива и пасива:	1,861,216	1,389,963
<i>(Зголемување)/намалување на деловната актива:</i>		
Средства што се чуваат за тргување	(39,223)	(20,966)
Кредити одобрени на други банки	(172,039)	13
Кредити одобрени на комитенти	(2,331,689)	(2,437,269)
Задолжителна резерва согласно прописи на НБРМ	175,197	(67,677)
Останати побарувања	100,629	(23,763)
Нето одложени даночни средства и обврски	-	15,504
<i>Зголемување/(намалување) на деловната пасива:</i>		
Обврски што се чуваат за тргување	-	-
Депозити на банки	118,790	(2,174,041)
Депозити на клиенти	2,553,923	3,194,448
Останати обврски	58,811	111,006
Нето паричен тек генериран од /(користен за) основната дејност пред оданочување	2,325,615	(12,782)
Платени даноци на добивка	(1,670)	(4,800)
Нето паричен тек генериран од основната дејност	2,323,945	(17,582)

(продолжение)

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧНИТЕ ТЕКОВИ (продолжение)

Година што завршува на 31 декември 2012

(Во илјади денари)

	<u>2012</u>	<u>2011</u>
Паричен тек од инвестициона активност		
Набавка на недвижности и опрема	(9,566)	(45,746)
Набавка на нематеријални средства	(23,001)	(26,498)
Нето приливи/(одливи) од вложувања	(1,554,492)	1,032,568
Приливи/(одливи) од продажба на недвижности и опрема	(152)	6,059
Примени дивиденди	<u>4,520</u>	<u>3,070</u>
Нето паричен тек од инвестициони активности	(1,582,691)	969,453
Паричен тек од финансиска активност		
Нето (намалување)/зголемување на обврските по кредити (вклучувајќи и субординиран долг)	1,683,297	354,955
Платени дивиденди	<u>(6,555)</u>	<u>(8,139)</u>
Нето паричен тек од финансиски активности	1,676,742	346,816
Нето зголемување на пари и парични еквиваленти	2,417,996	1,298,687
Пари и парични еквиваленти, почеток на годината	<u>18,812,887</u>	<u>17,514,200</u>
Пари и парични еквиваленти на крај на годината	<u>21,230,883</u>	<u>18,812,887</u>

Белешките кон финансиските извештаи
претставуваат интегрален дел на овие финансиски извештаи.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

31 декември 2012 година

1. ОПШТИ ИНФОРМАЦИИ

Стопанска банка АД - Скопје е основана како акционерско друштво на 29.12.1989 година. Адресата на нејзиното регистрирано седиште и главна локација за вршење на деловните активности е ул. „11 Октомври“ бр. 7, 1000 Скопје. Банката работи во Република Македонија со мрежа од 64 филијали (2011 : 64 филијали).

Банката е регистрирана како универзален тип на комерцијална банка во согласност со македонските закони. Основните активности на Банката се следните:

- Прибирање на депозити и други повратни извори на средства;
- Кредитирање во земјата и странство, вклучувајќи и факторинг и финансирање на комерцијални трансакции;
- Издавање и администрирање на платежни средства (картички, чекови, меници);
- Платен промет во земјата и во странство, вклучувајќи купопродажба на девизи;
- Брз трансфер на пари;
- Тргување со инструменти на пазарот на пари (меници, сертификати за депозити);
- Тргување со девизни средства, хартии од вредност и финансиски деривативи;
- Финансиски лизинг;
- Менувачки работи;
- Купопродажба, гарантирање и пласман на емисија на хартии од вредност;
- Економско-финансиски консалтинг;
- Обезбедување на услуги во наплата на фактури, водење евиденција;
- Издавање на платежни гаранции, авали и други форми на обезбедување;
- Управување со средства и портфолио на хартии од вредност по налог и за сметка на клиенти;
- Давање на услуги на банка-чувар на имот;
- Посредување при склучување договори за кредити и заеми и при продажба на полиси за осигурување;
- Обезбедување услуги на изнајмување на сефови, остава и депо;
- Други финансиски услуги утврдени со закон што може да ги врши само банка.

Банката е под контрола на Националната банка на Грција, основана во Грција, којашто поседува удел од 94.64% (2011: 94.64%) во Банката и претставува нејзина матична компанија.

Акциите на Банката не котираат на Редовниот пазар на Македонската берза, но котираат на Македонската берза на Пазарот на јавно поседувани компании со посебни услови за објавување и ИД кодот за котација е следниот:

<u>Симбол</u>	<u>ISIN код</u>
STB (обични акции)	MKSTBS101014
STBP (приоритетни акции)	MKSTBS120014

Финансиските извештаи на Банката за годината што заврши на 31 декември 2012 беа одобрени од страна на раководството на Банката на 28 јануари 2013 година и се усвоени од страна на Надзорниот одбор на Банката.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

31 декември 2012 година

2. ОСНОВА ЗА ИЗГОТВУВАЊЕ НА ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

(а) Изјава за усогласеност

Овие финансиски извештаи се изготвени во согласност со Меѓународните стандарди за финансиско известување усвоени од страна на Одборот за Меѓународни сметководствени стандарди ("IASB").

Сметководствените политики според МСФИ наведени подолу беа конзистентно применувани од страна на Банката во сите периоди презентирани во овие финансиски извештаи.

(б) Основа за мерење

Овие финансиски извештаи се изготвени во согласност со правилото за историски трошок модифицирано со ревалуација на средствата расположливи за продажба, финансиските средства и финансиските обврски (вклучени се и деривативните финансиски инструменти) што се чуваат по објективна вредност во билансот на успех, под претпоставката за тековна грижа и посветеност за успешност во работењето.

(в) Функционална валута и валута на известување

Финансиските извештаи се прикажани во денари, којашто е функционална валута на Банката. Сите финансиски информации се прикажани во илјади денари во заокружен износ.

(г) Користење на проценки и расудувања

Изготвувањето на финансиските извештаи во согласност со МСФИ му налага на раководството да изврши расудувања, проценки и претпоставки што влијаат на примената на политики и прикажани износи на средствата и обврските, приходите и расходите. Проценките и поврзаните претпоставки се базираат на историското искуство и други разни фактори што се верува дека се разумни во однос на околностите, чишто резултати формираат основа за вршење на расудувања за сметководствените вредности на средствата и обврските што не се лесно воочливи од други извори. Фактичките резултати можат да се разликуваат од овие проценки.

Проценките и основните претпоставки се ревидираат на тековна основа. Ревизиите на сметководствените проценки се признаваат во периодот во којшто проценката е ревидирана ако ревизијата влијае само на тој период или во периодот на ревизија и идни периоди ако ревизијата влијае и на тековните и на идните периоди.

Информациите за значајни области за несигурност во проценката и критични проценки во примената на сметководствените политики што имаат најзначително влијание врз износите признаени во финансиските извештаи се опишани во Белешка 3.22 кон финансиските извештаи.

Резиме на основните сметководствени политики применети во изготвувањето на финансиските извештаи според МСФИ се дадени во рамките на Белешка 3 кон финансиските извештаи.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

31 декември 2012 година

2. ОСНОВА ЗА ИЗГОТОВКА НА ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ (продолжение)**(д) Стандарди и толкувања што важат во тековниот период**

Следниве измени на постоечките стандарди издадени од страна на Одборот за меѓународни сметководствени стандарди и толкувањата издадени од Меѓународниот одбор за толкувања на финансиско известување важат за тековниот период:

- Дополнувања на МСФИ 1 “Првично усвојување на меѓународните стандарди за финансиско известување” – Висока хиперинфлација и отстранување на фиксни датуми за ентитети кои прв пат го применуваат МСФИ (применлив за годишни периоди на известување кои започнуваат на или по 1 јули 2011);
- Дополнувања на МСФИ 7 “Финансиски инструменти: Обелоденувања” – Пренос на финансиски средства (применлив за годишни периоди на известување кои започнуваат на или по 1 јули 2011 година);
- Дополнувања на МСС 12 “Даноци на добивка” – Одложен данок: Поврат на средствата кои се наоѓаат во основата (применлив за годишни периоди на известување кои започнуваат на или по 1 јануари 2012);

Усвојувањето на овие дополнувања на постоечките стандарди и толкувања не резултираше во никакви промени кај сметководствените политики на Банката.

(ф) Стандарди и толкувања издадени, но не прифатени

На денот на одобрувањето на овие финансиски извештаи следните сметководствени стандарди, измени и толкувања се издадени, но не се сеуште во сила:

- МСФИ 9 “Финансиски инструменти” (применлив за годишни периоди на известување кои започнуваат на или по 1 јануари 2015);
- МСФИ 10 “Консолидирани финансиски извештаи” (применлив за годишни периоди на известување кои започнуваат на или по 1 јануари 2013);
- МСФИ 11 “Заеднички аранжмани” (применлив за годишни периоди на известување кои започнуваат на или по 1 јануари 2013);
- МСФИ 12 “Обелоденувања на вложувања во други правни лица” (применлив за годишни периоди на известување кои започнуваат на или по 1 јануари 2013);
- МСФИ 13 “Мерење на објективната вредност” (применлив за годишни периоди на известување кои започнуваат на или по 1 јануари 2013);
- МСС 27 (ревидиран во 2011) “Поединечни финансиски извештаи” (применлив за годишни периоди на известување кои започнуваат на или по 1 јануари 2013);
- МСС 28 (ревидиран во 2011) “Вложувања во придружени правни лица и заеднички вложувања” (применлив за годишни периоди на известување кои започнуваат на или по 1 јануари 2013);
- Дополнувања на МСФИ 1 „Првично усвојување на меѓународните стандарди за финансиско известување” – Кредити на Држава (применлив за годишни периоди на известување кои започнуваат на или по 1 јануари 2013 година).
- Дополнувања на МСФИ 7 “Финансиски инструменти: Обелоденувања” – Порамнување на финансиски средства и финансиски обврски (применлив за годишни периоди на известување кои започнуваат на или по 1 јануари 2013);

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

31 декември 2012 година

2. ОСНОВА ЗА ИЗГОТОВКА НА ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ (продолжение)**(f) Стандарди и толкувања издадени, но не прифатени (продолжение)**

- Дополнувања на МСФИ 9 “Финансиски инструменти” и МСФИ 7 “Финансиски инструменти: Обелоденувања” – Задолжителен датум на ефективност и преодни обелоденувања;
- Дополнувања на МСФИ 10 “Консолидирани финансиски извештаи”, МСФИ 11 “Заеднички аранжмани” и МСФИ 12 “Обелоденувања на вложувања во други правни лица” - Упатство за преодна примена (применливи за годишни периоди на известување кои започнуваат на или по 1 јануари 2013 година);
- Дополнувања на МСФИ 10 “Консолидирани финансиски извештаи”, МСФИ 12 “Обелоденувања на вложувања во други правни лица” и МСС 27 “Поединечни финансиски извештаи” (применливи за годишни периоди на известување кои започнуваат на или по 1 јануари 2014 година).
- Дополнувања на МСС 1 “Презентација на финансиски извештаи” - Презентација на ставки од Останата сеопфатна добивка (применливи за годишни периоди на известување кои започнуваат на или по 1 јули 2012 година);
- Измени на МСС 19 “Користи за вработените” – Подобрување на сметководството за користи по престанување на работниот однос (применливи за годишни периоди на известување кои започнуваат на или по 1 јануари 2013 година);
- Дополнувања на МСС 32 “Финансиски инструменти: Презентирање” – Порамнување на финансиски средства и финансиски обврски (применлив за годишните периоди на известување кои започнуваат на или по 1 јануари 2014 година);
- Дополнувања на различни стандарди и толкувања “Подобрувања на МСФИ (2012)” како резултат на Проектот за годишно квалитативно подобрување на МСФИ објавен на 17 мај 2012 година (МСФИ 1, МСС 1, МСС 16, МСС 32, МСС 34) – првенствено со намера да се отстранат неусогласеностите и појаснување на формулацијата во текстот (поголем број од дополнувањата ќе бидат применливи за годишните периоди на известување кои започнуваат на или по 1 јануари 2013 година);
- КТМФИ 20 “Трошоци за откривка во фазата на производство на површински рудници” (применлив за годишни периоди на известување кои започнуваат на или по 1 јануари 2013).

Банката има избрано да не ги усвои горенаведените стандарди, ревизии и толкувања пред истите да стапат на сила. Банката предвидува дека усвојувањето на овие стандарди, ревизии и толкувања нема да има материјален ефект врз финансиските извештаи на Банката во периодот на нивната иницијална примена.

(e) Копмаративни износи

Со цел да се усогласи со презентацијата на износите во тековниот период, одредени рекласификации се направени на износите презентирани во финансиските извештаи за годината што завршува на 31 декември 2011 година. Таквите рекласификации не резултираа во значајни промени на содржината и формата на финансиските информации презентирани во финансиските извештаи. Детали од рекласификациите се дадени во Белешка 37.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ 31 декември 2012

3. ПРЕГЛЕД НА ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ

3.1. Приходи и расходи од камати

Приходите и расходите по основ на камати се признаваат во Извештајот за сеопфатна добивка за сите инструменти мерени по амортизирана набавна вредност користејќи го методот на ефективна каматна стапка.

Методот на ефективна каматна стапка е метод за пресметка на амортизираната набавна вредност на финансиското средство или финансиската обврска и за алоцирање на приходите или расходите од камати во релевантниот период. Ефективната каматна стапка е стапка што ги есконтира проценетите идни готовински плаќања или приноси преку очекуваниот животен век на финансискиот инструмент или, кога тоа е соодветно, пократок период на нето сметководствената вредност на финансиското средство или финансиската обврска. При пресметката на ефективната каматна стапка, Банката ги проценува паричните текови имајќи ги предвид сите договорни услови на финансискиот инструмент (на пример, опции за претходно плаќање), но не ги зема предвид идните кредитни загуби. Пресметката ги вклучува сите надомести и провизии платени или примени помеѓу договорните страни што се составен дел на ефективната каматна стапка, трансакционите трошоци и сите други премии или дисконти.

3.2. Приходи од надомести и провизии

Надоместите и провизиите, освен надоместите за одобрување кредити, општо се признаваат на акумулирана основа во периодот на обезбедување на услугата. Другите надомести поврзани со земањето и одобрувањето на кредити се одложуваат во текот на животниот век на кредитот и се амортизираат со употреба на методот на ефективна каматна стапка.

3.3. Приходи од дивиденда

Приходите од дивиденда се признаваат кога правото за примање на плаќање се воспоставува за сите акционери што учествуваат во рапределбата на приходите.

3.4. Износи искажани во странска валута

Трансакциите настанати во странска валута се искажани во денари со примена на официјалните курсеви на Народна банка на Република Македонија (“НБРМ”) кои важат на денот на трансакцијата. Средствата и обврските кои гласат на странска валута се искажуваат во денари со примена на официјалните курсеви кои важат на денот на составувањето на Билансот на состојба. Позитивните и негативните курсни разлики кои произлегуваат од претворањето на износите во странска валута, како и средствата и обврските искажани во странска валута, се прикажуваат како ставка должи или побарува во Извештајот за сеопфатна добивка. Потенцијалните обврски во странска валута се искажани во денари со примена на официјалните курсеви на датумот на составување на Билансот на состојба.

3.5. Финансиски средства

Финансиските средства се класифицираат во следниве специфични категории: хартии од вредност за тргување, финансиски инструменти што се расположливи за продажба, финансиски инструменти што се чуваат до доспевање и кредити одобрени на банки и клиенти. Класификацијата зависи од природата и намените на финансиските средства и се утврдува при почетното признавање. Финансиските средства се признаваат и не се признаваат на датумот на тргување каде што продажбата или купувањето на инвестицијата е под договор чиешто услови налагаат достава на инвестицијата во рамките на договорена временска рамка.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2012**3. ПРЕГЛЕД НА ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (продолжение)****3.5. Финансиски средства (продолжение)****Хартии од вредност за тргување**

Хартиите од вредност за тргување, кои се состојат од државни записи во домашна валута издадени од Министерството за финансии, се хартии од вредност вклучени во портфолио за кое постои намера за остварување на профит на краток рок. Хартиите од вредност за тргување иницијално се признаваат по набавната вредност и последователно се признаваат според нивната објективна вредност врз основа на нивната пазарна цена.

Хартиите од вредност за тргување вклучуваат деривативни финансиски инструменти од договори за менувачки работи и првично и последователно се мерат/премеруваат по објективна вредност. Овие договори не се квалификуваат за сметководство на хеџирање согласно посебните правила на МСС 39 и затоа се третираат на ист начин како и деривативните инструменти кои се чуваат за тргување, односно добивките и загубите по објективна вредност се признаваат во нето приходот од тргување.

Сите поврзани реализирани и нереализирани добивки и загуби се вклучени во нето приходот од тргување. Каматата, ако е остварена за време на располагањето со хартиите од вредност за тргување, се евидентира како приход од камата. Купопродажбата на хартиите од вредност за тргување се признава на датумот на тргувањето, што го претставува датумот кога Банката се обврзува да го купи или продаде средството.

Финансиски инструменти расположиви за продажба

Хартиите од вредност расположиви за продажба се оние хартии од вредност за коишто постои намера да се чуваат за неопределен временски период коишто можат да се продадат како резултат на потребите за ликвидност или промени во каматните стапки, девизните курсеви или цените на капиталот. Ова портфолио е составено од котирани или некотирани сопственички хартии од вредност во банки, финансиски институции и претпријатија, врз кои Банката нема контрола.

Вложувањата расположиви за продажба почетно се признаваат по трансакциска цена, која претставува објективна вредност, а последователно се вреднувани според објективната вредност врз основа на котираните цени на активните пазари или врз основа на износите добиени со моделите на парични текови за некотирани сопственички инструменти.

Добивките и загубите кои произлегуваат од промени на објективната вредност на хартиите од вредност расположиви за продажба се признаваат во останатата сеопфатна добивка и се акумулираат во ревалоризационите резерви, сè додека финансиското средство не се смета за непризнаено или оштетено, во кој момент кумулативната добивка или загуба претходно акумулирана во ревалоризационите резерви треба да се признае во билансот на успех. Сепак, каматата пресметана со користење на методот на ефективна каматна стапка и позитивните и негативните курсни разлики се признава во Извештајот за сеопфатна добивка.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2012**ПРЕГЛЕД НА ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (продолжение)****3.5. Финансиски средства (продолжение)****Финансиски инструменти кои се чуваат до доспевање**

Вложувања во хартии од вредност кои се чуваат до доспевање претставуваат финансиски средства со фиксни или определени плаќања и фиксно доспевање, за кои Банката има намера и можност да ги чува до доспевање. Ако Банката планира да продаде значителен износ од овие средства, целата категорија ќе го смени статусот и ќе се прекласифицира како средства расположливи за продажба. Овие хартии од вредност се мерат според амортизираната набавна вредност со примена на ефективната каматна стапка.

Кредити одобрени од Банката

Кредитите одобрени од Банката вклучуваат кредити каде што директно се обезбедуваат парични средства за кредитокорисникот. Кредитите иницијално се признаваат по објективна вредност, притоа вклучувајќи ги сите трансакциски трошоци, а последователно се вреднуваат според амортизираната набавна вредност со користење на ефективна каматна стапка. Каматата на кредити одобрени од Банката се вклучува во приходите од камати и се признава на кумулативна основа. Кредитите одобрени на комитентите и финансиските институции се прикажани во нето износ намален за резервациите за загуба поради оштетување и разграничени надоместоци за кредитот.

Загуби поради оштетување на финансиски средства

Банката проценува на секој датум на биланс на состојба дали постои објективен доказ дека некое финансиско средство или група финансиски средства е оштетена.

Во случај на капитални инвестиции класифицирани како расположливи за продажба, значително или продолжено опаѓање на објективната вредност на хартијата од вредност под нејзината набавна вредност се зема предвид при определувањето дали средствата се оштетени. Доколку постојат такви докази за финансиските средства расположливи за продажба, кумулативната загуба – измерна како разлика меѓу набавната вредност и тековната објективна вредност, намалена за загуби поради оштетување на тоа финансиско средство претходно прикажани во добивка или загуба – се отстранува од капиталот и се признава во билансот на успех. Загубите поради оштетување за сопственичките инструменти прикажани во билансот на успех не се сторнираат преку билансот на успех. Доколку, во некој последователен период, објективната вредност на должничкиот инструмент класифициран како расположив за продажба се зголеми и зголемувањето може објективно да се поврзе со настан што се случил откако загубата за оштетување била прикажана во добивката или загубата, загубата поради оштетување се сторнира преку билансот на успех. Износот на загубата поради оштетување на финансиските средства водена по амортизирана набавна вредност се пресметува како разлика меѓу сметководствената вредност на средството и сегашната вредност на идните готовински текови дисконтирани по оригиналната ефективна каматна стапка на финансискиот инструмент.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2012

3. ПРЕГЛЕД НА ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (продолжение)

3.5. Финансиски средства (продолжение)

Загуби поради оштетување за кредити и аванси

Резервациите за загуби поради оштетување по кредити се утврдуваат доколку постојат објективни докази дека Банката нема да може да ги наплати сите достасани износи по побарувањата според оригиналните договорни услови. Поимот „побарување” значи кредит, обврска како што е акредитив, гаранција или обврска за зголемување на кредитниот лимит. Резервацијата за загуби поради оштетување по кредити се искажува како намалување на сметководствената вредност на кредитот, додека за вонбилансните ставки резервацијата се искажува во рамките на резервациите. Дополнувања на резервациите се прават преку резервациите за загуби поради оштетување на финансиските средства во билансот на успех. Резервациите за загуби поради оштетување по кредити се утврдуваат врз основа на степенот (големината) на ризикот од ненаплативост или специфичниот ризик на ниво на земја, врз основа на следните принципи:

- Поединечните кредитни изложености (ризици) се оценуваат врз основа на видот на кредитобарателот, неговата целокупна финансиска позиција, изворите и евиденцијата за плаќање и надоместливата вредност на обезбедувањето. Резервациите за загуби поради оштетување се мерат и утврдуваат за разликата помеѓу сметководствената вредност на кредитот и неговиот проценет надоместлив износ, што всушност ја претставува сегашната вредност на очекуваните готовински текови, вклучувајќи ги и надоместивите износи од гаранции и залог, дисконтирани со ефективна каматна стапка на кредитот.
- Ако постојат објективни докази за ненаплативост на кредити во кредитното портфолио кои не може специфично да се идентификуваат, резервациите за загуби поради оштетување се утврдуваат на ниво на ризикот за целокупното кредитно портфолио. Овие загуби се утврдуваат врз основа на историски податоци за кредитните рангирања на кредитокорисниците, и ја одразуваат тековната економска клима во која функционираат кредитокорисниците.
- Загубата по кредит претставува престанок на пресметка на приход од камата согласно договорените услови, а кредитот се класификува како нефункционален заради тоа што договорните обврски за плаќање на главницата и/или каматата се во задоцнување, односно ненаплатени во период поголем од 90 дена. Сите резервации за загуби по кредити се разгледуваат и несечно, и секакви понатамошни промени на износите и времето на очекуваните идни парични приливи во споредба со претходните проценки резултираат во промена на резервацијата за загуби поради оштетување, која се евидентира во Извештајот за сеопфатна добивка.
- Кредитот за кој се верува дека е неможно да се наплати, се отпишува наспроти соодветната резервација за загуби поради оштетување. Натамошните наплати се евидентираат како намалување на загубите поради оштетување во Извештајот за сеопфатна добивка.

Реструктурирани кредити

Кога еднаш условите за кредитот ќе се обноват, кредитот не се смета повеќе достасан, обезбедувајќи притоа дека сите барања со новиот договор се задоволени. Банката постојано ги следи реструктурираните кредити да се осигури дека сите критериуми се исполнети и дека идни наплати се веројатни.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

31 декември 2012

3. ПРЕГЛЕД НА ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (продолжение)

3.5. Финансиски средства (продолжение)

Депризнавање на финансиски средства

Банката ги депризнава финансиските средства кога правото за стекнување готовина од финансиското средство истекло или пак истата ги има отстапено своите права за стекнување парични приливи од средството и значително сите ризици и бенефиции од сопственоста врз средствата на друг субјект.

3.6. Финансиски обврски

Финансиските обврски се класифицираат во согласност со предметот на договорот. Финансиските обврски се класифицираат како депозити на банки, финансиски институции и клиенти, финансиски обврски за тргување, обврски по кредити и други обврски.

Депозити на банки и други финансиски институции и клиенти

Овие финансиски обврски иницијално се признаваат по објективна вредност намалена за генерираните трансакциски трошоци. Последователно се вреднуваат по амортизациона набавна вредност.

Финансиски обврски за тргување

Овие финансиски обврски вклучуваат деривативни финансиски инструменти на девизни договори и иницијално и последователно се мерат/повторно се мерат по објективна вредност. Овие договори не се квалификуваат за сметководство на хеџирање според специфичните правила на МСС 39 и затоа се третираат на истиот начин како деривативни инструменти за тргување, односно добивката и загубата по објективната вредност се признаваат во нето приходите од тргување.

Обврски по кредити

Обврските по кредити иницијално се признаваат по објективна вредност намалена за генерираните трансакциски трошоци. Последователно се вреднуваат по амортизирана набавна вредност, а секоја разлика помеѓу нето приносите и надоместливата вредност се признава во Извештајот за сеопфатна добивка во текот на животниот век на кредит со користење на методот за ефективна каматна стапка. Ефективната каматна стапка е стапката којашто точно ги есконтира идните проценети готовински плаќања преку очекуваниот период на траење на финансиската обврска.

Други обврски

Другите обврски се наведуваат по нивната номинална вредност.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2012

2. ПРЕГЛЕД НА ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (продолжение)

3.6. Финансиски обврски (продолжение)

Депризнавање на финансиски обврски

Банката ги депризнава финансиските обврски кога, и само кога, нејзините обврски се исполнети, откажани или истекле.

3.7. Недвижности и опрема

Недвижностите и опремата се искажани според набавната вредност намалена за акумулираната амортизација и акумулираните загуби поради оштетување.

Издатоците направени за замена на дел од недвижностите и опремата што се евидентира одделно, се капитализираат. Останати последователни издатоци се капитализираат само кога ја зголемуваат идната економска ползност вклучена во дел од недвижностите и опремата. Сите останати издатоци се признаваат како трошоци во Извештајот за сеопфатна добивка при нивното настанување.

Амортизацијата се пресметува по пропорционална метода со проценети стапки на начин да се отпише набавната вредност на средствата во текот на нивниот проценет ползебен век на траење. На недвижностите во изградба не се пресметува амортизација сè до нивното ставање во употреба. Годишни стапки на амортизација за 2012 и 2011 година се следните:

Градежни објекти	2,5% -5%
Мебел и опрема	10% - 25%

Добивката или загубата што произлегува од оттуѓување или ставање вон употреба на недвижности и опрема се утврдува како разлика помеѓу приносите од продажбата и сметководствената вредност на средството и се признава во билансот на успех. Банката ги ревидира своите недвижности и опрема за оштетување на годишна основа. Кога сметководствената вредност на средството е поголема од неговата проценета надоместлива вредност, неговата вредност веднаш се сведува на неговата надоместлива вредност.

3.8. Нематеријални средства

Нематеријалните средства се средства стекнати поединечно и се прикажуваат по набавна вредност намалена за акумулираната амортизација и акумулираните загуби поради оштетување. Нематеријалните средства опфаќаат:

- Компјутерски софтвер и софтвер што е стекнат одделно од хардверот,
- Вложувања во имот земен под закуп и
- Други нематеријални средства.

Расходите за софтвер се амортизираат на пропорционална основа во текот на проценетиот ползебен век на траење што изнесува 5 години. Вложувањата во имот земен под закуп и други нематеријални средства се амортизираат на пропорционална основа во текот на релевантниот договорен период. Банката годишно ги ревидира нејзините нематеријални средства и оценува дали постои индикација за оштетување. Ако постои таква индикација, се врши проценка за да се види дали сметководствената вредност е надоместлива. Ако сметководствената вредност ја надминува надоместливата вредност, се врши соодветно сведување на вредноста.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2012**3. ПРЕГЛЕД НА ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (продолжение)****3.9. Оштетување на материјални и нематеријални средства**

Раководството на Банката редовно ги ревидира сметководствените вредности на нејзините материјални и нематеријални средства. Ако постои некоја индикација дека таквите средства се оштетени, надоместливата вредност на средството се проценува за да се утврди степенот на загубата поради оштетување. Ако надоместливата вредност на средството е проценета дека е помала од неговата сметководствена вредност, сметководствената вредност на средството се сведува на неговата надоместлива вредност. Загуба поради оштетување се признава како трошок на тековниот период. Надоместувањето на загубата поради оштетување веднаш се признава како приход.

3.10 Недвижности дадени под закуп

Недвижностите дадени под закуп вклучуваат згради во сопственост на Банката кои се чуваат за да се заработуваат наемнини или за зголемување на вредноста на капиталот или за двете заедно. Недвижностите дадени под закуп почетно се мерат според нивната набавна вредност, вклучувајќи ги и трошоците на трансакцијата. Класификацијата на недвижностите дадени под закуп се базира на критериумот дека недвижностите во најголем дел се чуваат за да се заработат наемнини споредено со недвижностите кои Банката ги користи за сопствени потреби.

По почетното признавање Банката ги мери недвижностите дадени под закуп според набавната вредност намалена за акумулираната амортизација и за секоја акумулирана загуба поради оштетување. Амортизацијата на недвижностите дадени под закуп се пресметува по пропорционална метода на начин да се отпише набавната вредност на средствата во текот на нивниот проценет полезен век на траење, кој е приближно еднаков на слични средства вклучени во материјалните вложувања.

Недвижностите дадени под закуп годишно се ревидираат за оштетување. Ако постои некоја индикација дека таквите средства се оштетени, надоместливата вредност на средството се проценува за да се утврди степенот на загубата поради оштетување. Ако надоместливата вредност на средството е проценета дека е помала од неговата сметководствена вредност, сметководствената вредност на средството се сведува на неговата надоместлива вредност. Загуба поради оштетување се признава како трошок на тековниот период.

3.11 Преземени средства по основ на ненаплатени побарувања

Преземените средства вклучуваат недвижности и опрема стекнати преку соодветна постапка за целосно или делумно регулирање на односниот кредит и се прикажуваат во други побарувања. Почетно, овие средства се вреднуваат на понизок износ од цената на чинење на кредитот, притоа вклучувајќи ги трансакциските трошоци (вообичаено цената на чинење на кредитот наведена во документот донесен од надлежен орган од каде што произлегуваат правните основи за стекнување на сопственоста) и објективната вредност намалена за проценетите трошоци за продажба, утврдени од домашни овластени проценители на датумот на преземање на средството. По почетното признавање, преземените средства се ревидираат за оштетување најмалку на годишна основа и се вреднуваат на понизок износ од нивната сметководствена вредност намалена за проценетите трошоци за продажба и акумулираните оштетувања.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ**31 декември 2012****3. ПРЕГЛЕД НА ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (продолжение)****3.12 Пари и парични еквиваленти**

Парите и паричните еквиваленти вклучуваат готовина и ностро сметки, нерестриktivни депозити по видување и пласмани кај други банки и финансиски институции, нерестриktivни сметки кај НБРМ и други финансиски средства како што се благајнички и други квалификувани записи, како високоликвидоносни средства со доспевање до 3 месеци и незначителни промени на објективната вредност.

3.13 Средства од комисионо работење

Банката обезбедува старателски услуги за правни лица и граѓани, при што чува и управува со средства или инвестира средства добиени од различни финансиски инструменти по упатства на клиентот. Банката прима приходи од провизии за обезбедување на овие услуги. Овие средства по основ на комисионо работење не претставуваат средства на Банката и не се признаваат во нејзините финансиски извештаи. Банката не е изложена на никаков кредитен ризик поврзан со ваквите пласмани поради тоа што Банката не дава гаранција за овие пласмани.

3.14 Резервации

Резервациите се признаваат кога Банката има сегашна обврска (правна или конструктивна) како резултат на минат настан, и е веројатно дека од Банката ќе биде побарано да ја регулира обврската, и може да се направи веродостојна проценка за износот на обврската. Износот признаен како резервација е најдобрата проценка на консидацијата потребна за регулирање на сегашната обврска на датумот на составување на билансот на состојба, имајќи ги предвид ризиците и неизвесностите поврзани со обврската. Кога резервацијата се вреднува со користење на парични текови проценети за регулирање на сегашната обврска, нејзината сметководствена вредност е сегашната вредност на тие парични текови.

Плати и останати надоместоци на вработените

Придонеси за здравствено, пензиско и социјално осигурување од бруто плати се плаќаат од Банката во текот на годината на националните организации по законски стапки. Таквите придонеси претставуваат дефинирани планови за придонеси и се признаваат како трошок кога вработените имаат обезбедувано услуги со коишто се стекнуваат со право на придонеси. Нема дополнителна обврска по овие планови.

Во согласност со законската регулатива, колективниот договор, и интерните правила и регулатива, Банката е обврзана да им плаќа на работниците отпремнина при одење во пензија во висина од најмалку двократен износ од просечната месечна плата по работник. Отпремнините на вработените се третираат како дефинирани пензиски планови. Обврската за отпремнини признаена во билансот на состојба во поглед на дефинираните пензиски планови е сегашната вредност на дефинирана обврска на датумот на составување на билансот на состојба намалена за објективната вредност на средствата на планот (тековно не постојат признати средства за планот), заедно со корекциите за непризнаени актуарски добивки или загуби и трошоци за минат труд. Дефинираната обврска се пресметува годишно од страна на независни актуари со користење на методот за кредитирање на проектирана единица (projected unit credit method).

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

31 декември 2012

3. ПРЕГЛЕД НА ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (продолжение)

3.15. Данок на добивка

Данокот што тековно се плаќа се пресметува врз основа на локална даночна регулатива со користење на даночни стапки што се донесени или суштински се донесуваат до денот на составување на билансот на состојба.

Одложениот данок се признава на разликите помеѓу сметководствените вредности на средствата и обврските во финансиските извештаи и соодветните даночни основи користени во пресметката на добивката што се оданочува, и се пресметува со употреба на методот на обврски по биланс на состојба. Одложените даночни обврски општо се признаваат за сите даночни времени разлики, а одложените даночни средства општо се признаваат за сите одбиени времени разлики до тој степен што е веројатно дека идните добивки што се оданочуваат ќе бидат достапни во однос на кои можат да се користат одбиените времени разлики. Одложените даночни средства и обврски се вреднуваат по даночни стапки што се очекува да се применуваат во периодот во којшто треба да се регулира обврската или да се реализира средството базирано врз даночни стапки (и даночни закони) што се донесени или суштински се донесени до датумот на составување на билансот на состојба.

3.16. Закуп

Средствата што се даваат под закуп како оперативен закуп се вклучени во билансот на состојба како недвижности дадени под закуп. Приходите од кирија од недвижностите дадени под закуп се признаваат во билансот на успех на пропорционална основа во текот на траењето на закупот.

3.17. Известување според сегментите

Оперативните сегменти се известуваат на начин конзистентен со интерното известување на главниот оперативен носител на одлуки. Главниот оперативен носител на одлуки е лице или група што ги алоцира ресурсите и ги оценува перформансите на оперативните сегменти на Банката. Банката го одреди Управниот одбор на Банката за главен оперативен носител на одлуки.

Сите трансакции меѓу деловните сегменти се водат стриктно на бизнис основа, со елиминирање на приходите и расходите помеѓу сегментите. Приходите и расходите директно поврзани со секој одделен сегмент се вклучуваат во одредувањето на перформансите на оперативното сегментирање.

Географските подрачја вклучуваат приходи од средствата што или се лоцирани или се управувани во соодветното географско подрачје.

3.18. Нетирање

Финансиските средства и обврски се нетираат и нето износот се известува во билансот на состојба кога, и само кога постои легално право да се нетираат износите и постои намера да се наплатат средствата и подмират обврските симултано или на нето основа.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

31 декември 2012

3. ПРЕГЛЕД НА ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (продолжение)

3.19. Финансиски гаранции

Финансиските гаранции се договори кои бараат од издавачот да изврши специфични плаќања за да му ги надокнади на имателот загубите кои ќе се појават, бидејќи соодветниот должник не ги платил достасаните обврски во согласност со оригиналните или модифицираните услови на должничкиот инструмент.

Финансиските гаранции, за разлика од оние кои се сметаат како осигурителни договори, се признаваат првично по нивната објективна вредност и последователно се мерат по повисоката од: а) неамортизираното салдо на добиените и одложените надоместоци и б) најдобрата проценка на износот на гаранцијата што би требало да се подмири на датумот на известување.

3.20. Трансакции со поврзани страни

Поврзаните страни се поврзани со Банката директно, или индиректно преку еден или повеќе посредници, кои страната ги контролира, е контролирана или е под заедничка контрола со, Банката (ова ги вклучува матичното друштво и субсидијарите во НБГ Групацијата) и има интерес во Банката што овозможува значајно влијание врз Банката, или страната е член на клучниот менаџерски тим на Банката или матичното друштво или е близок член на фамилијата на било која страна опишана предходно. Трансакција со поврзана страна е трансфер на ресурси, услуги или обврски помеѓу поврзаните страни, без оглед на тоа дали некој износ е наплатен. Сите банкарски трансакции на поврзаните страни се склучуваат под значително исти услови, вклучувајќи ги каматните стапки и обезбедување, како тие што преовладуваат во исто време за споредливи трансакции со неповрзани страни и не вклучуваат повеќе од нормално ниво на ризик.

3.21. Заработка по акција

Основната заработка по акција се пресметува со делење на нето добивката или загубата за периодот којашто им припаѓа на акционерите - сопственици на обични акции со пондерираниот просечен број на обични акции во оптек во текот на периодот исклучувајќи го просечниот број на обични акции откупени од Банката и чувани како сопствени откупени акции.

Разводната заработка по акција се пресметува со користење на истиот метод како за пресметка на основната заработка по акција, но детерминантите се корегираат за да го рефлектираат потенцијалното разводнување доколку конвертибилните инструменти, опциите, варантите или други договори за издавање обични акции се конвертирани или извршени во обични акции.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ**31 декември 2012****3. ПРЕГЛЕД НА ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (продолжение)****3.22. Критични сметководствени расудувања и проценки**

Најзначајни области за коишто се потребни расудувања, проценки и претпоставки се следниве:

Објективна вредност на финансиските инструменти

Објективната вредност на финансиските инструменти што не се котирали на активните пазари се утврдува со користење на техниките за интерна евалуација. Тие вклучуваат методи на сегашна вредност, модели врз основа на внесни параметри што може да се набљудуваат. Сите модели на евалуација се потврдуваат пред да се користат како основа за финансиското известување, и периодично се прегледуваат од квалификувани вработени независни од областа каде е создаден моделот. Секогаш кога е можно, Банката ги споредува проценките добиени од моделите со котираните цени на слични инструменти, а и со реалните вредности кога ќе се реализираат, со цел уште повеќе да ги процени и стандардизира моделите. Различни фактори се инкорпорирали во моделите, вклучувајќи реални или проценети пазарни цени и стапки, како што се временската вредност и променливоста, и пазарни услови и ликвидност.

Банката ги применува своите модели доследно од еден до друг период, осигурувајќи споредливост и континуитет на проценките од различни временски периоди, но проценката на објективната вредност сама по себе опфаќа и значителен степен на расудување. Во Република Македонија не постојат доволно пазарно искуство, стабилност и ликвидност за купопродажба на побарувања и други финансиски средства или обврски, за што во моментот и не се достапни објавени пазарни цени.

Раководството ја оценува неговата севкупна ризична изложеност, а во случаите во коишто проценува дека вредноста во книгите може да не се реализира, истата ја признава како резервација. Според мислењето на раководството, прикажаните сметководствени вредности за средствата што не се котирали на активен пазар претставуваат највалидни и најкорисни прикажани вредности во сегашните пазарни услови.

Резервации за загуби по кредити

Банката ги ревидира нејзините кредитни портфолија за да го оцени оштетувањето на месечна основа. При утврдувањето дали загуба поради оштетување треба да се евидентира во билансот на успех, Банката врши расудување во поглед на тоа дали постојат воочливи податоци што укажуваат дека постои вреднувано намалување во проценетите идни парични текови од портфолиото на кредити пред намалувањето да може да се идентификува со индивидуален кредит во тоа портфолио. Овој доказ може да опфати воочливи податоци што укажуваат дека постои негативна промена во состојбата за плаќање кај кредитокорисниците во Банката, или национални или економски услови што се во корелација со задоцнувања кај средствата во Банката.

Раководството користи проценки базирани врз искуството на историски загуби за средствата со карактеристики на кредитен ризик и објективен доказ за оштетување слични на оние во портфолиото при планирањето на идните парични текови. Методологијата и претпоставките што се користат за проценка и на износот и на времето на идните парични текови се ревидираат редовно за да се намалат секакви разлики помеѓу проценките за загуби и искуството за фактички загуби.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2012

3. ПРЕГЛЕД НА ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (продолжение)

3.22. Критични сметководствени расудувања и проценки (продолжение)

Полезен век на траење на материјалните и нематеријалните средства

Раководството на Банката ги утврдува проценетите полезни векови на траење и односите трошоци за амортизација за нејзините материјални и нематеријални средства. Соодветноста на проценетите полезни векови на траење се ревидира на годишна основа или кога и да постои индикација за значајни промени во основните претпоставки, како што се предвиден технолошки развој и промени во пошироките економски фактори и фактори во секторот.

Актуарски претпоставки во однос на дефинираниот план за бенефиции

Крајниот трошок за Банката зависи од фактичкото идно искуство и особено промени во есконтната стапка и зголемување на платите. Други фактори исто така ќе ја променат севкупната обврска како што е бројот на вработени што го напуштаат Друштвото пред пензионирање и бројот на нововработени лица.

Ризик поврзан со Грчката криза и Европската должничка криза

Грчката економска криза резултираше со загуби поради намалување на вредноста на неколку класи на средства, како што се грчките државни обврзници и други кредити и должнички инструменти од Грција кои негативно влијааа врз финансиската состојба, резултатите од оперативното работење, паричните текови и регулаторните показатели на Национална Банка на Грција во финансиските извештаи за 2011 и 2012 година. Понатаму, кризата го ограничи пристапот на Групацјата на Национална Банка на Грција до ликвидносни средства од други финансиски институции. Националната Банка на Грција се потпира на ликвидноста обезбедена од Европската Централна Банка (“ЕЦБ”) и Централната Банка на Грција (“BoG”) заедно наречени Европски фонд за ликвидност (“Eurosysteem liquidity facilities”).

Способноста на Национална Банка на Грција да продолжи според принципот на континуитет зависи од подигнување доволно средства за да се рестартира нејзината финансиската состојба, која во моментот е негативна, како и да се одржи соодветно ниво на капитал и одржување на континуирана поддршка од Европскиот фонд за ликвидност (“Eurosysteem liquidity facilities”).

Раководството на Групацјата на Национална Банка на Грција останува на ставот дека Национална Банка на Грција (и Групацјата) можат да продолжат да работат во блиска иднина имајќи ги предвид специфичните барања на грчкиот Закон за трговски друштва 2190/1920 кои беа инкорпорирани со планот за докапитализација на грчките банки, како и тоа дека планот за докапитализација на грчките банки претставува составен дел од финансиската помош во рамките на вториот дел за прилагодување на програмата за Грција, што беше ратификувана од страна на грчкиот парламент на 14 февруари 2012 година и усвоена од страна на Советот на Европската Унија (“Eurogroup”) на 21 февруари 2012 и 13 март 2012 година (во понатамошниот текст “Програмата”).

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2012

3. ПРЕГЛЕД НА ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (продолжение)

3.22. Критични сметководствени расудувања и проценки (продолжение)

Ризик поврзан со Грчката криза и Европската должничка криза (продолжение)

Програмата која веќе е одобрена од страна на Европската комисија, Европската Централна Банка и Меѓународниот Монетарен Фонд, а која вклучува исплата на парични средства во неколку транши, обезбедува средства согласно планот за докапитализација, во износ од 50 милијарди евра, и истата сега е во фаза на имплементација под покровителство на Централната Банка на Грција.

Сепак, и покрај негативните глобални трендови во секторот на финансиски услуги, Стопанска банка АД - Скопје остана добро капитализирана, високо ликвидна и примарно финансирана од депозити на домашни субјекти. Банката не е изложена кон должнички инструменти на било која земја од ЕУ, ниту има значителни пласмани или значајни финансиски обврски кон матичното друштво. Неодамнешниот стрес тест, изведен согласно стриктни критериуми, покажа дека Банката е добро капитализирана, доволно ликвидна и менаџерскиот тим смета дека евентуални повлекувања на депозити од матичното друштво нема значително да влијаат врз ликвидноста на Стопанска банка АД - Скопје. Како што е прикажано во Белешка 29 и Белешка 34, Банката примила два субординирани кредити од матичното друштво во износ од 20 и 25 милиони ЕУР (кои претставуваат 4,23% од вкупните обврски на Банката) со состојба на 31 декември 2012 година. Субординираните кредити се користат како дополнителен капитал за да се исполнат барањата на НБРМ за адекватност на капиталот. Кредитите достасуваат во декември 2016 година и ноември 2018 година и не можат да бидат отповикани од матичното друштво без предходна согласност од НБРМ. Исклучително високата капиталната база со коефициентот на адекватност на капиталот од 19,4%, како што е прикажано во Белешка 4.6, и овозможува на Банката да ги апсорбира и најнегативните шокови. Менаџерскиот тим смета дека Банката е добро позиционирана за адекватно да го поддржи својот бизнис план во наредните години.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2012**4. ФИНАНСИСКИ ИНСТРУМЕНТИ****4.1. Управување со финансиски ризик**

Превземањето ризик е основа на финансиското работење, а оперативните ризици се неизбежна последица на вршењето на деловните активности. Затоа, целта на Банката е да постигне соодветна рамнотежа помеѓу ризикот и приносот како и да ги минимизира потенцијалните негативни ефекти врз финансиските перформанси на Банката.

Политиките за управување со ризиците на Банката се така дизајнирани да можат да ги идентификуваат и анализираат овие ризици, да постават соодветни лимити за ризиците и соодветни контроли, како и да ги следат ризиците и придржувањето кон лимитите со помош на сигурни и современи информационални системи. Банката редовно ги ревидира своите политики за управување со ризици и системите за да ги одрази промените на пазарите, производите и најдобрите практики.

Организациската структура на раководењето со ризици на Банката осигурува постоење на јасни линии на одговорност, ефикасна сегрегација на должности и превенција на судири на интереси на сите нивоа, вклучувајќи ги Надзорниот одбор, Управниот одбор, извршниот и вишиот менаџмент, како и помеѓу Банката и НБГ Групацијата, нејзините клиенти и сите други поврзани субјекти. Во рамките на Банката, активностите за раководење со ризици главно се одвиваат на следниве нивоа:

- Стратешко ниво опфаќа функции на управување со ризици што ги извршува Надзорниот одбор. Тоа се однесува на одобрување на стратегија за ризици и капитал, потврда на дефинициите за ризици на Банката, профилот и толеранцијата за ризици на Банката, како и профилот за преземање ризици заради остварување позитивен резултат и други политики и внатрешни инструкции на високо ниво поврзани со ризиците.
- Тактичко ниво опфаќа функции на управување со ризици што ги извршува Управниот одбор, извршниот и вишиот менаџмент. Тоа се однесува на одобрување на политики за ризици и процедури за управување со посебни ризици и воведување на соодветни системи и контроли за да се обезбеди дека севкупната релација помеѓу ризикот и остварување позитивен резултат останува во рамките на прифатливите нивоа. Општо земено, во оваа категорија спаѓаат активностите за управување со ризици што ги извршува Секторот за управување со ризици на Банката, како и други критични функции на поддршка.
- Оперативно ниво (ниво на деловна линија) опфаќа управување со ризици на местото каде тие всушност се создаваат. Соодветните активности се извршуваат од поединци кои преземаат ризик во име на организацијата. Управувањето со ризици на ова ниво се спроведува преку соодветни контроли содржани во соодветните оперативни процедури и инструкции определени од менаџментот.

Најважните видови на ризици се кредитниот ризик, ликвидносниот ризик, пазарниот ризик и оперативниот ризик.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ 31 декември 2012

4. ФИНАНСИСКИ ИНСТРУМЕНТИ (продолжение)

4.2 Кредитен ризик

Доминантен ризик во работењето на Банката претставува кредитниот ризик дефиниран како тековен или иден ризик врз финансискиот резултат и капиталот кој произлегува од неможноста должникот да ги исполни условите од договорот со Банката или да не постапи според договореното. Изложеноста на овој ризик главно произлегува од активностите во кредитирањето на населението и правните лица како и активностите во делот на вонбилансните финансиски инструменти (одобрените лимити, гаранциите и акредитивите).

4.2.1 Мерење на кредитен ризик, лимити и политики на намалување на ризици

Иницијално, при одобрување на кредит или друга кредитна изложеност, кредитоспособноста на клиентите се оценува од страна на соодветните Кредитни тела во зависност од видот и износот на изложеноста врз база на дефинирани критериуми. Управување со кредитниот ризик на Банката кое подразбира идентификување, мерење, следење и контрола се врши од страна на следниве тела: Одбор за управување со ризици и Комисија за класификација на актива и резервација за потенцијални обврски и загуби, врз основа на извештаи и анализи изготвени од страна на релевантните организациони делови на Банката. Информации и податоци во врска со кредитниот ризик на којшто е изложена Банката се доставуваат на редовна основа до Одборот за управување со ризици, Управниот одбор и до Надзорниот одбор.

Банката има интерен систем на класификација на клиентите чија главна цел е одредување на нивната кредитна способност и оценка на прифатливото ниво на кредитен ризик при започнување на кредитирањето. Класификацијата на клиентите кон кои е изложена Банката се ревидира најмалку на годишна основа. Банката има имплементирано систем на следење на ранопредупредувачки сигнали со цел навремено да се идентификуваат евентуални влошувања на кредитоспособноста на клиентот и да се преземат соодветните активности за намалување на кредитниот ризик.

Банката имплементира различни практики за намалување на кредитниот ризик. Вообичаена пракса е прифаќање на соодветно обезбедување за дадените кредити. Поважните типови на обезбедување за кредити и други кредитни изложености се:

- Хипотеки врз станбени објекти,
- Залог на деловен имот како деловни објекти, залихи и побарувања,
- Залог на финансиски инструменти како што се должнички хартии од вредност,
- Залог на подвижен имот како автомобили, опрема и друго.

Банката го следи исполнувањето на воспоставените интерни и законски лимити и ги контролира концентрациите на кредитниот ризик. Лимити за ограничување на кредитниот ризик се дефинирани во Стратегијата за ризиците, како и во Политиките и Процедурите кои го регулираат управувањето со кредитниот ризик, и се поставени на ниво на поединечен должник, меѓусебно поврзани субјекти, изложеност кон внатрешни лица на Банката, големи кредитни изложености, изложеност по сектори, по географска локација, по вид на обезбедување како и други интерни лимити. Истовремено, Банката го контролира нивото на кредитен ризик кон домашни и странски банки преку воспоставување лимити на ризична изложеност кон нив кои се предмет на ревидирање најмалку еднаш годишно. Исто така, ризикот од концентрација на изложеност по сектори и дејности се следи на редовна основа врз основа на воспоставени лимити.

Кредитното портфолио на Банката останува широко дисперзирано кон различни видови на кредитобаратели, категории на средства и број на индустрии, на тој начин спречувајќи прекуерна концентрација на ризици. За таа цел, Банката воведува лимити за контрола на изложеноста на Банката на различни видови на кредитокорисници, индустриски сектори, географска локација и вид на обезбедување.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

31 декември 2012

4. ФИНАНСИСКИ ИНСТРУМЕНТИ (продолжение)

4.2 Кредитен ризик (продолжение)

4.2.2 Политики за оштетување и резервации

Загубите поради оштетување претставуваат идентификувани загуби на кредитното портфолио на Банката коишто настанале до датумот на изготвување на билансот на состојба и за кои постојат објективни докази за оштетување. Банката ја врши пресметката на резервацијата за оштетување по извршената класификација на кредитната изложеност во соодветната категорија на ризик.

Класификацијата се врши врз основа на следните критериуми:

- кредитната способност на клиентот;
- уредност во измирување на обврските од страна на клиентот и
- квалитетот на обезбедувањето.

Согласно политиките на Банката, одредувањето на оштетувањата и резервациите се врши на поединечна и колективна основа.

Поединечниот пристап ги опфаќа индивидуално значајните изложености кои се над праговите на материјалност кои ги одредува Банката. Прагот на материјалност изнесува 0,007% од вкупната изложеност на кредитен ризик на Банката. Резервите за оштетување на индивидуално оценетите ставки на поединечна основа се утврдуваат преку евалуација на генерирана загуба на датумот на изготвување на билансот на состојба, што претставува разлика меѓу сметководствената вредност и сегашната вредност на проценетите идни парични текови. Ефективната каматна стапка се користи при дисконтирањето на идните парични текови,

Исправката на вредност за сите нефункционални кредити е проценета на поединечна основа.

Пресметаните загуби за оштетување на групна основа се издвојуваат за портфолија на хомогени средства што индивидуално се под праговите за материјалност и за кои има доволно долги серии на податоци за просечниот век на траење на портфолијата за пресметка на параметрите за исправка. Оштетувањето и резервацијата се пресметуваат преку користење на параметри кои се добиени од историски податоци за стапката на ненаплаќање на одредени портфолија.

Следните параметри се користат при групна пресметка на оштетувањата и резервациите:

- EAD (Ризична изложеност) – Сметководствена вредност на определена група кредити;
- PD (Веројатност за неплаќање) – Просечна веројатност дека кредитот во групата ќе се оштети во текот на неговото времетраење;
- LGD (Загуба во случај на неплаќање) – Очекувана просечна загуба по кредит во групата (искажано како % од EAD);
- LIP (Период на идентификација на загуба) – Фактор кој го одразува периодот помеѓу настанот на загуба и откривањето на истата.

Индивидуално значајните изложености за кои не е одредена исправка на поединечна основа, а кои можат да се групираат во хомогени портфолија според сродност на кредитен ризик, истите се вклучуваат во групниот пристап на пресметка на исправка.

Методологијата за пресметка на оштетувањето му помага на менаџментот да утврди дали постојат објективните докази за оштетување во согласност со MCC 39 врз основа на следниве критериуми поставени од страна на Банката:

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2012
4. ФИНАНСИСКИ ИНСТРУМЕНТИ (продолжение)
4.2. Кредитен ризик (продолжение)
4.2.2 Политики за оштетување и резервации (продолжение)

- деликвентност во договорни плаќања на главница или камати,
- започнување на стечајна постапка или некоја форма на финансиска реорганизација;
- значително влошување на финансиската позиција на кредитокорисникот,
- губење на значајни комитент(и),
- оштетување на имотот, погон или опрема кои должникот ги користи во работењето или се земени како обезбедување,
- обвинение за криминални активности,
- измама при одобрувањето на кредитот; и
- должникот работи во индустрија со финансиски потешкотии, или во држава чијашто економија е во рецесија.

4.2.3. Максимална изложеност кон кредитен ризик пред обезбедување или други кредитни подобрувања

	Во илјади денари	
	31 декември 2012	31 декември 2011
Изложеност на кредитен ризик на билансна актива		
Пари и парични еквиваленти	23,938,661	21,695,862
Финансиски средства што се чуваат за тргување	181,051	141,828
Финансиски средства расположиви за продажба	2,193,268	93,984
Финансиски средства што се чуваат до доспевање	1,201,478	1,741,696
Пласмани во и кредити на банки	295,532	123,289
Кредити одобрени на комитенти	46,163,847	44,598,280
Останати побарувања (намалени за преземени средства по основа на ненаплатени побарувања)	204,182	216,173
	<u>74,178,019</u>	<u>68,611,112</u>
Изложеност на кредитен ризик на вонбилансни ставки		
Финансиски гаранции	2,905,426	4,085,774
Стендбај акредитиви	156,449	188,412
Обврски за одобрување кредити	7,387,650	6,862,321
Други вонбилансни обврски	321,372	326,670
Бруто изложеност	<u>10,770,897</u>	<u>11,463,177</u>
Намалено за: Резервација за вонбилансни ставки	<u>(103,026)</u>	<u>(136,347)</u>
	<u>10,667,871</u>	<u>11,326,830</u>
Вкупна изложеност на кредитен ризик	<u>84,845,890</u>	<u>79,937,942</u>

Парично покритие, недвижен имот, автомобили, државни обврзници, залог на машини и друг подвижен имот се прифаќаат како обезбедување за кредитните изложености.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2012
4. ФИНАНСИСКИ ИНСТРУМЕНТИ (продолжение)
4.2. Кредитен ризик (продолжение)
4.2.3. Максимална изложеност кон кредитен ризик пред обезбедување или други кредитни подобрувања (продолжение)

Станбените кредити се целосно обезбедени со хипотека на недвижен имот (станбен и деловен простор) и тоа со коефициент на износ на кредит во однос на вредност на обезбедување до 75% или со залог на депозит. Потрошувачките кредити во износи над ЕУР 10.000 се целосно обезбедени со хипотека на недвижен имот (станбен простор) или со залог на депозит.

Автомобилските кредити (опфатени во категоријата потрошувачки кредити) се обезбедени со залог на автомобили.

Корпоративните кредити и кредитните линии за мали бизниси се обезбедуваат со различни видови на обезбедување: станбен простор, деловен простор, автомобили, залог на машини и друг подвижен имот, гаранции од првокласни банки, корпоративни гаранции и лични меници, притоа имајќи го предвид квалитетот на обезбедувањето и коефициентот на покриеност на кредитот со обезбедување.

4.2.4. Кредити на клиенти

Кредитите на клиентите се сумирани подолу:

(а) Кредити на клиенти кои не се ниту достасани ниту оштетени

	Ниту достасани ниту оштетени	Достасани но неоштетени	Индивид. оштетени кредити	Вкупно бруто	Резервација за индивид. оштетени кредити	Резервација за групно оштетени кредити	Вкупно оштетување	Вкупно нето
31 декември 2012								
Кредитни								
картички	2,624,629	445,147	6,078	3,075,854	(5,291)	(132,514)	(137,805)	2,938,049
Потрошувачки	14,459,140	4,405,640	71,759	18,936,539	(44,798)	(1,161,529)	(1,206,327)	17,730,212
Станбени	6,283,008	1,107,849	330,848	7,721,705	(71,388)	(26,636)	(98,024)	7,623,681
Мали								
претпријатија	6,557,331	1,046,039	2,390,178	9,993,548	(1,159,224)	(57,147)	(1,216,371)	8,777,177
Корпоративен								
сектор	7,464,171	234,170	3,216,932	10,915,273	(1,799,849)	(20,696)	(1,820,545)	9,094,728
Вкупно	37,388,279	7,238,845	6,015,795	50,642,919	(3,080,550)	(1,398,522)	(4,479,072)	46,163,847
	Ниту достасани ниту оштетени	Достасани но неоштетени	Индивид. оштетени кредити	Вкупно бруто	Резервација за индивид. оштетени кредити	Резервација за групно оштетени кредити	Вкупно оштетување	Вкупно нето
31 декември 2011								
Кредитни								
картички	2,257,609	445,463	5,303	2,708,375	(3,472)	(111,272)	(114,744)	2,593,631
Потрошувачки	13,820,332	4,507,730	109,561	18,437,623	(25,399)	(1,049,050)	(1,074,449)	17,363,174
Станбени	5,769,534	1,162,728	359,151	7,291,413	(44,086)	(17,934)	(62,020)	7,229,393
Мали								
претпријатија	6,038,010	1,495,762	2,117,607	9,651,379	(1,143,018)	(49,809)	(1,192,827)	8,458,552
Корпоративен								
сектор	6,985,892	526,877	2,962,902	10,475,671	(1,479,436)	(42,705)	(1,522,141)	8,953,530
Вкупно	34,871,377	8,138,560	5,554,524	48,564,461	(2,695,411)	(1,270,770)	(3,966,181)	44,598,280

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2012

4. ФИНАНСИСКИ ИНСТРУМЕНТИ (продолжение)

4.2. Кредитен ризик (продолжение)

4.2.4. Кредити на клиенти (продолжение)

(а) Кредити на клиенти кои не се ниту достасани ниту оштетени (продолжение)

Сите кредити кои не се ниту достасани ниту оштетени се мапирани на групата на задоволителен кредитен ризик врз основа на критериумите на интерниот систем на класификација на квалитетот на кредитите.

(б) Кредити на клиенти кои се достасани но не се оштетени на индивидуална основа

	Достасано ст до 30 дена	Достасано ст од 31-60 дена	Достасано ст од 61-90 дена	Достасано ст од 91- 180 дена	Достасано ст од 181- 365 дена	Достасано ст од 1-2 години	Достасано ст преку 2 години	Вкупно
31 декември 2012								
Кредитни картички	281,075	25,332	4,823	6,457	23,733	103,727	-	445,147
Потрошувачки	2,363,820	476,417	150,926	103,500	248,300	1,062,677	-	4,405,640
Станбени	795,534	178,576	72,082	21,163	14,740	25,754	-	1,107,849
Мали претпријатија	1,046,039	-	-	-	-	-	-	1,046,039
Корпоративен сектор	234,170	-	-	-	-	-	-	234,170
Вкупно	4,720,638	680,325	227,831	131,120	286,773	1,192,158	-	7,238,845
	Достасано ст до 30 дена	Достасано ст од 31-60 дена	Достасано ст од 61-90 дена	Достасано ст од 91- 180 дена	Достасано ст од 181- 365 дена	Достасано ст од 1-2 години	Достасано ст преку 2 години	Вкупно
31 декември 2011								
Кредитни картички	276,117	32,917	8,058	54,425	-	73,946	-	445,463
Потрошувачки	2,491,943	541,171	186,750	372,139	151,484	764,243	-	4,507,730
Станбени	921,477	156,373	47,624	20,826	800	15,628	-	1,162,728
Мали претпријатија	1,495,762	-	-	-	-	-	-	1,495,762
Корпоративен сектор	526,877	-	-	-	-	-	-	526,877
Вкупно	5,712,176	730,461	242,432	447,390	152,284	853,817	-	8,138,560

Објективната вредност на обезбедувањето е базирана на техники на вреднување кои се вообичаено употребувани за слични средства.

Објективната вредност на обезбедувањето за портфолиото на население е сумирана во табелата подолу:

	2012	2011
Пари и средства во Централната банка	571,088	377,951
Подвижен имот	2,956,609	3,621,802
Недвижен имот	25,893,450	24,077,359
Друг недвижен имот	3,925,289	4,203,427
Вкупно	33,346,436	32,280,539

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2012
4. ФИНАНСИСКИ ИНСТРУМЕНТИ (продолжение)
4.2. Кредитен ризик (продолжение)
4.2.4 Кредити на клиенти (продолжение)
б) Кредити на клиенти кои се достасани но не се оштетени на индивидуална основа (продолжение)

Објективната вредност на обезбедувањето за корпоративното портфолиото е сумирана во табелата подолу:

	<u>2012</u>	<u>2011</u>
Пари и средства во Централната банка	745,175	472,072
Финансиски и корпоративни гаранции	3,930,392	4,629,260
Подвижен имот	10,593,351	11,706,976
Недвижен имот	<u>28,945,255</u>	<u>24,078,871</u>
Вкупно	<u><u>44,214,173</u></u>	<u><u>40,887,179</u></u>

в) Реструктурирани кредити на клиенти

Банката го реструктурирала кредитот на кредитокорисникот заради намалување на кредитната способност на корисникот, доколку:

- а. ја продолжила достасаноста на главницата и каматата
- б. ја намалила каматната стапка на одобрените кредит
- в. го намалила износот на долгот, главницата и каматата
- г. извршила други отстапки кои го ставаат корисникот на кредит во подобра финансиска положба.

По реструктурирањето на кредитот, Банката врши финансиска анализа на корисникот на кредит и ги оценува неговите можности за реализирање на готовински текови за отплата на главницата на кредитот, како и соодветната камата по реструктурирањето на кредитот.

Во текот на 2012 година, Банката има реструктурирани кредити во вкупен износ од 2.479.690 илјади денари (2011: 1.426.042 илјади денари).

4.2.5 Преземени средства по основ на ненаплатени побарувања во текот на годината

Во текот на 2012 година Банката ангажирала две надворешни проценителски куќи кои извршија проценка на целокупните превземени средства со цел да се утврди нивната објективна вредност.

Во овој период Банката продаде 14 средства (2011: 34 средства) со вкупна вредност од 23.682 илјади денари (2011: 128.741 илјади денари), а превзеде 2 објекти (2011: 5 објекти) со вкупна вредност од 5.766 илјади денари (2011: 97.000 илјади денари). Генералната политика на Банката е овие објекти да се продадат во период од 3 години, и врз основа на тоа превземени се активности за продажба.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2012

4. ФИНАНСИСКИ ИНСТРУМЕНТИ (продолжение)

4.2. Кредитен ризик (продолжение)

4.2.6. Концентрација на ризици на финансиски средства со изложеност на кредитен ризик

Географски сектори

Следната табела ја прикажува главната кредитна изложеност на Банката по сметководствена вредност, категоризирана по географски региони со состојба на 31 декември 2012 и 2011 година. За потребите на оваа табела, Банката ја алоцира изложеноста по региони врз основа на домицилната земја на договорната страна.

Во илјади денари

	Пари и парични еквиваленти		Финансиски средства што се чуваат за тргување		Финансиски средства расположиви за продажба		Финансиски средства што се чуваат до доспевање		Пласмани во и кредити на банки		Кредити на клиенти		Други побарувања		Вкупно	
	2012	2011	2012	2011	2012	2011	2012	2011	2012	2011	2012	2011	2012	2011	2012	2011
<i>Географски регион</i>																
Република																
Македонија	20,912,356	17,274,602	23,161	31,473	2,193,237	93,953	1,201,478	1,741,696	-	-	46,163,847	44,598,280	204,182	216,173	70,698,261	63,956,177
Земји членки на ЕУ	2,820,404	3,323,839	-	-	31	31	-	-	237,236	64,174	-	-	-	-	3,057,671	3,388,044
Европа (други)	88,971	745,440	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	88,971	745,440
Земји членки на OECD (без Европски земји членки на OECD)	116,930	351,981	151,461	103,372	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	268,391	455,353
Друго	-	-	6,429	6,983	-	-	-	-	58,296	59,115	-	-	-	-	64,725	66,098
Вкупно	23,938,661	21,695,862	181,051	141,828	2,193,268	93,984	1,201,478	1,741,696	295,532	123,289	46,163,847	44,598,280	204,182	216,173	74,178,019	68,611,112

Изложеност на кредитен ризик која се однесува на нето вонбилансни ставки кои потполно се однесуваат на географскиот регион на Република Македонија.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2012

4. ФИНАНСИСКИ ИНСТРУМЕНТИ (продолжение)

4.2. Кредитен ризик (продолжение)

4.2.6 Концентрација на ризици на финансиски средства со изложеност на кредитен ризик (продолжение)

Индустриски сектор

Следната табела ја прикажува главната кредитна изложеност на билансните финансиски средства на Банката по нивната сметководствена вредност, збирно по индустриски сектори во кои припаѓаат договорните страни.

	Пари и парични еквиваленти		Финансиски средства што се чуваат за тргување		Финансиски средства расположиви за продажба		Финансиски средства што се чуваат до доспевање		Пласмани во и кредити на банки		Кредити на клиенти		Други побарувања		Вкупно	
	2012	2011	2012	2011	2012	2011	2012	2011	2012	2011	2012	2011	2012	2011	2012	2011
<i>Индустрија</i>																
Нерезиденти	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,166	-	2,166
Земјоделство, шумарство и риболов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	735,042	764,127	47	19	735,089	764,146
Рударство и вадење на камен	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	142,211	168,420	11	179	142,222	168,599
Преработувачка индустрија	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,540,029	5,827,015	22,294	32,773	6,562,323	5,859,788
Снабдување со електрична енергија, гас, пареа и климатизација	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,975,314	1,698,080	-	3	1,975,314	1,698,083
Снабдување со вода, отстранување на отпадни води, управување со отпад и дејности за санација на околината	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,906	5,473	-	103	9,906	5,576
Градежништво	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,553,898	1,504,570	-	357	1,553,898	1,504,927
Трговија на големо и трговија на мало, поправка на моторни возила и моторцикли	-	-	-	-	1,137	890	-	-	-	-	4,864,997	4,988,377	172,374	157,378	5,038,508	5,146,645
Транспорт и складирање	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	655,566	754,852	125	622	655,691	755,474
Објекти за сметсување и сервисни дејности со храна	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	353,679	376,661	4	6	353,683	376,667
Информации и комуникации	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35,861	52,467	-	-	35,861	52,467
Финансиски дејности и дејности на осигурување	17,565,064	19,845,979	157,890	110,355	2,192,131	93,094	-	-	295,532	123,289	81,733	56,826	-	1	20,292,350	20,229,544
Дејности во врска со недвижен имот	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	241,996	194,850	-	355	241,996	195,205
Стручни, научни и технички дејности	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	310,166	426,017	-	7	310,166	426,024
Административни и помошни услужни дејности	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	111,075	172,843	875	-	111,950	172,843
Јавна управа и одбрана, задолжително социјално осигурување	6,373,597	1,849,883	23,161	31,473	-	-	1,201,478	1,741,696	-	-	-	-	-	981	7598236	3,624,033
Образование	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	134,846	160,033	-	-	134,846	160,033
Дејности на здравствена и социјална заштита	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26,562	144,004	-	27	26,562	144,031
Уметност, забава и рекреација	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	74,216	85,730	-	12	74,216	85,742
Други услужни дејности	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24,808	21,295	2	-	24,810	21,295
Физички лица	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28,291,942	27,196,640	2,636	15,370	28,294,578	27,212,010
Трговци поединци и физички лица кои не се сметаат за трговци	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,814	5,814	5,814	5,814
Вкупно	23,938,661	21,695,862	181,051	141,828	2,193,268	93,984	1,201,478	1,741,696	295,532	123,289	46,163,847	44,598,280	204,182	216,173	74,178,019	68,611,112

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2012

4. ФИНАНСИСКИ ИНСТРУМЕНТИ (продолжение)

4.2 Кредитен ризик (продолжение)

4.2.6 Концентрација на ризици на финансиски средства со изложеност на кредитен ризик (продолжение)

Индустриски сектор (продолжение)

Табелата ја прикажува основната кредитна изложеност на вонбилансни ставки на Банката со нивната сметководствена вредност, збирно по индустриски сектори на договорните страни.

	Во илјади денари	
	2012	2011
<i>Индустрија</i>		
Нерезиденти	-	9,993
Земјоделство, шумарство и риболов	11,205	-
Рударство и вадење на камен	21,961	86,361
Преработувачка индустрија	1,304,252	1,198,722
Снабдување со електрична енергија, гас, пареа и климатизација	75,347	620,235
Снабдување со вода, отстранување на отпадни води, управување со отпад и дејности за санација на околината	264	909,495
Градежништво	1,539,230	564,058
Трговија на големо и трговија на мало, поправка на моторни возила и моторцикли	318,132	254,451
Транспорт и складирање	168,717	14,269
Објекти за сметување и сервисни дејности со храна	1,474	2,887
Информации и комуникации	289	1,262,996
Финансиски дејности и дејности на осигурување	32,721	181,930
Дејности во врска со недвижен имот	511,337	39,517
Стручни, научни и технички дејности	65,993	82,965
Административни и помошни услужни дејности	14,882	3,232
Образование	-	24,327
Дејности на здравствена и социјална заштита	-	19,040
Уметност, забава и рекреација	12,307	1,559
Други услужни дејности	599	-
Физички лица	6,589,161	6,050,793
Вкупно	10,667,871	11,326,830

4.3. Пазарен ризик

Пазарниот ризик претставува ризик дека објективната вредност или идните готовински текови на некој финансиски инструмент ќе флукутираат поради промени во пазарните цени. Пазарните ризици произлегуваат од отворени девизни, каматни и позиции од сопственички хартии од вредност кои се изложени на пазарни движења и промени во волатилноста на пазарните стапки или цените (како што се каматните стапки, кредитни маргини, девизен курс и цени на капитал).

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2012
4. ФИНАНСИСКИ ИНСТРУМЕНТИ (продолжение)
4.3. Пазарен ризик (продолжение)
4.3.1. Девизен ризик

Банката е изложена на ефектите од флукутации на важечките девизни курсеви кои имаат влијание врз нејзината финансиска позиција и готовински текови. Банката определува лимити на изложеност по валута и агрегатно за сите валути, а кои се следат на дневна основа. Табелите подолу ја сумираат изложеноста на Банката кон ризикот од девизен курс на 31 декември 2012 и 2011 година.

	ЕУР	УСД	Други валути	Вкупно странски валути	Во илјади денари 31 декември 2012	
					Во денари	Вкупно
СРЕДСТВА						
Пари и парични еквиваленти	4,571,835	285,688	1,345,909	6,203,432	17,735,229	23,938,661
Финансиски средства за тргување	29,590	151,461	-	181,051	-	181,051
Финансиски средства расположиви за продажба	31	-	-	31	2,193,237	2,193,268
Финансиски средства кои се чуваат до доспевање	1,201,478	-	-	1,201,478	-	1,201,478
Пласмани во, и кредити на банки	24,510	243,424	27,598	295,532	-	295,532
Кредити одобрени на клиенти	24,454,681	1,364,437	24,827	25,843,945	20,319,902	46,163,847
Останати побарувања	8,215	3,410	130	11,755	192,427	204,182
Вкупно средства	30,290,340	2,048,420	1,398,464	33,737,224	40,440,795	74,178,019
ОБВРСКИ						
Депозити на банки	38,310	145,050	81,602	264,962	-	264,962
Депозити на комитенти	23,829,237	1,895,111	1,230,888	26,955,236	32,300,303	59,255,539
Обврски по кредити	831,163	14,885	-	846,048	1,672,799	2,518,847
Субординиран долг	2,777,163	-	-	2,777,163	-	2,777,163
Останати обврски	209,766	2,752	1,024	213,542	459,264	672,806
Вкупно обврски	27,685,639	2,057,798	1,313,514	31,056,951	34,432,366	65,489,317
Нето валутен јаз:	2,604,701	(9,378)	84,950	2,680,273	6,008,429	8,688,702

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2012

4. ФИНАНСИСКИ ИНСТРУМЕНТИ (продолжение)

4.3. Пазарен ризик (продолжение)

4.3.1. Девизен ризик (продолжение)

					Во илјади денари 31 декември 2011	
	ЕУР	УСД	Други валути	Вкупно странски валути	Во денари	Вкупно
СРЕДСТВА						
Пари и парични еквиваленти	5,974,151	1,272,786	1,184,445	8,431,382	13,264,480	21,695,862
Финансиски средства за тргување	38,456	103,372	-	141,828	-	141,828
Финансиски средства расположиви за продажба	31	-	-	31	93,953	93,984
Финансиски средства кои се чуваат до доспевање	1,741,696	-	-	1,741,696	-	1,741,696
Пласмани во, и кредити на банки	23,875	70,915	28,499	123,289	-	123,289
Кредити одобрени на клиенти	25,215,156	629,768	28,373	25,873,297	18,724,983	44,598,280
Останати побарувања	24,950	3,990	177	29,117	187,056	216,173
Вкупно средства	33,018,315	2,080,831	1,241,494	36,340,640	32,270,472	68,611,112
ОБВРСКИ						
Депозити на банки	75,174	4,845	66,153	146,172	-	146,172
Депозити на комитенти	24,256,660	1,998,828	1,106,442	27,361,930	29,339,686	56,701,616
Обврски по кредити	624,084	25,242	-	649,326	183,175	832,501
Субординиран долг	2,780,212	-	-	2,780,212	-	2,780,212
Останати обврски	176,355	-	-	176,355	437,640	613,995
Вкупно обврски	27,912,485	2,028,915	1,172,595	31,113,995	29,960,501	61,074,496
Нето валутен јаз	5,105,830	51,916	68,899	5,226,645	2,309,971	7,536,616

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2012

4. ФИНАНСИСКИ ИНСТРУМЕНТИ (продолжение)

4.3. Пазарен ризик (продолжение)

4.3.2. Ризик по каматна стапка

Банката е изложена на ефектите од движењата на нивото на каматните стапки на пазарот кои имаат влијание врз нејзината финансиска позиција и готовински текови. Со оглед на тоа што портфолиото за тргување на Банката е незначително и истото се однесува главно на државни хартии од вредност, изложеноста на каматниот ризик се оценува од аспект на портфолиото на банкарски активности. Ризикот од промена на каматните стапки во портфолиото на банкарски активности е тековниот или можниот ризик за добивката (нето приходи од камата) и / или капиталот што произлегува од негативни движења на каматните стапки што влијаат на позициите во портфолиото на банкарски активности. Превземањето на овој ризик е дел од банкарското работење и може да биде значителен извор на профитабилност и акционерска вредност. Сепак, прекумерен ризик од промена на каматните стапки може да претставува значајно загрозување за добивката и капиталната основа на Банката. Банката има воспоставено рамка за управување со овој ризик со цел да се минимизираат ефектите од негативните промени во идните каматни стапки, и тоа преку воспоставување и следење на соодветни лимити и користење на техники за мерење на изложеноста кон ризик од промена на каматни стапки во банкарското портфолио.

Банката има утврдено рамка за управување со овој ризик со цел за минимизирање на ефектите од негативните промени во идните каматни стапки со утврдување и следење на соодветни лимити и користење на техники за мерење на изложеноста кон ризик од промена на каматните стапки во банкарското портфолио.

Во табелата е прикажана Анализа на усогласеноста на каматоносните и некаматоносните средства и обврски со состојба на 31 декември 2012 и 2011 година.

Во илјада денари			
31 декември 2012			
	Каматоносни	Некаматоносни	Вкупно
СРЕДСТВА			
Пари и парични еквиваленти	22,105,343	1,833,318	23,938,661
Финансиски инструменти за тргување	22,877	158,174	181,051
Финансиски инструменти расположиви за продажба	2,099,620	93,648	2,193,268
Финансиски инструменти кои се чуваат до доспевање	1,197,165	4,313	1,201,478
Пласмани во, и кредити на банки	236,933	58,599	295,532
Кредити одобрени на комитенти	45,085,211	1,078,636	46,163,847
Останати побарувања	-	204,182	204,182
Вкупно средства	70,747,149	3,430,870	74,178,019
ОБВРСКИ			
Депозити на банки	196,450	68,512	264,962
Депозити на комитенти	59,059,089	196,450	59,255,539
Обврски по кредити	2,365,821	153,026	2,518,847
Субординиран долг	2,767,500	9,663	2,777,163
Останати обврски	-	672,806	672,806
Вкупно обврски	64,388,860	1,100,457	65,489,317
Нето каматен јаз:	6,358,289	2,330,413	8,688,702

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2012

4. ФИНАНСИСКИ ИНСТРУМЕНТИ (продолжение)

4.3. Пазарен ризик (продолжение)

4.3.2. Ризик по каматна стапка (продолжение)

	Во илјади денари 31 декември 2011		
	<u>Каматносни</u>	<u>Некаматносни</u>	<u>Вкупно</u>
СРЕДСТВА			
Пари и парични еквиваленти	20,331,532	1,364,330	21,695,862
Финансиски инструменти за тргување	31,090	110,738	141,828
Финансиски инструменти расположиви за продажба	-	93,984	93,984
Финансиски инструменти кои се чуваат до доспевање	1,729,272	12,424	1,741,696
Пласмани во, и кредити на банки	63,575	59,714	123,289
Кредити одобрени на комитенти	43,436,509	1,161,771	44,598,280
Останати побарувања	-	216,173	216,173
Вкупно средства	<u>65,591,978</u>	<u>3,019,134</u>	<u>68,611,112</u>
ОБВРСКИ			
Депозити на банки	51,612	94,560	146,172
Депозити на комитенти	56,502,893	198,723	56,701,616
Обврски по кредити	680,457	152,044	832,501
Субординиран долг	2,767,725	12,487	2,780,212
Останати обврски	-	613,995	613,995
Вкупно обврски	<u>60,002,687</u>	<u>1,071,809</u>	<u>61,074,496</u>
Нето каматен јаз:	<u>5,589,291</u>	<u>1,947,325</u>	<u>7,536,616</u>

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

31 декември 2012

4. ФИНАНСИСКИ ИНСТРУМЕНТИ (продолжение)

4.4. Ликвидносен ризик

Ликвидносниот ризик претставува ризик од неможност Банката да обезбеди доволно парични средства за измирување на своите краткорочни обврски во моментот на нивното достасување, односно ризик дека потребните ликвидни средства ќе се обезбедат со многу повисоки трошоци.

4.4.1. Процес на управување со ликвидносниот ризик

Процесот на управување со ликвидносниот ризик на Банката вклучува:

- Примена на оперативни стандарди поврзани со ликвидносниот ризик на Банката, вклучувајќи соодветни политики, процедури и средства за контролирање и лимитирање на ликвидносниот ризик.
- Поседување на соодветни ликвидни средства кои одговараат на профилот на готовински тек на Банката и кои би можеле веднаш да се конвертираат во готовина без да предизвикаат капитални загуби.
- Мерење, контрола и тестирање на сценарија за потребите од финансирање, како и пристапот до изворите на финансирање.
- Подготовка на планови за непредвидени настани за Банката за справување со нарушувањата на ликвидноста со кои се предвидува финансирање на некои или сите активностите навремено и по разумна цена.
- Следење на лимитите и коефициентите на ликвидносен ризик имајќи ги предвид ризичната толеранција и профилот на Банката, како и регулаторните барања за пропишаното минимално ниво на стапките на ликвидност.

Процесот на управување со ликвидноста и ликвидносниот ризик се спроведува преку воспоставување на адекватно дневно управување со ликвидноста, преку изготвување на планови за ликвидност. Плановите ја одразуваат ликвидноста обезбедена преку готовински приливи и ликвидноста потребна за финансирање на готовински одливи.

При подготовка на плановите и проекциите за ликвидноста на дневна, неделна, месечна и подолгорочна основа се води сметка за почитување на поставените лимити, одржување на потребната валутна структура, рочната усогласеност на средствата и изворите на средства и други регулативни правила.

Следењето на ликвидноста на Банката се врши од страна на Секторот за средства и ликвидност. Секторот за средства и ликвидност ги ускладува сите приливи и/или одливи во сите валути заедно со парични дознаки, чекови, банкарски трансфери и трансфери на сметки.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2012
4. ФИНАНСИСКИ ИНСТРУМЕНТИ (продолжение)
4.4. Ликвидносен ризик (продолжение)
4.4.1. Процес на управување со ликвидносниот ризик (продолжение)

	Во илјади денари 31 декември 2012						
	До 1 месец	Од 1 до 3 месеци	Од 3 до 12 месеци	Од 1 до 2 години	Од 2 до 5 години	Над 5 години	Вкупно
СРЕДСТВА							
Пари и парични еквиваленти	20,563,394	3,375,267	-	-	-	-	23,938,661
Финансиски инструменти за тргување	165,177	-	5,703	5,420	4,751	-	181,051
Финансиски инструменти расположиви за продажба	1,307	-	2,049,620	-	50,000	92,341	2,193,268
Финансиски инструменти кои се чуваат до доспевање	135,569	131,955	401,117	532,837	-	-	1,201,478
Пласмани во, и кредити на банки	59,314	-	140,003	-	-	96,215	295,532
Кредити одобрени на комитенти	3,935,354	3,836,641	15,140,377	4,795,282	9,047,892	9,408,301	46,163,847
Останати побарувања	204,182	-	-	-	-	-	204,182
Вкупно средства	<u>25,064,297</u>	<u>7,343,863</u>	<u>17,736,820</u>	<u>5,333,539</u>	<u>9,102,643</u>	<u>9,596,857</u>	<u>74,178,019</u>
ОБВРСКИ И КАПИТАЛ							
Депозити на банки	125,009	-	139,953	-	-	-	264,962
Депозити на комитенти	21,410,706	7,600,370	24,188,659	4,222,453	1,707,574	125,777	59,255,539
Обврски по кредити	1,577,688	-	169,770	217,473	333,931	219,985	2,518,847
Субординиран долг	-	9,663	-	-	2,767,500	-	2,777,163
Останати обврски	672,806	-	-	-	-	-	672,806
Вкупно обврски и капитал	<u>23,786,209</u>	<u>7,610,033</u>	<u>24,498,382</u>	<u>4,439,926</u>	<u>4,809,005</u>	<u>345,762</u>	<u>65,489,317</u>
Нето ликвидносен јаз	<u>1,278,088</u>	<u>(266,170)</u>	<u>(6,761,562)</u>	<u>893,613</u>	<u>4,293,638</u>	<u>9,251,095</u>	<u>8,688,702</u>

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2012
4. ФИНАНСИСКИ ИНСТРУМЕНТИ (продолжение)
4.4. Ликвидносен ризик (продолжение)
4.4.1. Процес на управување со ликвидносниот ризик (продолжение)

							Во илјади денари 31 декември 2011
	До 1 месец	Од 1 до 3 месеци	Од 3 до 12 месеци	Од 1 до 2 години	Од 2 до 5 години	Над 5 години	Вкупно
СРЕДСТВА							
Пари и парични еквиваленти	20,624,475	1,071,387	-	-	-	-	21,695,862
Финансиски инструменти за тргување	110,356	-	8,400	8,018	15,054	-	141,828
Финансиски инструменти расположиви за продажба	-	-	-	-	-	93,984	93,984
Финансиски инструменти кои се чуваат до доспевање	143,387	131,965	401,046	532,419	532,879	-	1,741,696
Пласмани во, и кредити на банки	59,714	-	-	-	-	63,575	123,289
Кредити одобрени на комитенти	3,095,487	3,902,368	14,230,567	5,031,826	9,213,659	9,124,373	44,598,280
Останати побарувања	216,173	-	-	-	-	-	216,173
Вкупно средства	24,249,592	5,105,720	14,640,013	5,572,263	9,761,592	9,281,932	68,611,112
ОБВРСКИ И КАПИТАЛ							
Депозити на банки	146,172	-	-	-	-	-	146,172
Депозити на комитенти	21,185,584	7,789,031	22,356,963	4,261,052	934,867	174,119	56,701,616
Обврски по кредити	68,973	-	125,152	164,041	304,068	170,267	832,501
Субординиран долг	-	12,487	-	-	1,230,100	1,537,625	2,780,212
Останати обврски	613,995	-	-	-	-	-	613,995
Вкупно обврски и капитал	22,014,724	7,801,518	22,482,115	4,425,093	2,469,035	1,882,011	61,074,496
Нето ликвидносен јаз	2,234,868	(2,695,798)	(7,842,102)	1,147,170	7,292,557	7,399,921	7,536,616

Класифицирањето на структурата на средствата и обврските на Банката е направено според рокот на доспевање со состојба на 31 декември 2012 и 2011 година, освен за кредити и побарувања од други клиенти каде распоредот во посебните временски интервали за кредитни производи кои немаат дефиниран датум на доспевање (кредитни картички, ОК кредити итн.) се врши со користење на историски податоци за износот на наплата во однос на вкупните билансни побарувања по овие производи. Иако првичната анализа открива дека нема усогласеност помеѓу средствата и обврските за периодот до една година, значаен дел од депозитите на Банката до една година се стабилни и се сметаат за депозитно јадро во износ од 45.940.684 илјади денари (2011: 43.605.326 илјади денари), кое што овозможува надминување на ликвидносната неусогласеност.

4.4.2. Анализа на договорната доспеаност за недеривативни финансиски обврски (недисконтиран готовински тек)

Табелата подолу ги претставува готовинските текови плативи од страна на Банката кои се однесуваат на преостанатите договорни доспеаности на недеривативните финансиски обврски на датумот на билансот на состојба. Износите наведени во табелата се договорните недисконтирани готовински текови, пришто Банката управува со инхерентниот ликвидносен ризик врз основа на очекуваните недисконтирани готовински приливи.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2012

4. ФИНАНСИСКИ ИНСТРУМЕНТИ (продолжение)

4.4. Ликвидносен ризик (продолжение)

4.4.2 Анализа на договорната доспеаност за не-деривативни финансиски обврски (недисконтиран готовински тек) (продолжение)

Во илјади денари
31 декември, 2012

	По видување	До 1 месец	Од 1 до 3 месеци	Од 3 до 12 месеци	Од 1 до 2 години	Од 2- 3 години	Од 3- 4 години	Од 4- 5 години	Над 5 години	Вкупно
ОБВРСКИ										
Депозити на банки	125,584	1,500,466	-	140,591	-	-	-	-	-	1,766,641
Депозити на комитенти	16,001,078	5,555,327	7,842,126	24,923,784	4,416,053	899,988	499,983	483,745	157,908	60,779,992
Обврски по кредити (вклучувајќи го субординираниот долг)	7,358	82,960	23,324	230,499	295,909	249,630	1,410,295	115,331	1,909,132	4,324,438
Останати обврски	574,057	-	-	-	-	-	-	-	-	574,057
Вкупно обврски	16,708,077	7,138,753	7,865,450	25,294,874	4,711,962	1,149,618	1,910,278	599,076	2,067,040	67,445,128

Во илјади денари
31 декември, 2011

	По видување	До 1 месец	Од 1 до 3 месеци	Од 3 до 12 месеци	Од 1 до 2 години	Од 2- 3 години	Од 3- 4 години	Од 4- 5 години	Над 5 години	Вкупно
ОБВРСКИ										
Депозити на банки	146,172	-	-	17	-	-	-	-	-	146,189
Депозити на комитенти	16,145,095	5,199,387	8,045,272	23,104,942	4,563,207	479,569	219,334	362,180	195,527	58,314,513
Обврски по кредити (вклучувајќи го субординираниот долг)	9,264	79,006	32,241	214,990	282,823	259,040	216,626	154,732	3,104,272	4,352,994
Останати обврски	613,995	-	-	-	-	-	-	-	-	613,995
Вкупно обврски	16,914,526	5,278,393	8,077,513	23,319,949	4,846,030	738,609	435,960	516,912	3,299,799	63,427,691

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2012

4. ФИНАНСИСКИ ИНСТРУМЕНТИ (продолжение)

4.4 Ликвидносен ризик (продолжение)

4.4.2 Анализа на договорната доспеаност за вонбилансни ставки (недисконтиран готовински тек)

Во илјади денари
31 декември, 2012

	По видување	До 1 месец	Од 1 до 3 месеци	Од 3 до 12 месеци	Од 1 до 2 години	Од 2- 3 години	Од 3- 4 години	Од 4- 5 години	Над 5 години	Вкупно
Обврски за продолжување кредити	7,387,650	-	-	-	-	-	-	-	-	7,387,650
Финансиски гаранции и акредитиви	-	179,120	403,713	1,654,832	338,152	290,648	61,500	356	133,554	3,061,875
Вкупно	7,387,650	179,120	403,713	1,654,832	338,152	290,648	61,500	356	133,554	10,449,525

Во илјади денари
31 декември, 2011

	По видување	До 1 месец	Од 1 до 3 месеци	Од 3 до 12 месеци	Од 1 до 2 години	Од 2- 3 години	Од 3- 4 години	Од 4- 5 години	Над 5 години	Вкупно
Обврски за продолжување кредити	6,862,321	-	-	-	-	-	-	-	-	6,862,321
Финансиски гаранции и акредитиви	-	342,726	1,927,283	1,527,252	178,768	63,049	-	-	235,108	4,274,186
Вкупно	6,862,321	342,726	1,927,283	1,527,252	178,768	63,049	-	-	235,108	11,136,507

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2012

4. ФИНАНСИСКИ ИНСТРУМЕНТИ (продолжение)

4.5. Објективна вредност на финансиските средства и обврски

	Сметководствена вредност		Во илјади денари Објективна вредност	
	31 декември, 2012	31 декември, 2011	31 декември, 2012	31 декември, 2011
Финансиски средства				
Пари и парични еквиваленти	23,938,661	21,695,862	23,938,661	21,695,862
Финансиски инструменти за тргување	181,051	141,828	181,051	141,828
Финансиски инструменти расположиви за продажба	2,193,268	93,984	2,193,268	93,984
Финансиски инструменти кои се чуваат до доспевање	1,201,478	1,741,696	1,201,478	1,741,696
Пласмани во, и кредити на банки	295,532	123,289	295,532	123,289
Кредити одобрени на комитенти	46,163,847	44,598,280	46,163,847	44,598,280
Останати побарувања (намалени за преземени средства по основ на ненаплатени побарувања)	204,182	216,173	204,182	216,173
	<u>74,178,019</u>	<u>68,611,112</u>	<u>74,178,019</u>	<u>68,611,112</u>
Финансиски обврски				
Депозити на банки	264,962	146,172	264,962	146,172
Депозити на комитенти	59,255,539	56,701,616	59,255,539	56,701,616
Обврски по кредити	2,518,847	832,501	2,518,847	832,501
Субординиран долг	2,777,163	2,780,212	2,777,163	2,780,212
Останати обврски	672,806	613,995	672,806	613,995
	<u>65,489,317</u>	<u>61,074,496</u>	<u>65,489,317</u>	<u>61,074,496</u>

Пари и парични еквиваленти

Сметководствената вредност на парите и паричните еквиваленти е еднаква на нивната објективна вредност бидејќи тие вклучуваат пари и ностро сметки и претставуваат неограничени депозити по видување и пласмани во НБРМ, со краток рок на доспевање. Објективната вредност на благajничките и другите квалификувани записи е врз основа на дисконтиран паричен тек.

Финансиски инструменти кои се чуваат за тргување

Објективната вредност која се утврдува со користење на пазарните цени е еднаква на нивната сметководствена вредност.

Финансиски инструменти расположиви за продажба

Нивната објективна вредност се мери врз основа на котираните цени или износи добиени со примена на модели на парични текови. Соодветно на тоа, нивната објективна вредност одговара на нивната сметководствена вредност.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2012**4. ФИНАНСИСКИ ИНСТРУМЕНТИ (продолжение)****4.5. Објективна вредност на финансиските средства и обврски(продолжение)**

Финансиски инструменти кои се чуваат до доспевање

Имајќи ја во вид природата на овие инструменти (фиксно доспевање и фиксни и определени плаќања), како и постојните информации на пазарот, менаџментот смета дека нивната објективна вредност приближно одговара на нивната сметководствена вредност.

Пласмани во и кредити на банки

Најголемиот дел од орочените депозити го сочинуваат депозитите преку ноќ. Објективната вредност на депозитите преку ноќ како и на пласманите во банки по видување одговара на нивната сметководствена вредност. Помалиот дел на орочени депозити се депозити со фиксна каматна стапка чија проценета објективна вредност е утврдена врз база на дисконтиран паричен тек употребувајќи каматни стапки за слични пласмани.

Кредити одобрени на комитенти

Кредитите се прикажани нето, намалени за износот на оштетувањето. Најголем дел од кредитите одобрени на комитенти се со варијабилна каматна стапка (повеќе од 95%). Преостанатиот дел од кредитите со фиксна каматна стапка се т.н. “teaser loans” за кои објективната вредност се проценува врз основа на дисконтиран паричен тек.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2012

4. ФИНАНСИСКИ ИНСТРУМЕНТИ (продолжение)

4.5. Објективна вредност на финансиските средства и обврски

Останати побарувања, намалени за преземени средства по основ на ненаплатени побарувања

Останатите побарувања приближно одговараат на нивната објективна вредност бидејќи тие наскоро ќе доспеат.

Депозити на банки

Објективната вредност на депозитите по видување како и на орочените депозити на банки и други финансиски институции одговара на нивната сметководствена вредност.

Финансиски обврски кои се чуваат за тргување

Објективната вредност се утврдува со користење на пазарните цени.

Депозити на комитенти

Објективната вредност на депозитите по видување како и на депозитите со варијабилна каматна стапка одговара на нивната сметководствена вредност. Проценетата објективна вредност на депозитите со фиксна каматна стапка е утврдена врз основа на дисконтиран готовински тек употребувајќи каматна стапка на слични депозити со слично доспевање.

Обврски по кредити (вклучувајќи го субординираниот долг)

Најголем дел од оваа позиција претставува субординираниот долг. Овој кредит е со варијабилна каматна стапка. Останатиот дел се кредити кои се од специфични извори за кои не може да се утврди пазарна каматна стапка бидејќи не постојат такви слични инструменти на пазарот.

Останати обврски

Останатите обврски приближно одговараат на нивната објективна вредност бидејќи тие доспеваат набрзо.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2012
4. ФИНАНСИСКИ ИНСТРУМЕНТИ (продолжение)
4.5. Објективна вредност на финансиските средства и обврски(продолжение)
Хиерархија на објективната вредност

Банката ги класифицира финансиските средства и обврски по објективна вредност, употребувајќи хиерархија на објективна вредност која го прикажува значењето на влезни вредности употребени при одредување на нивната објективна вредност. Хиерархијата на објективна вредност ги вклучува следните нивоа:

- а) Ниво 1 – Објективната вредност се одредува директно врз основа на котирани пазарни цени на финансиските инструменти на активните пазари;
- б) Ниво 2 - Објективната вредност се одредува со употреба на техники кои вклучуваат влезни вредности од активен пазар, кои што може да се директни, т.е цени, или индиректни т.е произлегуваат од цените
- в) Ниво 3 - Објективната вредност се одредува со употреба на техники кои вклучуваат влезни вредности кои што не може директно или индиректно да се следат на активните пазари, или не се видливи.

Во периодот нема премини помеѓу Ниво 1 и Ниво 2.

Во следната табела е прикажана анализа на финансиските инструменти кои се мерат по првичното признавање по објективна вредност, групирани во Ниво 1 до 3 врз основа на степенот до кој објективната вредност е одредена.

	Во илјади денари 31 декември, 2012			
	Објективна вредност	Ниво 1	Ниво 2	Ниво 3
Финансиски средства				
Финансиски инструменти за тргување	181,051	181,051	-	-
Финансиски инструменти расположиви за продажба	92,341	67,934	-	24,407
Вкупно	273,392	248,985	-	24,407

	Во илјади денари 31 декември, 2011			
	Објективна вредност	Ниво 1	Ниво 2	Ниво 3
Финансиски средства				
Финансиски инструменти за тргување	141,828	141,828	-	-
Финансиски инструменти расположиви за продажба	93,984	57,973	-	36,011
Вкупно	235,812	199,801	-	36,011

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

31 декември 2012

4. ФИНАНСИСКИ ИНСТРУМЕНТИ (продолжение)

4.6. Управување со капиталот

Целите на Банката при управување со капиталот, кој е поширок концепт од акционерски капитал кој е прикажан во билансот на состојба, се:

- обезбедување капитална усогласност на Банката со барањата на регулаторот;
- одржување на способноста на Банката да продолжи да функционира како успешна компанија и да продолжи да обезбедува позитивни финансиски резултати за акционерите и поволности за другите инволвирани субјекти; и
- одржување на цврста капитална основа за поддршка на натамошниот развојот.

Адекватноста на капиталот и регулаторниот капитал редовно се следат од менаџментот на Банката, при што се применуваат техники базирани на инструкциите дадени од регулаторното тело, Народна Банка на Република Македонија (НБРМ). Потребните информации се доставуваат до регулаторното тело на квартална основа.

Регулаторното тело пропишува дека секоја банка е должна да одржува стапка на адекватност на капиталот од минимум 8%.

Регулаторниот капитал на Банката е поделен на две групи:

- Основен капитал (Тиер 1): акционерски капитал, задржана добивка и резерви создадени од задржаната добивка. Непокриената загуба на Банката од претходни години, тековната загуба, сопствени акции, нематеријални средства, нето негативни ревалоризациони резерви, разликата меѓу висината на потребната и направената исправка на вредноста / посебна резерва, износот на нераспределената оштетување и посебна резерва како резултат на сметководствено временско задоцнување се одбиваат при утврдувањето на Ниво на капитал 1 (Тиер 1); и

- (Тиер 2): капитал на квалификуван субординиран кредит, кумулативни приоритетни акции и премии од продадени кумулативни приоритетни акции, ревалоризациони резерви, хибридни капитални инструменти.

Инвестициите во финансиски институции се одбиваат од Тиер 1 и Тиер 2 капиталот за одредувањето на регулаторниот капитал.

Во 2012 година, Народната банка на Република Македонија донесе нова Одлука за методологијата за утврдување на адекватноста на капиталот, кој што налага пресметката за потребниот капитал на банките за покривање на кредитниот ризик, оперативниот ризик, пазарниот ризик и валутниот ризик.

Пресметување на потребниот капитал за покривање на кредитниот ризик се темели на т.н. стандардизиран пристап согласно Базел II врз основа на кој, потребниот капитал за покривање на кредитниот ризик кој произлегува од извештајот за билансот на состојба и вонбилансните побарувања на банките се утврдува врз основа на кредитниот рејтинг на должникот или на побарувањата. Во 2012 година, Банката за прв пат е должна да ги распредели капитал за покривање на оперативниот ризик. Потребниот капитал за валутен ризик се менува и се пресметува врз основа на агрегатната отворена девизна позиција, нето износ земајќи ги во предвид оштетувањето. Исто како и претходно, Банката не е должна да утврди и одржува капитал за покривање на пазарните ризици додека портфолиото за тргување не го надминува пропишаните праг.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2012
4. ФИНАНСИСКИ ИНСТРУМЕНТИ (продолжение)
4.6. Управување со капиталот (продолжение)

До 2011 година, во согласност со претходната методологија, ризичната пондерираната актива се пресметува применувајќи хиерархија од пет ризични пондери класифицирани според природата на - и одразувајќи ја проценката за кредитниот ризик поврзан со - секое средство и договорна страна, земајќи ги во предвид секој правен колатерал или гаранции. Сличен третман е прифатен и за вонбилансната изложеност, со некои прилагодувања за да ја одразат позависната природата на потенцијалните загуби.

Во табелата подолу претставен е сумарен преглед на пропишаниот капитал и на адекватност на капиталот на Банката за годината што завршува во 31 декември, 2012 и 2011 година во врска со барањето на регулаторно тело. Во текот на овие две години, Банката е усогласена со сите пропишани регулаторни капитални барања.

	Во илјади денари 31 декември, 2012
Основен капитал	
Обични акции	3,511,242
Резерви и задржана добивка	4,596,589
Одбитни ставки од основен капитал	(23,983)
Вкупно квалификуван основен капитал	<u>8,083,848</u>
Допилнителен капитал	
Кумулативни приоритетни акции	90,978
Ревалоризациски резерви	17,138
Субординирани инструменти	2,275,500
Вкупно квалификуван дополнителен капитал	<u>2,383,616</u>
Вкупно регулаторен капитал	<u>10,467,464</u>
Актива пондерирана според кредитниот ризик	
Билансна актива	40,081,690
Вонбилансна актива	5,004,159
Вкупна актива пондерирана според кредитниот ризик	<u>45,085,849</u>
Актива пондерирана според валутниот ризик	<u>2,476,462</u>
Актива пондерирана според оперативниот ризик	<u>6,296,869</u>
Актива пондерирана според ризикот	<u>53,859,180</u>
Стапка на адекватност на капиталот	<u>19.43%</u>

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2012

4. ФИНАНСИСКИ ИНСТРУМЕНТИ (продолжение)

4.6. Управување со капиталот (продолжение)

	Во илјади денари 31 декември, 2012
Основен капитал	
Обични акции	3,511,242
Резерви и задржана добивка	4,350,569
Одбитни ставки од основен капитал	(23,983)
Вкупно квалификуван основен капитал	<u>7,837,828</u>
Допилнителен капитал	
Кумулативни приоритетни акции	90,978
Ревалоризациски резерви	19,141
Субординирани инструменти	2,521,705
Вкупно квалификуван дополнителен капитал	<u>2,631,824</u>
Вкупно регулаторен капитал	<u><u>10,469,652</u></u>
Актива пондерирана според кредитниот ризик	
Билансна актива	45,021,385
Вонбилансна актива	6,780,013
Вкупна актива пондерирана според кредитниот ризик	<u>51,801,398</u>
Актива пондерирана според валутниот ризик	<u>7,557,758</u>
Пондерирана актива	<u><u>59,359,156</u></u>
Стапка на адекватност на капиталот	<u>17.64%</u>

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2012

ФИНАНСИСКИ ИНСТРУМЕНТИ (продолжение)

4.7. Анализа на осетливост

4.7.1. Анализа на осетливост (девизи)

Управувањето со валутниот ризик, кој се врши преку следење на средствата и обврските во странска валута се надополнува со вршење анализа сензитивноста на девизните средства и обврски на Банката. Затоа, се користи соодветно сценарио (промена на девизните курсеви за +10% односно -10% во однос на денарот).

31 декември, 2012	Вкупно	Во илјади денари Промени во девизниот курс	
		10%	-10%
СРЕДСТВА			
Пари и парични еквиваленти	23,938,661	620,343	(620,343)
Финансиски инструменти кои се чуваат за тргување	181,051	18,105	(18,105)
Финансиски инструменти расположиви за продажба	2,193,268	3	(3)
Финансиски инструменти кои се чуваат до доспевање	1,201,478	120,148	(120,148)
Пласмани во, и кредити на банки	295,532	29,553	(29,553)
Кредити одобрени на комитенти	46,163,847	2,584,395	(2,584,395)
Останати побарувања	204,182	1,175	(1,175)
Вкупно средства	74,178,019	3,373,722	(3,373,722)
ОБВРСКИ			
Депозити на банки	264,962	26,496	(26,496)
Депозити на комитенти	59,255,539	2,695,524	(2,695,524)
Обврски по кредити (вклучувајќи го субординираниот долг)	5,296,010	362,321	(362,321)
Останати обврски	672,806	21,354	(21,354)
Вкупно обврски	65,489,317	3,105,695	(3,105,695)
Нето валутен-gap:	8,688,702	268,027	(268,027)

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2012
4. ФИНАНСИСКИ ИНСТРУМЕНТИ (продолжение)
4.7. Анализа на осетливост (продолжение)
4.7.1. Анализа на осетливост (девизи) (продолжение)

31 декември, 2011	Во илјади денари		
	Промени во девизниот курс		
	Вкупно	+10%	-10%
СРЕДСТВА			
Пари и парични еквиваленти	21,695,862	843,138	(843,138)
Финансиски инструменти кои се чуваат за тргување	141,828	14,182	(14,182)
Финансиски инструменти расположиви за продажба	93,984	3	(3)
Финансиски инструменти кои се чуваат до доспевање	1,741,696	174,170	(174,170)
Пласмани во, и кредити на банки	123,289	12,329	(12,329)
Кредити одобрени на комитенти	44,598,280	2,587,330	(2,587,330)
Останати побарувања	216,173	2,912	(2,912)
Вкупно средства	68,611,112	3,634,064	(3,634,064)
ОБВРСКИ			
Депозити на банки	146,172	14,617	(14,617)
Депозити на комитенти	56,701,616	2,736,193	(2,736,193)
Обврски по кредити (вклучувајќи го субординираниот долг)	3,612,713	342,954	(342,954)
Останати обврски	613,995	17,636	(17,636)
Вкупно обврски	61,074,496	3,111,400	(3,111,400)
Нето валутен-gap:	7,536,616	522,664	(522,664)

На 31 Декември, 2012 година, денарот ја намалил вредноста за 10% во однос на Еврото (и сите други валути), а сите останати варијабли останале непроменети, добивката за година и нето капиталот би биле за 268.027 илјади денари повисоки (2011: 522.664 илјади денари). Спротивно на тоа, доколку денарот се зајакнеше за 10% во однос на Еврото (и сите други валути), а сите останати варијабли останаа непроменети, добивката за годината и нето капиталот би биле за 268.027 илјади денари пониски (2011: 522.664 илјади денари).

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2012

4. ФИНАНСИСКИ ИНСТРУМЕНТИ (продолжение)

4.7. Анализа на осетливост (продолжение)

4.7.2 Анализа на осетливост (каматни стапки)

Во илјади денари 31 декември, 2012			
		Промена на каматна стапка +200 о.п.	Промена на каматна стапка -200 о.п.
	<u>Вкупно</u>		
СРЕДСТВА			
Пари и парични еквиваленти	23,938,661	442,107	(442,107)
Финансиски инструменти кои се чуваат за тргување	181,051	458	(458)
Финансиски инструменти расположиви за продажба	2,193,268	41,992	(41,992)
Финансиски инструменти кои се чуваат до доспевање	1,201,478	23,943	(23,943)
Пласмани во, и кредити на банки	295,532	4,739	(4,739)
Кредити одобрени на комитенти	46,163,847	901,704	(901,704)
Останати побарувања	204,182	-	-
Вкупно средства	<u>74,178,019</u>	<u>1,414,943</u>	<u>(1,414,943)</u>
ОБВРСКИ			
Депозити на банки	264,962	3,929	(3,929)
Депозити на комитенти	59,255,539	1,181,182	(1,181,182)
Обврски по кредити (вклучувајќи го субординираниот долг)	5,296,010	102,666	(102,666)
Останати обврски	672,806	-	-
Вкупно обврски	<u>65,489,317</u>	<u>1,287,777</u>	<u>(1,287,777)</u>
Нето каматен-gap:	<u>8,688,702</u>	<u>127,166</u>	<u>(127,166)</u>

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2012

4. ФИНАНСИСКИ ИНСТРУМЕНТИ (продолжение)

4.7. Анализа на осетливост (продолжение)

4.7.2 Анализа на осетливост (каматни стапки) (продолжение)

Во илјади денари 31 декември, 2011			
		Промена на каматна стапка +200 о.п.	Промена на каматна стапка -200 о.п.
СРЕДСТВА			
Пари и парични еквиваленти	21,695,862	406,631	(406,631)
Финансиски инструменти кои се чуваат за тргување	141,828	622	(622)
Финансиски инструменти расположиви за продажба	93,984	-	-
Финансиски инструменти кои се чуваат до доспевање	1,741,696	34,585	(34,585)
Пласмани во, и кредити на банки	123,289	1,272	(1,272)
Кредити одобрени на комитенти	44,598,280	868,730	(868,730)
Останати побарувања	216,173	-	-
Вкупно средства	68,611,112	1,311,840	(1,311,840)
ОБВРСКИ			
Депозити на банки	146,172	1,032	(1,032)
Депозити на комитенти	56,701,616	1,130,058	(1,130,058)
Обврски по кредити (вклучувајќи го субординираниот долг)	3,612,713	13,609	(13,609)
Останати обврски	613,995	-	-
Вкупно обврски	61,074,496	1,144,699	(1,144,699)
Нето каматен-gap:	7,536,616	167,141	(167,141)

Како дел од управувањето со каматниот ризик, Банката врши анализа на сензитивноста на позициите од билансот на состојба. Анализата на сензитивноста е извршена имајќи ги во предвид каматоносните средства и обврски. При тоа е тестирано што би се случило ако каматните стапки се намалат/зголемат за 200 основни поени.

Притоа, доколку каматните стапки се зголемат за 200 о.п., а останатите варијабли останат непроменети, имајќи ги предвид состојбите на средствата и обврските со 31 декември, 2012 година, добивката за годината би била за 127.166 илјади денари (2011: 167.141 илјади денари) повисока. Спротивно на тоа, доколку каматните стапки се намалат за 200 о.п., а останатите варијабли останат непроменети, добивката за годината би била за 127.166 илјади денари (2011: Денарска 167.141 илјади повисока) пониска.

Ваквиот ефект се должи на пониската сензитивност на активата во билансот на состојба во однос на пасивата при промена на каматните стапки.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2012

5. ИЗВЕСТУВАЊЕ СПОРЕД СЕГМЕНТИ

Банката го управува својот бизнис преку следните деловни сегменти:

Работа со население

Работата со население ги вклучува сите индивидуални корисници на кои Банката, преку својата широка мрежа на филијали, им нуди различни типови на кредити, депозити како и широк асортиман на услуги и производи.

Корпоративно банкарство

Корпоративното банкарство вклучува кредитирање на големи, средни и мали претпријатија. Банката им нуди на корпоративните клиенти широк опсег на производи и услуги, депозитни сметки, кредити, гаранции и акредитиви итн.

Инвестиционно банкарство

Инвестиционото банкарство опфаќа управување на средства на други лица, кастодиски и советодавни услуги, услуги поврзани со издавање на хартии од вредност и сл. како и управување со сопственото портфолио на Банката (хартии од вредност расположиви за продажба и чувани до достасаност).

Друго

Овој сегмент ги вклучува сите останати незначајни активности.

Неалоцирано

Овој сегмент ги вклучува настанати приходите од одредени активности кој не може да се мапираат во ниту еден од горенаведените деловни линии, како што се приходи од провизии од минати години, приходи од осигурување и други приходи од вонредни активности.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2012

5. ИЗВЕСТУВАЊЕ СПОРЕД СЕГМЕНТИ (продолжение)

5.1 Оперативни сегменти

Во илјади денари
31 декември, 2012

	Работа со насе- ние	Корпора- тивно банкар- ство	Инвести- циско банкар- ство	Останат о	Неалоци- рано	Вкупно
Нето приходи од камата	960,391	880,000	536,086	-	-	2,376,477
Нето приходи од провизии и надомести	397,471	528,785	2,347	6,431	-	935,034
Нето приходи од тргување	-	-	51,477	-	-	51,477
Останати приходи од работењето	93,767	70,071	9,520	-	3,935	177,293
Вкупни приходи по сегмент	1,451,629	1,478,856	599,430	6,431	3,935	3,540,281
Довивка/(загуба) пред даноци	398,184	36,546	598,812	(9,360)	(12,681)	1,011,501
Данок од добивка	-	-	-	-	(4,322)	(4,322)
Нето добивка за годината						1,007,179
Вкупно средства	28,634,418	45,929,136	1,340,842	379	28,180	75,932,955
Вкупно обврски	47,127,251	18,496,351	-	-	4,118	65,627,720
Оштетување на финансиски средства, на нето основа	(177,080)	(336,095)	(618)	-	-	(513,793)
Оштетување на нефинансиски средства	(30,117)	(28,474)	-	-	9,811	(48,780)
Депрецијација и амортизација	(68,489)	(64,753)	-	(15,791)	(20,518)	(169,551)
Стекнување на недвижности и опрема	(3,189)	(6,377)	-	-	-	(9,566)
Останати расходи	(777,759)	(1,012,988)	-	-	(5,909)	(1,796,656)

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2012

5. ИЗВЕСТУВАЊЕ СПОРЕД СЕГМЕНТ(продолжение)

5.1 Оперативни сегменти

	Во илјади денари 31 декември, 2011					
	Работа со насе- ле- ние	Корпора- тивно банкар- ство	Инвести- циско банкар- ство	Останат о	Неалоци- рано	Вкупно
Нето приходи од камата	768,357	1,275,156	(6,551)	(212)	-	2,036,750
Нето приходи од провизии и надомести	341,304	369,978	114,782	21,614	-	847,678
Нето приходи од тргување	-	-	30,717	-	-	30,717
Останати приходи од работењето	37,345	23,904	-	-	152,904	214,153
Вкупни приходи по сегмент	1,147,006	1,669,038	138,948	21,402	152,904	3,129,298
Довивка/(загуба) пред даноци	350,621	287,921	45,470	(12,571)	114,260	785,701
Данок од добивка	-	-	-	-	(17,569)	(17,569)
Нето добивка за годината						768,132
Вкупно средства	27,212,745	41,175,645	1,977,508	379	182,056	70,548,333
Вкупно обврски	45,635,268	15,294,268	-	23,036	295,821	61,248,393
Оштетување на финансиски средства, на нето основа	(10,549)	(260,919)	(43,473)	(27,926)	-	(342,867)
Оштетување на нефинансиски средства	(4,543)	(1,503)	-	-	(54)	(6,100)
Депрецијација и амортизација	(74,395)	(98,205)	-	(6,047)	(7,430)	(186,077)
Стекнување на недвижности и опрема	(18,449)	(27,297)	-	-	-	(45,746)
Останати расходи	(706,898)	(1,020,490)	(50,005)	-	(31,160)	(1,808,553)

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2012

5. ИЗВЕСТУВАЊЕ СПОРЕД СЕГМЕНТ(продолжение)

5.2 Географски сегменти

	Во илјади денари 31 декември, 2012					
	Републи- ка Македо- нија	Земји- членки на ЕУ	Европа - останато	Земји членки на ОЕЦД (без европски земји- членки на ОЕЦД)	Останато и неалоци- рано	Вкупно
Вкупни приходи по сегмент	3,272,138	244,010	15,686	8,447	-	3,540,281
Вкупно средства	72,586,114	3,045,573	175,859	125,409	-	75,932,955

	Во илјади денари 31 декември, 2011					
	Републи- ка Македо- нија	Земји- членки на ЕУ	Европа - останато	Земји членки на ОЕЦД (без европск и земји- членки на ОЕЦД)	Останат о и неалоци -рано	Вкупно
Вкупни приходи по сегмент	2,752,707	297,310	69,231	10,050	-	3,129,298
Вкупно средства	58,498,408	3,582,916	8,345,818	121,191	-	70,548,333

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2012
6. ПРИХОДИ И РАСХОДИ ОД КАМАТА

Структурата на приходите и расходите од камата според видот на финансиските инструменти е следната:

	Во илјади денари	
	Година што завршува на 31 декември, 2012	Година што завршува на 31 декември, 2011
Приходи од камата:		
Парични средства и парични еквиваленти	413,881	353,427
Кредити на и побарувања од банки	27,431	38,832
Кредити на коминтенти	3,827,131	3,793,283
Вложувања во хартии од вредност чувани до достасаност	171,192	106,660
Останати побарувања	3,331	47,212
	<u>4,442,966</u>	<u>4,339,414</u>
Расходи за камата:		
Депозити на банки и финансиски институции		
Депозити на други коминтенти	-	4,644
Обврски по кредити	1,954,651	2,175,555
Субординиран долг	11,345	9,642
Останати обврски (дивиденди по приоритетни акции)	89,653	106,161
	<u>10,840</u>	<u>6,662</u>
	<u>2,066,489</u>	<u>2,302,664</u>
Нето приходи од камата		
Приходи од камата:	<u>2,376,477</u>	<u>2,036,750</u>

Анализа на приходите и расходите од камата според сектор е следна:

	Година што завршува на 31 декември, 2012		Во илјади денари Година што завршува на 31 декември, 2011	
	Приходи	Расходи	Приходи	Расходи
Нефинансиски друштва	1,115,064	237,707	1,143,158	262,911
Држава	172,772	8,406	132,463	4,833
Непрофитни институции	1,288	11,240	1,388	14,549
Банки	27,446	13,030	46,183	9,921
Останати финансиски друштва (небанкарски)	414,549	44,308	368,952	51,252
Население	2,711,847	1,643,513	2,647,270	1,833,544
Нерезиденти	-	108,285	-	125,654
	<u>4,442,966</u>	<u>2,066,489</u>	<u>4,339,414</u>	<u>2,302,664</u>
Нето приходи од камата	<u>2,376,477</u>		<u>2,036,750</u>	

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2012

7. ПРИХОДИ И РАСХОДИ ОД ПРОВИЗИИ И НАДОМЕСТИ

Структурата на приходите и расходите од провизии и надомести според видот на финансиските активности е следната:

	Година што завршува на		Во илјади денари Година што завршува на	
	31 декември, 2012		31 декември, 2011	
	Приходи	Расходи	Приходи	Расходи
Кредитирање	116,632	-	94,581	-
Платен промет во земјата	281,751	68,726	267,244	78,177
Платен промет во странство	107,570	10,990	112,011	10,124
Акредитиви и гаранции	69,599	-	65,557	-
Брокерско работење	2,337	-	3,682	-
Управување со средства	488	-	673	-
Кредитни картички	370,131	5,817	311,960	5,787
Потрошувачки кредити	-	88	-	349
Хипотекарни кредити	-	445	-	188
Депозити	6,144	-	17,043	-
Сефови	6,391	-	6,650	-
Наплата преку трети лица	6,979	-	8,435	-
Останато	57,750	4,672	57,302	2,835
	<u>1,025,772</u>	<u>90,738</u>	<u>945,138</u>	<u>97,460</u>
Neto приходи од провизии и надомести	<u>935,034</u>		<u>847,678</u>	

Секторска анализа на приходите и расходите од провизии и надомести е следната:

	Година што завршува на		Во илјади денари Година што завршува на	
	31 декември, 2012		31 декември, 2011	
	Приходи	Расходи	Приходи	Расходи
Претпријатија	568,171	4,120	549,177	1,680
Држава	5,316	-	1,047	-
Непрофитни институции	102	-	168	-
Банки	18,354	55,954	22,793	65,765
Останати финансиски друштва (небанкарски)	-	24,314	-	23,691
Население	406,707	6,350	340,085	6,324
Нерезиденти	27,122	-	31,868	-
	<u>1,025,772</u>	<u>90,738</u>	<u>945,138</u>	<u>97,460</u>
Neto приходи од провизии и надомести	<u>935,034</u>		<u>847,678</u>	

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2012
8. НЕТО ПРИХОДИ/(РАСХОДИ) ОД ТРГУВАЊЕ

	Во илјади денари	
	Година што завршува на 31 декември,	
	2012	2011
<i>Финансиски средства кои се чуваат за тргување:</i>		
Нето загуба од објективно вреднување на должнички хартии од вредност	(2,736)	(1,896)
Нето добивка од објективно вреднување на сопственичките хартии од вредност	49,460	27,439
Приходи од дивиденда од хартии од вредност чувани за тргување		
- Сопственички акции	1,185	1,064
Приходи од камати хартии од вредност чувани за тргување	3,568	4,110
	<u>51,477</u>	<u>30,717</u>

9. НЕТО ПРИХОДИ/(РАСХОДИ) ОД КУРСНИ РАЗЛИКИ

	Во илјади денари	
	Година што завршува на 31 декември,	
	2012	2011
Реализирани приходи/(расходи) од курсните разлики, на нето-основа	114,631	133,200
Нереализирани приходи/(расходи) од курсните разлики, на нето-основа	(8,124)	596
	<u>106,507</u>	<u>133,796</u>

10. ОСТАНАТИ ПРИХОДИ ОД ДЕЈНОСТА

	Во илјади денари	
	Година што завршува на 31 декември,	
	2012	2011
Дивиденда од средства расположливи за продажба	4,520	3,070
Добивка од продажба на недвижности и опрема	2,495	2,619
Добивка од продажба на преземени средства по основ на ненаплатени побарувања	-	17,461
Приходи од кирии	3,126	2,704
Приходи од добиени судски спорови	10,238	3,908
Предвременно повлекување на депозити и работа со нерезиденти	32,880	33,592
Приходи од посредување со осигурување на имот	4,773	3,804
Приходи од наплатени штети од осигурителни компании	820	1,187
Останато	11,934	12,012
	<u>70,786</u>	<u>80,357</u>

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2012
11. НЕТО ЗАГУБА ПОРАДИ ОШТЕТУВАЊЕ

	Во илјади денари Година што завршува на 31 декември,	
	2012	2011
Загуба поради оштетување на финансиски средства, на нето основа	513,793	342,867
Загуба поради оштетување на нефинансиски средства	48,780	6,100
	<u>562,573</u>	<u>348,967</u>

Загуба поради оштетување на финансиски средства, на нето основа

	31 декември, 2012			Во илјади денари 31 декември, 2011		
	Наплата	Ослободување	Нето	Наплата	Ослободување	Нето
Плasmани во, и кредити на банки (Белешка 20)	-	(204)	(204)	-	(69)	(69)
Кредити одобрени на комитенти (Белешка 21)	1,546,452	(1,012,954)	533,498	1,856,418	(1,571,356)	285,062
Останати побарувања (Белешка 22)	18,970	(5,768)	13,202	12,077	(7,170)	4,907
Инструменти расположиви за продажба (Белешка 18)	618	-	618	25,314		25,314
Вонбилансни ставки (Белешка 31)	<u>2,494</u>	<u>(35,815)</u>	<u>(33,321)</u>	<u>83,298</u>	<u>(55,645)</u>	<u>27,653</u>
	<u>1,568,534</u>	<u>(1,054,741)</u>	<u>513,793</u>	<u>1,977,107</u>	<u>(1,634,240)</u>	<u>342,867</u>

Пресметаните приходи од камати на оштетени финансиски средства, со состојба 31 декември, 2012 изнесуваат нула (2011: 11.505 илјади денари).

Загуба поради оштетување на нефинансиски средства

	Во илјади денари Година што завршува на 31 декември,	
	2012	2011
Вложувања во недвижност под закуп (белешка 23)	2,386	1,013
Превземени средства за наплата на побарувања (белешка 22)	<u>46,394</u>	<u>5,087</u>
	<u>48,780</u>	<u>6,100</u>

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2012
12. ТРОШОЦИ ЗА ВРАБОТЕНИТЕ

	Во илјади денари	
	Година што завршува на	
	31 декември,	
	2012	2011
Плати и придонеси	457,196	461,426
Задолжителни придонеси за социјално и здравствено осигурување	210,797	208,065
Останати трошоци за вработените	46,931	75,422
Користи при пензионирање, на нето основа	2,149	(11,549)
	<u>717,073</u>	<u>733,364</u>
Просечен број на вработени за периодот	1,021	1,048
Број на постојано вработени на крај на годината Плати	1,024	1,021

13. ДЕПРЕЦИЈАЦИЈА И АМОРТИЗАЦИЈА

	Во илјади денари	
	Година што завршува на	
	31 декември,	
	2012	2011
Амортизација на имот и опрема	108,433	124,671
Амортизација на вложувања во недвижност под закуп	3,185	3,648
Амортизација на нематеријални средства	57,933	57,758
	<u>169,551</u>	<u>186,077</u>

14. ОСТАНАТИ РАСХОДИ ОД ДЕЈНОСТА

	Во илјади денари	
	Година што завршува на	
	31 декември,	
	2012	2011
Премии за осигурување на депозитите	324,922	305,320
Премии за осигурување на имотот и на вработените	16,680	16,913
Материјали и услуги	539,529	538,630
Административни и трошоци за маркетинг	103,472	96,595
Останати даноци и придонеси	3,196	3,142
Трошоци за кирии (Белешка 35г)	61,913	62,161
Трошоци за судски спорови	10,224	12,872
Трошоци за службени патувања	7,378	6,414
Загуба од продажбата на недвижности и опрема	-	4,717
Останати расходи	12,269	28,425
	<u>1,079,583</u>	<u>1,075,189</u>

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2012

15. РАСХОД ЗА ДАНОК ОД ДОБИВКА

Главните компоненти на данокот од добивка во билансот на успех се следните:

	Во илјади денари	
	Година што завршува на	
	31 декември,	
	2012	2011
Расход за тековниот данок од добивка	4,322	2,065
(Приход)/расход за одложениот данок од добивка	-	15,504
	<u>4,322</u>	<u>17,569</u>

Вкупниот износ за годината може да се усогласи со сметководствениот профит на следниот начин:

	Во илјади денари	
	Година што завршува на	
	31 декември,	
	2012	2011
Добивка пред оданочување	<u>1,011,501</u>	<u>785,701</u>
Данок од добивка согласно законската стапка на данок на добивка од 10%	101,150	78,570
Данок на расходи недозволен за даночни цели	5,211	7,167
Одложен данок од добивка кој произлегува од привремени разлики	-	15,504
Даночни ослободувања од недистрибуираната нето добивка	<u>(102,039)</u>	<u>(83,672)</u>
По ефективна стапка од 0.43% (2011: 2.24%)	<u>4,322</u>	<u>17,569</u>

Од 1-ви јануари 2009 година се воведоа измените на локалниот Закон за данок од добивка со голема измена во оданочувањето на нето добивката за 2009 до 2012 година. Со таквата промена се обезбедува целосно ослободување од плаќање на данок од добивка, по оданочување на одредени расходи кои не се одбиваат за даночни цели, ако нето добивката за годината не е наменета за распределба на дивиденди, и ќе се оданочува кога дивидендите се исплаќаат. Горенаведената промена нема влијание врз распределбата на акумулирана добивка од 2008 година и претходно. За фискалните години од 2009 до 2012, за горенаведеното Банката го искористи ослободувањето од плаќање данок од добивка.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2012

15. РАСХОД ЗА ДАНОК ОД ДОБИВКА (продолжение)

Признаените одложени даночни средства и одложени даночни обврски се следните:

	Состојба 1 јануари	Биланс на успех	Капитал	Во илјади денари Состојба 31 декември
31 декември, 2012				
<i>Одложени даночни средства</i>				
Останати средства	-	-	-	-
Нето одложени даночни средства	-	-	-	-
31 декември, 2011				
<i>Одложени даночни средства</i>				
Останати средства	15,504	(15,504)	-	-
Нето одложени даночни средства	15,504	(15,504)	-	-

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2012

16. ПАРИ И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ

	Во илјади денари	
	31 декември, 2012	31 декември, 2011
Парични средства во благајна	1,108,956	1,350,340
Сметки и депозити во НБРМ, освен задолжителни резерви во странска валута	4,691,236	4,247,173
Сметки и депозити кај странски банки		
Сметки и депозити кај домашни банки	1,635,732	518,404
Благајнички записи со кои може да се тргува на секундарниот пазар	1,047	1,892
Други квалификувани записи со кои може да се тргува на секундарниот пазар	8,106,267	6,937,341
Орочени депозити со период на достасување до три месеци	4,323,977	1,849,883
Останати краткорочни високоликвидни средства	1,361,048	3,900,472
Побарувања врз основа на камати	266	392
Вклучено во Извештајот за паричниот тек	2,354	6,990
Задолжителни депозити во странска валута	21,230,883	18,812,887
Ограничени депозити	2,676,801	2,876,367
Парични средства во благајна	30,977	6,608
	<u>23,938,661</u>	<u>21,695,862</u>

Сметките и депозитите кај НБРМ, освен задолжителната резерва во странска валута во износ од 4,691,236 илјади денари (2011: 4,247,173 илјади денари) претставуваат задолжителна резерва во денари. На оваа резерва се пресметува камата по стапка од 1% на годишно ниво (2011: 2% на годишно ниво).

Благајничките записи со кои може да се тргува на секундарниот пазар во износ од 8,106,267 илјади денари (2011: 6,937,341 илјади денари) се записи издадени од Централната банка со период на доспевање од 28 дена. Каматните стапки за овие записи се 3,75% (2011: 4.0% на годишно ниво).

Други квалификувани записи со кои може да се тргува на секундарниот пазар во износ од 4,323,977 илјади денари (2011: 1,849,883 илјади денари) се записи издадени од Министерството за финансии на Република Македонија со период на доспевање до три месеци. Во зависност од периодот на доспевање, каматните стапки се движат од 4,00% до 4,20% на годишно ниво (2011: од 4.20% до 4.30% на годишно ниво).

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2012
17. СРЕДСТВА ЗА ТРГУВАЊЕ

	Во илјади денари	
	31 декември, 2012	31 декември, 2011
Должнички хартии од вредност издадени од државата	23,161	31,472
Сопственички хартии од вредност издадени од банки	157,890	110,356
	<u>181,051</u>	<u>141,828</u>

Банката тргува со хартии од вредност за тргување за остварување добивка од краткорочните флукуации во цената. Банката не може значително да влијае врз банките каде има сопственички хартии од вредност поради незначителниот процент што го поседува во капиталот на обични акции на овие субјекти.

18. ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА РАСПОЛОЖЛИВИ ЗА ПРОДАЖБА

	Во илјади денари	
	31 декември, 2012	31 декември, 2011
Должнички хартии од вредност издадени од државата	2,100,927	-
Сопственички хартии од вредност издадени од банки	3,476	3,476
Сопственички хартии од вредност издадени од други субјекти	395,972	407,901
	<u>2,500,375</u>	<u>411,377</u>
Намалено за резервации за оштетување	<u>(307,107)</u>	<u>(317,393)</u>
	<u>2,193,268</u>	<u>93,984</u>

Движењето на резервациите за оштетување е следното:
:

	Во илјади денари	
	31 декември, 2012	31 декември, 2011
Состојба на почетокот на годината	317,393	289,558
Трошок за годината (Белешка 11)	618	25,314
Ефект од курсни разлики	<u>(10,904)</u>	<u>2,521</u>
	<u>307,107</u>	<u>317,393</u>

Должничките обврзниците издадени од државата во износ од 2,100,927 илјади денари го вклучуваат и износот од 2,049,620 илјади денари (2011: нема) кои се однесуваат на квалификувани записи издадени од Министерството за финансии на Република Македонија со кои може да се тргува на секундарниот пазар со рок на доспевање од три месеци до една година и фиксна каматна стапка од 4,75% годишно како и износ од 51.307 илјади денари (2011: нема) кои се однесуваат на континуирана државна обврзница издадена од страна на државата Република Македонија во јули 2012 година со рок на достасување до јули 2015 година и фиксна каматна стапка од 5,30% годишно и кој се отплаќа со годишни купони почнувајќи од јули 2013 година.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2012

19. ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА КОИ СЕ ЧУВААТ ДО ДОСТАСУВАЊЕ

	Во илјади денари	
	31 декември, 2012	31 декември, 2011
Должнички хартии од вредност на државата	<u>1,201,478</u>	<u>1,741,696</u>
	<u>1,201,478</u>	<u>1,741,696</u>

Дел од должничките хартии од вредност на државата во износ од 1.191.204 илјади денари (2011: 1.726.969 илјади денари) претставуваат државни должнички хартии од вредност издадени од Република Македонија во замена за нефункционални побарувања на Банката од четири големи должници во согласност со Законот за гарантирање на инвестиции на стратешки инвеститори и преземањето на побарувањата од страна на Република Македонија од Банката. Овие должнички хартии од вредност носат каматна стапка од три месец ЕУРИБОР плус маргина од 1% и се отплаќаат во 56 тромесечни рати почнувајќи од 2001 до 2014 година.

Останатиот дел од должнички хартии од вредност на државата во износ од 10.274 илјади денари (2011: 14.727 илјади денари) претставуваат државни хартии од вредност издадени од Република Македонија во февруари 2004 година за денационализација. Овие должнички хартии од вредност носат фиксна каматна стапка од 2% годишно и се отплаќаат на годишни рати, започнувајќи од јуни 2006 до јуни 2014 година

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2012
20. КРЕДИТИ НА И ПОБАРУВАЊА ОД БАНКИ

	Година што завршува на		Во илјади денари	
	31 декември		Година што завршува на	
	Краткорочни	Долгорочни	Краткорочни	Долгорочни
Кредити на домашни банки	205	-	205	-
Кредити на странски банки	82,376	-	82,623	-
Останати пласмани на странски банки	139,953	96,215	-	63,575
Побарувања врз основа на камати	302	-	609	-
	<u>222,836</u>	<u>96,215</u>	<u>83,437</u>	<u>63,575</u>
Намалено за исправка на вредност	(23,519)	-	(23,723)	-
	<u>199,317</u>	<u>96,215</u>	<u>59,714</u>	<u>63,575</u>
	<u>295,532</u>		<u>123,289</u>	

Движењето на резервациите за оштетување е следно:

	Во илјади денари	
	31 декември, 2012	31 декември, 2011
Состојба на почетокот на годината	23,723	23,805
Ослободување (Белешка 11)	(204)	(69)
Отпис	-	(13)
Состојба на крајот на годината	<u>23,519</u>	<u>23,723</u>

Дел од кредитите на странски банки во износ од 73.548 илјади денари (2011: 73.480 илјади денари) се ограничени и претставуваат сметки кои се чуваат во банки во Република Србија, за кои е отворена стечајна постапка во јануари 2002 година (Белешка 26).

Другите кредити на странски банки вклучуваат ограничени сметки во износ од 96.215 илјади денари (2011: 63.575 илјади денари) и претставуваат депозити во Barclays Bank и ХСБЦ, Лондон, Велика Британија како обезбедување за трансакции извршени со VISA и Master платежни картички. Овие средства не се достапни за секојдневното работење на Банката.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2012

21. КРЕДИТИ НА КЛИЕНТИ

а) Структура на кредити според видот на клиентот

	Година што завршува на		Во илјади денари	
	31 декември		Година што завршува на	
	Краткорочни	Долгорочни	Краткорочни	Долгорочни
	и		и	
Нефинансиски друштва				
побарувања по главница	10,389,692	10,364,640	9,047,398	10,901,365
побарувања врз основа на камати	86,689	-	99,702	-
Држава				
побарувања по главница	4,784	501	7,618	6,236
побарувања врз основа на камати	92	-	78	-
Непрофитни организации				
побарувања по главница	1,759	11,693	442	12,713
побарувања врз основа на камати	66	-	93	-
Население				
побарувања по главница				
станбени кредити	215,345	7,470,474	175,722	7,075,181
потрошувачки кредити	819,857	9,694,814	692,835	8,635,401
автомобилски кредити	73,103	801,257	78,810	1,207,996
кредитни картички	850,650	8,137,334	821,971	8,175,053
други кредити	135,279	1,463,762	139,230	1,325,890
побарувања врз основа на камати	121,128	-	160,727	-
Тековна достасаност	5,329,411	(5,329,411)	5,147,501	(5,147,501)
	<u>18,027,855</u>	<u>32,615,064</u>	<u>16,372,127</u>	<u>32,192,334</u>
Вкупно бруто кредити	50,642,919		48,564,461	
Резервации за оштетување	<u>(4,479,072)</u>		<u>(3,966,181)</u>	
	<u>46,163,847</u>		<u>44,598,280</u>	

Прикажаната резервација за оштетување претставува вкупна резервација и се однесува на краткорочните и долгорочните кредити на клиенти

Движењето на резервациите за оштетување е следно:

	Во илјади денари	
	31 декември, 2012	31 декември, 2011
Состојба на почетокот на годината	3,966,181	3,924,096
Исправка на вредноста за годината (Белешка 11)	1,546,452	1,856,418
Ослободување (Белешка 11)	(1,012,954)	(1,571,356)
Отпис	<u>(20,607)</u>	<u>(242,977)</u>
Состојба на крајот на годината	<u>4,479,072</u>	<u>3,966,181</u>

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2012

21. КРЕДИТИ НА КЛИЕНТИ (продолжение)

б) Структура на кредитите по сектор

	Во илјади денари	
	31 декември, 2012	31 декември, 2011
Земјоделство и шумарство и рибарство	735,042	764,127
Рударство и каменоломи	142,211	168,420
Преработувачка индустрија	6,540,029	5,827,015
Електрична енергија, гас и пареа	1,975,314	1,698,080
Водоснабдување, отстранување на отпадни води	9,906	5,473
Градежништво	1,553,898	1,504,570
Трговија (на големо и мало)	4,864,997	4,988,377
Транспорт и складирање	655,566	754,852
Објекти за сместување и сервисни дејности со храна	353,679	376,661
Информации и комуникации	35,861	52,467
Финансиски дејности и дејности на осигурување	81,733	56,826
Дејности во врска со недвижен имот	241,996	194,850
Стручни, научни и технички дејности	310,166	426,017
Административни и помошни услужни дејности	111,075	172,843
Образование	134,846	160,033
Дејности на здравствена и социјална заштита	26,562	144,004
Уметност, забава и рекреација	74,216	85,730
Други услужни дејности	24,808	21,295
Физички лица	28,291,942	27,196,640
	<u>46,163,847</u>	<u>44,598,280</u>

ц) Структура на кредитите според видот на обезбедување

	Во илјади денари	
	31 декември, 2012	31 декември, 2011
Пари и парични еквиваленти или ограничени сметки во Банката	997,396	644,822
Државни обврзници	3,449	3,179
Банкарски гаранции	1,784,650	1,362,359
Корпоративни гаранции	162,723	143,126
Имот	281,299	511,850
Опрема и друг подвижен имот	19,269,443	20,016,849
Останати видови обезбедување	2,367,198	2,349,684
Необезбедени	1,086,837	1,682,456
Пари и парични еквиваленти или ограничени сметки во Банката	20,210,852	17,883,955
	<u>46,163,847</u>	<u>44,598,280</u>

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2012

21. КРЕДИТИ НА КЛИЕНТИ (продолжение)

д) Ризици и неизвесности

Раководството на Банката евидентираше резервации за загуби поради оштетување за сите познати и предвидливи ризици на датумот на финансиските извештаи. Портфолиото на Банката содржи одреден број на должници чија можност за сервисирање и отплата на долговите е под влијание на економските случувања во Република Македонија. Портфолиото исто така содржи одреден број на должници кои се вклучени во процеси на реструктурирање за кои се очекува да резултираат со делумна или целосна наплата на побарувањата на Банката. Побарувањата од овие должници беа класифицирани врз основа на последните расположливи информации и очекувањата за текот на процесот на реструктурирање.

Банката продолжува да ги обезбедува побарувањата првенствено со недвижен имот, индустриско земјиште, градежни објекти и опрема за кредитите на правни лица, а во случај на банкарски услуги на население обезбедувањето на кредитите е во зависност од видот на производот. Во зависност од класификацијата на кредитите, раководството вложува крајни напори за навремена реализација на средствата за обезбедување. Во случај истото да се покаже како неуспешно, во иднина ќе биде неопходно да биде извршена дополнителна резервација за загуби поради оштетување.

Работењето на Банката може да биде под влијание од финансиските трендови во случај на вложување на глобалното и локалното економско опкружување. Во текот на 2012 и 2011 година, кога глобалната финансиска криза започна да влијае врз локалната економија, Банката не се соочи со никакви проблеми со ликвидноста и презема мерки за зајакнување на својата капитална база преку задржување на добивката.

Потенцијалното влијание од финансиската криза може да се очекува во ограничувањето на домашното штедење. Раководството на Банката соодветно реагира на секое ново случување на пазарот и економијата во целина. Некои од преземените мерки се: ограничување на долгорочното кредитирање во споредба со краткорочното кредитирање, развивање на кредитни производи со повисоки каматни маргини, појачување на следењето на големите клиенти и индустриски сектори кон кои Банката има најголема изложеност, заради соодветно усогласување на каматните стапки за побарувањата по кредити и плаќањата по депозити, преоценка на односите со кореспондентните банки и другите учесници во локалните финансиски пазари, зголемување на лимитите за залог каде што е можно. Сè од горенаведеното се фокусира на заштита и развивање на тековната и идна база на потрошувачи/депоненти и постигнување на целите на Банката за 2012 година и понатаму.

Тековно, влијанието на финансиската криза има ограничен ефект врз работењето на Банката; меѓутоа, идните неповолни случувања во некои индустриски сектори може да имаат влијание врз способноста на клиентите за отплата на кредитите, што пак може да влијае врз нивото на резервации за загуби по кредити. Секоја дополнителна резервација што се заснова на горенаведеното, доколку постои, не може да се определи со разумна прецизност во оваа фаза.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2012

22. ОСТАНАТИ СРЕДСТВА

а) Нетековни средства чувани за тргување

	Во илјади денари	
	31 декември, 2012	31 декември, 2011
Средства превземени врз основа на ненаплатени побарувања		
Земјиште	4,124	6,350
Згради	796,770	896,190
Друго	4,960	4,524
	<u>805,854</u>	<u>907,064</u>
Намалени за: оштетување (Белешка 11)	<u>(172,403)</u>	<u>(126,009)</u>
	<u>633,451</u>	<u>781,055</u>

б) Останати побарувања и однапред платени трошоци

	Во илјади денари	
	31 декември, 2012	31 декември, 2011
Побарувања од купувачите	91,035	101,522
Однапред платени трошоци	30,732	49,239
Побарувања за провизии и надоместоци	12,008	28,573
Аванси на добавувачи	2,865	12,803
Останати побарувања	<u>120,585</u>	<u>79,968</u>
	257,225	272,105
Намалени за: оштетување (Белешка 11)	<u>(53,043)</u>	<u>(55,932)</u>
	<u>204,182</u>	<u>216,173</u>

Движење на исправката на вредност за останати побарувања и однапред платени трошоци:

	Во илјади денари	
	31 декември, 2012	31 декември, 2011
Состојба на почетокот на годината	55,932	51,480
Исправка на вредноста за годината	18,970	12,077
Ослободување (Белешка 11)	(5,768)	(7,170)
Отпис	<u>(16,091)</u>	<u>(455)</u>
Состојба на крајот на годината	<u>53,043</u>	<u>55,932</u>

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2012

23. НЕДВИЖНОСТИ ДАДЕНИ ПОД ЗАКУП

	Во илјади денари
Набавна вредност	
Состојба на 1 јануари, 2011	161,686
Состојба на 31 декември, 2011	161,686
Состојба на 1 јануари, 2012	161,686
Пренос од средства стекнати по основ на ненаплатени побарувања	65,202
Оттуѓување и расходување	(6,092)
Состојба на 31 декември, 2012	220,796
Акумулирана депрецијација	
Состојба на 1 јануари, 2011	21,528
Исправка на вредноста за годината	3,648
Состојба на 31 декември, 2011	25,176
Состојба на 1 јануари, 2012	25,176
Исправка на вредноста за годината	3,185
Оттуѓување и расходување	(407)
Состојба на 31 декември, 2012	27,954
Оштетување	
Состојба на 1 јануари, 2011	77,211
Исправка на вредноста за годината (Белешка 11)	1,013
Состојба на 31 декември, 2011	78,224
Состојба на 1 јануари, 2012	78,224
Исправка на вредноста за годината (Белешка 11)	2,386
Состојба на 31 декември, 2012	80,610
Сметководствена вредност	
Состојба на 31 декември, 2012	112,232
Состојба на 31 декември, 2011	58,286

На 31 декември 2012 година, објективната вредност на недвижноста под закуп кореспондира со сегашната вредност прикажана во овие финансиски извештаи.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2012

24. НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА

	Во илјади денари			
	Софтвер	Вложувања во имот земен под закуп	Други нематеријални средства	Вкупно
Набавна вредност				
Состојба на 1 јануари 2011	516,368	121,339	12,865	650,572
Зголемувања	19,539	6,513	446	26,498
Пренос	5,550	3,769	(5,217)	4,102
Состојба на 31 декември, 2011	541,457	131,621	8,094	681,172
Состојба на 1 јануари, 2012	541,457	131,621	8,094	681,172
Зголемувања	17,782	3,466	1,753	23,001
Оттуѓување и расходување	(15)	-	-	(15)
Пренос	3,494	-	(4,191)	(697)
Состојба на 31 декември, 2012	562,718	135,087	5,656	703,461
Акумулирана депрецијација				
Состојба на 1 јануари, 2011	404,240	66,905	-	471,145
Исправка на вредноста за годината	39,133	18,625	-	57,758
Состојба на 31 декември, 2011	443,373	85,530	-	528,903
Состојба на 1 јануари, 2012	443,373	85,530	-	528,903
Исправка на вредноста за годината	40,899	17,034	-	57,933
Оттуѓување и расходување	(15)	-	-	(15)
Состојба на 31 декември, 2012	484,257	102,564	-	586,821
Сметководствена вредност				
Состојба на 31 декември, 2012	78,461	32,523	5,656	116,640
Состојба на 31 декември, 2011	98,084	46,091	8,094	152,269

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2012

25. НЕДВИЖНОСТИ И ОПРЕМА

	Во илјади денари			
	Градежни објекти	Мебел и канцелари- ска опрема	Недвижности во подготовка	Вкупно
Набавна вредност				
Состојба на 1 јануари 2011	1,140,889	1,314,771	28,461	2,484,121
Зголемувања	10,507	35,235	4	45,746
Пренос	-	10,759	(14,231)	(3,472)
Оттуѓување и расходување	(5,262)	(65,047)	-	(70,309)
Состојба на 31 декември, 2011	1,146,134	1,295,718	14,234	2,456,086
Состојба на 1 јануари, 2012	1,146,134	1,295,718	14,234	2,456,086
Зголемувања	2,079	7,487	-	9,566
Пренос	27,380	29,583	(8,290)	48,673
Оттуѓување и расходување	-	(90,346)	-	(90,346)
Состојба на 31 декември, 2012	1,175,593	1,242,442	5,944	2,423,979
Акумулирана депрецијација				
Состојба на 1 јануари, 2011	379,549	1,080,660	-	1,460,209
Исправка на вредноста за годината	27,959	96,712	-	124,671
Оттуѓување и расходување	(1,731)	(65,138)	-	(66,869)
Состојба на 31 декември, 2011	405,777	1,112,234	-	1,518,011
Состојба на 1 јануари, 2012	405,777	1,112,234	-	1,518,011
Исправка на вредноста за годината	28,049	80,384	-	108,433
Оттуѓување и расходување	-	(90,194)	-	(90,194)
Состојба на 31 декември, 2012	433,826	1,102,424	-	1,536,250
Сметководствена вредност				
Состојба на 31 декември, 2012	741,767	140,018	5,944	887,729
Состојба на 31 декември, 2011	740,357	183,484	14,234	938,075

Градежните објекти на Банката на 31 декември 2012 година вклучуваат имот со нето сметководствена вредност од 128,061 илјади денари (2011: 107,485 илјади денари), за кој Банката не поседува соодветни документи за сопственост што се должи на некомплетна катастарска евиденција.

На 31 декември 2012 и 2011 година, Банката нема недвижности и опрема кои се дадени под хипотека или заложени како обезбедување за обврските на Банката.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2012

26. ДЕПОЗИТИ НА БАНКИ

	31 декември, 2012		Во илјади денари 31 декември, 2011	
	До една година	Над една година	До една година	Над една година
Тековни сметки				
домашни банки	7,437	-	22,478	-
странски банки	43,977	-	50,214	-
	<u>51,414</u>	<u>-</u>	<u>72,692</u>	<u>-</u>
Орочени депозити				
странски банки	139,953	-	-	-
	<u>139,953</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
Ограничени депозити				
странски банки	73,548	-	73,480	-
	<u>73,548</u>	<u>-</u>	<u>73,480</u>	<u>-</u>
Обврски врз основа на камати за депозити				
странски банки	47	-	-	-
	<u>47</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
Вкупно депозити на банки	<u>264,962</u>		<u>146,172</u>	

Ограничените депозити во странски банки кои изнесуваат 73,548 илјади денари (2011: 73,480 илјади денари) претставуваат депозити на банки од Република Србија за кои е отворена стечајна постапка во јануари 2002 година (Белешка 20).

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2012

27. ДЕПОЗИТИ НА КЛИЕНТИ

	31 декември, 2012		Во илјади денари 31 декември, 2011	
	До една година	Над една година	До една година	Над една година
Нефинансиски друштва				
Тековни сметки	5,165,196	-	4,795,199	-
Депозити по видување	48,070	-	36,754	-
Орочени депозити	3,320,660	727,398	3,259,184	672,810
Ограничени депозити	171,300	485,142	202,200	365,181
Останати депозити	29,430	-	44,325	-
Обврски врз основа на камати за депозити	50,548	-	64,813	-
	8,785,204	1,212,540	8,402,475	1,037,991
Држава				
Тековни сметки	128,737	-	37,834	-
Депозити по видување	-	-	-	-
Орочени депозити	64,100	-	12,100	-
Ограничени депозити	652	-	748	-
Обврски врз основа на камати за депозити	979	-	80	-
	194,468	-	50,762	-
Непрофитни организации				
Тековни сметки	371,097	-	373,502	-
Депозити по видување	14	-	13	-
Орочени депозити	387,186	12,711	220,065	21,430
Ограничени депозити	6,281	10,572	11,230	10,914
Обврски врз основа на камати за депозити	3870	-	4,541	-
	768,448	23,283	609,351	32,344
Финансиски институции, освен банки				
Тековни сметки	49,210	-	80,558	-
Депозити по видување	-	-	-	-
Орочени депозити	616,680	316,734	681,943	271,737
Ограничени депозити	288	53	1	-
Обврски врз основа на камати за депозити	8,828	-	9,003	-
	675,006	316,787	771,505	271,737
Население				
Тековни сметки	9,534,071	-	10,019,278	-
Депозити по видување	32,610	-	12,330	-
Орочени депозити	25,018,103	10,091,369	26,300,507	7,205,267
Ограничени депозити	606,961	1,108,558	710,440	537,677
Обврски врз основа на камати за депозити	80,718	-	86,134	-
	35,272,463	11,199,927	37,128,689	7,742,944
Нерезиденти, освен банки				
Тековни сметки	232,802	-	280,098	-
Депозити по видување	2	-	-	-
Орочени депозити	359,195	137,475	235,619	62,978
Ограничени депозити	49,458	27,517	72,842	1,394
Обврски врз основа на камати за депозити	964	-	887	-
	642,421	164,992	589,446	64,372
Тековна достасаност	6,494,371	(6,494,371)	3,779,350	(3,779,350)
	52,832,381	6,423,158	51,331,578	5,370,038
Вкупно депозити на клиенти	59,255,539		56,701,616	

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2012

28. ОБВРСКИ ПО КРЕДИТИ

	31 декември, 2012		Во илјади денари 31 декември, 2011	
	До една година	Над една година	До една година	Над една година
<i>Домашни извори:</i>				
Агенција за управување со средства				
- Долгорочен кредит во износ од МКД 148.399 илјади (2011: 149,399 илјади денари) достасува за плаќање еднократно во јануари 2020 година. Соодветните трошоци за овие кредити изнесуваат 1,5% годишно	1,132	149,399	1,130	149,399
Агенција за недоволно развиени подрачја				
- Достасани во 2011 година, а каматната стапка е еднаква на 3,9% на годишно ниво.	15,689	-	26,690	-
МБПР				
- со рок на достасување во 2019 и каматната стапка е еднаква на 1.0% годишно (2010: 1,0% годишно)	1,717	813,618	1,311	599,032
НБРМ				
- Достасуваат во 2013 а каматната стапка е еднаква на 3.73% годишно	1,500,622	-	-	-
	1,519,160	963,017	29,131	748,431
<i>Странски извори:</i>				
Фонд за социјален развој при Советот на Европа				
- со рок на достасување во 2014 година и фиксна каматна стапка од 6,73% на годишно ниво.	106	15,722	154	23,585
ICDF Тајван				
- со отплата во 20 еднакви полугодишни рати до 2014 година и каматна стапка од шестмесечен ЛИБОР намален за 0,5% на годишно ниво.	50	14,835	48	25,195
Други банки				
	-	5,957	-	5,957
	156	36,514	202	54,737
Тековна достасаност на долгорочни кредити				
	228,143	(228,143)	164,792	(164,792)
	1,747,459	771,388	194,125	638,376
Вкупно обврски по кредити	2,518,847		832,501	

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2012

29. СУБОРДИНИРАНИ ОБВРСКИ

		Во илјади денари	
		31 декември, 2012	31 декември, 2011
	<u>Доспевање</u>	<u>Каматна стапка</u>	
Национална банка на Грција:			
		3-месечен ЕУРИБОР +0,85%	
Главница од ЕУР 20 милиони	27.12.2016	годишно 3-месечен ЕУРИБОР +3,7% годишн	
		о	
Главница од ЕУР 25 милиони	05.11.2018		
Обврски врз основа на камати			
		1,230,000	1,230,100
		1,537,500	1,537,625
		9,663	12,487
		<u>2,777,163</u>	<u>2,780,212</u>

Средствата се добиени со цел зајакнување на гарантниот капитал на Банката, создавање на услови за реализација на проектираните цели од Деловниот план на Банката, зголемување на конкурентната позиција и пазарното учество на Банката, нејзината профитабилност како и зголемување на Tier two коефициентот на адекватност на капиталот и другите квантитативни и квалитативни индикатори на Банката.

Каматата се плаќа квартално. Договорено е со кредиторот дека субординираниот долг треба да биде:

- безусловно неотповиклив;
- потполно и навремено достапен за покривање на ризиците на Банката и загубите во работењето;
- да не е обезбеден со друг тип на обезбедување од страна на Банката или лице поврзано со Банката;
- во случај на стечај или ликвидација на Банката, субординираниот долг ќе се исплати пред да се намират обврските спрема акционерите на Банката;
- да не се користи за побарувања и потенцијални обврски на Банката;
- да нема третман на депозит.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2012

30. ОСТАНАТИ ОБВРСКИ

	Во илјади денари	
	31 декември, 2012	31 декември, 2011
Обврски кон добавувачите	11,475	3,000
обврски ои провизии	8	-
Пресметани трошоци	113,904	93,022
Разграничени приходи	20,680	19,052
Кумулативни приоритетни акции	90,978	90,978
Обврски за дивиденда на приоритетни акции	6,232	7,561
Оспорени трансакции со VISA картички	8,577	9,093
Нераспределени приливи по депозити и останати приливи	420,954	355,106
Предвремената отплата на кредити и други обврски	-	23,015
Старателски сметки (Белешка 356)	(2)	13,168
	<u>672,806</u>	<u>613,995</u>

Банката има издадено 227.444 неотповикливи кумулативни приоритетни акции со номинална вредност од 400 денари.

Приоритетните акции даваат право на првенство во исплата на дивиденда, а немаат право на глас ниту на учество во стечајната, односно ликвидационата маса на Банката.

На 31 декември, 2012 година, Банката издвои износ од 5.231 илјади денари како дивиденда за сопствениците на овие акции за 2012 година (2011: 6.596 илјади денари).

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2012

31. РЕЗЕРВАЦИИ

	Во илјади денари			
	Вонбилансни резервации	Резервации за потенцијални обврски врз основа на судски спорови	Резервирања за пензиите и за други користи за вработените	Вкупно
Состојба на 1 јануари, 2011	108,694	23,233	29,838	161,765
Дополнителни резервации	83,298	2,547	2,947	88,792
Искористени	-	(1,052)	(14,000)	(15,052)
Ослободувања на резервации	(55,645)	(5,467)	(496)	(61,608)
Состојба на 31 декември, 2011	<u>136,347</u>	<u>19,261</u>	<u>18,289</u>	<u>173,897</u>

	Во илјади денари			
	Вонбилансни резервации	Резервации за потенцијални обврски врз основа на судски спорови	Резервирања за пензиите и за други користи за вработените	Вкупно
Состојба на 1 јануари, 2012	136,347	19,261	18,289	173,897
Дополнителни резервации	2,494	414	2,364	5,272
Искористени	-	(2,830)	(214)	(3,044)
Ослободувања на резервации	(35,815)	(1,907)	-	(37,722)
Состојба на 31 декември, 2012	<u>103,026</u>	<u>14,938</u>	<u>20,439</u>	<u>138,403</u>

Сегашна вредност на дефинираните обврски е определена со дисконтирање на проценетите идни готовински одливи.

Основните статистички претпоставките кои се користат беа следите:

	<u>2012</u>	<u>2011</u>
Каматна стапка	5.00%	4.00%
Просечно зголемување на плати	5.00%	5.00%
Стапка на инфлација	2.50%	2.50%

Стапка на смртност:

Од проучувањето на стапките на смртност во последните години ја утврдивме очекуваната тековна смртност во Република Македонија. Ја користевме швајцарската табела за смртност, којашто претставува разумна апроксимација на долгорочната стапка на смртност во земјата.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2012

32. КАПИТАЛ

а) Акционерски капитал

Акционерскиот капитал на Банката на 31 декември, 2012 и 2011 се состои од 17,460,180 целосно платени обични акции со номинална вредност од 201,1 денар. Имателите на обични акции имаат право на дивиденда повремено и имаат право на еден глас на Собранието на Банката за еквивалент од една обична акција, како и право да учествуваат подеднакво во поделбата на остатокот од стечајната, односно ликвидационата маса на Банката.

Структурата на акционерите кои имаат сопственост која надминува 5% од издадените акции со право на глас на 31 декември 2012 и 2011 година, официјално објавена и прифатена од Централниот депозитар за хартии од вредност на Република Македонија, е следната:

	31 декември, 2012		31 декември, 2011	
	% учество	Во илјади денари	% учество	Во илјади денари
Национална Банка на Грција	94.64%	3,323,094	94.64%	3,323,094
Останати	5.36%	188,148	5.36%	188,148
	<u>100%</u>	<u>3,511,242</u>	<u>100%</u>	<u>3,511,242</u>

б) Ревалоризациони резерви

Ревалоризационите резерви се состојат од нереализирани добивки и загуби кои произлегуваат од промена на објективната вредност на вложувањата во хартии од вредност расположиви за продажба.

Компоненти на останатата сеопфатна добивка за периодот

	Во илјади денари	
	31 декември, 2012	31 декември, 2011
<i>Финансиски средства расположиви за продажба:</i>		
Нето (загуби)/добивки кои се јавуваат во текот на годината	(1,884)	23,722
Останата сеопфатна добивка на периодот	(1,884)	23,722
Намален за данок на приход кој се однесува на компонентите од останатата сеопфатна добивка на периодот	-	-
Останата сеопфатна добивка за годината, нето износ по оданочување	<u>(1,884)</u>	<u>23,722</u>

ц) Законски резерви

Во согласност со локалната законска регулатива Банката треба да пресмета и издвои 15% од нето добивката за претходната година во законски резерви се додека нивото на законските резерви не достигне износ кој е еднаков на една петтина од запишаниот акционерски капитал. Додека законската резерва не го надмине определениот најмал износ, може да се употребува само за покривање на загубите. Кога законската резерва ќе го надмине најмалиот износ и по покривање на сите загуби, со одлука на Собранието, вишокот може да се употреби за исплата на дивидендата, доколку таа за деловната година

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2012

32. КАПИТАЛ (продолжение)

ц) Законски резерви (продолжение)

не го достигнала најмалиот износ пропишан со Законот за трговски друштва или со Статутот на Банката.

д) Посебен фонд

Посебниот фонд претставува фонд основан врз база на интерната политика на Банката за различни потреби широко класификувани како рестриктивни.

33. ЗАРАБОТКА ПО АКЦИЈА

Заработката по акција се пресметува со делење на нето добивката за годината која им припаѓа на акционерите со пондерираниот просечен број на обични акции во текот на годината.

Следува приказ на пресметката на приходот и податоците за уделот во заработката по акција:

	<u>31 декември,</u> <u>2012</u>	<u>31 декември,</u> <u>2011</u>
Нето добивка која им припаѓа на имателите на акции за основна и разводната заработка по акција (во илјади денари)	1,007,179	768,132
Пондериран просечен број на акции за основна и разводната заработка по акција	17,460,180	17,460,180
Основна заработка по акција (во денари)	57.68	43.99
Разводната заработка по акција (во денари)	57.68	43.99

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2012

34. ТРАНСАКЦИИ СО ПОВРЗАНИ СУБЈЕКТИ

Поврзаните субјекти ги вклучуваат најголемите акционери, афилијациите и претпријатијата во заедничка сопственост, контрола/управување на Банката, или чии активности се контролирани од страна на Банката. Сите трансакции со поврзаните субјекти се случуваат во нормалниот тек на работењето на Банката и нивната вредност не се разликува материјално од условите под кои се одвиваат трансакциите со другите субјекти.

Значајните салда и трансакции со поврзаните субјекти се прикажани како што следува:

Извештај за финансиската состојба на крајот на периодот

	Во илјади денари			
	Матична компанија	Клучен раководен кадар	Останати поврзани лица	Вкупно
31 декември, 2012				
Актива				
Тековни сметки	2,457	-	3,918	6,375
Кредити	-	12,098	-	12,098
Депозити во банки	-	-	942,036	942,036
	<u>2,457</u>	<u>12,098</u>	<u>945,954</u>	<u>960,509</u>
Пасива				
Депозити	-	29,826	144,294	174,120
Субординиран долг	2,777,163	-	-	2,777,163
Останати обврски	621	-	-	621
	<u>2,777,784</u>	<u>29,826</u>	<u>144,294</u>	<u>2,951,904</u>
Вонбилансни ставки				
Издадени гаранции	<u>1,028</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>1,028</u>
31 декември, 2011				
Актива				
Тековни сметки	7,617	-	6,740	14,357
Кредити	-	10,020	-	10,020
Депозити во банки	1,053,772	-	-	1,053,772
	<u>1,061,389</u>	<u>10,020</u>	<u>6,740</u>	<u>1,078,149</u>
Пасива				
Депозити	-	28,285	4,292	32,577
Субординиран долг	2,780,212	-	-	2,780,212
Останати обврски	516	-	-	516
	<u>2,780,728</u>	<u>28,285</u>	<u>4,292</u>	<u>2,813,305</u>
Вонбилансни ставки				
Издадени гаранции	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>111,246</u>	<u>111,246</u>

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2012

34. ТРАНСАКЦИИ СО ПОВРЗАНИ СУБЈЕКТИ (продолжение)

Извештај за сеопфатниот приход на периодот

	Во илјади денари			
	Матична компанија	Клучен раководен кадар	Останати поврзани лица	Вкупно
31 декември, 2012				
Приходи				
Приходи од камати	12,363	224	213	12,800
	<u>12,363</u>	<u>224</u>	<u>213</u>	<u>12,800</u>
Расходи				
Расходи од камати	89,653	-	64	89,717
Трошоци од провизии и надоместоци	-	-	18	18
Останати расходи	-	27,118	-	27,118
	<u>89,653</u>	<u>27,118</u>	<u>82</u>	<u>116,853</u>
31 декември, 2011				
Приходи				
Приходи од камати	7,222	132	6	7,360
	<u>7,222</u>	<u>132</u>	<u>6</u>	<u>7,360</u>
Расходи				
Расходи од камати	106,807	-	17	106,824
Останати расходи	-	-	18	18
Приходи	-	29,084	-	29,084
	<u>106,807</u>	<u>29,084</u>	<u>35</u>	<u>135,926</u>

Националната банка на Грција, Атина ја претставува матичната компанија и ја обезбедува Банката со субординирани кредити. Трансакциите со други поврзани страни се однесуваат на Обединета бугарска банка (United Bulgarian Bank) Banca Romaneasca S.A., НБГ филијала Каиро, Војвођанска банка АД Нови Сад и НБГ Филијала Тирана кои се подружници на НБГ Групацијата.

Вкупните надомести и останати трансакции за клучниот раководен кадар на Банката се:

	Во илјади денари	
	31 декември, 2012	31 декември, 2011
Краткорочни надомести и користи	25,273	23,535
Останато	<u>1,845</u>	<u>5,549</u>
	<u>27,118</u>	<u>29,084</u>

Банката влезе во банкарски трансакции со клучниот раководен кадар во нормалниот тек на работење

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2012
35. ПОТЕНЦИЈАЛНИ ОБВРСКИ**а. Вонбилансни позиции**

	Во илјади денари	
	31 декември, 2012	31 декември, 2011
Платежни гаранции		
во денари	1,249,420	1,124,355
во странска валута	274,283	350,052
во денари со валутна клаузула	100,271	63,010
Чинидбени гаранции		
во денари	804,369	646,404
во странска валута	107,571	102,413
во денари со валутна клаузула	69,273	1,417,759
Акредитиви во странска валута	138,861	172,209
Покриени акредитиви	17,588	16,203
Покриени гаранции	300,239	381,781
Неискористени пречекорувања по тековни сметки	2,055,501	2,038,795
Неискористени лимити по кредитни картички	5,332,149	4,823,525
Останато	321,372	326,671
	<u>10,770,897</u>	<u>11,463,177</u>
Намалено за резервации за вонбилансни ставки (Белешка 31)	<u>(103,026)</u>	<u>(136,347)</u>
	<u>10,667,871</u>	<u>11,326,830</u>

б) Одржување на средства

Банката управува со средства врз основа на провизии во име на клиенти. Таквите средства со кои управува банката не се средства на Банката и не се признаваат во билансот на состојба.

	31 декември, 2012			31 декември, 2011		
	Средства	Обврски	Нето позиција	Средства	Обврски	Нето позиција
Кредити во денари	266,078	266,078	-	266,067	266,067	-
Кредити во девизи	223,436	223,436	-	221,786	221,786	-
Др.побарувања во денари	897,854	897,854	-	805,789	805,789	-
Др.побарувања во девизи	185,584	185,584	-	655,781	655,781	-
Кастодиски сметки (Белешка 30)	17,646	17,648	(2)	6,409	19,577	(13,168)
	<u>1,590,598</u>	<u>1,590,600</u>	<u>(2)</u>	<u>1,955,832</u>	<u>1,969,000</u>	<u>(13,168)</u>

Банката не е изложена на никаков кредитен ризик поврзан со ваквите пласмани бидејќи Банката не гарантира пласмани.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2012
35. ПОТЕНЦИЈАЛНИ ОБВРСКИ (продолжение)
в) судски спорови

Банката е вклучена во судски постапки од своето секојдневно работење. На 31 декември, 2012 правни постапки покренати против Банката се во износ од 14.939 илјади (2011: 19.261 илјади денари). Раководството на Банката смета дека конечниот исход на овие спорови ќе биде решен во корист на банката и дека нема да настанат материјално значајни загуби по основ на овие спорови, Банката има издвоено резервации за загуби поради оштетување по судски спорови во износ од 414,000 илјади денари (2011: 2,547 илјади денари).

д) Обврски за закуп
Банката како закуподавач

Оперативни закупип се однесуваат на недвижностите дадени под закуп во сопственост на Банката, кој се состои од голем број на комерцијални недвижности закуп на трети лица. Сите оперативен договори за закуп содржат клаузула за непредвидени околности во случај кога корисникот на наемот ја користи можноста за обновување на закупот. Истекот на рокот за закуп се движи во опсег до една година. Приходот од изнајмување кој Банката го заработува од недвижностите дадени под закуп, од кој целиот се издава под оперативен закуп, изнесува 3,126 илјади денари (2011: 2,704 илјади денари) и оперативни трошоци во износ од 1,013 илјади денари (2011: 3,648 илјади денари).

Банката како закупопримач

Плаќањето за оперативен закуп се признаваат во рамките на други оперативни трошоци и се однесуваат на деловните простории. Договорите за закуп се со рок на важност до една година и имаат клаузула од 30 дена отказан рок. Трошоците за изнајмување платена од страна на банка е во износ од 61.913 илјади денари (2011: 62.161 илјади денари).

Минималните идни плаќања за закуп се приближно колку тековниот трошок за закуп.

36. ДАНОЧНИ РИЗИЦИ

Даночните власти можат во секое време да извршат проверка на книгите и сметките во период од 5 години по поднесувањето на даночниот извештај за финансиската година, и можат да предизвикаат дополнителни даночни обврски и казни. Раководството на Банката нема сознанија за постоење на било какви дополнителни услови од кои можат да произлезат потенцијални материјално значајни обврски по овој основ.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2012
37. РЕКЛАСИФИКАЦИИ

Одредени износи во претходната година се рекласифицирани за да се усогласат на презентацијата за тековната година:

Извештај за сеопфатна добивка

	Во илјади денари 31 декември, 2011		
	<u>Корегирано</u>	<u>Претходно пријавени</u>	<u>Рекласифи кација</u>
Нето приходи/(расходи) од тргување	30,717	26,607	4,110
Приходи од камати	<u>4,339,414</u>	<u>4,343,524</u>	<u>(4,110)</u>
			<u><u>-</u></u>

Извештај за финансиската состојба

	Во илјади денари 31 декември, 2011		
	<u>Корегирано</u>	<u>Претходно прикажано</u>	<u>Рекласифи- цирано</u>
Останата актива	997,228	997,858	(630)
Недвижност и опрема, нето	<u>938,075</u>	<u>937,445</u>	<u>630</u>
			<u><u>-</u></u>

38. НАСТАНИ ПО ДАТУМОТ НА ИЗВЕСТУВАЊЕ

Нема значајни настани по истекот на извештајниот период за пријавување.

39. ДЕВИЗНИ КУРСЕВИ

Официјалните девизни курсеви користени при искажувањето на билансните позиции деноминирани во странска валута се следните:

	<u>2012</u>	Во денари <u>2011</u>
1 УСД	46,6510	47,5346
1 ЕУР	61,5000	61,5050